

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2020 бр.3
31 Март 2020

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2020 бр.3

31 Март 2020

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Велгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2020 бр.3, 31 Март 2020

©2020

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... **2 – 139**

Национални патенти

3 – 5

ПРЕГЛЕДИ

6

Промени, Спојување, Престанок

7 – 8

Меѓународни патенти

9 – 121

ПРЕГЛЕДИ

122 – 139

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... **140 – 239**

Пријави на Трговски Марки

141 – 177

ПРЕГЛЕДИ

178 – 182

Решенија на Трговски Марки

183 – 225

ПРЕГЛЕДИ

226 – 230

Промени, Пренос, Истекувања,
Поништувања, Спојувања, Впишување
на лиценца, Обновувања и Престанок

231 – 239

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... **240 – 247**

Пријави на Индустриски дизајн

241 – 242

ПРЕГЛЕДИ

243

Решенија Индустриски дизајн

244 – 246

ПРЕГЛЕДИ

247

Обновувања

247

ЗАСТАПНИЦИ

..... **248**

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*



(51) **F 16M 13/00, A 47B 21/00**

(11) **10155**

(21) **2016/160**

(13) **A**

(22) **21/03/2016**

(45) **31/03/2020**

(73) **Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd**
F2 Fuxiang Road Xindian Town, Xiangnan
District Xiamen, Fujian,, CN

(74) **Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС**

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) **Hanjing Fan**

(54) **УРЕД ЗА АВТО-ЗАКЛУЧУВАЧКИ**

ЛАПТОП АВТОМАТСКО РЕГУЛИРАЊЕ НА
АГОЛОТ


(51) **E 03C 1/00, F 16K 1/00**(11) **10157**(13) **A**(21) **2018/817**(22) **12/10/2018**(45) **31/03/2020**(30) **П20180817 12/10/2018 МК**(73) **Настески Стеван ул. Белградска 66,
Прилеп, МК**(72) **Настески Стеван**(54) **ПРОТЕЧНА БРАВА**

(57)


Протечната брава е пронајдок од областа на механиката која овозможува миене на раце при секоја отворање на врата и оставање на чиста брава при секое користење без други електро и сензорски дејства.

Протечната брава е пронајдок кој оневозможува нејзино отворање без да се измијат раце. Се користи за заштедување на вода, одржување на поголема хигиена и се изработува од различни материјали.

Истата можат да ја користат сите возрасти и на сите места. Основен услов е да има вода, а може да работи и без неа.



СЛ. 1



СЛ. 2



(51) **Е 01F 9/00, Е 01F 11/00**(11) **10156**(13) **A**(21) **2019/82**(22) **23/01/2019**(45) **31/03/2020**(30) **П20190082 23/01/2019 МК**

(73) **Друштво за производство промет и услуги ЗЛАТНА РАКА - М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Пат за Батинци бр. 58, Драчево, 1000 Скопје, МК**

(74) **БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ**

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(72) **ЈОВЕВСКИ МАРЈАН**(54) **ИНДИВИДУАЛНА ПАРКИНГ БАРИЕРА**

(57)


Индивидуалната паркинг бариера е наменета за обезбедување на паркинг простор на

корисникот без притоа до неа да има довод на наизменична електрична енергија или друг вид на енергија батериска или сончева.

Механичкото движење се овозможува со акумулирање на енергија во предвидени цилиндри која се содава со притисок од тежината на возилото кога ќе нагази на нагазните јастуци.

Индивидуалната паркинг бариера овозможува долготрајно повеќегодишно користење на истата

скица 1

ИНДИВИДУАЛНА ПАРКИНГ БАРИЕРА

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8F16M13/00	8A47B21/00	10155	A
8E01F9/00	8E01F9/00	10156	A
8A47B21/00	8A47B21/00	10155	A
8F16K1/00	8E03C1/00	10157	A
8E01F11/00	8E01F9/00	10156	A
8E03C1/00	8E03C1/00	10157	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd	A 47B 21/00	МК/Р/2016/0160	A
Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd	F 16M 13/00	МК/Р/2016/0160	A
Друштво за производство промет и услуги ЗЛАТНА РАКА - М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	E 01F 11/00	МК/Р/2019/0082	A
Друштво за производство промет и услуги ЗЛАТНА РАКА - М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	E 01F 9/00	МК/Р/2019/0082	A
Настески Стеван	E 03C 1/00	МК/Р/2018/0817	A
Настески Стеван	F 16K 1/00	МК/Р/2018/0817	A



ПРЕНОС

(11) **8825**

(73) **Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US**

(11) **9049**

(73) **Sebela International Bermuda Limited 3rd Floor, West Wing, Adelaide Chambers, Peter Street, Dublin, IE**

(11) **9049**

(73) **Sebela Ireland Limited 3rd Floor, West Wing, Adelaide Chambers, Peter Street, Dublin, IE**

(11) **9085**

(73) **Sebela International Bermuda Limited 3rd Floor, West Wing, Adelaide Chambers, Peter Street, Dublin 8, IE**

(11) **9085**

(73) **Sebela Ireland Limited 3rd Floor, West Wing, Adelaide Chambers, Peter Street, Dublin 8, IE**

ПРЕСТАНОК

(11) **1488**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE**

(11) **1626**

(73) **Zentaris GmbH Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt am Main, DE**

(11) **1665**

(73) **NORSK HYDRO ASA Bygdoy Alle 2 0240 Oslo, NO**

(11) **1676**

(73) **Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE**



(11) **3795**

(73) **Ѓорѓи Димовски ул.Лазар Поптрајков бр.23/1-1 Скопје, МК**

(11) **3797**

(73) **ЈАКАСАНОВСКИ, Душко ул.Максим Горки 10, 1000 Скопје, МК**

(11) **3781**

(73) **Optinose AS Oslo Innovation Centar Gaustadalleen 21 0349 Oslo, NO**

(51) **C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 31/12**(11) **10118**

(13) T1

(21) **2019/189**

(22) 27/02/2019

(45) 31/03/2020

(30) EP20140187374 01/10/2014 -- and

EP20150159164 16/03/2015 --

(96) 30/09/2015 EP15771136.7

(97) 12/12/2018 EP3201176


(73) **Katholieke Universiteit Leuven and Janssen Pharmaceuticals, Inc. KU Leuven Research & Development Waaistraat 6, bus 5105 3000 Leuven, BE and 1125 Trenton-Harbourton Road Titusville, NJ 08560, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) KESTELEYN, Bart, Rudolf, Romanie; RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; JONCKERS, Tim, Hugo, Maria; BARDIOT, Dorothee, Alice, Marie-Eve; MARCHAND, Arnaud, Didier, M and BONFANTI, Jean-François

(54) **МОНО- ИЛИ ДИ-СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ КАКО ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈА НА ДЕНГА ВИРУС**

(57) 1 Соединение со формулата (I)



стерео-изомерна форма, фармацевтски прифатлива сол, солват или полиморф на истото што содржи моно- или ди-супституирана индол група; наведеното соединение е селектирано од групата назначено со тоа, што: R1 е H, R2 е F и R3 е H, F или CH3; R1 е F или CH3, R2 е OCH3 и R3 е H; R1 е F, R2 е H и R3 е CH3; R1 е H, R2 е OCH3 и R3 е H; R1 е H, R2 е Cl и R3 е H или CH3; R1 е F, R2 е F и R3 е H или R1 е CH3, R2 е H и R3 е F. има уште 7 патентни барања

(51) **A 61K 8/06, A 61K 8/37, A 61K 8/67, A 61K 8/73, A 61K 8/97, A 61Q 19/00, A 61Q 19/10**(11) **10112**

(13) T1

(21) **2019/212**

(22) 06/03/2019

(45) 31/03/2020

(30) IT2014MI00495 24/03/2014 IT

(96) 20/03/2015 EP15720266.4

(97) 16/01/2019 EP3122323

(73) **BIO.LO.GA. S.r.l. Via Giuseppe Lazzarin, 66 31015 Conegliano (TV), IT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PANIN, Giorgio

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА**

(57) 1 Формулација за лична хигиена во формата на М/В емулзија со рН од 5.5 до 6.5, ослободена од сурфактанти освен тоа што содржи емулзификатор составен од масен алкохол којшто има од 14 до 22 јаглородни атоми или Глицерил Стеарат или нивна смеса, којашто формулација дополнително содржи Коко Каприлат и/или Коко Каприлат /Капрат, витамин Е или негов естер во количина од 2.0 до 15% од тежината на вкупната тежина на формулацијата и масло од чајно дрво (*Melaleuca alternifolia*). има уште 12 патентни барања



(51) **A 01N 33/22, A 01N 43/40, A 01N 43/82, A 01P 13/00**

(11) **10113**

(13) T1

(21) **2019/213**

(22) 07/03/2019

(45) 31/03/2020

(30) DE102012211040 27/06/2012 DE

(96) 25/06/2013 EP13730914.2

(97) 12/12/2018 EP2866560

(73) **Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SCHREIBER, Dominique and BRÜGGEMANN, Dirk

(54) **ХЕРБИЦИДНИ АГЕНСИ ШТО СОДРЖАТ ФЛУФЕНАЦЕТ**

(57) 1 Хербициден состав што содржи, како единствени хербицидни активни состојки,

А) флуфенацет (компонента А),

Б) аклонифен (компонента Б) и

Ц) дифлуфеникан (компонента Ц), во кој хербицидните компоненти, едни во однос на други, се присутни во тежински сооднос наведен долу:

(опсег компонента А):(опсег компонента

Б):(опсег компонента Ц)

(1 - 10) : (1 - 10) : (1 - 8).

има уште 8 патентни барања

(51) **B 01F 3/04, C 02F 1/66, C 02F 1/68, G 05D 11/13**

(11) **10114**

(13) T1

(21) **2019/214**

(22) 07/03/2019

(45) 31/03/2020

(30) DE102015003777 24/03/2015 DE

(96) 23/03/2016 EP16712799.2

(97) 12/12/2018 EP3274300

(73) **Messer Group GmbH Messer-Platz 1 65812 Bad Soden, DE**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HERMANS, Monica and VERVALLE, Kurt

(54) **МЕТОДА И УРЕД ЗА РЕГУЛИРАН ТРАНСФЕР НА ГАС ВО ТЕЧНА СРЕДИНА**

(57) 1 Метода за регулиран трансфер на гас во течна средина, во која тек на гас, кој се воведува преку линија за довод (3), се доставува низ барем една точка на влез (4) во средна линија (2) која спроведува тек од течна средина, назначено со тоа, што пад на притисок во средната линија (2) континуирано се мери во близината на точката на влез (4) или низводно на точката или точките на влез (4), и истиот се користи како контролен параметар за контролирање контролен вентил (6) што е распореден во линијата за довод (3).

има уште 10 патентни барања



Нацрт 1

(51) **A 01N 43/40, A 01N 43/80, A 01P 13/00**(11) **10120**

(13) T1

(21) **2019/215**

(22) 07/03/2019

(45) 31/03/2020

(30) EP 15160008 20/03/2015 --

(96) 15/03/2016 EP16709915.9

(97) 09/01/2018 EP3270695

(73) **Bayer CropScience Aktiengesellschaft
Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim am
Rhein, DE**(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје**(72) BAGWELL, Ralph; TOSSENS, Herve and
HILLS, Martin, Jeffrey(54) **ХЕРБИЦИДНИ СОСТАВИ ШТО
СОДРЖАТ ИЗОКСАФЛУТОЛ И
ДИФЛУФЕНИКАН КАКО ЕДИНСТВЕНИ
АКТИВНИ ХЕРБИЦИДНИ СОСТОЈКИ**(57) 1 Хербицидни состави што содржат како
единствени активни хербицидни состојки

(A) изоксафлутол, и

(B) дифлуфеникан.

има уште 10 патентни барања

(51) **H 05B 7/20, H 05B 7/144, H 05B 7/152, F
27B 3/08, F 27B 3/28, F 27D 11/08**(11) **10124**

(13) T1

(21) **2019/405**

(22) 11/05/2019

(45) 31/03/2020

(30) T2015UB02674 30/07/2015 IT

(96) 17/09/2015 EP15185758.8

(97) 13/02/2019 EP3124903

(73) **Danieli Automation SPA Via Bonaldo
Stringher 4 33042 Buttrio, IT**(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп**


(72) Mordegli, Antonello and Gigante, Enzo

(54) **АПАРАТ И МЕТОД ЗА ЕЛЕКТРИЧНО
НАПОЈУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЛАЧНА ПЕЧКА**(57) 1 Апарат за електрично напојување на
електролачна печка каде електролачната печка
(60) содржи најмалку една електрода (62) која е
поврзана за напонска мрежа (50) за да се
снабди електродата (60) со електрична енергија
која генерира електричен лак за топење на

металната маса, напонската мрежа (50) е трофазна електрична мрежа со три фази, апаратот се состои од единица за регулација на струјата (12) поставена и поврзана со напонската мрежа (50) и за електродата (62) и конфигурирана да се регулира најмалку едно количество на струја за напојување на електродата (62), со тоа што апаратот се состои од најмалку еден уред за детекција (20, 22) за детектирање на количеството на струја помеѓу електродата (62) и единицата за регулација на струјата (12), уред за позиционирање (46) конфигуриран да придвижува најмалку една електрода (62) кон/надвор од металната маса која треба да се стопи и контролна и командна единица (16) поврзана со единицата за регулација на струјата (12), за напонската мрежа (50), и за уредот за позиционирање (46) со цел да ги контролира единицата за регулација на струјата (12) и уредот за позиционирање (46), назначено со тоа што единицата за регулација на струјата

(12) се состои од конвертор (18) конфигуриран да ја претвора електричната струја од напонската мрежа (50) во електрична енергија за напојување на електродата (62) и има повеќе модули (34), меѓусебно и со напонската мрежа (50) паралелно поврзани, и со тоа што секој модул (34) има трофазни подмодули (34R, 34S, 34T), по еден за секоја од фазите (R, S, T) од напонската мрежа (50), секој од подфазните модули (34R, 34S, 34T) има појачувачко коло (36), кое е така конфигурирано да ја појачува и регулира секоја следна фаза од напонската мрежа (50), меѓуколо (38), директна струја, конфигурирана да зачувува енергија и да прави распределба помеѓу надворешната напонска мрежа (50) и електродата (62), и инвертор (40) конфигуриран да ја инвертира струјата со регулирање на фреквенцијата и амплитудата на основата на наизменичната струја на излезот.

има уште 12 патентни барања



(51) **C 12N 15/86, C 12N 5/0775, A 61K 38/57, A 61K 9/00, A 61K 35/28, A 61K 35/12, A 61K 48/00**

(11) **10127**

(13) T1

(21) **2019/410**

(22) 13/05/2019

(45) 31/03/2020

(30) EP 15150454 08/01/2015 -- and EP 15191934 28/10/2015 --

(96) 08/01/2016 EP16700404.3

(97) 27/02/2019 EP3242933

(73) **Apceth GmbH & Co. KG Max-Lebsche-Platz 30 81377 München, DE**

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(72) GÜNTHER, Christine; GEIGER-SCHREDELSEKER, Sabine; HERMANN, Felix; HUSS, Ralf and FORSTER, Daria Larissa

(54) **ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ МЕЗЕНХИМАЛНИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ КОИ ИЗРАЗУВААТ АЛФА-1 АНТИТРИПСИН (ААТ)**


(57) 1 Генетски модифицирана мезенхимална матична клетка за употреба како лек во третманот на медицински состојби поврзани со

воспаление и / или несакан имунолошки одговор кај субјекти без алфа1-антитрипсин (ААТ) дефициенција, каде што наведените матични клетки содржат егзогена нуклеинска киселина која содржи (i) Алфа-1 антитрипсин

(ААТ) кодирачка регија оперативно поврзана со (ii) комбинација на промотор или промотор / засилувач.

има уште 14 патентни барања

Fig. 1



(51) **C 07K 16/40**

(11) **10129**

(21) **2019/419**

(13) T1

(22) 16/05/2019

(45) 31/03/2020

(30) GB20120009096 24/05/2012 GB

(96) 24/05/2013 EP13730049.7

(97) 01/05/2019 EP2855530

(73) **LifeArc 7th Floor Lynton House
7-12 Tavistock Square London, Greater London
WC1H 9LT, GB**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **JOHNSON, Tim; WATSON, Phil;
MATTHEWS, David and BROWN, Alex**

(54) **АНТИ-ТРАНСГЛУТАМИНАЗНИ 2
АНТИТЕЛА**

(57) 1 Антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент којшто селективно се врзува за епитоп во рамките на јадрен регион на трансглутаминазен тип (TG2) и којшто инхибира човечки TG2 вкрстено-врзувачки лизин и

глутамин со N-(α -глутамил)лизин изопептидни врски, каде што антителото или негов антиген-врзувачки фрагмент ги содржи следните аминокиселински секвенци:

(i) KASQDINSYLT (LCDR1);

LVNRLVD (LCDR2);

LQYDDFPYT (LCDR3);

THAMS (HCDR1); TISSGGRSTYYPDSVKG (HCDR2); и

LISTY (HCDR3); или

(ii) KASQDINSYLT (LCDR1);

LTNRLMD (LCDR2);

LQYVDFPYT (LCDR3);

SSAMS (HCDR1); TISSGGRSTYYPDSVKG (HCDR2); и

LISPY (HCDR3); или


(iii) KASQDINSYLT (LCDR1); RTNRLFD (LCDR2);

LQYDDFPYT (LCDR3);

SSAMS (HCDR1); TISVGGGKTYYPDSVKG (HCDR2); и

LISLY (HCDR3).

има уште 11 патентни барања



Сл.1

(11) **10130**

(21) **2019/433**

(13) T1

(22) 20/05/2019

(45) 31/03/2020

(30) US 201462053826 P 23/09/2014 US

(96) 22/09/2015 EP15766520.9

(97) 17/04/2019 EP3197290

(73) **Europharma AS P.O Box 344 8376 Leknes, NO**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) NORDLY, Jim, Roger; LYNØY, Arthur and MANSILLA, Claudio, Retamal


(54) **ХРАНА ЗА РИБИ И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ВО ПРОФИЛАКСАТА И ТРЕТМАНОТ НА СИНДРОМ НА ХЕМОРАГИЧЕН СМОЛТ**

(HAEMORRHAGIC SMOLT SYNDROME - HSS) КАЈ САЛМОНИДИ

(57) 1 Храна за риби, која што содржи протеин, масти, јаглехидрати, витамини, минерали и вода, ШТО СЕ КАРАКТЕРИЗИРА СО ТОА ШТО храната за риби понатаму содржи Na^+ од 3.934 – 39.340 g/kg според тежината, модулатор на поливалентниот катјонски рецептор (PVCR) во

форма на триптофан или фенилаланин од 1-10 g/kg според тежината, Mg^{2+} од 0.026 – 25.530 g/kg според тежината, и Ca^{2+} од 0.036 – 36.110 g/kg според тежината, каде што модулаторите на поливалентниот катјонски рецептор се во форма на слободни аминокиселини.

има уште 12 патентни барања



СЛИКА 1 (претходен нум)

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/444, A 61K 31/506, A 61K 45/06, A 61K 31/4375, A 61K 31/4545**

(11) **10121**

(13) T1

(21) **2019/451**

(22) 27/05/2019

(45) 31/03/2020

(30) GB20110018675 28/10/2011 GB and US201161552883P 28/10/2011 US

(96) 26/10/2012 EP12795836.1

(97) 13/03/2019 EP2776436

(73) **Astex Therapeutics Limited 436**

Cambridge Science Park Milton Road Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) ANGIBAUD, Patrick René; OBRINGER, Michel; MARIN, Julien Jérémie Joseph and JEANTY, Matthieu

(54) **НОВИ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Соединение со формула (I-A) или (I-B):





или




вклучувајќи било која негова таутомерна или стереохемиска изомерна форма, каде што X1 е N и X2 е CR3a, или X2 е N и X1 е CR3a; секој R2 е независно избран од хидроксил, халоген, цијано, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, C1-4 алкокси, хидроксиC1-4 алкил, хидроксиC1-4 алкокси, халоC1-4 алкил, халоC1-4 алкокси, хидроксиалоC1-4 алкил, хидроксиалоC1-4 алкокси, C1-4 алкоксиC1-

4 алкил, халоC1-4 алкоксиC1-4 алкил, C1-4 алкоксиC1-4 алкил каде што секој C1-4 алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, хидроксиалоC1-4 алкоксиC1-4 алкил, R13, C1-4 алкил супституиран со R13, C1-4 алкил супституиран со -C(=O)-R13, C1-4 алкокси супституиран со R13, C1-4 алкокси супституиран со -C(=O)-R13, -C(=O)-R13, C1-4 алкил супституиран со -NR7R8, C1-4 алкил супституиран со -C(=O)-NR7R8, C1-4 алкокси супституиран со -NR7R8, C1-4 алкокси супституиран со -C(=O)-NR7R8, -NR7R8 и -C(=O)-NR7R8; или кога две R2 групи се сврзани за соседните јаглеродни атоми тие може да бидат земени заедно за да формираат радикал со формула:



или



каде што R17 претставува водород или флуорин, p претставува 1 или 2 и X претставува O или S; Y претставува -CR18=N-OR19 или -E-D; D претставува 3 до 12 прстенест член моноцикличен или бицикличен карбоциклил или 3 до 12 прстенест член моноцикличен или бицикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S, каде што споменатиот карбоциклил и хетероциклил може секој да биде опционално супституиран со една или повеќе (на пр. 2 или 3) R1 групи; E претставува врска, -(CR22R23)n-, C2-4 алкендиол опционално супституиран со R22, C2-4 алкиндиол опционално супституиран со R22, -CO-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-CO-, -NR22-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-NR22-, -O-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-O-, -S(O)m-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-S(O)m-, -(CR22R23)s-CO-NR22-(CR22R23)s- или -(CR22R23)s-NR22-CO-(CR22R23)s-;

R1 претставува водород, хало, цијано, C1-балкил, C1-балкокси, -C(=O)-O- C1-балкил, C2-4алкенил, хидроксиC1-балкил, халоC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил, цијаноC1-4алкил, C1-балкоксиC1-балкил кадешто секој C1-балкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксил групи, -NR4R5, C1-балкил супституиран со -O-C(=O)- C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NR4R5, -C(=O)-NR4R5, -C(=O)-C1-балкил-NR4R5, C1-балкил супституиран со -C(=O)-NR4R5, -S(=O)2-C1-балкил, -S(=O)2-халоC1-балкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -NR12-S(=O)2-NR14R15, R6, C1-балкил супституиран со R6, -C(=O)-R6, C1-балкил супституиран со -C(=O)-R6, хидроксиC1-балкил супституиран со R6, C1-балкил супституиран со -Si(CH3)3, C1-балкил супституиран со -P(=O)(OH)2 или C1-балкил супституиран со -P(=O)(OC1-балкил)2; R3a претставува водород, хлорин, хидроксил, или C1-балкокси;

R3 претставува хидроксил, C1-балкокси, хидроксиC1-балкокси, C1-балкокси супституиран со -NR10R1C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, халоC1-балкил опционално супституиран со -O-C(=O)-C1-балкил, хидроксиC1-балкил опционално супституиран со -O-C(=O)-C1-балкил, хидроксиC2-балкенил, хидроксиC2-балкинил, хидроксихалоC1-балкил, цијаноC1-балкил, C1-балкил супституиран со карбоксил, C1-балкил супституиран со -C(=O)-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -C(=O)-O-C1-балкил, C1-балкил супституиран со C1-балкоксиC1-балкил-O-C(=O)-, C1-балкил супституиран со C1-балкоксиC1-балкил-C(=O)-, C1-балкил супституиран со -O-C(=O)-C1-балкил, C1-

балкоксиC1-балкил кадешто секој C1-балкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксил групи или со -O-C(=O)-C1-балкил, C2-балкенил супституиран со C1-балкокси, C2-балкинил супституиран со C1-балкокси, C1-балкил супституиран со R9 и опционално супституиран со -O-C(=O)-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -C(=O)-R9, C1-балкил супституиран со хидроксил и R9, C2-балкенил супституиран со R9, C2-балкинил супституиран со R9, C1-балкил супституиран со -NR10R1C2-балкенил супституиран со -NR10R1C2-балкинил супституиран со -NR10R1C1-балкил супституиран со хидроксил и -NR10R1C1-балкил супституиран со еден или два халогени и -NR10R1-C1-балкил-C(R12)=N-O-R12, C1-балкил супституиран со -C(=O)-NR10R1C1-балкил супституиран со -O-C(=O)-NR10R1-S(=O)2-C1-балкил, -S(=O)2-халоC1-балкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -NR12-S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -NR12-S(=O)2-NR14R15, R13, C1-балкил супституиран со -P(=O)(OH)2 или C1-балкил супституиран со -P(=O)(OC1-балкил)2; R4 и R5 секој независно претставува водород, C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NR14R15, хидроксиC1-балкил, халоC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил, C1-балкоксиC1-балкил кадешто секој C1-балкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксил групи, -S(=O)2-C1-балкил, -S(=O)2-халоC1-балкил, -S(=O)2-NR14R15, -C(=O)-NR14R15, -C(=O)-O- C1-балкил, -C(=O)-R13, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-

балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, R₁₃ или C1-балкил супституиран со R₁₃;
 R₆ претставува C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S; споменатиот C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член моноцикличен хетероциклил, опционално и секој независно е супституиран со 2, 3, 4 или 5 супституенти, секој супституент независно е избран од цијано, C1-балкил, цијаноC1-балкил, хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-балкил, халоген, халоC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил, C1-балкокси, C1-балкоксиC1-балкил, C1-балкил-O-C(=O)-, -NR₁₄R₁₅, -C(=O)-NR₁₄R₁₅, C1-балкил супституиран со -NR₁₄R₁₅, C1-балкил супституиран со -C(=O)-NR₁₄R₁₅, -S(=O)₂-C1-балкил, -S(=O)₂-халоC1-балкил, -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C1-балкил супституиран со -S(=O)₂-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)₂-халоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)₂-C1-балкил, C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)₂-халоC1-балкил или C1-балкил супституиран со -NH-S(=O)₂-NR₁₄R₁₅;
 R₇ и R₈ секој независно претставува водород, C1-балкил, хидроксиC1-балкил, халоC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил или C1-балкоксиC1-балкил;
 R₉ претставува C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 член моноцикличен или бицикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S, споменатиот C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 член моноцикличен или бицикличен хетероциклил секој опционално и секој независно е супституиран со 2, 3, 4 или 5 супституенти, секој супституент е независно избран од =O, C1-4алкил, хидроксил,

карбоксил, хидроксиC1-4алкил, цијано, цијаноC1-4алкил, C1-4алкил-O-C(=O)-, C1-4алкил супституиран со C1-4алкил-O-C(=O), C1-4алкил-C(=O)-, C1-4алкоксиC1-4алкил кадешто секој C1-4алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксил групи, халоген, халоC1-4алкил, хидроксихалоC1-4алкил, -NR₁₄R₁₅, -C(=O)-NR₁₄R₁₅, C1-4алкил супституиран со -NR₁₄R₁₅, C1-4алкил супституиран со -C(=O)-NR₁₄R₁₅, C1-4алкокси, -S(=O)₂-C1-4алкил, -S(=O)₂-халоC1-4алкил, -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C1-4алкил супституиран со -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)₂-C1-4алкил, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)₂-халоC1-4алкил, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, R₁₃, -C(=O)-R₁₃, C1-4алкил супституиран со R₁₃, фенил опционално супституиран со R₁₆, фенилC1-балкил кадешто фенилот е опционално супституиран со R₁₆, 5 или 6-член ароматичен моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S кадешто споменатиот хетероциклил е опционално супституиран со R₁₆;
 или кога два од супституентите на R₉ се сврзани за истиот атом, тие може да бидат земени заедно за да формираат 4 до 7-член заситен моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S;
 R₁₀ и R₁₁ секој независно претставува водород, карбоксил, C1-балкил, цијаноC1-балкил, C1-балкил супституиран со -NR₁₄R₁₅, C1-балкил супституиран со -C(=O)-NR₁₄R₁₅, халоC1-балкил, хидроксиC1-балкил, хидроксихалоC1-балкил, C1-балкокси, C1-балкоксиC1-балкил кадешто секој C1-балкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксил групи, R₆, C1-балкил супституиран со R₆, -C(=O)-R₆, -C(=O)-C1-балкил, -C(=O)-хидроксиC1-балкил, -C(=O)-халоC1-балкил, -C(=O)-хидроксихалоC1-балкил, C1-балкил супституиран со -Si(CH₃)₃, -S(=O)₂-

C1-6алкил, -S(=O)₂-халоC1-6алкил, -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C1-6алкил супституиран со -S(=O)₂-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)₂-халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)₂-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)₂-халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со карбоксил, или C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)₂-NR₁₄R₁₅; R₁₂ претставува водород или C1-4алкил опционално супституиран со C1-4алкокси; R₁₃ претставува C3-8циклоалкил или заситен 4 до 6-член моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S, кадешто споменатиот C3-8циклоалкил или моноцикличен хетероциклил е опционално супституиран со 2 или 3 супституенти секој независно избран од халоген, хидроксил, C1-6алкил, халоC1-6алкил, =O, цијано, -C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкокси, или -NR₁₄R₁₅; R₁₄ и R₁₅ секој независно претставува водород, или халоC1-4алкил, или C1-4алкил опционално супституиран со супституент избран од хидроксил, C1-4алкокси, amino или моно-или ди(C1-4алкил)амино; R₁₆ претставува хидроксил, халоген, цијано, C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR₁₄R₁₅ или -C(=O)NR₁₄R₁₅; R₁₈ претставува водород, C1-6 алкил, C3-8 циклоалкил, C1-4алкил супституиран со C3-8 циклоалкил; R₁₉ претставува водород; C1-6 алкил; C3-8 циклоалкил; C1-6алкил супституиран со -OR₂₀; -(CH₂)_r-CN; -(CH₂)_r-CONR₂₀R₂₁; -(CH₂)_{r1}-NR₂₀R₂₁; -(CH₂)_{r1}-NR₂₀COR₂₁; -(CH₂)_{r1}-NR₂₀-(CH₂)_s-SO₂-R₂₁; -(CH₂)_{r1}-NH-SO₂-NR₂₀R₂₁; -(CH₂)_{r1}-NR₂₀CO₂R₂₁; -(CH₂)_r-SO₂NR₂₀R₂₁; фенил опционално супституиран

со 2, 3, 4 или 5 супституенти секој независно избран од халоген, C1-4алкил, C1-4алкилокси, цијано или amino; 5- или 6- член ароматичен моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S, споменатиот хетероциклил којшто е опционално супституиран со 2, 3 или 4 супституенти секој независно избран од халоген, C1-4алкил, C1-4алкилоху, цијано или amino; кадешто споменатиот C1-6 алкил и C3-8 циклоалкил, може да биде опционално супституиран со еден или повеќе R₂₀ групи R₂₀ и R₂₁ независно претставува водород, C1-6 алкил, хидроксиC1-6алкил, -(CH₂)_n-O-C1-6алкил, или кога е сврзан за азотен атом R₂₀ и R₂₁ може да биде земен заедно за да формира со азотниот атом кон којшто тие се сврзани моноцикличен заситен 4, 5 или 6-член прстенест којшто опционално содржи дополнително хетероатом избран од O, S или N; R₂₂ и R₂₃ независно претставува водород, C1-6 алкил, или хидроксиC1-6алкил; m независно претставува цел број еднаков на 0, 1 или 2; n независно претставува цел број еднаков на 0, 2, 3 или 4; s независно претставува цел број еднаков на 0, 2, 3 или 4; r независно претставува цел број еднаков на 2, 3, или 4; r₁ независно претставува цел број еднаков на 2, 3 или 4; негов N-оксид, негова фармацевтска прифатлива сол или негов солват. има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 3/00, A 61P 29/00, A 61P 11/00, A 61P 17/00

(11) 10131

(21) 2019/453

(13) T1

(22) 28/05/2019

(45) 31/03/2020

(30) US 201161530028 P 01/09/2011 US

(96) 28/08/2012 EP12756879.8

(97) 27/03/2019 EP2751102

(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LIU, Xiaodong; MOLTENI, Valentina; YEH, Vince; LI, Xiaolin; LOREN, Jon; NABAKKA, Juliet; NGUYEN, Bao and PETRASSI, Hank Michael James

(54) СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА С-КИТ КИНАЗА

(57) 1 Соединение со формулата (I) или формулата (II), или негова фармацевтски прифатлива сол:

Формула (I)

Формула (II)

назначено со тоа, што:

m е 1 и R20 е селектирано од H, хало, C1-C6алкил, C1-C6халоалкил, C1-C6халоалкокси, деутериум, деутериран C1-C6алкил, -CN, -(CR92)nOR4, -C(O)R4, R10, -(CR92)nR10, -((CR92)nO)tR4, -(CR92)nO(CR92)nR7, -(CR92)nC(=O)R4, -C(=O)N(R4)2, -OR4 и -(CR92)nCN;

или m е 4 и R20 е деутериум;

R1 е селектирано од C1-C6алкил и хало; секое R11 е независно селектирано од H, хало, и C1-C6алкил;

L1 е врска, -NH- или -C(=O)NH-;

L2 е -(CR92)n-, -CHR6-, -(CR92)nO-, -NH-, -(CR92)nC(=O)-, -C(=O)O(CR92)n-, -

(CR92)nOC(=O)NR4-, -

(CR92)nNR4C(=O)(CR92)n-, -(CR92)nNR4C(=O)- или -(CR92)nNR4C(=O)O-;

R2 е R3 или L2R3;

R3 е селектирано од несупституиран C3-C8циклоалкил, циклобутанон, циклопентанон и супституиран C3-C8циклоалкил, каде што супституираниот C3-C8циклоалкил од R3 е супституиран со 1-4 супституенти независно селектирани од C1-C6алкил, хало, C1-C6халоалкил, -OR4, -CN, -C(=O)OR4, -C(=O)R4, -C(=O)R7, -C(=O)OR5, -(CR92)nOR4, -C(=O)O(CR92)nOR4, -N(R4)2, =N-OR4, =N-O-(CR92)nR5, -C(=O)NR42, -NR4C(=O)OR4, -NR4C(=O)(CR92)nOR4, -NR4(CR92)nOR4, -NR4S(=O)2R4, -N(C(=O)OR4)2, =CH2, =CH(CR92)nOR4, R8, -(CR92)nR8, деутериран C1-C6алкокси, -S(=O)2R4, -S(=O)2R7, -S(=O)2R8, -S(=O)2N(R4)2, -S(=O)2NHC(=O)OR4, -S(=O)2(CR92)nC(=O)OR4, -S(=O)2(CR92)nOR4, спиро прикачен

диоксолан, спиро прикачен диоксолан кој е супституиран со C1-C6алкил, спиро прикачен диоксан, спиро прикачен тетраhydroфуранил, спиро прикачен оксетан, спиро прикачен циклобутанон, спиро прикачен циклобутанол, C1 алкил мост, несупституиран 5-6 член хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми независно селектирани од N, O и S, 5-6 член хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми независно селектирани од N, O и S супституиран со 1-3 супституенти независно селектирани од C1-C6алкил, хало, C1-C6халоалкил, C1-C6халоалкокси, -OR4 и R8; секое R4 е независно селектирано од H и C1-C6алкил;

R5 е несупституиран C3-C8циклоалкил, несупституиран 5-6 член хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми независно селектирани од N или O или C3-C8циклоалкил супституиран со 1-3 супституенти независно селектирани од C1-C6алкил;

секое R6 е независно селектирано од -

NHC(O)OR₄, -OR₄ и -(CR₉)₂nOR₄;
 секое R₇ е независно селектирано од C1-
 C6халоалкил;
 R₈ е селектирано од несупституиран фенил,
 несупституиран 5-6 член хетероарил со 1-3
 хетероатоми независно селектирани од N, O
 или S, несупституиран 5 член хетероарил со 1-4
 хетероатоми селектирани од N, несупституиран
 4-6 член хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми
 независно селектирани од N, O или S,
 несупституиран C3-C8циклоалкил,
 супституиран 5-6 член хетероарил со 1-3
 хетероатоми независно селектирани од N, O
 или S, супституиран фенил, супституиран 5
 член хетероарил со 1-4 хетероатоми
 селектирани од N, супституиран 4-6 член
 хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми
 независно селектирани од N, O или S,
 супституиран C3-C8циклоалкил, оксазолидин-2-
 он, пирролидинон и пирролидин-2-он,
 каде што супституираниот фенил,
 супституираниот 5-6 член хетероарил со 1-3
 хетероатоми независно селектирани од N, O
 или S, супституираниот 5 член хетероарил со 1-
 4 хетероатоми селектирани од N, супституиран
 C3-C8циклоалкил и супституиран 4-6 член
 хетероциклоалкил од R₈ се супституирани со 1-
 3 супституенти независно селектирани од C1-
 C6алкил, -(C(R₉)₂)nOR₄, -(C(R₉)₂)nR₅, -
 (C(R₉)₂)nC(O)OR₄, -C(O)OR₄ и -S(O)₂R₄;
 секое R₉ е независно селектирано од H и C1-

Сбалкил;
 R₁₀ е селектирано од несупституиран фенил,
 несупституиран 5-6 член хетероарил со 1-2
 хетероатоми независно селектирани од N, O
 или S, несупституиран 5 член хетероарил со 1-3
 хетероатоми селектирани од N, несупституиран
 4-6 член хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми
 независно селектирани од N, O или S,
 несупституиран C3-C8циклоалкил,
 супституиран 5-6 член хетероарил со 1-2
 хетероатоми независно селектирани од N, O
 или S, супституиран фенил, супституиран 5
 член хетероарил со 1-4 хетероатоми
 селектирани од N, супституиран 4-6 член
 хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми
 независно селектирани од N, O или S,
 супституиран C3-C8циклоалкил, оксазолидин-2-
 он, пирролидинон и пирролидин-2-он,
 каде што супституираниот фенил,
 супституираниот 5-6 член хетероарил со 1-2
 хетероатоми независно селектирани од N, O
 или S, супституираниот 5 член хетероарил со 1-
 4 хетероатоми селектирани од N, супституиран
 C3-C8циклоалкил и супституиран 4-6 член
 хетероциклоалкил од R₈ се супституирани со 1-
 3 супституенти независно селектирани од C1-
 C6алкил, -(C(R₉)₂)nOR₄, -(C(R₉)₂)nR₅, -
 (C(R₉)₂)nC(O)OR₄ и -S(O)₂R₄;
 t е 2 или 3, и
 секое n е независно селектирано од 2, 3 и 4.
 има уште 33 патентни барања

(51) **A 61K 31/66A 61K 31/6615, A 61P 25/16**

(11) **10133**

(13) T1

(21) **2019/454**

(22) 28/05/2019

(45) 31/03/2020

(30) US 201462066771 P 21/10/2014 US

(96) 21/10/2015 EP15791424.3

(97) 24/04/2019 EP3209302

(73) **AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road
 North Chicago, IL 60064, US**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ZHANG, Geoff G.; CHAN, Vincent S.; WANG, Zhi; CARDINAL-DAVID, Benoit; DEMPAN, Kassibla E.; ENRIGHT, Brian P.; HENRY, Rodger F.; HO, Raimundo; HUANG, Ye; HUTERS, Alexander D.; KLIX, Russell C.; KRABBE, Scott W.; KYM, Philip R.; LAO, Yanbin; LOU, Xiaochun; MACKEY, Sean E.; MATULENKO, Mark A.; MAYER, Peter T.; MILLER, Christopher P.; STAMBULI, James; VOIGHT, Eric A. and STELLA, Valentino J.


(54) КАРБИДОПА И L-ДОПА ПРОЛЕКОВИ И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ

(57) 1 Фармацевтски состав што содржи прво соединение што се совпаѓа во структура со формулата (I):




или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што R1 и R2 се секое независно селектирани од групата составена од водород, -P(O)(OH)2, и -R5-O-P(O)(OH)2; R5 е C1-C4-алкил; R6 е водород или C1-C4-алкил; и под услов да барем едно од R1 и R2 е -

P(O)(OH)2 или -R5-O-P(O)(OH)2; и второ соединение се совпаѓа во структура со формулата (II):



или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што R3 и R4 се секое независно селектирани од групата составена од водород, -P(O)(OH)2, и -R5-O-P(O)(OH)2; R5 е C1-C4-алкил; R6 е водород или C1-C4-алкил; и под услов да барем едно од R3 и R4 е -P(O)(OH)2 или -R5-O-P(O)(OH)2. има уште 14 патентни барања

Нацрт 1: Растворливост на L-допа 4'-монофосфат и карбидопа 4'-монофосфат



(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/713, A 61P 25/14**(11) **10123**

(13) T1

(21) **2019/476**

(22) 03/06/2019

(45) 31/03/2020

(30) EP20140200308 24/12/2014 US

(96) 23/12/2015 EP15817385.6

(97) 22/05/2019 EP3237618

(73) **uniQure IP B.V. Paasheuvelweg 25a
1105 BP Amsterdam, NL**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**(72) **KONSTANTINOVA, Pavlina Stefanova and
MINIARIKOVA, Jana**(54) **RNK ИНДУКОВАНА СУПРЕСИЈА НА
ХАНТИНГТОНОВИОТ ГЕН**

(57) 1 Двојна верижна RNK која ја содржи првата RNK секвенца и втората RNK секвенца во која првата и втората RNK секвенца се суштински комплементарни во кои првата RNK секвенца има должина на секвенца од најмалку 19 нуклеотиди и е комплементарна со SEQ ID NO. во која што првата RNK секвенца е избрана од групата што ја сочинуваат SEQ ID NO.3, SEQ ID NO.4, SEQ ID NO.5, SEQ ID NO.6, и SEQ ID NO.7, и каде што спомнатата двојната верижна RNK може да ја намали експресијата на Хантингтоновиот ген.
има уште 13 патентни барања

A)




Fig. 1

B)

```

1  UUGCUGUGUG AGGCAGAAC UCGGGGGCA GGGCGGGCU GGUUCCUGG CCAGCCAUG
61  GCAGAGUCCG CAGGCUAGGG CUGUCAUCA UGCUGGCCG CGUGGCCCG CCUCGCGCG
121 CGCGGCCCG CCUCGCGCG CGCAGUCUG GGACGCAAG CGCGUGGGG GCUGCCGGA
181 CGGUCCAAG AUGGAAGGCC GCUCAGGUUC UGCUUUUACC UGCGGCCAG AGCCCAUUC
241 AUUGCCCCG UGCUGAGCG CGCCGCGAGU CGGCCGAGG CCUCGGGGA CUGCCGUGC
301 GGGCGGGAGA CCGCCAUGGC GACCCUGGAA AAGCUGAUGA AGGCCUUCGA GUCCUCAAG
361 UCCUCCAGC AGCAGCAGCA GCAGCAGCAG CAGCAGCAGC AGCAGCAGCA GCAGCAGCAG
421 CAGCAGCAGC AACAGCCGCC ACCGCCGCC CGCCGCCGC CGCCUCCUCA GCUUCCUCAG
481 CGCGCGCCG AGGCACAGCC GUCGUGCCU CAGCCGAGC CGCCCGGCC GCGCCCGCC
541 CGCCACCCG GCCCGGCGU GGCUGAGGAG CCGCUGCACC GACCGUGAGU UUGGGCCCG
601 UGCAGCUCCC UGUC

```



(51) **C 23C 14/06, C 23C 16/30, C 23C 14/56**

(11) **10193**

(13) T1

(21) **2019/766**

(22) 06/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) 11859207.0 22/02/2011 EP

(96) 22/02/2011 EP11859207.0

(97) 12/06/2019 EP2678617

(73) **Savo-Solar OY Insinöörinkatu 7 50100 Mikkeli, FI**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) ANDRITSCHKY, Martin; PISCHOW, Kaj A.
and REBOUTA, Luis Manuel Fernandes

(54) **МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ТЕРМИЧКИ АПСОРБЕР ЗА**

СОЛАРЕН ТЕРМИЧКИ КОЛЕКТОР

(57) 1 Метод (100) за производство на директно проточен термички апсорбер (300) за соларен термички колектор (400), кој се состои од подготовка (110) на подлога (320) со флуидна структура со повеќе канали (440) во внатрешноста на подлогата, опремување (110) на подлогата со завршни цевки од флуидната структура со повеќе канали, назначен со поставување (160), преку физичко таложење на пареата, слоеви кои апсорбираат светлина (330, 340, 350), на подлогата, каде слоевите кои апсорбираат светлина се поставени, со линиски вакуум слој (200), на комплетната подлога (320) што ги опфаќа подлогата и опремените завршни цевки.

има уште 3 патентни барања

Нацрт 1.



(51) **C 07K 14/47, C 12N 9/12**(11) **10194**

(13) T1

(21) **2019/770**

(22) 11/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) US201461946280P 28/02/2014 US

(96) 27/02/2015 EP15736034.8

(97) 12/06/2019 EP3110837

(73) **Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Via Zamboni, 33, 40126 Bologna, IT**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CIANI, Elisabetta and LACCONE, Franco

(54) **ТАТК-CDKL5 ФУЗИОНИ ПРОТЕИНИ, СОСТАВИ, ФОРМУЛАЦИИ, И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Фузион протеин за употреба во третманот на CDKL5 дефициенција, Ретов синдром, или атипичен Ретов синдром предизвикан од CDKL5 мутација или дефициенција, фузиониот протеин што содржи: CDKL5 полипептидна секвенца, каде што CDKL5 полипептидната секвенца содржи СЕК ИД БР: 2 или СЕК ИД БР: 16; и ТАТк полипептидна секвенца, каде што ТАТк полипептидната секвенца има околу 90% до околу 100% идентитет на секвенца до СЕК ИД БР: 4, каде што ТАТк полипептидот е оперативно споен со CDKL5 полипептидот. има уште 7 патентни барања



Напои I

(51) **C 21D 6/00, C 21D 8/02, C 22C 38/58, C 22C 38/42, C 22C 38/44, C 22C 38/50, C 22C 38/54, C 22C 38/02, C 22C 38/00, C 22C 38/06**

(11) **10195** (13) T1

(21) **2019/771** (22) 11/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) 14162191.2 28/03/2014 EP

(96) 28/03/2014 EP14162191.2

(97) 21/08/2019 EP2924131

(73) **Outokumpu Oyj, FI**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Breuer, Arno; Brückner, Gabriele; Mosecker, Linda and Bleck, Wolfgang

(54) **АУСТЕНИЧЕН НЕРГОСУВАЧКИ ЧЕЛИК СО ВИСОКА СОДРЖИНА НА МАНГАН**

(57) 1 Аустеничен нерфосувачки челик со висока содржина на манган и со голема цврстина и еластичност, што се карактеризира со тоа што нерфосувачкиот челик, кој што се

состои, според тежински %, од 0,03 - 0,1 % јаглерод, 0,08 - 1,0 % силикон, 14 - 26 % манган, 10,5 - 18 % хром, помалку од 0,8 % никел, 0,05 - 0,6 % бакар, 0,1 - 0,8 % азот и 0,0008 - 0,005 % бор, при што остатокот е железо и неизбежни нечистотии кои што се појавуваат во нерфосувачки челици, незадолжително 0,001 - 0,02 % титаниум и незадолжително помалку од 0,04 % алуминиум; и кој што во состојба на калење на температура во распон од 1000 - 1150°C, распони за добивање на цврстина Rp0,2 и отпорност на истегнување Rm како и издолженост до кршење A80 се 470 - 600 МПа за Rp0,2, 800 - 930 МПа за Rm и 40 - 60% за A80, а при што челикот може ладен да се деформира со употреба на механизмот TWIP или TWinning индуцирана пластика, така што стапката на стврднување заснована врз степенот на ладна деформација од 10% за да се добие цврстина од Rp0,2 е најмалку 20%. има уште 8 патентни барања

(51) **C 07D 513/04, C 07D 498/04, C 07D 495/04, C 07D 493/04, C 07D 239/24, C 07D 491/052, C 07D 409/06, C 07D 409/14, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 405/06, C 07F 9/655, C 07F 9/6558, C 07F 9/54, C 07F 9/535, A 61K 31/34, A 61K 31/44, A 61K 31/505, A 61K 31/506**

(11) **10196** (13) T1

(21) **2019/772** (22) 11/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) US201462019756P 01/07/2014 US and US201562185678P 28/06/2015 US

(96) 30/06/2015 EP15815330.4

(97) 07/08/2019 EP3164130


(73) **Millennium Pharmaceuticals, Inc.**
40 Landsdowne Street Cambridge, MA 02139, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје



(72) MIZUTANI, Hirotake; DUFFEY, Matthew O.; ENGLAND, Dylan; FREEZE, Scott; HU, Zhigen; LANGSTON, Steven P.; MCINTYRE, Charles; ONO, Koji and XU, He

(54) **ХЕТЕРОАРИЛ СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА SUMO-АКТИВИРАЧКИ ЕНЗИМ**


(57) 1 Хемиски ентитет избран од:



I-256;

**I-257;****I-263;**

и негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 14 патентни барања

**Слика 1**

(51) **A 61K 31/19, A 61P 19/00**(11) **10197**

(13) T1

(21) **2019/773**

(22) 11/09/2019

(45) 31/03/2020

(96) 20/03/2015 EP15711510.6

(97) 16/06/2019 EP3119386

(73) **STAYBLE THERAPEUTICS AB****Medicinaregatan 8A 41390 Göteborg, SE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) OLMARKER, Kjell

(54) **СОСТАВ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА ПОВРЗАНА СО ИНТЕРВЕРТЕБРАЛНИОТ ДИСК**

(57) 1 Состав за употреба при третирање на болка поврзана со интервертебралниот диск, каде што спо-менатиот состав содржи млечна киселина или нејзина фармацевтски прифатлива сол, каде што спо-менатиот состав се применува во просторот на дискот што ја опфаќа пулпата на јадрото на интервертебралниот диск. има уште 12 патентни барања

(51) **A 61K 48/00, A 61P 37/00**(11) **10198**

(13) T1

(21) **2019/774**

(22) 11/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) EP20110190826 25/11/2011 -- and

US201261595230P 06/02/2012 US

(96) 23/11/2012 EP12790904.2

(97) 26/06/2019 EP2782602

(73) **Index Pharmaceuticals AB****Tomtebodavägen 23a 171 77 Stockholm, SE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **ADMYRE,Charlotte; ZARGARI,Arezou; VON STEIN,Oliver and VON STEIN,Petra**

(54) **Нуклеотид DIMS0-150 за употреба во лекувањето на хроничен активен улцеративен колитис**

(57) 1 Олигонуклеотид којшто ја има секвенцата 5'-G*G*A*ACAGTTCGTCCAT*G*G*C-3' (SEQ ID NO:1), кадешто CG динуклеотид е неметиран, за употреба во лекувањето на хроничен активен улцеративен колитис кај субјект којшто е рефракторен или одговара

недоволно или е интолерантен на анти-инфламаторна терапија, кадешто споменатиот олигонуклеотид е повторувачки администриран како единечно изложување на две или повеќе одвоени прилики 4 или повеќе недели. има уште 8 патентни барања

Слика 1



(51) C 07K 19/00, A 61K 39/42, A 61K 39/40, A 61K 39/395, A 61K 38/55, A 61P 3/10, A 61P 31/00, A 61P 31/04, A 61P 31/12, A 61P 35/00, A 61P 37/06, A 61P 9/00, A 61P 9/10, A 61P 21/00, A 61P 19/02, A 61P 11/06, A 61P 11/00, A 61P 1/00, A 61P 29/00

(11) 10199

(21) 2019/777

(13) T1

(22) 12/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) US201161502055P 28/06/2011 US;
US201161570394P 14/12/2011 US;
US201161577204P 19/12/2011 US and
US201261638168P 25/04/2012 US

(96) 28/06/2012 EP12804863.4

(97) 19/06/2019 EP2726092

(73) Inhibrx, LP 11099 N. Torrey Pines
Road, Suite 130 La Jolla, CA 92037, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) DEVERAUX, Quinn; NGUY, Peter, L.;

ECKELMAN, Brendan, P.; TIMMER, John, C. and GUENTHER, Grant, B.

(54) СЕРПИН ФУЗИСКИ ПОЛИПЕПТИДИ И МЕТОДИ НА НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Изолиран фузиски протеин кој што содржи најмалку еден човечки алфа-1 антитрипсин (ААТ) полипептид кој што содржи аминокиселинска низа селектирана од групата која што се состои од НИЗА ИД БР: НИЗА ИД БР: 2, НИЗА ИД БР: 32, и НИЗА ИД БР: 33, при што ААТ полипептидот е оперативно поврзан со имуноглобулин Fc полипептид, каде што изолираниот фузиски протеин покажува инхибиторна активност на серинска протеаза и

е за употреба во метод за третирање на заболување или пореметување кај субјект селектирани од недостаток на ААТ, емфизема, хронична опструктивна белодробна болест (COPD), синдром на акутен респираторен дистрес (ARDS), алергиска астма, цистична фиброза, канцери на белите дробови, исхемиско – реперфузиска повреда, исхемиско – реперфузиска повреда после кардиолошка трансплантација, инфаркт на миокардот, ревматоиден артритис, септичен артритис, псоријатичен артритис, анкилозен спондилитис, Кронава болест, псоријаза, дијабетес тип I и / или тип II, пневмонија, сепса, графт наспроти домаќин болест (GVHD), заздравување на рани, системска лупус еритематоза и мултиплекс склероза.
има уште 11 патентни барања



(51) **G 01N 33/574, C 07K 16/40**

(11) **10200**

(13) T1

(21) **2019/778**

(22) 12/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) US201261639376P 27/04/2012 US

(96) 27/04/2013 EP13782061.9

(97) 26/06/2019 EP2841575

(73) **Millennium Pharmaceuticals, Inc.**

40 Landsdowne Street Cambridge, MA 02139, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) FRANK, Helen, Alison; MCDONALD, Alice, A. and O'KEEFE, Theresa, L.

(54) МОЛЕКУЛИ НА АНТИ-GCC АНТИТЕЛО И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ВОСПРИЕМЛИВОСТ НА GCC-ТАРГЕТИРАНА ТЕРАПИЈА

(57) 1 Молекула на анти-GCC антителио која што содржи три региони за утврдување на комплементарност со тешки синџири (HCDRHCDR2 и HCDR3) кои што содржат

аминокиселински низи од НИЗИ ИД БР: 222 и 23, соодветно; и три региони за утврдување на комплементарност со лесен синџир (LCDRLCDR2 и LCDR3) кои што содржат

аминокиселински низи од НИЗИ ИД БР: 27, 28 и 29, соодветно.
има уште 16 патентни барања



(51) C 07K 2/00, C 07K 5/00, C 07K 4/00, C 07K 7/00, A 61K 38/07, A 61K 38/06, A 61K 38/00

(11) 10201

(13) T1

(21) 2019/779

(22) 12/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) US201462011368P 12/06/2014 US;
US201462077460P 10/11/2014 US and
US201562108772P 28/01/2015 US

(96) 12/06/2015 EP15807069.8

(97) 04/09/2019 EP3154561

(73) RA Pharmaceuticals, Inc. 87 Cambridge
Park Drive Cambridge, MA 02140, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) ELBAUM, Daniel; HOARTY, Michelle Denise;
DHAMNASKAR, Ketki Ashok; JOSEPHSON,
Kristopher; LARSON, Kelley Cronin; MA, Zhong;
NIMS, Nathan Ezekiel; RICARDO, Alonso; SEYB,
Kathleen; TANG, Guo-Qing; TRECO, Douglas A.;
WANG, Zhaolin; YE, Ping; ZHENG, Hong;
PERLMUTTER, Sarah Jacqueline and HAMMER,
Robert Paul

(54) МОДУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ НА КОМПЛЕМЕНТИ

(57) 1 Полипептид, при што тој полипептид е избран од : SEQ ID NO: 177, 184, и 191-195. има уште 11 патентни барања

Fig 1



(51) **B 01F 3/04, A 23L 2/54**

(11) **10202**

(13) T1

(21) **2019/780**

(22) 12/09/2019

(45) 31/03/2020

(30)

(96) 24/06/2015 EP15811372.0

(97) 28/08/2019 EP3160626

(73) **SodaStream Industries Ltd. Gilboa Street
P.O.Box 280 Airport City 7019900 Ben Gurion
Airport, IL**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **RING, Allan; COHEN, Avi; KROM, Doron;
HARDUFF, Hagai; LANDAU, Eitan; HAVIV, Yossi;
GOLDSHMID, Carmel and SHMUELI, Eyal**

**(54) АВТОМАТСКО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА
ПРИТИСОК КАЈ УРЕДИ ЗА ГАЗИРАЊЕ
ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Домашен систем (100) за газирање, при што тој систем опфаќа:

носач (80) на шише за држење на шише (45) во текот на газирање; и осовина околу која спомнатиот носач (80) на шише ротира под агол да може да го прифати спомнатото шише (45) поради спомнатото газирање и да може да го ослободи спомнатото шише (45) по спомнатото

газирање;

крак (40) за газирање поврзано со куќиштето на спомнатиот систем (100) по пат на лост (60) и при што спомнатиот крак (40) за газирање може да се спушти за време на спомнатото газирање, при што спомнатиот крак (40) за газирање има површина (70) брега;


нормално отворен вентил (50) со потиснувач (52) кој може да се потурка со спомнатата површина (70) брега за време на газирање поради заптнување на спомнатиот вентил (50); механичката брава (15) за заклучување на спомнатото шише (45) во спомнатиот систем за газирање во тек на газирање;

при што спомнатата механичка брава (15) опфаќа ожлебна површина во која налегнува испупчување на спомнатиот носач (80) на шише кога спомнатото шише (45) е во исправна положба, а спомнатиот крак (40) за газирање е спуштен и при што спомнатата ожлебна површина спречува ротирање на спомнатиот носач (80) на шишето околу спомнатата осовина кога спомнатиот крак (40) за газирање е спуштен; и

постепениот олабавувач (10) за контролирано ослободување на притисок по спомнатото

газирање и за одложување на отварање на спомнатото шише (45) од спомнатата механичка брава (15) по завршувањето на спомнатото газирање;
при што спомнатиот постепениот олабувач (10) опфаќа пригушнувач (120) кој овозможува на спомнатиот лост (60) постепено да го подига

спомнатиот крак (40) за газирање по спомнатото газирање со контролирана брзина поради постепено ослободување на спомнатиот потискувач (52) и постепено разпитување на спомнатиот вентил (50).
има уште 2 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, A 61P 17/06**

(11) **10203**

(13) T1

(21) **2019/782**

(22) 12/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) US201161560554P 16/11/2011 US;
US201261644111P 08/05/2012 US and
US201261713713P 15/10/2012 US

(96) 14/11/2012 EP12788410.4

(97) 21/08/2019 EP2780373

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH**

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BROWN,Su-Ellen; CANADA,Keith;
CHLEWICKI,Lukasz; HOWELL,Michael;
MENNERICH,Detlev and WOSKA JR.,Joseph
Robert


(54) **АНТИ IL-36R АНТИТЕЛА**

(57) 1 Анти-IL-36R антитело или негов антиген-
врзувачки фрагмент којшто содржи:

- а) лесна низа на варијабилен регион којшто содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 80; и
- б) тешка низа на варијабилен регион којшто

содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 87, SEQ ID NO: 88 или SEQ ID NO: 89.

има уште 22 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 31/4745, A 61P 35/00**

(11) **10204**

(13) T1

(21) **2019/784**

(22) 13/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) US106931P 20/10/2008 US; US173433P 28/04/2009 US and US99516P 23/09/2008 US

(96) 23/09/2009 EP09789364.8

(97) 28/08/2019 EP2349346


(73) **Nektar Therapeutics 455 Mission Bay Boulevard South Suite 100 San Francisco CA 94158, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ELDON, Michael, A.; HARITE, Shibani, S. and BARKER, Tamra, L.

(54) **МЕТОД ЗА МЕТРОНОМСКО ДОЗИРАЊЕ СО КАМПТОТЕЦИНСКИ ПРОЛЕКОВИ (НА ПР. РЕГ-ИРИНОТЕКАН)**


(57) 1 Терапевтски ефикасна количина на фармацевтски состав кој што содржи производ со структура (I):



Structure (I)

или негова фармацевтски прифатлива солена форма, за употреба при третирањето на субјект со давање на составот во дозна количина која што се движи во распон од околу 70 mg/m² до околу 300 mg/m² со зачестеност помеѓу еднаш на секои 7 дена до еднаш на секои 30 дена за период од еден месец до шест месеци или подолго, на еден или повеќе канцерозни цврсти тумори.

има уште 8 патентни барања



(51) F 17C 1/16, F 17C 1/06

(11) 10205

(13) T1

(21) 2019/785

(22) 13/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) GB0917916 13/10/2009 GB and

GB0921934 16/12/2009 GB

(96) 08/10/2010 EP10768533.1

(97) 24/07/2019 EP2473770

**(73) Carr, Roger 189 Newmarket Road,
Norwich NR4 6AP, GB**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Carr, Roger

(54) САД ОБВИТКАН СО ВЛАКНА

(57) 1 Сад (10) што содржи пластичен
контејнер (12) обвиткан со влакна за да се

обезбеди прв слој (35) на конци (32)

преклопени од втор слој (37) од конци

обвиткани во вид на прстен, каде што конците во рамките на првиот слој (35) се поставени во

најмалку две различни насоки со цел да ги затворат конците во фиксна врска едни со


други, и назначено со тоа, што дел од конците во првиот и вториот слој (35, 37) се додатно

осигурани со латексно лепило на база на вода поставено преку помеѓу 1 до 20% од

површината на пластичниот контејнер со цел да се обезбеди сад отпорен на надворешно

применети сили што го одржува структурниот интегритет кога е згмечен.

има уште 6 патентни барања



Нацрт 1

(51) **A 61K 38/13, A 61K 47/32, A 61K 47/38, A 61K 47/44, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 27/02**

(11) **10206**

(13) **T1**

(21) **2019/786**

(22) **13/09/2019**

(45) **31/03/2020**

(30) **FR20120052583 22/03/2012 FR and US201261614218P 22/03/2012 US**

(96) **15/03/2013 EP13715338.3**

(97) **28/08/2019 EP2827840**

(73) **Laboratories THEA 12, rue Louis Bleriot, Zone Industrielle du Brezet 63100 Clermont-Ferrand, FR**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**


(72) **MURIAUX,Emmanuel and MERCIER,Fabrice**

(54) **ВОДЕН ОФТАЛМОЛОШКИ РАСТВОР БАЗИРАН НА ЦИКЛОСПОРИН А**


(57) **1 Воден офталмолошки раствор кој содржи:**

- циклоспорин А како имуносупресивен агенс;
- целулозен дериват како прв полимер;
- поливинилен дериват како втор полимер;
- макроголглицерол хидроксистеарат како трет полимер.

има уште 13 патентни барања



Слика 1А



Слика 1Б

(51) **H 04N 19/30, H 04N 19/70, H 04N 19/6H 04N 19/46**

(11) **10207**

(13) T1

(21) **2019/787**

(22) 13/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) KR20120038870 16/04/2012 KR;

KR20120066606 21/06/2012 KR;

KR20120067925 25/06/2012 KR;

KR20120071933 02/07/2012 KR;

KR20120077012 16/07/2012 KR;

KR20120108925 28/09/2012 KR and

KR20120112598 10/10/2012 KR

(96) 16/04/2013 EP13777676

(97) 14/08/2019 EP2840788

(73) **Prijavuvac: Electronics and Telecommunications Research Institute 161 Gajeong-dong Yuseong-gu Daejeon-si 305-700, KR**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) KANG, Jung Won; LEE, Ha Hyun; CHOI, Jin Soo and KIM, Jin Woong


(54) **Уред за видео декодирање**

(57) 1 Уред за видео декодирање, кој содржи:
модул на декодирање за декодирање на прва
слика;

модул на разчленување за разчленување на
заглавја на одсечок на втората слика, која е

следната слика на декодираната прва слика; и
бафер на декодирана слика (DPB) за чување на
декодираната прва слика,
при што заглавието на одсечката на втора
слика вклучува информации за референтната
слика со кои се наведуваат да ли декодираната
прва слика е референтна слика,
при што декодираната прва слика е означена
како референтна слика во DPB, а по тоа се
утврдува да ли е декодирана прва слика
означена како референтна слика или
нереферентна слика врз основа на
информации за референтната слика, и
декодираната прва слика означена како
референтна слика се означува како
нереферентна слика во случај да се утврди
дека декодираната прва слика е нереферентна
слика врз основа на информации за
референтната слика вклучени во заглавие на
одсечок на втората слика,
при што модулот за разчленување го
разчленува нивото на апстракција на мрежа
(NAL) на заглавието NAL единици за првата
слика, а заглавието NAL единици не содржат
индикатори кои означуваат да ли NAL е
единица нереферентна слика или референтна
слика.

FIG. 1

(51) **C 12N 15/1C 12N 15/113, A 61K 31/7125**(11) **10208**

(13) T1

(21) **2019/788**

(22) 13/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) JP20100196032 01/09/2010 JP

(96) 31/08/2011 EP15199455.5

(97) 07/08/2019 EP3018211


(73) **Nippon Shinyaku Co., Ltd. and National Center of Neurology and Psychiatry 14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8550, JP and 1-Ogawa-Higashi-cho, 4-chome Kodaira-shi Tokyo 187-8551, JP**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **WATANABE, Naoki; SATOU, Youhei;****TAKEDA, Shin'ichi and NAGATA, Tetsuya**(54) **АНТИСЕНС НА НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА**

(57) 1 Антисенс олигомер кој предизвикува прескокнување 53. ексон во генот на хуман дистрофин, кој се состои од нуклеотидна секвенца комплементарна со 36. до 60. со нуклеотид од 5' крајот 53. ексони во генот на хуманиот дистрофин
има уште 3 патентни барања



(51) C 07D 231/56, C 07D 209/26, C 07D 471/04, C 07D 403/06, C 07D 401/06, A 61K 31/5377, A 61K 31/496, A 61K 31/454, A 61K 31/416, A 61P 29/00, A 61P 37/00

(11) 10209

(13) T1

(21) 2019/789

(22) 16/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) PCTCN2012080133 15/08/2012 CN

(96) 14/08/2013 EP13829099.4

(97) 24/07/2019 EP2884976

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BERESIS, Richard Thomas; BARR, Kenneth Jay; MACLEAN, John; ZHANG, Hongjun; ZHANG, Dongshan; ANDRESEN, Brian; ANTHONY, Neville; LAPOINTE, Blair and SCIAMMETTA, Nunzio

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДОЛ И ИНДАЗОЛ ЗАМЕНЕТИ СО 3-ЦИКЛОХЕКСЕНИЛ И


ЦИКЛОХЕКСИЛ КАКО RORgammaТ ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Соединение во согласност со Формулата Ix



Ix

или негова фармацевтски прифатлива сол или солват, каде што:



X е C(O);

Y е N, CH or CRa;

n = 0, 2, 3 или 4;

A4 е CR4 или N,

A5 е CR5 или N,

A6 е CR6 или N,
 A7 е CR7 или N,
 под услов кога не повеќе од два од A4-A7 може да бидат N;
 Ra е (C1-4)алкил;
 R1 е
 (i) (C3-12)карбоциклил; или
 (ii) 4- до 12-член хетероциклил,
 двата (i) и (ii) незадолжително заменети со еден, два, три, четири или пет R8;
 R2 е хидроксикарбонил, хидроксикарбонил(C1-10)алкил, или карбамоил;
 R3 е водород, халоген, цијано, нитро, хидрокси, (C1-3)алкилC(O)O-, (C1-4)алкил, или (C1-4)алкокси, каде што (C1-4)алкил и (C1-4)алкокси се незадолжително заменети со еден или повеќе халоген;
 R4-R7 независно се H, халоген, amino, цијано, хидрокси, (C1-3)алкокси, (C1-4)алкил, (C0-10)алкил) аминокарбонил, (ди)(C1-6)алкиламинокарбонил или amino(C1-4)алкил, каде што (C1-3)алкокси, (C1-4)алкил, (C0-10)алкил) аминокарбонил, (ди)(C1-6)алкиламинокарбонил и amino(C1-4)алкил се незадолжително заменети со еден или повеќе

халоген, хидроксил или (C1-3)алкокси; или група која што ја има формулата незадолжително заменети со еден или повеќе од следното: (C1-10)алкил, халоген, amino, цијано, хидрокси, (C1-3)алкокси, и каде што m е 2, 3, или 4;
 R8 е халоген, цијано, amino, нитро, хидрокси, H₂NC(O)-, (C1-3)алкоксикарбонил, (ди)(C1-6)алкил-л-аминокарбонил, (C1-4)алкил, (C3-7)циклоалкил, (C3-5)хетероциклоалкил, (C1-3)алкоксиаминокарбонил, 4- до 8-член хетероциклилкарбонил, (C3-6)циклоалкиламинокарбонил, amino(C1-4)алкилоксикарбонил или (C1-3)алкокси, каде што (C1-3)алкоксикарбонил, (ди)(C1-6)алкиламинокарбонил, (C1-4)алкил, (C1-3)алкоксиаминокарбонил, 4- до 8-член хетероциклилкарбонил, (C3-6)циклоалкиламинокарбонил, amino(C1-4)алкилоксикарбонил и (C1-3)алкокси се незадолжително заменети со оксо, (C1-4)алкил, хидрокси(C1-3)алкил, или еден, два или три халогени.
 има уште 25 патентни барања

(51) C 02F 1/00, C 02F 1/28, C 02F 1/32, C 02F 1/50, C 02F 1/52, C 02F 9/00, C 02F 1/66, C 02F 1/76, C 02F 1/78, C 02F 11/12, C 02F 1/56

(11) 10210

(13) T1

(21) 2019/790

(22) 16/09/2019

(45) 31/03/2020

(30) US201361799432P 15/03/2013 US

(96) 15/03/2014 EP14764337.3

(97) 31/07/2019 EP2969973

(73) E3Water LLC 600 North Carroll Avenue Suite 100 Southlake, Texas 76092, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SMITH, Daniel R. and ROBERSON, Kenneth A.

(54) ПРЕНОСЛИВА ПОСТРОЈКА ЗА НЕБИОЛОШКА, ЦИКЛИЧНА ОБРАБОТКА НА ОТПАДНА ВОДА

(57) 1 Пренослив систем за обработка на отпадна вода кој што се состои од средство за внесување на отпадна вода приспособено така да ја прима необработената отпадна вода и да ја насочува во споменатиот систем за обработка во течението на отпадната вода;

пречистувач (28) поврзан со споменатото средство за внесување на отпадната вода, при што споменатиот пречистувач (28) има резервоар кој што има вертикална оска која што се протега помеѓу горниот дел и дното; сидови на резервоарот (883, 84) кои што ја

опколуваат споменатата вертикална оска и ја дефинираат внатрешноста на пречистувачот (28), при што споменатите сидови на резервоарот (883, 84) понатаму дефинираат комора за задржување сместена во непосредна близина на споменатиот горен дел, при што споменатата комора за задржување има, во суштина вертикални, цилиндрични страни (84) кои што се протегаат на одредено просторно растојание под споменатиот горен дел; и циркулациона комора сместена под споменатата комора за задржување и која што се протега кон споменатото дно, при што споменатата циркулациона комора има, во суштина, конусни сидови (83) кои што свртуваат под селектиран агол во однос на споменатата вертикална оска од соседната спомената комора за задржување до соседното споменато дно;

порт за вбригување (82) на проток на отпадна вода поврзан со споменатата циркулациона комора во непосредна близина на споменатото дно и во флуидна комуникација со внатрешноста на споменатиот пречистувач (28); и

колекторска цевка (85) сместена во рамките на споменатата комора за задржување и приспособена така да го претвора протокот на обработена отпадна вода од споменатиот пречистувач (28);

уред за дезинфекција поврзан помеѓу споменатото средство за внесување на отпадна вода и споменатиот пречистувач (28) и приспособен така да не-биолошки ја дезинфицира споменатата отпадна вода, при што споменатиот уред за дезинфекција има:

средство за вбригување на киселина (50 до 55, 15, 15A, 15B) поврзано под споменатото


средство за внесување на отпадна вода и приспособено за вбригување во споменатиот проток на отпадна вода селектирано киселинско соединение селектирано од група на киселински соединенија; средство за вбригување на алкалин (663, 17) поврзано под споменатото средство за вбригување на киселина (50 до 55, 15, 15A, 15B) и приспособено така да вбригува во споменатиот проток на отпадна вода селектирано алкално соединение селектирано од група на алкални соединенија; и средство за вбригување на неутрализатор поврзано под споменатото средство за вбригување на алкалин (663, 17) и приспособено за вбригување на pH неутрализатор во споменатиот проток на отпадна вода;

средство за флокулација (56, 58, 16) поврзано под споменатото средство за дезинфекција и помеѓу споменатото средство за дезинфекција и споменатиот пречистувач (28) и приспособено така да предизвика цврстите материјали суспендирани во споменатата отпадна вода да се таложат од растворот и да се натрупаат заедно за отстранување;

средство за обработка на полимер (66, 68, 18) приспособено за обработка на споменатата отпадна вода за да се спречи лепењето на флокулираните цврсти материи на споменатите сидови на резервоарот (883, 84) во рамките на споменатата внатрешност на пречистувачот (28); и

средство за филтрирање (30, 35, 36) поврзано со споменатата колекторска цевка (85) и приспособено за филтрирање на споменатата обработена отпадна вода од споменатиот пречистувач (28).

има уште 13 патентни барања




(51) **C 12N 15/10, C 12N 15/86C 12N 15/12**
 (11) **10142** (13) T1
 (21) **2019/848** (22) 07/10/2019
 (45) 31/03/2020
 (30) 156822P 02/03/2009 US
 (96) 02/03/2010 EP15182086.7
 (97) 10/07/2019 EP3029144
 (73) **The Regents of the University of California**
1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland CA
94607-5200, US
 (74) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) REID, Tony; HEDJARAN, Farah and KUMAR,
 Shantanu
 (54) **МУТАНТИ СЕЛЕКТИВНИ ЗА ТУМОР**
АДЕНОВИРУС E1A И E1B
 (57) 1 Рекомбинантен аденовирус кој што
 содржи DNA низа вметната во местото за
 вметнување E1b-19K, каде што споменатата
 локација за вметнување се наоѓа помеѓу
 почетното место на E1b-19K и почетното место
 на E1b 55K и каде што споменатото место за
 вметнување E1b-19K опфаќа бришење на

најмалку 100 основни парови, понатаму каде што генот Elb-55K не е нарушен, и каде што споменатата DNA низа е низа која што кодира

трансген, ген на канцер или мутирана DNA низа.

има уште 13 патентни барања



(51) **C 04B 35/00, C 04B 14/00, B 22C 1/18, B 22D 41/02**

(11) **10143**

(13) T1

(21) **2019/849**

(22) 07/10/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201407343 25/04/2014 GB

(96) 27/03/2015 EP15716114.2

(97) 25/09/2019 EP3134371

(73) **Pyrotek Engineering Materials Limited**
, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) VINCENT, Mark

(54) **ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ КОЈ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗЛЕВА**

(57) 1 Огноотпорен материјал кој што може да се излева за употреба при производство на огноотпорни производи, каде што огноотпорниот материјал кој што може да се

излева вклучува фузиран силициум диоксид, керамичко влакно, микросилициум диоксид и материјал за врзување кој што содржи

колоиден силициум диоксид.
има уште 14 патентни барања



(51) **H 01S 3/03, H 01S 3/223, H 01S 3/038**

(11) **10144**

(13) T1

(21) **2019/850**

(22) 07/10/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201361822562P 13/05/2013 US

(96) 13/05/2014 EP14735701.6

(97) 10/07/2019 EP2997631

(73) **Novanta Corporation 4600 Campus Place Mukilteo, Washington, 98275, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) BETHEL, Jason, W.; LIMA, Melvin, J. and LITMANOVICH, Yakov, L.

(54) **ЛАСЕРСКА ЦЕВКА СО ПРЕГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ**


(57) 1 Цевка за ласер со плоча, назначена со тоа, што содржи:

прва издолжена електрода (203a) која ја содржи внатрешната површина на првата електрода; втора издолжена електрода (203b) која ја содржи внатрешната површина на втората електрода, при што првата електрода е одвоена, во прва попречна насока (x), од втората електрода, при тоа дефинирајќи подрачје на растојание кое се протега во надолжна насока (z) и има дебелина на растојание помеѓу внатрешната површина на првата електрода и внатрешната површина на втората електрода; регион на празнење (205) што е сместен во централниот дел на просторот на растојанието; прв и втор издолжен преграден елемент (204a,

204b), при што секој од двата елементи содржи издолжен централен канал (209a, 209b) формиран на неговата внатрешна површина; при што првиот и вториот издолжен преграден елемент (204a, 204b), се сместени во просторот на растојанието по должина на првиот и вториот надолжен раб, односно првата и втората електрода (203a, 203b); и каде првиот и вториот издолжен преграден елемент (204a, 204b), се поставени со своите внатрешни површини (206a, 206b), насочени кон просторот на растојанието така што внатрешната површина на првата електрода, втората електрода, првиот преграден елемент, и вториот преграден елемент сите заедно го опкружуваат просторот на растојанието; при што издолжените централни канали (209a, 209b) на преградните елементи служат за проширување на просторот на растојание во втора спротивна насока (y) во широчина на издолжените централни канали дефинирајќи

подрачја на раздвојување (210a, 210b) во каналите кои се протегаат по должината на преградните елементи во надолжна насока (z), при што подрачјата на раздвојување (210a, 210b) не поддржуваат празнење на плин и се сместени помеѓу надворешните рабови на подрачјето на празнење (205) и внатрешните површини (206a, 206b) на издолжените преградни елементи (204a, 204b); и назначена со тоа што, секој издолжен преграден елемент (204a, 204b) содржи поголем број на правоаголни елементи (205a, 205b) меѓусебно поврзани, во надолжна насока (z), преку мноштво издолжени премостни елементи (206) и каде издолжениот централен канал (209a, 209b) на секој преграден елемент (204a, 204b) се протега по должината на површината на правоаголните елементи (205a, 205b) и издолжените премостни елементи (206).

има уште 9 патентни барања



(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 15/85, C 12N 9/64**

(11) **10160**

(13) T1

(21) **2019/851**

(22) 07/10/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201161515374P 05/08/2011 US

(96) 03/08/2012 EP12746246.3

(97) 02/10/2019 EP2739740

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 1059US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John; DAVIS, Samuel; BUCKLER, David, R. and HOSIAWA, Karolina, A.

(54) **ХУМАНИЗИРАНА УНИВЕРЗАЛНА ЛЕСНА НИЗА ОД ГЛУШЕЦ**

(57) 1 Глушец чијшто геном содржи:

(a) хуманизирана имуноглобулинска тешка низа со варијабилан локус којшто содржи барем еден непреуреден човечки VH, барем еден непреуреден човечки DH, и барем еден непреуреден човечки JH сегмент оперативно поврзан за ген на ендогена тешка низа на константен регион;


(b) хуманизирана имуноглобулинска лесна низа

со варијабилан локус којшто содржи не повеќе од една, или не повеќе од две, преуредена човечка лесна низа chain V/J секвенци оперативно поврзани за ген на ендогена лесна низа на константен регион; и,

(c) ектопична нуклеинска киселинска секвенца којшто изразува функционален ADAM6a протеин од глушец или функционален ортолог или функционален хомолог или негов функционален фрагмент и ектопична нуклеинска киселинска секвенца којшто изразува функционален ADAM6b протеин од глушец или функционален ортолог или функционален хомолог или негов функционален фрагмент, ADAM6 протеини, ортолози, хомолози или фрагменти коишто се функционални во машки глушец, кадешто споменатата функција е поврзана со машка неплодност,

споменатиот глушец којшто има елиминирана или редуцирана ендогена ADAM6 функција и потоа се карактеризира со тоа што неговата гермелинија недостасува непреуреден ендеген имуноглобулински V_k генски сегмент и непреуреден ендеген имуноглобулински J_k генски сегмент.

има уште 6 патентни барања



(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 9/10

(11) 10161

(13) T1

(21) 2019/853

(22) 08/10/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201462085722P 01/12/2014 US and

201562166808P 27/05/2015 US

(96) 30/11/2015 EP15802075.0

(97) 14/08/2019 EP3227294


(73) AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) INGHARDT, Tord Bertil; TOMKINSON,
Nicholas; GAN, Li-Ming; STONEHOUSE, Jeffrey,
Paul; JOHANNESSON, Petra; JURVA, Ulrik;
MICHAËLSSON, Erik and LINDSTEDT-
ALSTERMARK, Eva-Lotte

(54) 1-[2-(АМИНОМЕТИЛ)БЕНЗИЛ]-2-ТИОКСО-
1,2,3,5-ТЕТРАГИДРО-4Н-ПИРОЛО[3,2-
D]ПИРИМИДИН-4-ОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ
НА МИЕЛОПЕРОКСИДАЗА

(57) 1 Соединение со формулата (I)




назначено со тоа, што

R1 е H, F, Cl или CF3;

R2 е H, CH3 или C2H5; and

R3 е H, CH3, C2H5, n-пропил, изопропил, n-
бутил, изобутил, сек-бутил, терц-бутил,
циклопропил, циклопропилметил, циклобутил,
циклобутилметил или циклопентил;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 15 патентни барања



(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4738, A 61K 31/497, A 61P 35/00

(11) 10162

(13) T1

(21) 2019/854

(22) 08/10/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201662411799P 24/10/2016 US

(96) 13/10/2017 EP17783857.0

(97) 07/08/2019 EP3433256


(73) AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) NISSINK, Johannes, Wilhelmus, Maria; BARLAAM, Bernard, Christophe; SCOTT, James, Stewart; YANG, Bin; MOSS, Thomas, Andrew; HUGHES, Samantha, Jayne and O'DONOVAN, Daniel, Hillebrand


(54) ДЕРИВАТ НА 6,7,8,9-ТЕТРАХИДРО-3Н-ПИРАЗОЛО[4,3-*F*]ИЗОХИНОЛИН КОРИСЕН ВО ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР

(57) 1 N-(1-(3-флуоропропил)азетидин-3-ил)-6-((6*S*,8*R*)-8-метил-7-(2,2,2-трифлуороетил)-6,7,8,9-тетрахидро-3Н-пиразоло[4,3-*f*]изохинолин-6-ил)пиридин-3-амин,



или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 5 патентни барања

Шаг 1: Метод на определување на X-зрачен проток за форми A на N-(1-(3-флуорпропилокси)метил)-6-метил-6-((6,6,9,9-тетрафлуоретил)-1,1,2,2-тетрафлуоретил)-6,7,8,9-тетраметил-3H-индол[1,2-b]пиридолизон-3-амин



(51) **E 06B 11/08, E 06B 3/90, G 07C 9/02**

(11) **10163**

(13) **T1**

(21) **2019/855**

(22) **08/10/2019**

(45) **31/03/2020**

(30) **20132008332U 20/09/2013 DE**

(96) **19/09/2014 EP14777518.3**

(97) **31/07/2019 EP3047460**

(73) **Novomatic AG Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **GRILLNERGER,Walter**

(54) **УРЕД ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП**


(57) 1 Уред за контрола на пристап што содржи барем една рампа за пристап (3), каде што рампата за пристап (3) содржи столб (21) и дополнително содржи најмалку еден елемент за бариера (5), којшто елемент за бариера (5) формира крак на рампата за пристап (3) и може да се придвижува во заклучена позиција со цел да спречи влез и во отклучена позиција со цел

да дозволи влез и каде што се предвидува уред за осветлување (7) за осветлување на елементот за бариера (5), каде што повеќекратни елементи за бариера (5) се најмалку приближно наредени во иста и вертикална рамнина едни врз други и формираат краци за бариера во форма на ребра, коишто се раздвоени еден од друг и формираат најмалку приближен елемент во облик на панел што емитува светлина (6) со прв и втор крај, каде што елементот што емитува светлина (6) е најмалку во делови формиран од провиден материјал и прицврстен за столбот на рампата за пристап (21) со споменатиот прв крај и слободно стрчи со вториот крај, а каде уредот за осветлување (7) е вграден во елементите што емитуваат светлина (6) и/или е нареден на елементите за емитување светлина (6) на таков начин што уредот за осветлување (7) може да се помрднува заедно со елементите што

емитуваат светлина (6) и каде што се предвидува начин на контрола (14) за контрола на уредот за осветлување (7) на најмалку еден елемент за бариера (5) зависно од движењето на елементите за бариера (5) на таков начин

што елементите за бариера (5) се осветлени на поразличен начин кога рампата за пристап (3) е ротирана и кога рампата за пристап (3) е стационарна.

има уште 9 патентни барања



Сл. 1

(51) A 01N 55/08, C 07F 5/04, C 07F 5/02

(11) 10164

(13) T1

(21) 2019/859

(22) 09/10/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201461988690P 05/05/2014 US

(96) 30/04/2015 EP15788682.1

(97) 07/08/2019 EP3140310

(73) Rempex Pharmaceuticals, Inc.

300 TriState International, Suite 272

Lincolnshire, IL, US


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HECKER, Scott and BOYER, Serge

(54) СИНТЕЗА НА СОЛИ НА БОРОНСКА КИСЕЛИНА И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Соединение со Формула (I)



или негова сол, каде што:

n е 0 или 1;

Y1 е О или N+R5R6;

Y2 е О или NR10;

R1 и R2 се независно селектирани од групата која што се состои од H, незадолжително заменет фенил, и незадолжително заменет C1-4 алкил, или R1 и R2 заедно со атомите за кои што тие се закачени, формираат =O;

R3 е селектиран од групата која што се состои од H, незадолжително заменет фенил, и незадолжително заменет C1-4 алкил, или R3 и R5, заедно со атомите за кои што тие се закачени, формираат хетероарил прстен; или R3 и R4 заедно со атомите за кои што тие се закачени, формираат =O;
R4, R5, R6, и R10 се независно селектирани од групата која што се состои од H, незадолжително заменет фенил, и

незадолжително заменет C1-4 алкил; и R9 е селектиран од групата која што се состои од незадолжително заменет C1-C12 алкил, незадолжително заменет C3-C8 циклоалкил, незадолжително заменет C2-C12 алкенил, незадолжително заменет C2-C12 алкинил, незадолжително заменет арил, и незадолжително заменет хетероарил.
има уште 12 патентни барања

(51) **A 23J 3/14, A 23L 33/21**

(11) **10165**

(13) T1

(21) **2019/860**

(22) 10/10/2019

(45) 31/03/2020

(30) 20150190251 16/10/2015 -- and

201615229290 05/08/2016 US

(96) 13/10/2016 EP16790282.4

(97) 14/08/2019 EP3361880

(73) **Gold&Green Foods Oy Hameentie 157, 00560 Helsinki, FI**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KIVELÄ, Reetta; HÄKÄMIES, Anna and JIANG, Zhongqing

(54) **МЕТОД ЗА ПРОЗВОДСТВО НА ТЕКСТУРИРАН ПРЕХРАНБЕН ПРОИЗВОД И ТЕКСТУРИРАН ПРЕХРАНБЕН ПРОИЗВОД**

(57) 1 Метод за производство на текстуриран прехранбен производ, се состои од чекорите на:

- подготвување на кашеста маса која се состои од сува материја и вода,

I) каде што сувата материја се состои од:

1. најмалку 35% во однос на тежината е протеин од мешунки,
2. 10% до 45% во однос на тежината е од трици или брашно, или нивна смеса избрана од:

I) овесни трици, интегрално овесно брашно, или смеса од овесни трици и интегрално овесно брашно,

II) јачменови трици, интегрално јачменово брашно, или смеса од јачменови трици и интегрално јачменово брашно,

III) 'ржани трици, интегрално 'ржано брашно, или смеса од 'ржани трици и интегрално 'ржано брашно, и

IV) смеса од најмалку две или три од тие што се наведени под I) до III), и

3. 2% до 35% во однос на тежината од сувата материја е од протеин од овес,

од кои компонента 2. и компонента 3, мора секогаш да се додаваат не повеќе од 65% во однос на тежината;



и

II) каде што кашестата маса понатаму се состои од вода 20% - 80% во однос на тежината од сувата материја; и

- готвење на кашестата маса во екструдер за готвење; и

- екструдирање на зготвената кашеста маса за да се формира наведениот текстуриран прехранбен производ.

има уште 47 патентни барања



(51) **G 01N 33/50, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 38/17, A 61K 39/00, A 61P 35/00**

(11) **10184**

(13) T1

(21) **2019/862**

(22) 14/10/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201004551 19/03/2010 GB and 315704P 19/03/2010 US

(96) 15/03/2011 EP17157398.3

(97) 24/07/2019 EP3195873

(73) **Immatics Biotechnologies GmbH**

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Lewandrowski, Peter; Weinschenk, Toni; Singh, Harpreet; Fritsche, Jens and Walter, Steffen

(54) **Нова имунотерапија против неколку тумори вклучувајќи гастроинтестинален и гастричен канцер**

(57) 1 Пептид што се состои од аминокиселинската секвенца според SEQ ID No. 58.

има уште 14 патентни барања



(51) A 61K 35/36, A 61K 35/413, A 61K 35/62, A 61K 36/232, A 61K 36/48A 61K 36/537, A 61K 36/65, A 61K 45/06, A 61K 36/69, A 61K 36/88, A 61K 38/00, A 61P 25/00, A 61P 9/10

(11) 10185

(13) T1

(21) 2019/863

(22) 14/10/2019

(45) 31/03/2020

(30) 200808340 10/11/2008 SG

(96) 10/11/2009 EP09825079.8

(97) 11/09/2019 EP2349300

(73) Moleac Pte Ltd. 11 Biopolis Way Helios No. 09-08 Singapore 138667, SG

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PICARD, David; SHI, Xue Min and LAZDUNSKI, Michel

(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА ТРЕТМАН НА ПАЦИЕНТИ СО НЕВРОЛОШКИ ПОРЕМЕТУВАЊА И ЦЕРЕБРАЛЕН ИНФАРКТ**

(57) 1 Состав за употреба при третман на церебрален удар, срцев удар, невродегенеративно заболување, мозочна траума и траума на нервниот систем, кој што содржи:

(А) женски женшен (корен од *Angelica sinensis*);

(Б) најмалку една од следните компоненти:


корен од астрагалус (корен од мембранозен вид на грашок - *Membranous Milkvetch* или

Huang Qi), корен и ризом од *Salviae Miltiorrhizae*

(корен од црвена жалфија или Dan Shen), корен од Paeoniae Rubra (корен од црвен божур или Chi Shao), ризом од Ligusticum Chuanxiong (Chuan Xiong), корен и ризом од Notoginseng (Sanqi), Cortex moutan (божур или Mudanpi), Дрво од миризлива розово дрво (Jiang Xiang), исушено тело на шкорпија (Quan Xie), корен од Polygalae (Yuan Zhi), Ризом од слатководни тревки (Shi Changpu), пијавици (Hirudo или Shuizhi), земјена бубачка (или Tu Bie Chong),

природен или вештачки кравји безоар (calculus Bovis artifactus или Rengong Niu Huang), стебло на билката гамбир со куки (Ramulus uncariaе cum uncis или Gou Teng); и

(В) агенс кој што се користи во западната медицина за третман на церебрален удар, срцев удар, невродегенеративни заболувања, траума на мозокот или траума на нервниот систем, кој што е агенс антиплатетски агенс. има уште 8 патентни барања



(51) F 03D 7/06, F 03D 3/06

(11) 10186

(21) 2019/864

(30) 201221260 26/11/2012 GB

(96) 26/11/2013 EP13814443.1

(97) 31/07/2019 EP2923081

(13) T1

(22) 14/10/2019

(45) 31/03/2020

(73) Supervawt Limited 1000 Quemerford Calne, Wiltshire SN11 8 UA, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) WHINNEY, James Frederick Carnac

(54) **ТУРБИНА СО ВЕРТИКАЛНА ОСКА**

(57) 1 Турбина (1) која што има турбински ротор со оска на вртење и најмалку една перка (2) оддалечена од и поставена така да ротира околу ротационата оска на турбината, при што перката има најмалку една лонгитудинална површина која што е во суштина паралелна на ротационата оска и за активирање, кога е во употреба, со пад на флуид врз роторот на турбината, и при што перката е дводелна перка со член дел на перката (7) кој што е вртливо поврзан за пратечкиот дел на перката (8), при што турбината понатаму има средства за активна контрола на нагибот и средства за активна контрола на накосеноста за контролирање на нагибот и на накосеноста на перката, при што средството за активна

контрола на нагибот опфаќа стожер на нагибот (24, 41), при што првиот член дел на перката е поставен така да се врти околу стожерот на нагибот и при што стожерот на нагибот може да се насочува по должината на патеката на нагибот дефинирана со првата компонента на физичката патека (10), и при што средството за активна контрола на накосеноста опфаќа стожер на накосеноста (27, 65), при што вториот пратечки дел на перката е поставен така да се врти околу стожерот на накосеноста и при што стожерот на накосеноста може да се насочува по должината на патеката на закривеност дефинирана од втората компонента на физичката патека (11).
има уште 14 патентни барања

СЛИКА 1



(51) C 07D 295/192, A 61K 31/496, A 61P 35/00

(11) 10187

(13) T1

(21) 2019/866

(22) 14/10/2019

(45) 31/03/2020

(30)

(96) 11/03/2014 EP14779048.9

(97) 07/08/2019 EP2968316

(73) Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., Suite 100 Watertown, MA 02472, US

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје


(72) LI, Hongbin; BAIR, Kenneth, W.; LU, Wei; LANCIA, David R., Jr.; LOCH, James; MARTIN,

Matthew, W.; MILLAN, David, S.; SCHILLER, Shawn, E.r. and TEBBE, Mark, J.

(54) **ДЕРИВАТИ НА 2-ХИДРОКСИ-1-{4-[(4-ФЕНИЛФЕНИЛ)КАРБОНИЛ]ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ}ЕТАН-1-ОН**


И СРОДНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА СИНТАЗА НА МАСНИ КИСЕЛИНИ (ФАСН) ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА КАРЦИНОМ

(57) 1 Соединение на формула I:



каде

R1 е



L е 5-10 член моноцикличен или бицикличен алкил или хетероалкил каде (i) хетероатоми како членови на прстенот на 5-10 член моноцикличен или бицикличен хетероалкил се независно избрани O, S, или N, и (ii) секој од 5-10 член моноцикличен хетероалкил е или незаменет или опционално заменет со супституенти избрани од група која ја сочинуваат деутериум и -Rb;

A и B се независно O или S;

An е

4-10 член моноцикличен или бицикличен арил, хетероарил или хетероциклоалкил, каде (i) предметниот 4-10 член моноцикличен или бицикличен хетероарил или хетероциклоалкил имаат 1,2,3 или 4 хетероатоми кои се независно избрани од N, S или O, и (ii) секој од споменатите 4-1-члени моноциклични или бициклични арили, хетероарили, или хетероциклоалкили е незаменет или опционално независно заменет со 1 или повеќе супституенти кои може да бидат исти или различни и се независно избрани од група која ја сочинуваат деутериум, хало, алкил, -CH₂F₃-z, цијано, хидроксил, хидроксиалкил, amino, aminoалкил-, (amino)алкокси-, -CONH₂, -

C(O)NH(алкил), -C(O)N(алкил)₂, -

C(O)NH(арил), -C(O)N(арил)₂, -OCH₂F₃-z, -

алкил, -алкенил, -алкинил, -алкокси или

(алкоксиалкил)амино-, -N(Rc)-C(O)-алкил, -

N(Rc)-C(O)-арил, -циклоалкил, -

хетероциклоалкил, -арил, и -хетероарил, под услов два соседни хетероатоми да не се и двата S или и двата O;

R2 е H или 4-15 член моноцикличен, бицикличен или трицикличен арил, хетероарил, циклоалкил, или хетероциклоалкил, (i) 4-15 член

моноцикличен, бицикличен или трицикличен хетероарил или хетероциклоалкил кој има 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8 хетероатоми кои се независно избрани од N, S или O, и (ii) каде кој било од предметните арил, хетероарил, циклоалкил, и хетероциклоалкил е или незаменет или опционално заменет со 1 или повеќе

супституенти кои може да бидат исти или различни и се независно избрани од група која ја деутериум, хало, цијано, хидроксил, хидроксил-алкил-, хидроксилциклоалкил-, хидроксил-хетероциклоалкил-, хидроксил-арил-, хидроксил-хетероарил-, amino, aminoалкил, (amino)алкокси-, -CONH₂, -C(O)NH(алкил), -C(O)N(алкил)₂, -C(O)NH(арил), -C(O)N(арил)₂, -CH₂F₃-z, -OCH₂F₃-z, -алкил, алкокси-, -алкенил, -алкинил, арилокси-, (алкоксиалкил)амино-, -циклоалкил, -хетероциклоалкил,

(хетероциклоалкил)алкил-, -арил, -хетероарил, -O(алкил), -O(циклоалкил), -

O(хетероциклоалкил), -O(арил), -O(хетероарил),

ONH₂, -C(O)NH(алкил), -C(O)N(арил)₂, -

C(O)NH(циклоалкил), -NH(CO)циклоалкил, -

NH(SO₂), -NH(SO₂)алкил, -NH(SO₂)арил, -

NH(SO₂)хетероарил, -N(SO₂)циклоалкил, -

C(O)N(алкил)₂, (арил)алкил-, -хетероарил,

(хетероарил)алкил-, -S(O)₂-алкил, -S(O)₂-арил,

-S(O)₂-циклоалкил, -C(O)N(алкил)₂, -C(O)алкил,

-NH- C(O)-алкил, -NH-C(O)-циклоалкил, NH-

C(O)-хетероциклоалкил, NH-C(O)-

хетероциклоалкил-Rd, -NH- C(O)-Rd-(O)алкил, -

NH-C(O)-арил, -NH-C(O)-NH-алкил, NH-C(O)-

НН-циклоалкил, NH₂(CO)циклоалкил-, NH-C(O)-NH-арил, -NH-C(O)-O-алкил, NH-C(O)-NH-циклоалкил, , -NH-C(O)-O-циклоалкил, -NH(Rd)-C(O)-алкил, -NH(Rd)-C(O)-арил, -NH(Rd)-S(O₂)циклоалкил, -S(O₂)NH₂, -S(O₂)NH(алкил), S(O₂)N(Rd)циклоалкил, -S(O₂)N(алкил)₂-, C(O)N(H)(алкил), -C(O)N(Rd)(циклоалкил), метилендиокси, -CH₂F₃-z, -OCH₂F₃-z, и алкокси;

Rb е H, хало, C1-C4 алкил, C1-C3 хидроксил-алкил, или C3-C4 циклоалкил;

Rc е H, хало, C1-C4 алкил, или C3-C4 циклоалкил;


Rd е H, хало, C1-C4 алкил, или C3-C4 циклоалкил;

и z е 0, 1 или 2;

и нивни армацевтски прифатливи соли.


понатаму каде што:

R2 не е заменет или незаменет облик




каде што X е N или CH;

кога Ar1 е




поврзан со




во положба и X1 и X2 се независно N или C-Rz, и Ry и Rz се кој било супституент, тогаш Rx не опфаќа алкинил, алкенил, арил, 5-14 член хетероциклик, 5-14 член хетероароматик, или 4-9 член карбосиклик;


каде Ar1 е заменет или незаменет облик на 5 хетероарил, Ar1 е заменет или незаменет облик



и каде R2 е



Ar1 не е заменет или незаменет облик



има уште 45 патентни барања

(51) C 07F 15/00

(11) 10188

(21) 2019/867

(13) T1

(22) 14/10/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201261651200P 24/05/2012 US

(96) 15/03/2013 EP16203851.7

(97) 02/10/2019 EP3202769

(73) **Phosplatin Therapeutics LLC 1350 Avenue of The Americas New York, NY 10019, US**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **LUKE, Wayne, D. and JOST, Steffen**


(54) **ПОСТАПКА НА ПРОЧИСТУВАЊЕ ЗА ФОСФАПЛАТИН СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Постапка за прочистување на мономерен платина пиродифосфатен комплекс со формула (I) или формула (II):




или негова сол, којашто содржи: растворање на мономерниот платина пиродифосфатен комплекс во пуфер којшто има pH во опсегот на 6 до 9 и содржи пиродифосфатна сол; рекристализирање на комплексот од пуфер; изолирање на мономерниот платина пиродифосфатен комплекс; и миене и сушење на изолираниот мономерен платина пиродифосфатен комплекс, каде што R1 и R2 се секој независно NH3, алифатичен амин или ароматичен амин; и каде што R3 е алифатичен диамин или ароматичен диамин.


има уште 11 патентни барања




(A) am-2




(B) am-4




(C) en-2



(D) en-4



(E) dach-2



(F) dach-4

(51) **A 61K 31/506, A 61P 25/00**

(11) **10167**

(21) **2019/963**

(13) **T1**

(22) **12/11/2019**

(45) **31/03/2020**

(30)

(96) **12/03/2014 EP17206491.7**

(97) **18/09/2019 EP3363438**

(73) **Janssen Pharmaceutica NV**


Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) GELIN, Christine F.; LEBOLD, Terry P.;
SHIREMAN, Brock T. and ZIFF, Jeannie M.

**(54) ЗАМЕНЕТИ 2-АЗАБИЦИКЛИ И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО МОДУЛАТОРИ НА
РЕЦЕПТОРИ НА ОРЕКСИН**

(57) 1 (3-флуоро-2-(пиримидин-2-ил)фенил)((1S,4R,6R)-6-((5-(трифлуорометил)пиридин-2-ил)окси)-2-азабицикло[2.2.1]хептан-2-ил)метанон или негова фармацевтски прифатлива сол или солват за употреба во терапија.
има уште 18 патентни барања



Слика 1

(51) **E 03D 9/02**

(11) **10168**

(13) T1

(21) **2019/964**

(22) 13/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 2015MI00214 16/02/2015 IT

(96) 12/02/2016 EP16155514,9

(97) 04/09/2019 EP3056615

**(73) Bolton Manitoba SpA Via G.B. Pirelli 19
20124 Milano, IT**

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) BIANCHI, Raoul; IRACI, Valentino and
BAIGUERRA, Gianpaolo


**(54) ДИСПАНЗЕР ЗА САНИТАРЕН ГЕЛ ЗА
САДОВИ ВО ТОАЛЕТ И СЛИЧНО**

(57) 1 Диспензер (1) за дозирање на санитарен гел во садовите во тоалет, каде диспензерот (1) се состои од апликатор (2) со цилиндер (9), клип (3) кој е прилагоден да се лизга во цилиндарот (9), цилиндарот (9) содржи единечна доза од санитарниот гел (20) кој може да биде распрснат со активирање на клипот (3) преку апликаторот (2), цилиндарот (9) во долниот дел има стеснета регија (15) со вратник (16),

цилиндарот (9) е споен со апликаторот (2) каде стестнетата регија (15) и соодветниот вратник (16) го придвижуваат апликаторот (2), апликаторот (2) во долниот крај има заштитен приклучок (13) кој може да се отстранува назначено со тоа што во долниот крај на апликаторот (2) како додаток на заштитниот

приклучок (13) поставен е затвораот (6;12) кој може да се отстранува, затвораот (6;12) го затвора цилиндарот (9) во долната регија, апликаторот (2) има пар од крилца (7,8) адаптирани да бидат зафатени со прстите на корисникот.

има уште 3 патентни барања



(51) C 07D 241/42, C 07D 417/12, C 07D 401/04, C 07D 401/06, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 403/04, C 07D 403/06, C 07D 403/12, C 07D 407/04, C 07D 407/14, C 07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 417/04, C 07D 241/44

(11) 10158

(13) T1

(21) 2019/967

(22) 14/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201118654 28/10/2011 GB and

201161552873P 28/10/2011 US

(96) 26/10/2012 EP12794746.3

(97) 06/11/2019 EP2776408

(73) Astex Therapeutics Ltd 436 Cambridge Science Park Milton Park Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MEERPOEL, Lieven; MURRAY, Christopher William; BERDINI, Valerio; WOODHEAD, Steven John; QUEROLLE, Olivier Alexis Georges; SAXTY, Gordon; PONCELET, Virginie Sophie and BESONG, Gilbert, Ebai

(54) **БЕНЗОПИРАЗИНИ ПРОТИВ КАНЦЕР
ПРЕКУ ИНХИБИЦИЈАТА НА FGFR КИНАЗИ**

(57) 1 Соединение со формула (I):



вклучително која било негова тавтомерна или стереохемиска изомерна форма, каде што W е - N(R3)- или -C(R3aR3b)-;

секој R2 е независно селектиран од хидроксил, халоген, цијано, C1-4алкил, C2-4алкенил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, хидроксиC1-4алкил, хидроксиC1-4алкокси, халоC1-4алкил, халоC1-4алкокси, хидроксиалоC1-4алкил, хидроксиалоC1-4алокси, C1-4алоксиC1-4алкил, халоC1-4алкоксиC1-4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил каде што секој C1-4алкил може незадолжително да биде заменет со една или две хидроксил групи, хидроксиалоC1-4алкоксиC1-4алкил, R13, C1-4алкил заменет со R13, C1-4алкил заменет со -C(=O)-R13, C1-4алкокси заменет со R13, C1-4алкокси заменет со -C(=O)-R13, -C(=O)-R13, C1-4алкил заменет со -NR7R8, C1-4алкокси заменет со -NR7R8, C1-4алкокси заменет со -C(=O)-NR7R8, -NR7R8 и -C(=O)-NR7R8; или

кога две R2 групи се закачени за соседните јаглородни атоми тие може да бидат земени заедно за да формираат радикал со формула:

- O-(C(R17)2)p-O-;

- X-CH=CH-; или

- X-CH=N-; каде што R17 претставува водород или флуор, p претставува 1 или 2 и X претставува O или S;

Y претставува -CR18=N-OR19 или -E-D;

E претставува врска, -(CR22R23)n-, C2-4алкенидил незадолжително заменет со R22, C2-4алкинедил незадолжително заменет со R22, -CO-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-CO-, -

NR22-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-NR22-,

-O-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-O-, -S(O)m-

(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-S(O)m-, -(CR22R23)s-CO-NR22-(CR22R23)s или

-(CR22R23)s-NR22-CO-(CR22R23)s-;


D претставува моноцикличен или бицикличен карбоциклически со 3 до 12 членови на прстенот или моноцикличен или бициклически

хетероциклически 3 до 12 членови на прстенот кој што содржи најмалку еден хетероатом

селектиран од N, O или S, каде што

споменатиот карбоциклически и хетероциклически може секој да биде незадолжително заменет со една или повеќе (на пр., 2 или 3) R1 групи;

под услов ако кога Y претставува -E-D, и E претставува врска, тогаш D не претставува



каде што R1' претставува водород, C1-6алкил, C2-4алкенил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, хидроксиалоC1-6алкил, цијаноC1-4алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил каде што секој C1-6алкил може незадолжително да биде заменет со една или две хидроксил групи, C1-6алкил заменет со -NR4R5, C1-6алкил заменет со -C(=O)-NR4R5, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2алоC1-6алкил, -S(=O)2NR14R15, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -S(=O)2алоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -NHS(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -NH-S(=O)2-алоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со -NR12-S(=O)2NR14R15, R6, C1-6алкил заменет со R6, C1-6алкил заменет со -C(=O)-R6, хидроксиC1-6алкил заменет со R6, C1-6алкил заменет со -Si(CH3)3,

C1-балкил заменет со $-P(=O)(OH)_2$ или C1-балкил заменет со $-P(=O)(OC1\text{-}балкил)_2$; и секој R1a е независно селектиран од водород, C1-4алкил, хидроксиC1-4алкил, C1-4алкил заменет со amino или моно- или ди(C1-4алкил)amino или $-NH(C3\text{-}8\text{циклолкил})$, цијаноC1-4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил, и C1-4алкил заменет со еден или повеќе флуоро атоми;

R1 претставува водород, хало, цијано, C1-балкил, C1-балкокси, $-C(=O)-O-$ C1-балкил, C2-4алкенил, хидроксиC1-балкил, халоC1-балкил, хидроксиалоC1-балкил, цијаноC1-4алкил, C1-балкоксиC1-балкил каде што секој C1-балкил може незадолжително да биде заменет со една или две хидроксил групи, $-NR_4R_5$, C1-балкил заменет со $-O-C(=O)-$ C1-балкил, C1-балкил заменет со $-NR_4R_5$, $-C(=O)-NR_4R_5$, $-C(=O)-C1\text{-}балкил-NR_4R_5$, C1-балкил заменет со $-C(=O)-NR_4R_5$, $-S(=O)_2-C1\text{-}балкил$, $-S(=O)_2\text{-}халоC1\text{-}балкил$, $-S(=O)_2-NR_{14}R_{15}$, C1-балкил заменет со $-S(=O)_2-C1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со $-S(=O)_2\text{-}халоC1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со $-S(=O)_2-NR_{14}R_{15}$, C1-балкил заменет со $-NH-S(=O)_2-C1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со $-NH-S(=O)_2\text{-}халоC1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со $-NR_{12}-S(=O)_2-NR_{14}R_{15}$, R6, C1-балкил заменет со R6, $-C(=O)-R_6$, C1-балкил заменет со $-C(=O)-R_6$, хидроксиC1-балкил заменет со R6, C1-балкил заменет со $-Si(CH_3)_3$, C1-балкил заменет со $-P(=O)(OH)_2$ или C1-балкил заменет со $-P(=O)(OC1\text{-}балкил)_2$;

R3a претставува $-NR_{10}R_1$ хидроксил, C1-балкокси, хидроксиC1-балкокси, C1-балкокси заменет со $-NR_{10}R_1C1\text{-}балкил$, C2-балкенил, C2-балкинил, халоC1-балкил незадолжително заменет со $-O-C(=O)-C1\text{-}балкил$, хидроксиC1-балкил незадолжително заменет со $-O-C(=O)-C1\text{-}балкил$, хидроксиC2-балкенил, хидроксиC2-балкинил, хидроксиалоC1-балкил, цијаноC1-балкил, C1-балкил заменет со карбоксил, C1-балкил заменет со $-C(=O)-C1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со $-C(=O)-O-C1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со C1-балкоксиC1-балкил-O-


$C(=O)-$, C1-балкил заменет со C1-балкоксиC1-балкил-C(=O)-, C1-балкил заменет со $-O-C(=O)-C1\text{-}балкил$, C1-балкоксиC1-балкил каде што секој C1-балкил може незадолжително да биде заменет со една или две хидроксил групи или со $-O-C(=O)-C1\text{-}балкил$, C2-балкенил заменет со C1-балкокси, C2-балкинил заменет со C1-балкокси, C1-балкил заменет со R9 и незадолжително заменет со $-O-C(=O)-C1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со $-C(=O)-R_9$, C1-балкил заменет со хидроксил и R9, C2-балкенил заменет со R9, C2-балкинил заменет со R9, C1-балкил заменет со $-NR_{10}R_1C2\text{-}балкенил$ заменет со $-NR_{10}R_1C2\text{-}балкинил$ заменет со $-NR_{10}R_1C1\text{-}балкил$ заменет со хидроксил и $-NR_{10}R_1C1\text{-}балкил$ заменет со еден или два халогени и $-NR_{10}R_1-C1\text{-}балкил-C(R_{12})=NO-R_{12}$, C1-балкил заменет со $-C(=O)-NR_{10}R_1C1\text{-}балкил$ заменет со $-O-C(=O)-NR_{10}R_1-S(=O)_2-C1\text{-}балкил$, $-S(=O)_2\text{-}халоC1\text{-}балкил$, $-S(=O)_2-NR_{14}R_{15}$, C1-балкил заменет со $-S(=O)_2-C1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со $-S(=O)_2\text{-}халоC1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со $-S(=O)_2-NR_{14}R_{15}$, C1-балкил заменет со $-NR_{12}-S(=O)_2-C1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со $-NH-S(=O)_2\text{-}халоC1\text{-}балкил$, C1-балкил заменет со $-NR_{12}-S(=O)_2-NR_{14}R_{15}$, R13, C1-балкил заменет со $-P(=O)(OH)_2$ или C1-балкил заменет со

$-P(=O)(OC1\text{-}балкил)_2$;

R3b претставува водород или хидроксил; под услов ако R3a претставува $-NR_{10}R_1$ тогаш R3b претставува водород; или

R3a и R3b се земени заедно за да формираат $=O$, за да формираат $=NR_{10}$, за да формираат циклопропил заедно со јаглеродниот атом за кој што тие се закачени за да формираат $=CH-CO-4алкил$ заменет со

R3c, или за да формираат



каде што прстенот A е моноцикличен 5 до 7

член заситен хетероцикл кој што содржи еден хетероатом селектиран од N, O или S, при што споменатиот хетероатом н е позициониран во алфа позиција на двојната врска, каде што прстенот A е незадолжително заменет со цијано, C1-4алкил, хидроксиC1-4алкил, H₂N-C1-4алкил, (C1-4алкил)NH-C1-4алкил, (C1-4алкил)2N-C1-4алкил, халоC1-4алкил)NH-C1-4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил, -C(=O)-NH₂, -C(=O)-NH(C1-4алкил), -C(=O)-N(C1-4алкил)₂;

R_{3c} претставува водород, хидроксил, C1-балкокси, R₉, -NR₁₀R₁цијано, -C(=O)-C1-балкил или -CH(OH)- C1-балкил;

R₃ претставува хидроксил, C1-балкокси, хидроксиC1-балкокси, C1-балкокси заменет со -NR₁₀R₁C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, халоC1-балкил незадолжително заменет со -O-C(=O)-C1-балкил, хидроксиC1-балкил незадолжително заменет со -O-C(=O)-C1-балкил, хидроксиC2-балкенил, хидроксиC2-балкинил, хидроксиалоC1-балкил, цијаноC1-балкил, C1-балкил заменет со карбоксил, C1-балкил заменет со -C(=O)-C1-балкил, C1-балкил заменет со -C(=O)-O-C1-балкил, C1-балкил заменет со C1-балкоксиC1-балкил-O-C(=O)-, C1-балкил заменет со C1-балкоксиC1-балкил-C(=O)-, C1-балкил заменет со -O-C(=O)-C1-балкил, C1-балкоксиC1-балкил каде што секој C1-балкил може незадолжително да биде заменет со една или две хидроксил групи или со -O-C(=O)-C1-балкил,

C2-балкенил заменет со C1-балкокси, C2-балкинил заменет со C1-балкокси, C1-балкил заменет со R₉

и незадолжително заменет со -O-C(=O)-C1-балкил, C1-балкил заменет со -C(=O)-R₉, C1-балкил заменет со хидроксил и R₉, C2-балкенил заменет со R₉, C2-балкинил заменет со R₉, C1-балкил заменет со -NR₁₀R₁C2-балкенил заменет со -NR₁₀R₁C2-балкинил заменет со -NR₁₀R₁C1-балкил заменет со хидроксил и -NR₁₀R₁C1-балкил заменет со

еден или две халогени и -NR₁₀R₁-C1-балкил-C(R₁₂)=NO-R₁₂, C1-балкил заменет со -C(=O)-NR₁₀R₁C1-балкил заменет со -O-C(=O)-NR₁₀R₁-S(=O)₂-C1-балкил, -S(=O)₂-халоC1-балкил, -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C1-балкил заменет со -S(=O)₂-C1-балкил, C1-балкил заменет со -S(=O)₂-халоC1-балкил, C1-балкил заменет со -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C1-балкил заменет со -NR₁₂-S(=O)₂-C1-балкил, C1-балкил заменет со -NH-S(=O)₂-халоC1-балкил, C1-балкил заменет со -NR₁₂-S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, R₁₃, C1-балкил заменет со -P(=O)(OH)₂ или C1-балкил заменет со -P(=O)(OC1-балкил)₂;

R₄ и R₅ секој независно претставува водород, C1-балкил, C1-балкил заменет со -NR₁₄R₁₅, хидроксиC1-балкил, халоC1-балкил, хидроксиалоC1-балкил, C1-балкоксиC1-балкил каде што секој C1-балкил може

незадолжително да биде заменет со една или две хидроксил групи, -S(=O)₂-C1-балкил, -S(=O)₂-халоC1-балкил, -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, -C(=O)-NR₁₄R₁₅, -C(=O)-O-C1-балкил, -C(=O)-R₁₃, C1-балкил заменет со -S(=O)₂-C1-балкил, C1-балкил заменет со -S(=O)₂-халоC1-балкил, C1-балкил заменет со -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C1-балкил заменет со -NHS(=O)₂-C1-балкил, C1-балкил заменет со -NH-S(=O)₂-халоC1-балкил, C1-балкил заменет со -NHS(=O)O₂-NR₁₄R₁₅, R₁₃ или C1-балкил заменет со R₁₃;

R₆ претставува C3-8циклолкил, C3-8циклолкенил, фенил, 4 до 7-член моноцикличен хетероциклил кој што содржи најмалку еден хетероатом селектиран од N, O или S; споменатиот C3-8циклолкил, C3-8циклолкенил, фенил, 4 до 7-член моноцикличен хетероциклил, при што незадолжително и секој независно е заменет со 2, 3, 4 или 5 супституенти, при што секој супституент независно е селектиран од цијано, C1-балкил, цијаноC1-балкил, хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-балкил, халоген, халоC1-балкил, хидроксиалоC1-балкил, C1-балкокси, C1-балкоксиC1-балкил, C1-балкил-

OC(=O)-, -NR₁₄R₁₅, -C(=O)-NR₁₄R₁₅, C₁-балкил заменет со -NR₁₄R₁₅, C₁-балкил заменет со -C(=O)-NR₁₄R₁₅, -S(=O)₂-C₁-балкил, -S(=O)₂-халоC₁-балкил, -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C₁-балкил заменет со -S(=O)₂-C₁-балкил, C₁-балкил заменет со -S(=O)₂-халоC₁-балкил, C₁-балкил заменет со -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C₁-балкил заменет со -NH-S(=O)₂-C₁-балкил, C₁-балкил заменет со -NH-S(=O)₂-халоC₁-балкил или C₁-балкил заменет со -NH-S(=O)₂-NR₁₄R₁₅;

R₇ и R₈ секој независно претставува водород, C₁-балкил, хидроксиC₁-балкил, халоC₁-балкил, хидроксихалоC₁-балкил или C₁-балкоксиC₁-балкил;

R₉ претставува C₃-8циклолкил, C₃-8циклолкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 член моноцикличен или бицикличен хетероциклил кој што содржи најмалку еден хетероатом селектиран од N, O или S, споменатиот C₃-8циклолкил, C₃-8циклолкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 член моноцикличен или бицикличен хетероциклил при што секој незадолжително и секој независно е заменет со 2, 3, 4 или 5 супституенти, при што секој супституент независно е селектиран од =O, C₁-4алкил, хидроксил, карбоксил, хидроксиC₁-4алкил, цијано, цијаноC₁-4алкил, C₁-4алкил-O-C(=O)-, C₁-4алкил заменет со C₁-4алкил-O-C(=O)-, C₁-4алкил-C(=O)-, C₁-4алкоксиC₁-4алкил каде што секој C₁-4алкил може незадолжително да биде заменет со една или две хидроксил групи, халоген, халоC₁-4алкил, хидроксихалоC₁-4алкил, -NR₁₄R₁₅, -C(=O)-NR₁₄R₁₅, C₁-4алкил заменет со -NR₁₄R₁₅, C₁-4алкил заменет со -C(=O)-NR₁₄R₁₅, C₁-4алкокси, -S(=O)₂-C₁-4алкил, -S(=O)₂-халоC₁-4алкил, -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C₁-4алкил заменет со -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C₁-4алкил заменет со -NH-S(=O)₂-C₁-4алкил, C₁-4алкил заменет со -NH-S(=O)₂-халоC₁-4алкил, C₁-4алкил заменет со -NH-S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, R₁₃, -C(=O)-R₁₃, C₁-4алкил заменет со R₁₃, фенил незадолжително

заменет со R₁₆, фенилC₁-балкил каде што фенилот е незадолжително заменет со R₁₆, 5 или 6-член ароматичен моноцикличен хетероциклил кој што содржи најмалку еден хетероатом селектиран од N, O или S каде што споменатиот хетероциклил е незадолжително заменет со R₁₆;

или кога два од супституентите на R₉ се закачени за истиот атом, тие може да бидат земени заедно за да формираат 4 до 7-член заситен моноцикличен хетероциклил кој што содржи најмалку еден хетероатом селектиран од N, O или S;

R₁₀ и R₁₁ секој независно претставува водород, карбоксил, C₁-балкил, цијаноC₁-балкил, C₁-балкил заменет со -NR₁₄R₁₅, C₁-балкил заменет со -C(=O)-NR₁₄R₁₅, халоC₁-балкил, хидроксиC₁-балкил, хидроксихалоC₁-балкил, C₁-балкокси, C₁-балкоксиC₁-балкил каде што секој C₁-балкил може незадолжително да биде заменет со една или две хидроксил групи, R₆, C₁-балкил заменет со R₆, -C(=O)-R₆, -C(=O)-C₁-балкил, -C(=O)-хидроксиC₁-балкил, -C(=O)-халоC₁-балкил, -C(=O)-хидроксихалоC₁-балкил, C₁-балкил заменет со -Si(CH₃)₃, -S(=O)₂-C₁-балкил, -S(=O)₂-халоC₁-балкил, -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C₁-балкил заменет со -S(=O)₂-C₁-балкил, C₁-балкил заменет со -S(=O)₂-халоC₁-балкил, C₁-балкил заменет со -S(=O)₂-NR₁₄R₁₅, C₁-балкил заменет со -NH-S(=O)₂-C₁-балкил, C₁-балкил заменет со -NH-S(=O)₂-халоC₁-балкил, C₁-балкил заменет со карбоксил, или C₁-балкил заменет со -NH-S(=O)₂-NR₁₄R₁₅;

R₁₂ претставува водород или C₁-4алкил незадолжително заменет со C₁-4алкокси;

R₁₃ претставува C₃-8циклолкил или заситен 4 до 6-член моноцикличен хетероциклил кој што содржи најмалку еден хетероатом селектиран од N, O или S, каде што споменатиот C₃-8циклолкил или моноцикличен хетероциклил е незадолжително заменет со 2 или 3

супституенти секој независно селектиран од халоген, хидроксил, C1-балкил, халоC1-балкил, =O, цијано, - C(=O)-C1-балкил, C1-балкокси, или -NR14R15;
 R14 и R15 секој независно претставува водород, или халоC1-4алкил, или C1-4алкил незадолжително заменет со супституент селектиран од хидроксил, C1-4алкокси, amino или моно-или ди(C1-4алкил)амино;
 R16 претставува хидроксил, халоген, цијано, C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 или -C(=O)NR14R15;
 R18 претставува водород, C1-6 алкил, C3-8 циклокил, C1-4алкил заменет со C3-8 циклокил;
 R19 претставува водород; C1-6 алкил; C3-8 циклокил; C1-балкил заменет со -O-R20; -(CH2)r-CN; -(CH2)rCONR20R21; -(CH2)r1-NR20R21; -(CH2)r-NR20COR21; -(CH2)r1-NR20-(CH2)s-SO2-R21; -(CH2)r1-NHSO2-NR20R21; -(CH2)r1-NR20CO2R21; -(CH2)r-SO2NR20R21; фенил незадолжително заменет со 2, 3, 4 или 5 супституенти секој независно селектиран од халоген, C1-4алкил, C1-4алкилокси, цијано или amino; 5- или 6- член ароматичен моноцикличен хетероцикл кој што содржи најмалку еден хетероатом селектиран од N, O или S, при што споменатиот хетероцикл е незадолжително заменет со 2, 3 или 4 супституенти секој независно селектиран од халоген, C1-4алкил, C1-4алкилокси, цијано или

амино; каде што споменатиот C1-6 алкил и C3-8 циклокил, може да биде незадолжително заменет со една или повеќе R20 групи
 R20 и R21 независно претставува водород, C1-6 алкил, хидроксиC1-балкил, -(CH2)n-O-C1-балкил, или кога се закачени за азотен атом R20 и R21 може да бидат земени заедно за да формираат со азотниот атом за кој што тие се закачени моноцикличен заситен 4, 5 или 6-член прстен кој што незадолжително содржи еден дополнителен хетероатом селектиран од O, S или N;
 R22 и R23 независно претставуваат водород, C1-6 алкил, или хидроксиC1-балкил;
 m независно претставува цел број еднаков на 0, 1 или 2;
 n независно претставува цел број еднаков на 0, 2, 3 или 4;
 s независно претставува цел број еднаков на 0, 2, 3 или 4;
 r независно претставува цел број еднаков на 2, 3, или 4;
 r1 независно претставува цел број еднаков на 2, 3 или 4;
 под услов ако кога R3a и R3b се земени заедно за да формираат =O, n=0, Y претставува -E-D, и E претставува врска, тогаш D не претставува незаменет фенил;
 негов N-оксид, негова фармацевтски прифатлива или негов солват.
 има уште 15 патентни барања

(51) **C 07D 413/14, C 07D 401/14, C 07D 405/14, A 61K 31/40A 61K 31/416, A 61P 37/00**

(11) **10182**

(13) T1

(21) **2019/974**

(22) 15/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201461944189P 25/02/2014 US;

201462022916P 10/07/2014 US and

201462046783P 05/09/2014 US

(96) 25/02/2015 EP15755617.6

(97) 06/11/2019 EP3110418

(73) **Achillion Pharmaceuticals, Inc. 300 George Street New Haven, CT 0651US**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) WANG, Qiuping; HASHIMOTO, Akihiro; PAIS, Godwin; CHEN, Dawei; WANG, Xiangzhu; DESHPANDE, Milind; GADHACHANDA, Venkat,

Rao; AGARWAL, Atul; WILES, Jason, Allan and PHADKE, Avinash, S.

**(54) АРИЛ, ХЕТЕРОАРИЛ, И
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА ПОРЕМЕТУВАЊА
ПОСРЕДУВАНИ ОД КОМПЛЕМЕНТ**

(57) 1 Соединение со Формула



и негови фармацевтски прифатливи соли, каде
ШТО:

RR1', R2, R2', R3, и R3' се независно избрани од водород, халоген, хидроксил, нитро, цијано, amino, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2-C6алкинил, C1-C6алкокси, C2-C6алкинил, C2-C6алканоил, C1-C6тиоалкил, хидроксиC1-C6алкил, aminoC1-C6алкил, -C0-C4алкилNR9R10, -C(O)OR9, -OC(O)R9, -NR9C(O)R10, -C(O)NR9R10, -OC(O)NR9R10, -NR9C(O)OR10, C1-C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси, каде што R9 и R10 се независно избрани при секоја појава од водород, C1-C6алкил, (C3-C7циклоалкил)C0-C4алкил, -C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), и -OC0-C4алкил(C3-C7циклоалкил); или R1 и R2 може да бидат земени заедно за да формираат 3- член карбоцикличен прстен, или 4- до 6-член карбоцикличен или арил прстен или 4- до 6-член хетероцикличен или хетероарил прстен кој што содржи 1 или 2 хетероатоми независно избрани од N, O, или S; или R2 и R3 формираат 3- до 6-член карбоцикличен или арил прстен или 3- до 6-член хетероцикличен или хетероарил прстен; или R1 и R1', или R2 и R2', или R3 и R3'

формираат 3- до 6-член карбоцикличен спиро прстен;

или R1 и R1', или R3 и R3' формираат 3- до 6-член хетероцикличен спиро прстен кој што содржи 1 или 2 хетероатоми независно избрани од N, O, или S; или R2 и R2' формираат 3- до 6-член хетероцикличен спиро прстен, од кои секој прстен е незаменет или заменет со 1 или повеќе супституенти независно избрани од халоген, хидроксил, цијано, -COOH, C1-C4алкил, C2-C4алкенил, C2-C4алкинил, C1-C4алкокси, C2-C4алканоил, хидроксиC1-C4алкил, (моно- и ди-C1-C4алкиламино)C0-C4алкил, -C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), -OC0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), C1-C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси; или R1 и R1', R2 и R2', или R3 и R3' формираат карбонил група;


или R1 и R2 или R2 и R3 формираат јаглерод-јаглерод двојна врска;

R5 и R6 се независно селектирани од -CHO, -C(O)NH₂, -C(O)NH(CH₃), C2-С6алканоил, водород, хидроксил, халоген, цијано, нитро, -COOH, -SO₂NH₂, винил, C1-С6алкил, C2-С6алкенил, C1-С6алкокси, -C0-С4алкил(C3-С7циклоалкил), -C(O)C0-С4алкил(C3-С7циклоалкил), -P(O)(OR)₂, -OC(O)R₉, -C(O)OR₉, -C(O)N(CH₂CH₂R₉)(R₁₀), -NR₉C(O)R₁₀, фенил, или 5- до 6-член хетероарил; и каде што секој R5 и R6 кој што не е водород, хидроксил, цијано, и -COOH е незаменет или незадолжително заменет; R8 и R8' се независно избрани од водород, халоген, хидроксил, C1-С6алкил, -C0-С4алкил(C3-С7циклоалкил), C1-С6алкокси, и (C1-С4алкиламино)C0-С2алкил; или R8 и R8' се земени заедно за да формираат оксо група; или R8 и R8' може да бидат земени заедно со јаглеродот со кој што се врзани за да формираат 3-член карбоцикличен прстен; X11 е N или CR11; X12 е N или CR12; X13 е N или CR13;

X14 е N или CR14, и каде што не повеќе од два од X1X12, X13, и X14 се N;
еден од R12 и R13 е H, а другиот од R12 и R13 е R32, каде што најмалку еден од R12 и R13 е присутен и е избран од R32;
R32 е селектиран од арил; заситен или незаситен 5-6 член хетероцикл кој што има 2, или 3 хетероатоми независно избрани од N, O, и S, каде што хетероциклот е врзан преку јаглероден атом во хетероцикличниот прстен за јаглероден атом во R12 или R13 позиција; и 5-6 член хетероарил кој што има 2, или 3 хетероатоми независно избрани од N, O, и S, каде што арил, хетероцикл, или хетероарил прстенот може да биде незадолжително заменет;
R11 и R14 се независно избрани при секоја појава од водород, халоген, хидроксил, нитро, цијано, -O(PO)(OR9)2, -(PO)(OR9)2, C1-С6алкил, C2-С6алкенил, C2-С6алкинил, C2-С6алканоил, C1-С6алкокси, C1-С6тиоалкил, -C0-С4алкил(моно- и ди-C1-С6алкиламино), -C0-С4алкил(С3-С7циклоалкил), -C0-С4алкокси(С3-С7циклоалкил), C1-С2халоалкил, и C1-С2халоалкокси;
R21 и R22 се независно избрани при секоја појава од водород, хидроксил, цијано, amino, C1-С6алкил, C1-С6халоалкил, C1-С6алкокси, (С3-С7циклоалкил)C0-С4алкил, (фенил)C0-С4алкил, -C1-С4алкилOC(O)OC1-С6алкил, -C1-С4алкилOC(O)C1-С6алкил, -C1-С4алкилC(O)OC1-С6алкил, (4- до 7-член хетероциклоалкил)C0-С4алкил кој што има 2, или 3 хетероатоми независно избрани од N, O, и S, и (5- или 6- член незаситен или ароматичен хетероцикл)C0-С4алкил кој што има 2, или 3 хетероатоми независно избрани од N, O, и S, и секој R21 и R22 може да биде незадолжително заменет;
R23 е независно избран при секој појава од C1-С6алкил, C1-С6халоалкил, (арил)C0-С4алкил, (С3-С7циклоалкил)C0-С4алкил, (фенил)C0-С4алкил, (4- до 7-член хетероциклоалкил)C0-

С4алкил кој што има 2, или 3 хетероатоми независно избрани од N, O, и S, и (5- или 6-член незаситен или ароматичен хетероцикл)C0-С4алкил кој што има 2, или 3 хетероатоми независно избрани од N, O, и S, и секој R23 може да биде незадолжително заменет;
R24 и R25 се земени заедно со азотот за кој што тие се закачени за да формираат 4- до 7-член моноциклична хетероциклоалкил група, или 6- до 10- член бициклична хетероцикличен група која што има фузионирани, спиро, или премостени прстени, и секој R24 и R25 може да биде незадолжително заменет;

L е избран од формулите



или е врска, каде што R17 е водород, C1-С6алкил, или -C0-С4алкил(С3-С7циклоалкил), и R18 и R18' се независно избрани од водород, халоген, хидроксиметил, и метил; и m е 0, 2, или 3;

В е моноцикличен или бицикличен карбоциклик; моноциклична или бициклична карбоциклик-окси група; моноциклична, бициклична, или трициклична хетероциклична група која што има 2, 3, или 4 хетероатоми независно селектирани од N, O, и S и од 4 до 7 прстенести атоми по прстен; C2-С6алкенил; C2-С6алкинил; -(C0-С4алкил)(арил); -(C0-С4алкил)(хетероарил); или -(C0-С4алкил)(бифенил) секој од кој В е незаменет или заменет со еден или повеќе супституенти независно избрани од R33 и R34, и 0 или 1 супституенти избрани од R35 и R36;
R33 е независно избран од халоген, хидроксил, -COOH, цијано, C1-С6алкил, C2-С6алканоил, C1-С6алкокси, -C0-С4алкилNR9R10, -SO2R9, C1-С2халоалкил, и C1-С2халоалкокси;
R34 е независно избран од нитро, C2-С6алкенил, C2-С6алкинил, C1-С6тиоалкил, -JC3-С7циклоалкил, -B(OH)2, -JC(O)NR9R23, -JOSO2OR2-C(O)(CH2)1-4S(O)R2-O(CH2)1-

4S(O)NR21R22, -JOP(O)(OR21)(OR22), -JP(O)(OR21)(OR22), -JOP(O)(OR21)R22, -JP(O)(OR21)R22, -JOP(O)R21R22, -JP(O)R21R22, -JSP(O)(OR21)(OR22), -JSP(O)(OR21)(R22), -JSP(O)(R21)(R22), -JNR9P(O)(NHR21)(NHR22), -JNR9P(O)(OR21)(NHR22), -JNR9P(O)(OR21)(OR22), -JC(S)R2-JNR21SO2R22, -JNR9S(O)NR10R22, -JNR9SO2NR10R22, -JSO2NR9COR22, -JSO2NR9CONR21R22, -JNR21SO2R22, -JC(O)NR21SO2R22, -JC(NH2)NR22, -JC(NH2)NR9S(O)R22, -JOC(O)NR21R22, -JNR21C(O)OR22, -JNR21OC(O)R22, -(CH2)1-4C(O)NR21R22, -JC(O)R24R25, -JNR9C(O)R2-JC(O)R2-JNR9C(O)NR10R22, -CCR2-(CH2)1-4OC(O)R2и -JC(O)OR23; секој од кои R34 може да биде незаменет или заменет со еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген, хидроксил, нитро, цијано, amino, оксо, -B(OH)2, -Si(CH3)3, -COOH, -CONH2, -P(O)(OH)2, C1-C6алкил, -C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), C1-C6алкокси, -C0-C2алкил(моно- и ди-C1-C4алкиламино), C1-C6алкилестер, C1-C4алкиламино, C1-C4хидроксиалкил, C1-C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси;

R35 е независно избран од нафтил, нафтилокси, инданил, (4- до 7-член хетероциклоалкил)C0-C4алкил кој што содржи 1 или 2 хетероатоми избрани од N, O, и S, и бицикличен хетероцикл кој што содржи 2, или 3 хетероатоми независно избрани од N, O, и S, и кој што содржи 4- до 7- прстенести атоми во секој прстен; од кои секој R35 е незаменет или заменет со еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген, хидроксил, нитро, цијано, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2-C6алканоил, C1-C6алкокси, (моно- и ди-C1-C6алкиламино)C0-C4алкил, C1-C6алкилестер, -C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), -SO2R9, C1-C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси; и R36 е независно избран од тетразолил,

(фенил)C0-C2алкил, (фенил)C1-C2алкокси, фенокси, и 5- или 6-член хетероарил кој што содржи 2, или 3 хетероатоми независно избрани од N, O, B, и S, од кои секој R36 е незаменет или заменет со еден или повеќе супституенти независно избрани од халоген, хидроксил, нитро, цијано, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2-C6алканоил, C1-C6алкокси, (моно- и ди-C1-C6алкиламино)C0-C4алкил, C1-C6алкилестер, -C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), -SO2R9, -OSi(CH3)2C(CH3)3, -Si(CH3)2C(CH3)3, C1-C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси; и J е независно селектиран при секоја појава од ковалентна врска, C1-C4алкилен, -OC1-C4алкилен, C2-C4алкенилен, и C2-C4алкинилен;

каде што, освен ако не е поинаку специфицирано, секоја група која што е незадолжително заменета со еден или повеќе од следните: халоген; цијано; хидроксил; нитро; азидо; алканоил; карбоксаид; алкил, циклоалкил, алкенил, алкинил, алкокси, арилокси како што е фенокси; алкилтио вклучително оние кои што имаат една или повеќе тиестер врски; алкилсулфмил; алкилсулфонил групи вклучително оние кои што имаат една или повеќе сулфонил врски; аминоксил групи вклучително групи кои што имаат еден или повеќе N атоми; арил; арилалкил кој што има 1 до 3 одвоени или фузионирани прстени и од 6 до околу 14 или 18 прстенести јаглеродни атоми; арилалкокси кој што има 1 до 3 одвоени или фузионирани прстени; или заситена, незаситена, или ароматична хетероциклична група која што има 1 до 3 одвоени или фузионирани прстени со еден или повеќе N, O или S атоми; amino, -CHO, -COOH, -CONH2, C1-C6алкилестер, (моно- и ди-C1-C6алкиламино)C0-C2алкил, C1-C2халоалкил, хидроксиC1-C6алкил, естер, карбамат, уреа, сулфонамид, -C1-C6алкил(хетероцикло), C1-C6алкил(хетероарил), -C1-C6алки(C3-

C7циклоалкил), -O-C1-C6алки(C3-
C7циклоалкил), B(OH)₂, фосфат, фосфонат и

C1-C2халоалкокси.
има уште 24 патентни барања

(51) **G 06T 15/20**

(11) **10115**

(13) T1

(21) **2019/979**

(22) 18/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 20150000145 26/01/2015 FR

(96) 26/01/2016 EP16305070.1

(97) 25/09/2019 EP3048791

(73) **THALES LAS FRANCE SAS 2 avenue Gay
Lussac 78990 Elancourt, FR**

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) CHOPIN, Philippe; PASQUEREAU, Hervé
and LEJEUNE, Sébastien

(54) **МЕТОД ЗА ПРИКАЗ НА НАЈМАЛКУ ЕДЕН
ПРОЗОРЕЦ ОД ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА
СЦЕНА, КОМЈУТЕРСКА ПРОГРАМА
ПОВРЗАНА СО ТОА И СИСТЕМ ЗА ДИСПЛЕЈ**

(57) 1 Метод за прикажување на најмалку еден
прозорец (18) од тродимензионална сцена,
сцената вклучува најмалку еден објект (16) кој
може да се изведе од страна на корисникот (6),
методот се изведува преку компјутер и ги
содржи следниве чекори:

- детектирање (115) на селекцијата од
најмалку еден објект (16) од страна на
корисникот (6);
- одредување (125) на позицијата на
првата предетерминирана точка, релативно
фиксирана за корисникот (6), во
предетерминирана референтна рамка;
- дисплеј (100) на сцената, за секој
избран објект (116), од соодветниот прозорец
(18), прозорецот (18) има ориентација
дефинирана од правецот на векторот нормален
на прозорецот (18), насоката варира како

функција од позицијата на предетермираната

точка вдоль најмалку една ооска од

референтната рамка,

секој објект (16) е елемент од сцената која во
позадината (14) може релативно да се движи,

позадината (14) е дел од сцената која е

фиксирана за време поврзано за референтната

точка поврзана со сцената, методот е назначен

со тоа што секој прозорец (18) е поврзан со

соодветна референтна точка, насоката на

векторот нормален на секој прозорец (18) е

определна од вредноста на трите Ојлерови

агли формирани помеѓу оските на

референтната точка на прозорецот и оските од

референтната рамка, дисплејот на секој

прозорец (18) има алокација за најмалку еден

Ојлеров агол од прозорецот (18) со вредност

која е функција од положбата на првата

предетерминирана точка вдоль најмалку една

ооска од референтната рамка,

прозорецот има предна страна (21), вредноста

на најмалку еден Ојлеров агол од прозорецот

(18) е таква да векторот нормален на

прозорецот (18) е насочен кон точка од правата

линија која поминува низ предетерминираната

точка, предната страна (21) е ориентирана кон

првата предетерминирана точка, правата

линија која поминува низ првата

предетерминирана точка е паралелна со

предетерминираната вертикална насока,


ориентацијата на секој прозорец (18) зависи

исклучиво од позицијата на корисникот (6) во

хоризонталната рамнина од референтната

точка на екранот.

има уште 9 патентни барања



(51) **A 61K 36/9068, A 61P 35/00**

(11) **10119**

(13) T1

(21) **2019/980**

(22) 18/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 102012219219 22/10/2012 DE

(96) 24/07/2013 EP13740296.2

(97) 11/09/2019 EP2908836

(73) **BRIU GmbH Limburger Strasse 50 61462 Königstein, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ROSE, Uwe-Bernd

(54) **ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА ШТО СОДРЖИ КУРКУМА**

(57) 1 Фармацевтска формулација, што се карактеризира со тоа што таа содржи куркумин и/или дериват од куркумин, алкохол, киселина, и растворувач и максимум 12% според тежината вода, каде што дериватот од куркумин е селектиран од групата која што се состои од деметоксикуркумин, бисдеметоксикуркумин и EF-24.

има уште 13 патентни барања

(51) **B 26F 1/40, B 26F 1/02**

(11) **10117**

(13) T1

(21) **2019/981**

(22) 18/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201514604421 23/01/2015 US

(96) 13/01/2016 EP16703866.0

(97) 21/08/2019 EP3247541

(73) **United States Gypsum Company 550 West Adams Street Chicago, IL 60661-3676, US**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) LEHANE, James J. and GULBRANDSEN, Peder John

(54) **Склоп за дупчење на сидни плочи со чаури за издвојување**


(57) 1 Склоп (10) за дупчење за правење на чисти дупки во табла (18) на сидна плоча која има барем една површина со површински хартиен слој, склоп (10) за дупчење кој вклучува рамка кој има долен склоп (14) конфигуриран да ја подржи таблата (18) на сидната плоча, плочата (42) на горниот склоп (16) на рамката која е во взамен однос со најмалку една површина на таблата (18) на сидната плоча и најмалку една дупчалка (84); Каде што склопот (10) за дупчење е назначен:

најмалку со една чаура (45) за издвојување поврзана со плоча (42), при што наведената најмалку една чаура (46) за издвојување вклучува дупка (68) и ивица (52) за пробивање;

најмалку со една дупчалка (84) конфигуриран да се поместува низ дупката (68) во најмалку една чаура (46) за издвојување,

каде што во работење, плочата (42) се поместува спрема најмалку една површина на таблата (18) на сидната плоча така што ивицата (52) за пробивање на најмалку една чаура (46) за издвојување го допира површинскиот хартиен слој и барем делумно го сече површинскиот хартиен слој пред најмалку една дупчалка (84) да се движи низ таблата (18) на сидната плоча да формира најмалку една чиста дупка во табла (18) на сидната плоча.

има уште 9 патентни барања



Сл. 1А

(51) C 02F 1/36, C 02F 1/68, C 02F 11/14, C 02F 11/00, C 02F 103/06

(11) 10116

(13) T1

(21) 2019/982

(22) 18/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 20090425 03/08/2009 HR

(96) 12/07/2010 EP10749901.4

(97) 21/08/2019 EP2504286


(73) ECOGLOBAL SERVICES Limited
 Craigmuir Chambers P.O.Box 71 Road
 Town, Tortola, VG 1110, BVI, VG

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) SPANOVIC, Milli

(54) Процес на обработка на концентрирани
 раствори кои потекнуваат од процедурни води
 на депонии

(57) 1 Процес на обработка на концентрирани
 раствори кои потекнуваат од процедурни
 отпадни води од комунален и индустриски
 отпад, кој содржи чекори на
 додавање на калциум оксид и претходно
 употребен солидификат врз концентрираниот
 раствор притоа добивајќи солидификат;
 повторно воведување во процесот на дел (8) од
 добиениот солидификат; и земање на
 преостанатиот дел (9) од добиениот
 солидификат со лифт (L) во уред (N) за сушење
 и ладење и за испарување на водата која се
 содржи во преостанатиот дел (9) додека се
 суши истиот (9), притоа создавајќи неутрален и
 стабилен солидификат (11) како краен продукт.



Илустрација 1

(51) **B 03B 9/06, C 04B 18/30, B 09B 3/00**(11) **10122**

(13) T1

(21) **2019/983**

(22) 19/11/2019

(45) 31/03/2020

(30)

(96) 17/07/2015 EP15767567.9

(97) 04/09/2019 EP3326728

(73) **IBIRCOM S.A. Luís Alberto de Herrera, 1248, oficina 240, Montevideo, UY**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) GARÍN ROTONDARO, Iñaki José and GNÄDINGER, Oscar Miguel

(54) **МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА КОМУНАЛНИОТ ЦВРСТ ОРГАНСКИ И НЕОРГАНСКИ ОТПАД ВО АГРЕГАТИ**

(57) 1 Метода за трансформирање цврст урбан отпад во агрегати, што содржи:

- фаза на селекција и подготовка на остаток од цврст отпад, добивајќи малтер назначено со тоа, што истата содржи:

- фазата на снабдување од апарат (100) за трансформирање органски и неоргански цврст урбан отпад во агрегати, наведениот апарат содржи машина за пресување и реактор, каде што машината за пресување содржи цилиндар за пресување (103) низ кој клип (104) циркулира во внатрешноста на шуплина за пресување (106) која дефинира оска на пресување; крајот на шуплината за пресување е херметички поврзан за реакторот (112); надолжното вратило на реакторот содржи ротирачко вратило (116) во кое се наредени неколку сечила (108); помеѓу крајот на сечилата и сидот или куполата на реакторот има размак, што се нарекува како граничен слој на реакторот; ротирачкото вратило на реакторот и сечилата

заеднички се нарекуваат ротор,

- фаза на компресија при што малтерот се компресира преку клипот на машината за пресување кој се движи напред додека не дојде во контакт со сечилата на реакторот, кој го одбива малтерот, задвижувајќи го кон внатрешноста на комората за пресување, и го спречува да се движи напред со резултантното зголемување на притисок

- фаза на обработка при што:

[а] кога клипот се движи напред, истиот додатно го компримира малтерот и го принудува да го пробие граничниот слој на реакторот, формирајќи периметарски филм,


[б] вратилото на реакторот влегува во резонанца, при што растот на потенцијална енергија преку вратилото на роторот се ослободува како емисија на колона од ударни бранови, подложувајќи го малтерот што е во внатрешноста на шуплината за пресување на интензивно мешање, и исто така подложувајќи го малтерот кој е во граничниот слој на врвови на притисок произведени преку вибрацијата на вратилото на роторот,

[ц] откако ќе заврши појавата на резонанца, притисокот на клипот на машината за пресување се намалува, малтерот се декомпресира, и компресијата на малтерот на роторот се повторува се додека не влезе во резонанца уште еднаш и има нова емисија на ударни бранови, и

[д] циклусите на резонанца и декомпресија се повторуваат додека температурата на малтерот не достигне 85°C до 98°C, по можност 92°C, и

- фаза на испуштање.

има уште 32 патентни барања



(51) **C 07K 14/54, C 07K 16/24, A 61K 39/395**
 (11) **10125** (13) T1
 (21) **2019/984** (22) 19/11/2019
 (45) 31/03/2020
 (30) 201361762406P 08/02/2013 US
 (96) 07/02/2014 EP14708950.2
 (97) 28/08/2019 EP2953969
 (73) **Novartis AG Lichtstrasse 35,4056 Basel, CH**
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (72) HUBER, Thomas; DI PADOVA, Franco, E.
 and RONDEAU, Jean-Michel, Rene

(54) **АНТИ-IL-17А АНТИТЕЛА И НИВНА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕ АВТОИМУНИ И ИНФЛАМАТОРНИ НАРУШУВАЊА**

(57) 1 Изолирано, терапевтско човечко антитело или антиген-врзувачки дел од истото, што содржи променлив регион на тежок ланец (VH) според СЕК ИД БР: 12 и променлив регион на лесен ланец (VL) според СЕК ИД БР: 43, и назначено со тоа, што наведеното антитело или антиген-врзувачки дел од истото специфично се врзува за хомодимерен IL-17A и хетеродимерен IL-17AF, но специфично не се врзува за хомодимерен IL-17F.
 има уште 16 патентни барања



Напогт 1А



Напогт 1Б

(51) **C 07D 405/10, C 07D 401/10, C 07D 217/24, C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61K 31/472, A 61K 31/4725, A 61P 9/00, A 61P 37/00, A 61P 29/00, A 61P 25/00, A 61P 35/00**

(11) **10126**

(13) T1

(21) **2019/985**

(22) 19/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 20120005752 08/08/2012 EP

(96) 12/07/2013 EP13737146.4

(97) 13/11/2019 EP2882714

(73) **Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **DORSCH, Dieter and BUCHSTALLER, Hans-Peter**

(54) **(АЗА)-ИЗОКИНОЛИНОН ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединенија избрани од групата

Бр. Име

"А3" 3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)-фенил]-2Н-изокинолин-1-он

"А5" 6-флуоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)-фенил]-2Н-изокинолин-1-он

"А6" 7-флуоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)-фенил]-2Н-изокинолин-1-он

"А7" 3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)-фенил]-7-метил-2Н-изокинолин-1-он

"А8" 3-(4-хидроксиметил-фенил)-2Н-изокинолин-1-он

"А16" 7-флуоро-3-{4-[1-(2-хидрокси-етокси)-1-метил-етил]-фенил}-2Н-изокинолин-1-он

"А20" 3-[4-(1-амино-1-метил-етил)фенил]-7-флуоро-2Н-изокинолин-1-он

"А23" 3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-2Н-2,6-нафтиридин-1-он

"А24" 3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-2Н-2,7-нафтиридин-1-он

"А25" 7-хлоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-2Н-изокинолин-1-он

"А26" 3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-5-метокси-2Н-изокинолин-1-он

"А27" 8-флуоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-

етил)фенил]-2Н-изокинолин-1-он
 "А28" 5-флуоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-
 етил)фенил]-2Н-изокинолин-1-он
 "А33" 5,7-дифлуоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-
 етил)-фенил]-2Н-изокинолин-1-он

и фармацевтски прифатливи солвати, соли,
 таутомери и нивни стереоизомери, вклучувајќи
 нивни смеси во сите односи.
 има уште 5 патентни барања

(51) C 07D 417/06, C 07D 285/12, C 07D
 271/113, C 07D 237/20, C 07D 417/14, A 61K
 31/433, A 61K 31/50A 61K 31/4245, A 61P 37/00,
 A 61P 35/00, A 61P 25/24, A 61P 25/18, A 61P
 25/16, A 61P 25/28

(11) 10128 (13) T1
 (21) 2019/986 (22) 20/11/2019
 (45) 31/03/2020

(30) 201161562266P 21/11/2011 US;
 201261665370P 28/06/2012 US and
 201261727195P 16/11/2012 US

(96) 19/11/2012 EP12850989.0

(97) 18/09/2019 EP2782570


(73) Calithera Biosciences Inc. 341 Oyster
 Point Boulevard Suite 100 South San
 Francisco, CA 94080, US

(74) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LI, Jim; CHEN, Iijing; GOYAL, Bindu; LAIDIG,
 Guy; STANTON, Timothy, Friend and SJOGREN,
 Eric, Brian

(54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА
 ГЛУТАМИНАЗА**

(57) 1 Соединение со формула I или негова
 фармацевтски прифатлива сол за употреба при
 третирање на канцер или на имунолошко или
 невролошко заболување, каде што формула (I)
 е:



каде што:

L претставува CH₂CH₂;

еден X претставува S, а другиот X претставува
 CH=CH, каде што секој водороден атом од CH
 единицата може да биде заменет со (C1-
 6)алкил;
 Y, независно при секоја појава, претставува H
 или CH₂O(CO)R₇;
 R₇, независно при секоја појава, претставува H
 или заменет или незаменет (C1-6)алкил, (C1-
 6)алкокси, amino(C1-6)алкил, (C1-
 6)алкиламино(C1-6)алкил, 3-10 член
 хетероцикл (C1-6)алкил, или 3-10 член
 хетероцикл(C1-6)алкокси;
 Z претставува R₃(CO);
 R₁ и R₂ секој независно претставува H;
 R₃, независно при секоја појава, претставува:

(a) заменет или незаменет 5-7 член арил(C1-
 6)алкил, (C3-8)циклоалкил, хетероциклоалкил,
 или 5-7 член хетероарил(C1-6)алкил; или
 (б) C(R₈)(R₉)(R₁₀);

R₈ претставува заменет или незаменет 5-7
 член арил, 5-7 член арил(C1-6)алкил, 5-7 член
 хетероарил, или 5-7 член хетероарил(C1-
 6)алкил;

R₉ претставува H; и


R₁₀ претставува хидроксил, хидрокси(C1-
 6)алкил, (C1-6)алкокси, или (C1-6)алкокси(C1-
 6)алкил; каде што, онаму каде што е
 индицирано, (C1-C6)алкил, хидрокси(C1-
 C6)алкил, amino(C1-C6)алкил, (C1-
 C6)алкиламино(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси,
 (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил, 5-7 член арил, 5-7
 член арил(C1-C6)алкил, (C3-C8)циклоалкил, 3-
 10 член хетероцикл, 3-10 член
 хетероцикл(C1-C6)алкил, 3-10 член
 хетероцикл(C1-C6)алкокси, 5-7 член

хетероарил, или 5-7 член хетероарил(C1-C6)алкил е незадолжително заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од халоген, хидроксил, карбоксил, (C1-C6)алкоксикарбонил, формил, ацил, тиестер, тиеацетат, тиеоформат, (C1-C6)алкоксил, фосфорил, фосфат, фосфонат, фосфинат, amino, амидо,

амидин, имин, цијано, нитро, азидо, сулфхидрил, (C1-C6)алкилтио, сулфат, сулфонат, сулфамоил, сулфонамидо, сулфонил, 3-10 член хетероцикпил, (C5-C7)арил(C1-C6)алкил, (C5-C7)арил, и 5-7 член хетероарил.

има уште 24 патентни барања

СЛИКА 1



(51) F 01N 1/16, F 01N 9/00, F 01N 3/00

(11) 10132

(13) T1

(21) 2019/987

(22) 20/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 15002654 10/09/2015 EP

(96) 10/08/2016 EP16750823.3

(97) 25/09/2019 EP3347579

(73) Akrapovic d.d. Malo Hudo 8a 1295 Ivancna Gorica, SI

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) AKRAPOVIC, Igor; KLEMENC, Jaka; SEDEJ, Gasper and VIPAVEC, Simon

(54) СИСТЕМ ЗА ИЗДУВНИ ГАСОВИ ЗА АВТОМОБИЛСКИ МОТОР СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ

(57) 1 Систем за издувни гасови (1) за автомобилски мотор со внатрешно согорување (3), како што е V мотор или боксер мотор, кој што се состои од:

лева гранка за издувни гасови (5) која што може да се поврзе со левата група на цилиндри (35) на автомобилскиот мотор со внатрешно

согорување (3) и

десна гранка за издувни гасови (7) која што може да се поврзе со десната група на цилиндри (37) на автомобилскиот мотор со внатрешно согорување (3), при што секоја гранка за издувни гасови (5, 7) има структура на гранка која што е оформена од

- влез на гранка (571) за прием на издувен гас кој што е исфрлен од групата на цилиндри за која што гранката за издувни гасови (5, 7) може да се поврзе; и

- најмалку еден испуст за издувни гасови (53, 73) кој што е отворен кон атмосферата, и
- цевка за поврзување (55, 75) која што се протега помеѓу влезот на гранката и испустот за издувни гасови (53, 73), вклучително еден влезен отвор (55i, 75i) за прием на издувните гасови од влезот на гранката (557) и еден излезен отвор (55o, 75o) за префрлување на издувните гасови кон отворот за издувни гасови (53, 73);


што се карактеризира со тоа што левата цевка за поврзување (55) и десната цевка за поврзување (75) се здружени за да се постигне спој на цевки (9) така што цевките за поврзување формираат еден заеднички отвор за поврзување (91) за префрлување на издувните гасови помеѓу гранките (5, 7); и со тоа што системот за издувни гасови (1) има најмалку еден вентилски член (93, 93b, 95, 97) за отворање и/или затворање на заедничкиот отвор за поврзување (91);

и со тоа што системот за издувни гасови (1) има вентилски уред (13, 52, 72) за делумно и / или целосно инхибирање на патеката на проток на издувните гасови во левата гранка за издувни гасови (5) и / или во десната гранка за издувни гасови (7) во соодветниот гранковен отвор за издувни гасови помеѓу влезниот отвор (5i, 75i) и најмалку еден излезен отвор (55o, 75o), и контролна единица (11) прилагодена така да го контролира вентилскиот член (93, 93b, 95, 97), како и вентилскиот уред (13, 52, 72) според најмалку едно од следните подесувања:

а. заедничкиот отвор за поврзување (91) затворен, а отворот на десната и левата гранка за издувни гасови отворен; и / или
б. заедничкиот отвор за поврзување (91) отворен, а отворот на десната и левата гранка за издувни гасови отворен;

и со тоа што контролната единица (11) е прилагодена така да го контролира вентилскиот член (93, 93b, 95, 97), како и вентилскиот уред (13) според најмалку едно од следните подесувања:

в. заедничкиот отвор за поврзување (91) отворен, а десниот и / или отворот на гранката за издувни гасови делумно затворен и / или
г. заедничкиот отвор за поврзување (91) отворен и еден отвор на гранката за издувни гасови отворен, а другиот отвор на гранката за издувни гасови целосно затворен.
има уште 11 патентни барања



(51) **G 01N 33/577, C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28**

(11) **10134**

(13) T1

(21) **2019/988**

(22) 20/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 20100373026P 12/08/2010 US

(96) 09/08/2011 EP18150424.2

(97) 13/11/2019 EP3339323

(73) **ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **Demattos, Ronald Bradley; Lu, Jirong and Tang, Ying**

(54) **АНТИ-N3PGLU АМИЛОИД БЕТА ПЕПТИД АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Анти-N3pGlu Aβ антитело коешто содржи лесна низа на варијабилен регион (LCVR) и тешка низа на варијабилен регион (HCVR), кадешто LCDRI е KXS1X2SLLYSRX3KTYLN (SEQ ID NO: 51), LCDR2 е AVSKLX4S (SEQ ID NO: 52), LCDR3 е VQGTHTYPFT (SEQ ID NO: 5) и HCDRI е GYX5FTX6YYIN (SEQ ID NO: 53), HCDR2 е WINPGS- GNTKYNEKFKG (SEQ ID NO: 8), и HCDR3 е EGX7TVY (SEQ ID NO: 54), кадешто XI е S или T; X2 е Q или R, X3 е G или S, X4 е D или G, X5 е D или T, X6 е R или D, и X7 е I, T, E, или V, за употреба во заштитата од Алцхајмерова болест. има уште 2 патентни барања



(51) **G 01N 33/68, C 07K 16/28, C 07K 16/34**

(11) **10159**

(13) T1

(21) **2019/989**

(22) 21/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201405775 31/03/2014 GB and 201417614 06/10/2014 GB

(96) 31/03/2015 EP15713749.8

(97) 21/08/2019 EP3126391

(73) **Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet; University Hospital of North Norway and Norinova Technology Transfer AS**

PO Box 6050, Langnes, N-9037 Tromsø, NO; PO Box 100, Langnes, 9038 Tromsø, NO and P.O. Box 6413, Tromsø Science Park, 9294 Tromsø, NO

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MICHAELSEN, Terje; IHLE, Øistein; STUGE, Tor Brynjar; HUSEBEKK, Anne; TILLER, Heidi; EKSTEEN, Mariana and SKOGEN, Bjørn Ragnar

(54) **АНТИТЕЛА ПРОТИВ НРА-1А**

(57) 1 Изолирано антитело кое што е способно да се врзува за алоантигенот НРА-1а и кое што значително не се врзува за алоантигенот НРА-1b и кое што содржи најмалку еден варијабилан регион со тежок синџир кој што содржи три CDR и најмалку еден варијабилан регион со лесен синџир кој што содржи три CDR, каде што споменатиот варијабилан регион со лесен синџир содржи:

(а) варијабилан лесен (VL) CDR1 кој што ја има аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 8,

(б) VL CDR2 кој што ја има аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 9, и

(в) VL CDR3 кој што ја има аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 10; и каде што споменатиот варијабилан регион со тежок синџир содржи:

(г) варијабилан тежок (VH) CDR1 кој што ја има аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 5,


(д) VH CDR2 кој што ја има аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 6, и

(е) VH CDR3 кој што ја има аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 7.


има уште 14 патентни барања

CRISPR

(A)



(B)

(51) **C 12N 9/22, A 61K 38/46**(11) **10135**

(13) T1

(21) **2019/990**

(22) 21/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201361898370P 31/10/2013 US;

201361898384P 31/10/2013 US and

201361898393P 31/10/2013 US

(96) 31/10/2014 EPA14802986.1

(97) 25/09/2019 EP3063275

(73) **Resolve Therapeutics, LLC 454 North 34th Street, Seattle, WA 98103-8602, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) POSADA, James, Arthur and GABEL, Chris

(54) **ТЕРАПЕВТСКИ НУКЛЕАЗА-АЛБУМИН ФУЗИИ И МЕТОДИ**

(57) 1 Полипептид што содржи прв домен на нуклеаза, втор домен на нуклеаза, и албумин, или варијанта на албумин што има повеќе од

80% идентичност на секвенцата на аминокиселина на човечки серумски албумин наведена во СЕК ИД БР: или фрагмент од албумин што содржи барем домен III на албумин или домен III на албумин и дополнителен домен селектиран од групата составена од домен I, домен II, и домен III, назначено со тоа, што првиот и/или вториот домен на нуклеаза е оперативно поврзан за албуминот, или негова варијанта или фрагмент, опционално преку поврзувач, каде што првиот домен на нуклеаза е РНКза и вториот домен на нуклеаза е човечка ДНКза1 што ги содржи супституциите на аминокиселините E13R, N74K, A114F, и T205K, нумерирањето на аминокиселината кои се однесуваат на СЕК ИД БР: 66.

има уште 17 патентни барања

**Нацрт 1А**(51) **C 07D 291/06, A 23L 27/30**(11) **10136**

(13) T1

(21) **2019/991**

(22) 21/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201662397540P 21/09/2016 US

(96) 14/09/2017 EP17772249.3

(97) 30/10/2019 EP3317260

(73) **Celanese International Corporation 222 W.Las Colinas Blvd., Suite 900N Irving, TX 75039, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **MOLLENKOPF, Christoph; GROER, Peter and YADAV, Arvind**

(54) **АЦЕСУЛФАМ КАЛИУМОВИ СОСТАВИ И ПРОЦЕСИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Процес за произведување на готов ацесулфам калиумов состав, процесот се состои од чекорите на:


(а) остварување на контакт меѓу растворувач и агенс за циклизација за да се формира состав на агенс за циклизација;

(б) реагирање на ацетоацетамидна сол со агенсот за циклизација во составот на агенсот за циклизација за да формира цикличен сулфур триоксид адукт; и

(в) формирање на готовиот ацесулфам калиум состав од ацесулфам калиумовиот адукт кој се состои од не-хлориниран ацесулфам калиум и помалку од 35 wppm 5-хлоро-ацесулфам калиум;

каде што времето на контакт од почетокот на чекор (а) до почетокот на чекор (б) е помалку од

15 минути.
има уште 9 патентни барања



(51) A 61K 33/04, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61P 1/10

(11) 10137

(13) T1

(21) 2019/992

(22) 21/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201361798759P 15/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EP14722461.2

(97) 16/10/2019 EP2968174

(73) Braintree Laboratories, Inc. 60 Columbian Street West Braintree, MA 02184, US


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) DENNETT, Edmund V. Jr. and WELLS, David S.

(54) ОРАЛНА ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА НА СУЛФАТНИ СОЛИ ВО ОБЛИК НА ТАБЛЕТИ НА ДВОЈНО ПРИМЕНУВАЊЕ И ПОСТАПКИ НА НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Орална фармацевтска композиција во облик на таблета која содржи натриумсулфат, при што наведената композиција може да се дава со директно голтање и со дезинтеграција во вода пред голтање, и при што најмалку 95 мас.% на натриумсулфат во композиција опфаќа честички на натриумсулфат со големина од 150 μm до 1000 μm .
има уште 14 патентни барања

Време на дезинтеграција (мин) наспроти големина на честички на натријумсулфат



(51) **G 01N 33/574**

(11) **10138**

(21) **2019/994**

(13) T1

(22) 25/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201361911863P 04/12/2013 US

(96) 04/12/2014 EP14867768.5

(97) 04/09/2019 EP3076949

(73) **Board of Regents, The University of Texas System 210 West 7th Street Austin, Texas 7870US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) KALLURI, Raghu and MELO, Sonia

(54) **МЕТОД ЗА ИЗОЛИРАЊЕ НА ЕГЗОЗОМИ ДОБИЕНИ ОД КЛЕТКА НА КАНЦЕР**

(57) 1 Метод за изолирање на егзозоми добиени од клетка на канцер, кој што се состои од:

(а) изолирање на фракција од егзозоми од телесна течност добиена од пациент болен од канцер; и

(б) изолирање на егзозомите од фракцијата од егзозоми врз основа на површинска експресија на глипикан со што се изолираат егзозомите добиени од клетка со канцер.
има уште 7 патентни барања



(51) **F 24F 12/00**

(11) **10139**

(13) T1

(21) **2019/995**

(22) 25/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 13001248 12/03/2013 EP

(96) 11/03/2014 EP14721959.6

(97) 28/08/2019 EP2971990

(73) **Zehnder Group International AG**
Moortalstrasse 1 5722 Gränichen, CH

(74) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) WILLERING, Peter and BOXUM, Erik

(54) **КОМПАКТНА ВЕНТИЛАЦИСКА ЕДИНИЦА
 ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ТОПЛИНА**

(57) 1 Единица за вентилација (1) за
 снабдување со воздух, пожелно надворешен
 воздух (свеж воздух), до стан или делови од
 него и за отстранување на повратен воздух,
 пожелно издувен воздух (користен воздух), од
 споменатиот стан или делови од него, при што
 споменатата единица за вентилација содржи:

излез за снабдување со воздух (SAO) за

воспоставување на комуникација на протокот
 на снабдување со воздух со споменатиот стан;
 влез за повратен воздух (RAI) за
 воспоставување на комуникација на протокот
 на повратниот воздух со споменатиот стан;
 излез за издувен воздух (EAO) за
 воспоставување на комуникација на протокот
 на издувен воздух со атмосферата;
 влез за надворешен воздух (OAI) за
 воспоставување на комуникација на протокот
 на надворешен воздух со атмосферата;
 разменувач на топлина (HEX) кој што има први
 премини за проток на воздух и втори премини
 за проток на воздух за пренесување на
 топлинска енергија од повратниот воздух (RA)
 кој што влегува во споменатите први премини
 за проток на воздух и издувен воздух (EA) кој
 што ги напушта споменатите први премини за
 проток на воздух од една страна, во
 надворешниот воздух (OA) кој што влегува во
 споменатите втори премини и воздух за
 снабдување (SA), кој што ги напушта
 споменатите втори премини за проток на воздух
 од друга страна;
 прв вентилатор (V1) на прва локација во

рамките на единицата за вентилација (1), за транспорт на воздух преку прва патека за проток на воздух (AFP1) која започнува на споменатиот влез за повратниот воздух (RAI), минува низ споменатите први премини за проток на воздух во разменуваачот на топлина (HEX) и завршува во споменатиот излез за издувниот воздух (EAO);

втор вентилатор (V2) на втора локација во рамките на единицата за вентилација (1), за транспорт на воздух низ втора патека на проток на воздух која што започнува во споменатиот влез за надворешен воздух (OAI), минува низ споменатите втори премини за проток на воздух во разменуваачот на топлина (HEX) и завршува во споменатиот излез за снабдување со воздух (SAO),

каде што споменатата прва патека на проток на воздух (AFP1) и споменатата втора патека на проток на воздух (AFP2) имаат внатрешни канали за проток на воздух кои што имаат правоаголни попречни пресеци, што се


карактеризира со тоа што

а) и двата споменатиот прв вентилатор (V1) и споменатиот втор вентилатор (V2) се наоѓаат зад разменуваачот на топлина (HEX) во нивните соодветни патеки на проток на воздух (AFP1AFP2);

б) попречниот пресек на проток на воздух на споменатиот влез за повратниот воздух (RAI) и попречниот пресек на проток на воздух на споменатиот влез за надворешен воздух (OAI) се поголеми од попречниот пресек на проток на воздух на споменатиот излез за снабдување со воздух (SAO) и попречниот пресек на проток на воздух на споменатиот излез за издувен воздух (EAO); и

в) најмалку еден поголем дел од целата должина на секој од внатрешните канали за проток на воздух на единицата за вентилација (1) е, во суштина, со правоаголен попречен пресек на проток.

има уште 10 патентни барања



(51) C 07D 417/14, C 07D 417/04, C 07D 401/12, C 07D 215/58, C 07D 417/12, A 61K 31/47, A 61K 31/4436, A 61K 31/4427, A 61K 31/428, A 61P 35/00

(11) 10140

(13) T1

(21) 2019/996

(22) 25/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 156741P 02/03/2009 US

(96) 02/03/2010 EP10749239.9

(97) 18/09/2019 EP2403499

(73) StemSynergy Therapeutics, Inc.


1951 NW 7th Avenue, Suite 300 Miami, FL 33136, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ORTON, Darren

(54) МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР И НАМАЛУВАЊЕ НА ЕФЕКТИТЕ ПОСРЕДУВАНИ ОД WNT КАЈ КЛЕТКА

(57) 1 Соединение, или негова фармацевтски прифатлива сол, кое што ја има следнава формула:



каде што,

L1 е -NH-C(O)- или -C(O)-NH-;

R2 е водород, халоген, -CN, -CF₃, заменет или незаменет алкил, заменет или незаменет хетероалкил, заменет или незаменет циклоалкил, заменет или незаменет хетероциклоалкил, заменет или незаменет арил, или заменет или незаменет хетероарил;

R4 е независно халоген, -CN, -CF₃, -NR₄A-C(O)R₄B, -NR₄A-C(O)-OR₄B, -C(O)NR₄AR₄B, -

NR₄AS(O)2R₄B, -S(O)2N(R₄A)(R₄B), -SR₄A, -S(O)R₄B, -S(O)2R₄B, -NR₄AR₄B, -OR₄A, -C(O)R₄B, заменет или незаменет алкил, заменет или незаменет хетероалкил, заменет или незаменет циклоалкил, заменет или незаменет хетероциклоалкил, заменет или незаменет арил, или заменет или незаменет хетероарил;

R5 е водород, халоген, -CN, -CF₃, -NR₅A-C(O)R₅B, -NR₅A-C(O)-OR₅B, -C(O)NR₅AR₅B, -NR₅AS(O)2R₅B, -S(O)2N(R₅A)(R₅B), -SR₅A, -S(O)R₅B, -S(O)2R₅B, -NR₅AR₅B, -OR₅A, -C(O)R₅B, заменет или незаменет алкил, заменет или незаменет хетероалкил, заменет или незаменет циклоалкил, заменет или незаменет хетероциклоалкил, заменет или незаменет арил, или заменет или незаменет хетероарил; каде што R2 е незадолжително споен заедно со R5 за да формира заменет или незаменет хетероциклоалкил, или заменет или незаменет хетероарил;



R6 е независно халоген, -CN, -CF₃, -NR₆A-C(O)R₆B, -NR₆A-C(O)-OR₆B, -C(O)NR₆AR₆B, -NR₆AS(O)2R₆B, -S(O)2N(R₆A)(R₆B), -SR₆A, -S(O)R₆B, -S(O)2R₆B, -NR₆AR₆B, -OR₆A, -C(O)R₆B, заменет или незаменет алкил, заменет или незаменет хетероалкил, заменет или незаменет циклоалкил, заменет или незаменет хетероциклоалкил, заменет или незаменет арил, или заменет или незаменет хетероарил;

R7 е водород, халоген, -CN, -CF₃, -NR₇A-C(O)R₇B, -NR₇A-C(O)-OR₇B, -C(O)NR₇AR₇B, -NR₇AS(O)2R₇B, -S(O)2N(R₇A)(R₇B), -SR₇A, -S(O)R₇B, -S(O)2R₇B, -NR₇AR₇B, -OR₇A, -C(O)R₇B, заменет или незаменет алкил, заменет или незаменет хетероалкил, заменет или незаменет циклоалкил, заменет или незаменет хетероциклоалкил, заменет или незаменет арил, или заменет или незаменет хетероарил;

R8 е водород, халоген, CN, -NR₈A-C(O)R₈B, -NR₈A-C(O)-OR₈B, -C(O)NR₈AR₈B, -

NR8AS(O)2R8B, -S(O)2N(R8A)(R8B), -SR8A, -S(O)R8B, -S(O)2R8B, -NR8AR8B, -OR8A, -C(O)R8B, заменет или незаменеталкил, заменет или незаменет хетероалкил, заменет или незаменет циклоалкил, заменет или незаменет хетероциклоалкил, заменет или незаменет арил, или заменет или незаменет хетероарил, каде што R7 и R8 се незадолжително споени заедно за да формираат заменет или незаменет циклоалкил, заменет или незаменет хетероциклоалкил, заменет или незаменет арил, или заменет или незаменет хетероарил;
R4A, R4B, R5A, R5B, R6A, R6B, R7A, R7B, R8A и R8B се независно водород, заменет или незаменет алкил, заменет или незаменет хетероалкил, незаменет циклоалкил, заменет или незаменет хетероциклоалкил, заменет или незаменет арил, или заменет или незаменет хетероарил;
z е цел број од 0 до 4; и
w е цел број од 0 до 4;

под услов дека соединението не е



има уште 18 патентни барања

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/4425, A 61K 31/4439, A 61P 25/16

(11) 10141

(13) T1

(21) 2019/997

(22) 25/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201121413 13/12/2011 GB; 201201758 01/02/2012 GB; 201161570141P 13/12/2011

US; 201261593625P 01/02/2012 US and

201261718589P 25/10/2012 US

(96) 12/12/2012 EP12806720.4

(97) 25/09/2019 EP2791134

(73) BIAL - PORTELA & C^a, S.A. Á Av. Da Siderurgia Nacional P-4745-457 São Mamede do Coronado, PT

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LEARMONTH, David Alexander; KISS, Laszlo Erno; RUSSO, Domenico; WAHNON, Jorge Bruno Reis; ESZENYI, Tibor; ZIMMERMANN, Axel; SCHLUMMER, Bjoern; KREIS, Michael and REITER, Klaus

(54) ХЕМИСКО СОЕДИНЕНИЕ КОРИСНО КАКО ПОСРЕДНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНХИБИТОР НА КАТЕХОЛ-О-МЕТИЛТРАНСФЕРАЗА

(57) 1 Фармацевтски состав во единична доза форма за орална примена кој што содржи соединение со следната формула (II)




(II)

во микронизирана кристална форма на микрочестички во фармацевтски прифатлив носител каде што D10 (EDC) не е помал од 4 μm , D50 (EDC) е 10-45 μm и D95 (EDC) не е повеќе од 70 μm .

има уште 5 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/135, A 61K 31/137, A 61K 31/138, A 61K 31/66A 61P 37/00, A 61P 37/06**

(11) **10166**

(13) T1

(21) **2019/998**

(22) 25/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 139672P 22/12/2008 US; 218530P 19/06/2009 US and 246715P 29/09/2009 US

(96) 21/12/2009 EP18179301.9

(97) 20/11/2019 EP3409274

(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) Schmouder, Robert; Dumortier, Thomas; David, Olivier and Looby, Michael

(54) **РЕЖИМ НА ДОЗИРАЊЕ ЗА АГОНИСТ НА S1P РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Употреба на модулатор или агонист на S1P рецептор во производство на лек за третирање на автоимунолошко заболување селектирано од списокот кој што се состои од мултиплекс склероза, полимиозитис, лупус нефритис, ревматоиден артритис, воспалително заболување на цревата и псоријаза, каде што, пред да се започне да се дава модулаторот или агонистот на S1P рецепторот во стандардната дневна терапевтска доза, при што споменатиот модулатор или агонист на S1P рецепторот се дава во дневна доза која што е пониска од стандардната дневна терапевтска доза за време на почетниот период на третирање, каде што почетниот период на третирање е 7 дена, и каде што дневната доза за време на почетниот период на третирање е до 10 пати помала од стандардната дневна доза.
има уште 7 патентни барања

СЛИКА 1

Крајна точка = апсолутен дневен просечен HR



(51) С 07D 401/04, С 07D 403/04, С 07D 209/88,
А 61K 31/403, А 61P 29/00, А 61P 37/00

(11) 10146

(13) T1

(21) 2019/999

(22) 25/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 201462068234P 24/10/2014 US

(96) 23/10/2015 EP15790408.7

(97) 23/10/2019 EP3209651


(73) **Bristol-Myers Squibb Company Route 206
and Province Line Road Princeton, NJ 08543,
US**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) MACOR, John E.; AHMAD, Saleem; TINO,
Joseph A.; BATT, Douglas G.; WATTERSON,
Scott Hunter; LIU, Qingjie; NAIR, Satheesh
Kesavan and MAISHAL, Tarun Kumar

(54) **Деривати на карбазол**

(57) 1 Соединение со Формула (I)




или негова сол, каде што:

двете испрекинати линии претставуваат или
две единечни или две двојни врски; и R1b и R2b
се присутни само ако споменатите две
испрекинати линии се две единечни врски;



Q е:

(i)




CR8aR8bCR8aR8bOH, -CH(OH)CH₂OH, -NHR₉,
-C(O)NR₁₀aR₁₀b, -C(O)(морфолинил), -
C(O)(пиперазинил), или -C(O)(метил
пиперазинил); или

(ii)




(iii)



или

(iv)



R1b, кога е присутен, е H или -CH₃, под услов ако R1a е H тогаш R1b е исто така H;

R2a е H, F, или Cl, под услов ако R1a е

различен од H тогаш R2a е H;

R2b, кога е присутен, е ист како и R2a;

R3 е H, F, или Cl;

R⁴ е H, F, Cl, или -CH₃;

R5a e H, F, Cl, -OCH₃, или -OCF₃;

R5b е H, F, Cl, -OCH₃, или -OCF₃;

R6a е H, -CH₃ или циклопропил;

R6с е H, -CH₃ или циклопропил;

R7a е -C(O)CH=CH(R11), -C(O)C≡CR12, или -S(O)2CH=CH2;

R7b e -C(O)CH=CH₂;

$$R^{7c} \text{ e } -C(O)CH=CH_2 \text{ или } -C(O)C\equiv CR^{12};$$

R7d e -CN, -C(O)CH=CH₂, или -C(O)C≡CR¹³;

R7e e -CH=CH₂ или -C≡CR¹³;

R7f е пиролидинил супституиран со R7c, -

 $\text{CH}=\text{CHC}(\text{O})(\text{морфолинил})$, или - $\text{CH}=\text{CHC}(\text{O})(\text{пирролидинил});$

R8a е Н или -CH₃;

R8b е Н или -CH₃;

R9 е C1-4 алкил;

R10a и R10b се независимо H или -CH₃;

R11 е Н или -CH₃;

R12 е H, C1-4 алкил, или циклопропил; и


R13 е H, C1-4 алкил, или циклопропил;

под услов да:

(a) ako Q e


R1a e:

(i) H, -CN, -CF₃, -CH₃, -CR_{8a}R_{8b}OH, -




и R7d е -CN или -C(O)CH=CH₂, тогаш R3 е H; и
(b) ако непрекинатите линии претставуваат две
единечни врски, тогаш:

(i) Q не е




(ii) R1ако е присутен, е H; и

(iii) соединението со Формула (I) не е:



има уште 17 патентни барања

Ca. 1



(51) C 23C 2/20, C 23C 2/00

(11) 10147

(13) T1

(21) 2019/1000

(22) 25/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) 102015216721 01/09/2015 DE

(96) 01/08/2016 EP16748105.0

(97) 02/10/2019 EP3344792

(73) Fontaine Engineering und Maschinen
GmbH

Industriestraße 28 40764 Langenfeld, DE

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) FONTAINE, Dominique and FONTAINE,
Pascal

(54) УРЕД ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛНА
ЛЕНТА

(57) 1 Уред (100) за обработка на метална
лента (200) со течен материјал за обложување
(310) при напуштање на резервоарот за
обложување (300), при што уредот го

сочинуваат:

- уред за одувување (110) поставен над резервоарот за обложување, кој има отвор (112) за испуштање на воздухот за одувување на вишокот на течен материјал за обложување (310) од површината на металната лента (200) откако ќе помине низ резервоарот за обложување;
- уредот за електромагнетна стабилизација (140) поставен над уредот за одувување (110) кој служи за стабилизација на металната лента (200) по напуштањето на резервоарот за обложување и уредот за одувување, при што уредот за стабилизација (140) е поставен над уредот за одувување (110), така што растојанието (г) помеѓу линијата

на дејство на максималната сила (F) на уредот за стабилизација на металната лента (200) и отворот за испуштање на воздух (112) е помеѓу 100 и 1200 mm; и

хоризонтална вкрстена глава (130) поставена помеѓу две вертикални странични подлоги (150), при што уредот за одувување (110) е поставен со суспензија под вкрстената глава (130);


каде

уред за стабилизација (140) е прикачен на вкрстената глава (130) - независно од уредот за одувување - така што е поставен помеѓу главата на крстосницата (130) и уредот за одувување.

има уште 8 патентни барања

Наложба

5 2



(51) **E 04B 5/32, E 04C 5/065, E 04C 5/20, E 04C 5/06**

(11) **10177**

(13) T1

(21) **2019/1006**

(22) 26/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) EP15405004 16/01/2015 --

(96) 14/01/2016 EP16700593.3

(97) 28/08/2019 EP3245346

(73) **Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH
Eupener Str.35 32051 Herford, DE**

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје


(72) MIEDZIK, Georg and MEIER, Hugo

(54) **БЕТОНСКА ОБВИВКА**

(57) 1 Бетонска обвивка, којашто содржи најмалку еден модул (1a) кој опфаќа ред (2) од мноштво модифицирани тела за преместување (100) кои се распоредени во хоризонтална надолжна насока (L), кои се вклопени во решетка изработена од најмалку две одделни решетки (10, 20) кои работат во надолжна насока (L), каде што секоја од решетките (10, 20) содржи барем прва и втора надолжна лента (112 или 222), распоредени на растојание паралелно едни на други и се движат во надолжната насока (L), а мноштво напречни шипки (13, 23) се наредени на растојание едни од други, кои се соодветно поврзани со

надолжните шипки (112 или 222), каде што најмалку едно од телата за преместување (100) за секоја решетка (10, 20) содржи соодветно најмалку еден прв уред за задржување (311 или 321) и најмалку една секунда за задржување (412 или 422) од неговата надворешна страна, односно уредите за задржување се формираат и уредуваат во однос еден на друг на таков начин што и двата соодветни погони (10, 20) се барем меѓусебно и заробенично обезбедени помеѓу првиот и вториот уред за задржување со сместување на првата надолжна лента (11 или 21) во првиот уред за задржување (311 или 321) и сместување на втората надолжна лента (12 или 22) во вториот уред за задржување (412 или 422) и со тоа ги држат сите тела за преместување (100) се карактеризира со тоа мрежната површина на решетките (10, 20) е ориентирана попречно или е наклонета во однос на хоризонталата, при што секоја решетка (10, 20) содржи мноштво на попречни шипки (13, 23) кои се ориентирани попречно или се наклонети во однос на хоризонталата, кои се соодветно поврзани со надолжните шипки (112 или 222).

има уште 14 патентни барања



(51) C 07D 213/73, C 07D 401/10, C 07D 333/58, C 07D 333/28, C 07D 307/80, C 07D 213/12, C 07D 213/36, C 07D 213/38, C 07D 213/6C 07D 213/65, C 07D 413/04, C 07D 213/84, C 07D 215/14, C 07D 217/16, C 07D 239/26, C 07D 241/12, A 61K 31/505, A 61K 31/47, A 61K 31/44, A 61K 31/38A 61K 31/343

(11) 10178

(13) T1

(21) 2019/1015

(22) 28/11/2019

(45) 31/03/2020

(30) US201261724337P 09/11/2012 US

(96) 08/11/2013 EP13802757.8

(97) 25/09/2019 EP2917181

(73) MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE 20, Route de Pré-Bois, ICC 1215 Geneva, CH

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) HEFFERNAN, Gavin, David; JACOBUS,


David, Penman; SAIONZ, Kurt, William;

SCHIEHSE, Guy, Alan ; SHIEH, Hing-Ming and

ZHAO, Wenyi

(54) **ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОАРИЛ И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение со Формула I:



кадешто:

R1 е пиридил, пиримидинил или пиразинил,

прицврстен преку јаглероден атом на

хетероарил прстен, опционално супституиран со 2, или 3R5, или

кадешто R1 е тιοфенил, хиолинил,

изохиолинил, бензофураннил, бензотиофенил или

пиразолил секој опционално е супституиран со 2 или 3R5;

A и D се CH, а B е CR2;

секој R2 е независно C1-10 алкил, C1-10

халоалкил, хало, цијано, или -SO2C1-6 алкил;

R3 и R3a се независно водород, или C1-10

алкил;

R4 и R4a се независно водород, C1-10 алкил, C1-10 халоалкил, C3-10 циклоалкил, C1-10 алкил C3-10 циклоалкил или C1-10 алкил NR7R7a, при што R7 и R7a се независно H или C1-10 алкил, или

R4 и R4a заедно со азотот преку кој тие се прикачени, формираат пипердинил, пиперазинил, пиролидинил или морфолинил прстен, при што азотниот атом на прстенот пиперазинил е опционално издржан со R6; секој R5 е независно хало, цијано, хидрокси, C1-10 алкил, C1-10 халоалкил, C1-10 алкокси, C1-10 халоалкокси, C3-10 циклоалкил, amino, C1-10 алкиламино, C1-10 циклоалкиамино, пиролидинил, C1-10 алкилсулфонил,

сулфамоил,

C1-10 алкилсулфамоил или C1-10

диалкилсулфамоил; и

R6 е C1-10 алкил, или ацетил;

или негова фармацевтски прифатлива сол, енантиомер или диастереоизомер;

при што поимот хетероарил се однесува на моно-, ди-, три- или друг мултицикличен ароматичен прстен систем кој има од 3 до 50 јаглеродни атоми и кој вклучува барем еден хетероатомски мембер на прстен, секој хетероатомски прстен мембер независно да е сулфур, кислород или азот и кој е прикачен на остатокот од молекулот преку јаглероден атом. има уште 13 патентни барања

(51) **E 04B 5/32, E 04C 5/065, E 04C 5/20, E 04C 5/06**

(11) **10179**

(13) T1

(21) **2019/1019**

(22) 29/11/2019

(45) 31/03/2020

(30)

(96) 16/01/2015 EP15405004,1

(97) 04/09/2019 EP3045605

(73) **Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH
Eupener Str.35 32051 Herford, DE**

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) MIEDZIK, Georg and MEIER, Hugo

(54) **МОДУЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ**


(57) 1 Модул (1a) за производство на бетонски делови, кој опфаќа ред (2) од мноштво модифицирани тела за преместување (100) кои се распоредени во хоризонтална надолжна насока (L), кои се вклопени во решетка изработена од најмалку две одделни решетки (10, 20) кои работат во надолжна насока (L), каде што секоја од решетките (10, 20) содржи барем прва и втора надолжна лента (112 или 222), распоредени на растојание паралелно едни на други и се движат во надолжната

насока (L), а мноштво напречни шипки (13, 23) се наредени на растојание едни од други, кои се соодветно поврзани со надолжните шипки (112 или 222), каде што најмалку едно од телата за преместување (100) за секоја решетка (10, 20) содржи соодветно најмалку еден прв уред за задржување (311 или 321) и најмалку една секунда за задржување (412 или 422) од неговата надворешна страна, односно уредите за задржување се формираат и уредуваат во однос еден на друг на таков начин што и двата соодветни погони (10, 20) се барем меѓусебно и заробенично обезбедени помеѓу првиот и вториот уред за задржување со сместување на првата надолжна лента (11 или 21) во првиот уред за задржување (311 или 321) и сместување на втората надолжна лента (12 или 22) во вториот уред за задржување (412 или 422) и со тоа ги држат сите тела за преместување (100)

при што соодветните први и втори уреди за задржување кои соработуваат едни со други се формираат комплементарни едни на други и се распоредени во однос на едни со други на таков начин што решетката (10, 20) која се држи зацврстена во целост на телата на

дислоцирање на соработка на првиот и вториот уред за задржување, при што решетката (10, 20) наредена меѓу најмалку еден и втор уред за задржување е поставена со воведување на соодветната прва и втора надолжна лента (112 или 222) под привремена флексибилна деформација на надолжна лента (112 или 222)

и / или со помош на првиот или вториот уред за задржување што се формира на жлеб за заклучување или вдлабнатина за заклучување, се карактеризира со тоа што најмалку едно телото на раселување е формирано како затворено шупливо тело.
има уште 13 патентни барања



(51) C 07D 231/50, C 07D 487/04, C 07D 231/40, C 07D 231/44, C 07D 498/04, C 07D 413/12, C 07D 417/12, A 61K 31/4155, A 61P 9/00

(11) 10180

(13) T1

(21) 2019/1023

(22) 02/12/2019

(45) 31/03/2020

(30) US201562156424P 04/05/2015 US

(96) 03/05/2016 EPA16720116.9

(97) 02/10/2019 EP3292105


(73) Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BRODDEFALK, Johan, Olof; EMTENÄS, Hans, Fredrik; GRANBERG, Kenneth, Lars; LEMURELL, Malin, Anita; PETTERSEN, Daniel, Tor; PLOWRIGHT, Alleyn, Thomas and ULANDER, Lars, Johan, Andreas

(54) ПИРАЗОЛ ДЕРИВАТИ КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 5-ЛИПОКСИГЕНАЗА АКТИВИРАЧКИ ПРОТЕИН (FLAP)

(57) 1 Соединение со формулата (IV):



или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што:

X1 е CH или CCH₃;

R2 е -H или -F;

R4 е -H или -CH₃; и

R8 е -H или CH₃.

има уште 11 патентни барања

(51) **A 61K 48/00**

(11) **10181**

(13) T1

(21) **2019/1024**

(22) 02/12/2019

(45) 31/03/2020

(30) US201361847851P 18/07/2013 US

(96) 17/07/2014 EPA18167083.7

(97) 04/09/2019 EP3369435

(73) **The Regents of the University of Colorado, A Body Corporate and Xalud Therapeutics, Inc. 1800 Grant Street, 8th Floor, Denver, CO 80203 , US and 2120 University Avenue, Suite 532, Berkeley, CA 94704, US**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CHAVEZ, Raymond, A.; WATKINS, Linda, R. and LANDRY, Robert

(54) **СОСТАВ ЗА ТРЕТМАН НА ВОСПАЛИТЕЛНА БОЛЕСТ НА ЗГЛОБОВИТЕ**

(57) 1 Состав што содржи конструкција од експресија на бактериски плазмид IL-10, назначено со тоа, што конструкцијата од експресијата на IL-10 содржи бактериски скелет и секвенца на нуклеинска киселина што кодира интерлеукин-10 за употреба во метода за третирање остеоартритис или ревматоиден артритис во субјект, наведената метода содржи инјектирање на составот во воспален зглоб на субјектот.

има уште 14 патентни барања





(51) **C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61K 47/12**

(11) **10145**

(13) T1

(21) **2019/1025**

(22) 02/12/2019

(45) 31/03/2020

(30) US20100334986P 14/05/2010 US

(96) 11/05/2011 EP17158990.6

(97) 27/11/2019 EP3195880

(73) **Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) OSSLUND, Timothy, D.

(54) **ФОРМУЛАЦИИ НА АНТИ-СКЛЕРОСТИН АНТИТЕЛО СО ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА**

(57) 1 Стерилна течна формулација која што има апсолутна вискозност од 10 cP или помалку содржи: (a) анти-склеростин имуноглобулин со концентрација од барем 70 mg/mL; (b) калциумова сол со концентрација во опсег од 5 mM до 20 mM и (c) вкупна концентрација во опсег на ацетат од 10 mM до 90 mM, каде што имуноглобулинот содржи аминокиселински секвенци на SEQ ID NO: 86 и SEQ ID NO: 84. има уште 16 патентни барања

(51) **F 03B 13/12, F 03B 13/20, F 03B 13/26, F 03B 17/06, F 03D 9/00**

(11) **10148**

(13) T1

(21) **2019/1031**

(22) 03/12/2019

(45) 31/03/2020

(30) US20090266961P 04/12/2009 US

(96) 03/12/2010 EP10835234.5

(97) 09/10/2019 EP2507506

(73) **Henry, Terry 4894 I-30 West Caddo Mills, TX 75135, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Henry, Terry

(54) **ЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА ПОГОНУВАНА ОД ОКЕАНСКА СТРУЈА**

(57) 1 Уред за производство на енергија се состои од:

многубројни модули (18) подредени во решетка за пловење на површината на тело од вода; топчести спојки (20) споени на секој од

модулите (18) за соседните модули (18); хидраулични цилиндри (22) споени на секој од модулите (18) за соседните модули (18); мотор (48) споен на хидрауличните цилиндри (22), така што проток од хидрауличен флуид настанат со експанзија и компресија на цилиндрите (22) поради движењето на модулите (18) предизвикува ротационо движење во моторот (48); и генератори (50) споени за соодветните мотори (48) за да произведуваат струја од ротационото движење на моторите (48); карактеризиран со тоа што: топчестите спојки (20) се распоредени на секоја страна од поврзувањето на модул со соседен модул (18); и каде што соларни ќелии (28) се распоредени на модулите (18). има уште 11 патентни барања



(51) C 07D 291/08, C 07D 513/20, C 07D 515/04,
C 07D 513/04, A 61K 31/407, A 61P 31/20

(11) 10149

(13) T1

(21) 2019/1032

(22) 04/12/2019

(45) 31/03/2020

(30) EP15175021 02/07/2015 --; EP15189903 15/10/2015 --; EP15201332 18/12/2015 -- and EP16157726 26/02/2016 --

(96) 01/07/2016 EPA16733102.4

(97) 11/09/2019 EP3317286

(73) **Janssen Sciences Ireland Unlimited**
Company Barnahely, Ringaskiddy Co Cork
, IE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;
HU, Lili; VANDYCK, Koen; LAST, Stefaan, Julien;
ROMBOUTS, Geert; VERSCHUEREN, Wim,
Gaston; HACHÉ, Geerwin, Yvonne, Paul;

VENDEVILLE, Sandrine, Marie, Helene; DEMIN, Samuël, Dominique; GROSSE, Sandrine, Céline and PIETERS, Serge, Maria, Aloysius


(54) ЦИКЛИЗИРАНИ

СУЛФАМОИЛАРИЛАМИД ДЕРИВАТИ И НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО МЕДИКАМЕНТИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА ХЕПАТИТИС Б


(57) 1 Соединение со формулата (I-A)



или негова стереоизомерна или таутомерна форма, назначено со тоа, што



претставува моноцикличен 5 или 6 член арил што опционално содржи еден или два хетероатоми, таквиот арил опционално е супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од C1-C3алкил, C3-C4циклоалкил, -CN и халоген;



претставува фенил или пиридил;

X претставува -CR₂R₃;

Y претставува C1-C7алкандиил или C2-C7алкандиил, секој опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од C1-C4алкил, флуоро, и -OH;

Z претставува хетероатом или единечна врска; Ra, Rb, Rc и Rd се секој независно селектирани од групата составена од водород, халоген, -CHF₂, -CF₂-метил, -CH₂F, -CF₃, -OCF₃, -CN, C3-C4циклоалкил и -C1-C4алкил;

R1 е водород или C1-C10алкил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од -OH, флуоро, и оксо;

R2 е селектиран од групата составена од водород; C1-C10алкил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од -OH, флуоро, метокси, оксо, и -C(=O)OC1-C4алкил; C1-C3алкил-R7; C2-C4алкинил; 3-7 член заситен прстен опционално содржи еден или повеќе хетероатоми секој независно селектиран од групата составена од O, S и N; и моноцикличен арил што опционално содржи еден или два хетероатоми; каде што C1-C3алкил-R7, 3-7

член заситениот прстен или моноцикличен арилот се секој опционално супституиран со еден или повеќе R8 супституенти;

R3 е водород или C1-6алкил опционално супституиран со -OH;

или R2 и R3 земени заедно со атомот на јаглерод на кој тие се и/3-7 член заситен прстен опционално содржи еден или повеќе хетероатоми секој независно селектиран од групата составена од O, S и N, и опционално е супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од -OH, флуоро, метокси, оксо, -C(=O)OC1-C4алкил, бензил, и C1-C4алкил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од флуоро и/или -OH;

R7 претставува моноцикличен арил што опционално содржи еден или два хетероатоми, и опционално е супституиран со еден или два супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало и C1-3алкил; 3-7 член заситен прстен опционално содржи еден или повеќе хетероатоми секој независно селектиран од групата составена од O, S и N; или -NR₉R₁₀;

каде што R9 и R10 се секој независно селектирани од водород и C1-C3алкил опционално супституиран со еден или повеќе флуоро супституенти;

секој R8 е независно селектиран од групата составена од -OH, флуоро, метокси, оксо, -C(=O)OC1-C4алкил, C1-C4алкилоксиC1-C4алкилокси, и C1-C4алкил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од флуоро и/или -OH;

или негова фармацевтски прифатлива сол или солват.

има уште 21 патентни барања

(51) **C 07D 471/04, C 07D 473/38, C 07D 487/04, C 07D 473/34, A 61K 31/52, A 61K 31/4162**

(11) **10150**

(13) T1

(21) **2019/1033**

(22) 04/12/2019

(45) 31/03/2020

(30) EP20130197986 18/12/2013 --

(96) 17/12/2014 EP14823973.4

(97) 11/09/2019 EP3083617


(73) **Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BIAGETTI, Matteo; CAPELLI, Anna Maria; ACCETTA, Alessandro and CARZANIGA, Laura

(54) **ИЗОХРОМНИ ДЕРИВАТИ КАКО ФОСФОИНОЗИТИД 3-КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула (I):



(I)

кадешто:

секој R, кога е присутен, е независно избран од групата составена од:

- OR6;
 - SR6
 - S(O)q-R8
 - NR10R11 - халоген
 - (C1-C6) алкил;
 - (C1-C6) халоалкил;
 - (C3-C7) циклоалкил;
 - (C5-C7) циклоалкенил;
 - (C2-C6) алкенил;
 - (C2-C6) алкинил;
 - супституиран или несупституиран арил; и
 - супституиран или несупституиран хетероарил;
- R1 и R2 се комбинирани за да се формира оксо

група (=O);

R3 и R4, истиот или различен, во секоја појава се независно избрани од групата составена од:

- H;

- (C1-C6) алкил; и

- (C1-C6) халоалкил;

R5 е избран од групата составена од:

- (C3-C7) циклоалкил;

- арил (C1-C3) алкил;

- (C5-C7) циклоалкенил;

- супституиран или несупституиран (C3-C6)

хетероциклоалкил - супституиран или

несупституиран арил; и

- супституиран или несупституиран хетероарил;

R6, е избран од групата составена од:

- H;

- (C1-C6) алкил;

- (C1-C6) халоалкил;

- (C1-C6) хидроксиалкил; - (C1-C6) аминоксил;

- арил(C1-C6)алкил

- (C1-C6) алканоил

- арилкарбонил; и

- арил (C2-C4) алканоил

R8 е избран од групата составена од

- (C1-C6) алкил;

- (C1-C6) халоалкил;

- (C1-C6) хидроксиалкил;

- (C1-C6) аминоксил;

- супституиран или несупституиран арил;

- супституиран или несупституиран хетероарил;

и

- NR12R13

R10, R1R12 и R13, истиот или различен, се на

секоја појава независно избрани од групата

составена од H, (C1-C6) аминоксил, (C1-C6)

хидроксиалкил и (C1-C6) алкил, или земени

заедно со азотниот атом кон којшто тие се

сврзани, или R10 и R11 или R12 и R13 може да

формира, 5 до 6 член хетероцикличен радикал,

кадешто барем еден дополнителен прстенест

јаглероден атом во споменатиот

хетероцикличен радикал може да биде заменет

со N, NH, S или O или може да носи -оксо

супституент група, и споменатиот хетероцикличен радикал може да биде дополнително опционално супституиран; Z, кога е присутен, е атом или група секој пат независно избран од NH, и NHC(O);

m е 1;

n е 1 или 2;

p е нула или цел број во опсег од 1 до 3;

q е 1 или 2;

Su е хетероарил избран од групата составена од

7H-пурин-7-ил; 9H-пурин-9-ил; 9H-пурин-6-ил; 1H-пиразоло- lo[3,4-d]пиримидин-1-ил; 1H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-4-ил; 2H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-2-ил; 2-, 4-, 5- или 6-пиримидинил; и 2-пиазинил, пироло[2,3-d]пиримидин-7-ил, пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-ил, пиридо[3,2-d]пиримидин-4-ил, пиридо[2,3-d]пиримидин-8-ил-5-он, тиено[3,2-d]пиримидин-4-ил, тиено[2,3-d]пиримидин-4-ил којшто се сите опционално супституирани со една или повеќе групи избрани од халоген, (C1-C6) алкил, (C1-C6) халоалкил, CN, NR10R1опционално супституиран арил и опционално супституиран хетероарил избран од фенил, 1H-индазол-4-ил, 1H-индазол- 5-ил, 1H-индазол-6-ил, 2-, 3-, 4-, 5-,

6-пиридинил, пиразолол-3-ил, пиразолол-4-ил, пиразолол-5-ил, пиразин-2ил, пиримидин-5- ил, пиридазин-4-ил и 2-, 4-, 5-тиазолил;

или, кога

m е нула;

n е 1 или 2;

p е нула или цел број во опсег од 1 до 3;

q е 1 или 2;

потоа Su е хетероарил избран од групата составена од 7H-пурин-7-ил, 9H-пурин-9-ил, 1H-пиразоло[3,4-d] пиримидин-1-ил, 2H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-2-ил, пироло[2,3-d]пиримидин-7-ил, и пиридо[2,3-d]пиримидин-8-ил-5- он, коишто се сите опционално супституирани со една или повеќе групи избрани од халоген, (C1-C6) алкил, (C1-C6) халоалкил, CN, NR10R1опционално супституиран арил и опционално супституиран хетероарил избран од фенил, 1H-индазол-4-ил, 1H-индазол-5-ил, 1H-индазол-6-ил, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-пиридинил, пиразолол-3-ил, пиразолол-4-ил, пиразолол-5- ил, пиразин-2ил, пиримидин-5-ил, пиридазин-4-ил и 2-, 4-, 5-тиазолил;

или нивни фармацевтски прифатливи соли.

има уште 13 патентни барања

(51) C 07K 16/22, A 61K 31/439, A 61K 39/00, A 61K 45/06, A 61K 31/436, A 61K 31/5685

(11) 10151

(13) T1

(21) 2019/1036

(22) 05/12/2019

(45) 31/03/2020

(30) EP20140152416 24/01/2014 --

(96) 23/01/2015 EP15703743.3

(97) 25/09/2019 EP3096792

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH**
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein,
DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
 бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) WEYER-CZERNILOFSKY, Ulrike and
 BOGENRIEDER,Thomas

(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА РАК СО УПОТРЕБА НА РЕЦЕПТОРЕН АНТАГЕНИСТ НА ИНСУЛИН-СЛИЧЕН ФАКТОР НА РАСТ (ИФР) ВО КОМБИНАЦИЈА СО ЕКСЕМЕСТАН И ЕВЕРОЛИМУС**

(57) 1 Рецепторен антагонист на инсулин-сличен фактор на раст (ИФР) за употреба во лекување на пациенти со рак на гради во комбинација со ексеместан и еверолимус, кадешто рецепторниот антагонист на ИФР е антителио против заедно ИФР- 1 и ИФР-2 и има тешка низа на комплементарен определувачки региони на SEQ ID NO: 11 (HCDR1), SEQ ID NO: 12 (HCDR2), и SEQ ID NO: 13 (HCDR3) и лесна низа на определувачки региони на SEQ ID NO: 14 (LCDR1), SEQ ID NO: 15 (LCDR2), и SEQ ID

NO: 16 (LCDR3), или антителио коешто има тешка низа на комплементарни определувачки региони на SEQ ID NO: 21 (HCDR1), SEQ ID NO: 22 (HCDR2), и SEQ ID NO: 23 (HCDR3) и лесна низа на определувачки региони на SEQ ID NO: 24 (LCDR1), SEQ ID NO: 25 (LCDR2), и SEQ ID NO: 26 (LCDR3), или антителио коешто има тешка низа на комплементарни определувачки региони на SEQ ID NO: 31 (HCDR1), SEQ ID NO: 32 (HCDR2), и SEQ ID NO: 33 (HCDR3) и лесна низа на определувачки региони на SEQ ID NO: 34 (LCDR1), SEQ ID NO: 35 (LCDR2), и SEQ ID NO: 36 (LCDR3), или антителио коешто има тешка низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 17 и лесна низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 18, или антителио коешто има тешка низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 27 и

лесна низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 28, или антителио коешто има тешка низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 37 и лесна низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 38, или антителио коешто има тешка низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 41 и лесна низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 42, или антителио коешто има тешка низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 43 и лесна низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 44, или антителио коешто има тешка низа на SEQ ID NO: 19 и лесна низа на SEQ ID NO: 20, или антителио коешто има тешка низа на SEQ ID NO: 29 и лесна низа на SEQ ID NO: 30, или антителио коешто има тешка низа на SEQ ID NO: 39 и лесна низа на SEQ ID NO: 40. има уште 13 патентни барања



(51) **C 07K 7/00, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 38/04, A 61P 35/00**

(11) **10152**

(13) T1

(21) **2019/1037**

(22) 06/12/2019

(45) 31/03/2020

(30) GB201423016 23/12/2014 GB;
GB201501017 21/01/2015 GB and
US201462096165P 23/12/2014 US

(96) 16/12/2015 EP15813809.9

(97) 25/09/2019 EP3236985

(73) **Immatics Biotechnologies GmbH**

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) WEINSCHENK, Toni; FRITSCHKE, Jens;
MAHR, Andrea; MÜLLER, Phillip; WIEBE, Anita
and MISSEL, Sarah

(54) **НОВИ ПЕПТИДИ И КОМБИНАЦИЈА ОД ПЕПТИДИ ЗА УПОТРЕБА ВО ИМУНОТЕРАПИЈАТА ПРОТИВ ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ И ДРУГИ КАНЦЕРИ**

(57) 1 Пептид што ја содржи аминокиселинската секвенца од SEQ ID No. 53, и фармацевтски прифатлива сол од него, при што спомнатиот пептид има вкупна должина од 10 до 30 аминокиселини, при што спомнатиот пептид има способност да се врзува со молекул на хуманиот главен хистокомпатибилен комплекс (МНС) I класа, и при што спомнатиот пептид, кога е врзан со МНС, има способност да биде препознаен од CD8 Т-клетки. има уште 14 патентни барања



(51) **C 07D 495/04, C 07D 498/04, C 07D 493/04, A 61K 31/38A 61K 31/42A, A 61K 31/352, A 61P 29/00, A 61P 25/00**

(11) **10153**

(13) T1

(21) **2019/1039**

(22) 06/12/2019

(45) 31/03/2020

(30) EP20150159080 13/03/2015 --

(96) 14/03/2016 EP16709802.9

(97) 25/09/2019 EP3268374


(73) **4SC AG Fraunhoferstraße 22 82152 Planegg-Martinsried, DE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) TASLER, Stefan; KRIMMELBEIN, Ilga;
KRAUS, Jürgen and ZAJA, Mirko

(54) **KV1.3 ИНХИБИТОРИ И НИВНА МЕДИЦИНСКА ПРИМЕНА**

(57) 1 Соединение на општа формула (II) или негова сол или солват,



II

во кое

A1 е избрано од група која се состои од N и C-R8;

A2 е избрано од група која се состои N и C-R3;

A3 е избрано од група која се состои N и C-R9;

A4 и A5 и A6 независно се избрани од група која се состои N и C-R1;

R1 е избрано од група која се состои од водород, (C1-C3)алкил, (C2-C3)алкенил, (C2-C3)алкенил, халоген, (C1-C3)алкокси, и (C1-C3)халоалкил;

R2 е избрано од група која се состои од водород, халоген (C1-C3)алкил, (C2-C3)алкенил и (C2-C3)алкенил;

R3 е избрано од група која е составена од водород, (C1-C3)алкил, (C2-C3)алкенил, (C2-C3)алкенил, NR4R5, (C1-C3)алкил-NR4R5, (C2-C3)алкенил-NR4R5, (C2-C3)алкенил -NR4R5 и цијано, каде R4 и R5 независно се избрани од група која е составена од водород, (C3-C5)циклоалкил, (C3-C5)хетероциклоалкил, (C1-C3)алкил, (C2-C3)алкенил и (C2-C3)алкинил, или R4 и R5 заедно со атом на азот који се врзани образуваат 5- до 7-членен хетероцикличен прстен кој опционо опфаќа покрај предходно наведениот азотен атом понатамошен хетероатомска група избрана од

група која е составена од O и NR6, каде што R6 е избрано од група која е составена од водород, метил, ацетил и формил;

Y е избрано од група која се состои од O и S;

R8 е избрано од групата која се состои од (C1-C4)алкил, (C2-C4)алкенил, (C2-C4)алкинил, (C3-C5)циклоалкил и (C3-C5)хетероциклоалкил;

R9 е избрано од групата која е составена од водород, (C1-C3)алкил, (C2-C3)алкенил, (C2-C3)алкинил, и (C1-C3)алкокси;

каде алкил, алкенил или алкинил можат да бидат независно супституирани со еден или повеќе (C1-C3) алкокси група; и каде што циклоалкил или хетерициклоалкил можат да бидат независно супституирани со една или повеќе (C1-C3)алкокси, (C1-C3)алкил, (C2-C3)алкенил или (C2-C3) алкинил група,

под услов следниве соединенија да бидат исклучени:

3-метил-5-фенил-7Н-фууро[3,2-*g*]хромен-7-он,

2,3,9-триметил -5-фенил-7Н-фууро[3,2-*g*]хромен-7-он,

3,9-диметил-5-фенил -7Н-фууро[3,2-*g*]хромен-7-он,

2,3-диметил-5-фенил-7Н-фууро[3,2-*g*]хромен-7-он,

3-етил-9-метил-5-фенил-7Н-фууро[3,2-*g*]хромен-7-он,

3-(терц-бутил)-5-фенил-7Н-фууро[3,2-*g*]хромен-7-он,

3-(терц-бутил)-9-метил-5-фенил-7Н-фууро[3,2-*g*]хромен-7-он, и

2-метил-8-фенил-6Н-хромено[6,7-*d*]оксазол-6-он.
има уште 13 патентни барања

(51) **C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 12N 15/02, C 12P 21/08, A 61K 39/395, A 61P 25/28**

(11) **10154**

(13) **T1**

(21) **2019/1040**

(22) **06/12/2019**

(45) **31/03/2020**

(30) **JP20120124336 31/05/2012 JP**

(96) **30/05/2013 EP13797290.7**

(97) **20/11/2019 EP2857039**


(73) **Teijin Pharma Limited and Osaka City University 2-Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013, JP and 3-3-138 Sugimoto Sumiyoshi-ku Osaka-shi, Osaka 558-8585, JP**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(72) **MORI, Hiroshi; TOMIYAMA, Takami; MATSUMOTO, Yoichi; EGUCHI, Hiroshi and KUNORI, Yuichi**

(54) **ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧКИ АГЕНС ЗА ДЕМЕНЦИЈА**

(57) **1** Терапевтски агенс или профилактички агенс за употреба во постапка за лекување или превенција на тауопатија, при што наведениот терапевтски агенс или профилактички агенс опфаќа, како активна состојка, моноклонално антитело кое специфично се врзува за тау протеин фосфорилизиран на аминокиселински остаток кој одговара Ser413 од SEQ ID NO: при што наведеното врзување е дефинирано со афинитет преставено со рамнотежна константна дисоцијација (KD) од најповеќе 1×10^{-6} M, и при што спомнатото врзување за фосфорилизиран тау протеин најмалку 10 пати посилно од врзување за тау протеин кој не е фосфорилизиран на спомнатото Ser413.
има уште 11 патентни барања



(11) **10189**
(21) **2020/15**

(13) T1
(22) 08/01/2020
(45) 31/03/2020

(30) 20150180705 12/08/2015 EP and
20150189788 14/10/2015 EP
(96) 11/08/2016 EP16760659.9
(97) 30/10/2019 EP3334841
(73) **CeMM - Forschungszentrum für
Molekulare Medizin GmbH Lazarettgasse 14 /
АКН ВТ 25.3 1090 Wien, AT**
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ВОСК, Christoph and SCHMIDL, Christian
(54) **ПОСТАПКА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ**

(57) 1 Постапка за подготвување на
библиотека за секвенци, постапката содржи:

- (a) додавање на агенс за врзување за хроматин во примерок којшто содржи нуклеинска киселина;
 - (b) изолирање на хроматин сврзан за споменатиот агенс;
 - (c) додавање на транспозаза на изолираниот хроматин во чекор (b);
 - (d) изолирање на нуклеинска киселина од хроматин; и
 - (e) добивање на библиотека за секвенци.
- има уште 14 патентни барања

	Nano-ChIP-seq	linDA	Small-scale ChIP	Carrier ChIP-seq	Bacterial DNA carrier ChIP-seq	iChIP	Low-cell ChIP	ChIP-exo	ChIP-nexus	ChIPmentation
Publication title	Genome-wide chromatin maps derived from limited numbers of hematopoietic progenitors	Single-tube linear DNA amplification (LinDA) for robust ChIP-seq	In vivo, endogenous profiling of germ cells reveals germ cell molecular signatures	A carrier-assisted ChIP-seq method for estrogen receptor-chromatin interactions from breast cancer core needle biopsy samples	Amplification of picogram-scale DNA mediated by bacterial carrier DNA for small-cell number transcription factor ChIP-seq	Chromatin state dynamics during blood formation	Bivalent chromatin marks developmental regulatory genes in the mouse embryonic germline in vivo	Comprehensive genome-wide protein-DNA interactions detected at single-nucleotide resolution	ChIP-nexus enables improved detection of in vivo transcription factor binding footprints	ChIPmentation: fast, cheap, low-input ChIP-seq for histones and transcription factors
Reference	Adli et al., Nature Methods 7, 615-618, 2010	Shankaranarayanan et al., Nature Methods 8, 565-567, 2011	Ng et al., Developmental Cell, 24, 324-333, 2013	Zwart et al., BMC Genomics 14, 232, 2013	Jacobson et al., BMC Genomics 16, 49, 2015	Lara-Alecio et al., Science 346, 943-949, 2014	Sachs et al., Cell Reports 3, 1777-1784, 2013	Rhee et al., Cell 147, 1408-1419, 2011	He et al., Nature Biotechnology 33, 395-401, 2015	this study
Cell numbers required for ChIP-seq on histone marks	10k	5k	1k (AOK27me3)	n/a	13k	500 (in multiplex reactions)	12.5k	n/a	n/a	10k

(51) **C 07K 14/755, F 26B 5/06, F 26B 11/04, F 26B 3/12, A 61K 9/19, A 61K 38/37**

(11) **10190**

(13) T1

(21) **2020/16**

(22) 09/01/2020

(45) 31/03/2020

(30) 15194340 12/11/2015 EP

(96) 04/11/2016 EPA16791576.8

(97) 25/12/2019 EP3373912

(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft**


Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) OLBRICH, Carsten; PLITZKO, Matthias; LUY,
Bernhard and SCHNEID, Stefan Christian

(54) **МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЛИОФИЛИЗИРАНИ ПЕЛЕТИ ШТО СОДРЖАТ
ФАКТОР VIII**

(57) 1 Метода за производство на
лиофилизирани пелети што содржат фактор
VIII, методата што ги содржи чекорите на:
а) замрзнување капки од раствор што содржат
фактор VIII за да се формираат пелети;
б) лиофилизирање на пелетите;
назначено со тоа, што
во чекор а) капките се формираат преку
формирање на капка од растворот што содржи
фактор VIII во кула за ладење (100) која има
сид на внатрешна површина со контролирана
температура (110) и внатрешна температура
под температурата на замрзнување од
растворот и со тоа, што
во чекор б) пелетите се лиофилизирани во
ротирачки сад (210) што е сместен во
внатрешноста на вакуумска комора (200).
има уште 9 патентни барања



НАЦРТ 1

(51) **C 12Q 1/68, A 61K 39/155**

(11) **10191**

(13) T1

(21) **2020/17**

(22) 09/01/2020

(45) 31/03/2020

(30) 12005594 01/08/2012 EP and
201261678367 P 01/08/2012 US

(96) 15/03/2013 EPA13717721.8

(97) 27/11/2019 EP2879702

(73) **Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10 A,
3490 Kvistgaard, DK**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CHAPLIN, Paul; CHEMINAY, Cédric and STEIGERWALD, Robin

**(54) РЕКОМБИНАНТНА МОДИФИЦИРАН
ВАКЦИНИЈА ВИРУС АНКАРА (MVA)
ВАКЦИНА ПРОТИВ РЕСПИРАТОРЕН
СИНЦИЦИСКИ ВИРУС**

(57) 1 Рекомбинантна модифициран вакцинија вирус Анкара (MVA) што содржи:

(а) барем една нуклеотидна секвенца што кодира антигенска детерминанта на гликопротеин на мембрана на респираторен синцициски вирус (RSV), каде што нуклеотидната секвенца кодира RSV F гликопротеин на мембрана со целосна должина; и

(б) барем една нуклеотидна секвенца што кодира RSV нуклеокапсид антигенски детерминанти, каде што


нуклеотидната секвенца кодира и RSV N нуклеокапсид протеин со целосна должина и RSV M2 матрикс протеин со целосна должина, кои се кодирани од единечна отворена рамка за читање, каде што

единечната отворена рамка за читање содржи нуклеотидна секвенца што ја кодира секвенцата на аминокиселина CEK ИД БР: 18 или содржи нуклеотидната секвенца CEK ИД БР: 17;

и понатаму содржи:

(ц) барем една нуклеотидна секвенца што кодира антигенска детерминанта на RSV G гликопротеин на мембрана, каде што нуклеотидната секвенца кодира RSV G гликопротеин на мембрана со целосна должина.

има уште 7 патентни барања



(51) **C 07K 16/38, A 61K 39/00, A 61P 7/04**(11) **10192**

(13) T1

(21) **2020/18**

(22) 09/01/2020

(45) 31/03/2020


(30) 309290P 01/03/2010 US

(96) 01/03/2011 EPA 17172199.6

(97) 16/10/2019 EP3345615

(73) **Bayer Healthcare LLC 100 Bayer****Boulevard, P.O. Box 915, Whippany, NJ 07981-0915, US**(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје(72) PAN, Junliang; Scholz, Peter; Wang,
Zhuozhi; Grudzinska, Joanna; Votsmeier,Christian; Tebbe, Jan; Birkenfeld, Jörg; Wobst,
Nina; Brückner, Simone and Steinig, Susanne**(54) ОПТИМИЗИРАНИ МОНОКЛОНАЛНИ
АНТИТЕЛА ПРОТИВ ИНХИБИТОР НА
ПАТЕКАТА НА ТКВНИОТ ФАКТОР (ТФПИ)**(57) 1 Човечко моноклонално IgG антители
што се врзува специфично за инхибитор на
патекаата на човечкиот тквен фактор,
назначено со тоа, што:а) човечкиот тежок ланец содржи СЕК ИД БР:
10 иб) човечкиот лесен ланец содржи СЕК ИД БР:
17.

има уште 1 патентни барања



Бр.	Класа	Вид на патент
1	HC 307E	248-3
2	HC 307E	248-4
17	LC 307E	248-5
20	LC 307E	248

(51) **C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/52, A
61K 31/519, A 61K 31/505, A 61K 31/5025, A 61P
37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 11/00, A
61P 19/02**(11) **10183**

(13) T1

(21) **2020/19**

(22) 09/01/2020

(45) 31/03/2020

(30) 201410494483 24/09/2014 CN

(96) 23/09/2015 EPA15843649.3

(97) 27/11/2019 EP3197898


(73) **Hutchison Medipharma Limited Building 4, 720 Cailun Road ZJ. Hi-Tech Park, Shanghai 201203, CN**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) ZHANG, Weihang; SU, Wei-Guo; DENG, Wei and DAI, Guangxiu

(54) НОВИ ИМИДАЗОПИРИДАЗИН СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение со формулата (I):



(I)

и/или фармацевтски прифатлива сол на истото, и/или солвати, рацемска мешавина, енантиомери, диастереоизомери, и таутомери на истото, назначено со тоа, што

Ar е

арил, наведениот арил е карбоцикличен јаглеродород радикал од моноцикличен прстен или фузирани прстени што содржат 6-12 атоми на јаглероден прстен, каде што барем еден прстен е ароматичен и ниеден од другите прстени не е хетероарил;


или хетероарил, наведениот хетероарил е моноцикличен ароматичен јаглеродороден радикал што има 5, 6 или 7 атоми на прстен, и што содржат 1 или 2 хетероатоми независно одбрани од N, O, и S во прстенот, при што преостанатите атоми на прстенот се јаглерод; или бицикличен ароматичен јаглеродороден радикал што има 9 или 10 атоми на прстен, и што содржат 2, 3 или 4 хетероатоми независно одбрани од N, O, и S во прстените, при што преостанатите атоми на прстенот се јаглерод, каде што барем еден од прстените е ароматичен, кога вкупниот број на S и O атоми во хетероарил групата надминува тие хетероатоми не се соседно еден до друг, и наведената хетероарил група исто така ги вклучува тие каде што N хетероатомот се

јавува како N-оксид;

секој од наведените арил и хетероарил е опционално супституиран со една или повеќе групи одбрани од деутериум, хало, -CN, -OH, -SH, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, -(C1-балкил)OH, и -S(O)2(C1-6 алкил); W е одбрано од хетероарил и -N(R3)хетероарил, каде што наведениот хетероарил е моноцикличен ароматичен јаглеродороден радикал што содржи азот што има 5, 6 или 7 атоми на прстен, и што содржат 1 или 2 хетероатоми, каде што хетероатомот(е) е/се азотни атоми, при што преостанатите атоми на прстенот се јаглерод; или бицикличен ароматичен јаглеродороден радикал што содржи азот што има 9 или 10 атоми на прстен, и што содржат 2, 3 или 4 хетероатоми, каде што хетероатомот(е) е/се азотни атоми, при што преостанатите атоми на прстенот се јаглерод, каде што барем еден од прстените е ароматичен; и наведената хетероарил група исто така ги вклучува тие каде што N хетероатомот се јавува како N-оксид, и наведениот хетероарил е опционално супституиран со една или повеќе групи одбрани од хало, -CN, -OH, -SH, C1-6 алкил, -NH2, -NH(C1-6 алкил), -N(C1-6 алкил)(C1-6 алкил), -COOH, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-6 алкил), -C(O)N(C1-6 алкил)(C1-6 алкил), фенил, и 5- или 6-член хетероарил; во која наведениот 5- или 6-член хетероарил е моноцикличен ароматичен јаглеродороден радикал што има 5 или 6 атоми на прстен, и што содржат 2 или 3 хетероатоми независно одбрани од N, O, и S во прстенот, при што преостанатите атоми на прстенот се јаглерод, кога вкупниот број на S и O атоми во хетероарил групата надминува тие хетероатоми не се соседно еден до друг, и секој од наведениот фенил или наведениот 5- или 6-член хетероарил како супституентот на W е опционално супституиран со една или повеќе групи одбрани од хало, -OH, -SH, C1-6 алкил, и -O(C1-6алкил);

R1 е независно одбран од H, хало, и C1-6 алкил;
R2 е одбран од C1-6 алкил;

R3 е H или C1-6 алкил;
m е 1 или 2.
има уште 14 патентни барања



Напрт 1

(51) C 03B 23/045, C 03B 23/09, C 03B 23/18, A 61M 5/3A 61M 5/28

(11) 10171

(13) T1

(21) 2020/23

(22) 10/01/2020

(45) 31/03/2020

(30) 201510117215 08/10/2015 DE

(96) 15/09/2016 EP16775095.9

(97) 30/10/2019 EP3359495

(73) Gerresheimer Bünde GmbH

Erich-Martens-Strasse 26-32 32257 Bünde, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) SCHNELLE, Dirk and WITTLAND, Frank

(54) МЕТОД И НАПРАВА ЗА

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ
СТАКЛЕН САД"

(57) 1 Направа (1) за производство на медицински стаклен сад со висока чистота (2) од шупливо празно цилиндрично стакло (3) што се протега по аксијална насока (X) и има најмалку еден отворен крај (3a), празното

стакло (3) има обликуван дел (4) што се протега во аксијална насока (X) од отворениот крај (3a), чијшто дел е во обликувачка состојба, направата (1) содржи:

а. прва алатка за обликување (5) која има игла за обликување

(6), иглата за обликување (6) може да се придвижи преку отворениот крај (3a) на празното шупливо цилиндрично стакло (3) во обликуваниот дел (4) на долж аксијалната насока (X), иглата за обликување (6) е фиксирана во единицата за фиксирање (20) од првата алатка за обликување (5);

б. втора алатка за обликување (7), преку која барем


обликуваниот дел (4) на празното шупливо цилиндрично

стакло (3) може да се деформира, преку која обликуваниот

делот (4) може да биде деформиран од втората алатка за обликување (7) на таков начин што внатрешната површина (8) од обликуваниот

дел (4) е во контакт со иглата за обликување (6), при што обликуван дел (4) формира канал (9),
се карактеризира со тоа што
единицата за прицврстување (20) има најмалку
два елементи на теснецот

(222) што може да се притисне широко на
иглата за обликување (6), при што може да се
постави иглата за обликување (6) да биде
прицврстена на сила.
има уште 14 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 39/00, A 61K 39/395**

(11) **10170**

(13) T1

(21) **2020/24**

(22) 10/01/2020

(45) 31/03/2020

(30) 201562168425P 29/05/2015 US

(96) 27/05/2016 EP16728520.4

(97) 11/12/2019 EP3303395

(73) **AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**


(72) **ARGIRIADI, Maria, A.; HSIEH, Chung-Ming; BENATUIL, Lorenzo ; MCRAE, Bradford, L.;**

EGAN, David A.; HARLAN, John E.; JUDGE, Russell A.; WANG, Rui and KINGSBURY, Gillian A.

(54) **АНТИ-CD40 АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Анти-CD40 антитела коишто содржат тешка низа којашто содржи аминокиселинска секвенца како што е прикажано во SEQ ID NO: 4и лесна низа којашто содржи аминокиселинска секвенца како што е прикажано во SEQ ID NO: 40.

има уште 7 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/00**

(11) **10169** (13) T1

(21) **2020/25** (22) 13/01/2020

(45) 31/03/2020

(30) 201562152708 P 24/04/2015 US

(96) 10/08/2015 EPA15754071.7

(97) 18/12/2019 EP3285803

(73) **Amgen Inc. One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1799, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) DUNAYEVICH, Eduardo; SUN, Hong; LENZ,
Robert A. and VARGAS, Gabriel

(54) **МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ
СПРЕЧУВАЊЕ МИГРЕНИ**

(57) 1 Анти-CGRP рецептор антитело или
антиген-врзувачки фрагмент од истото за
употреба во

(а) метода за спречување или намалување на
појавата на мигрена кај пациент со потреба од
истото, или


(б) метода за профилактичко третирање на
пациент за мигрена

назначено со тоа, што методата содржи
администрирање на анти-CGRP рецептор
антителото или антиген-врзувачки фрагмент од
истото на пациентот, во доза од околу 35 mg до
околу 210 mg еднаш месечно, каде што анти-
CGRP рецептор антителото или антиген-
врзувачки фрагмент од истото содржи CDRH1
што ја има секвенцата од СЕК ИД БР:14,
CDRH2 што ја има секвенцата од СЕК ИД

БР:23, CDRH3 што ја има секвенцата од СЕК
ИД БР:34, CDRL1 што ја има секвенцата од СЕК
ИД БР:44, CDRL2 што ја има секвенцата од СЕК

ИД БР:55, и CDRL3 што ја има секвенцата од
СЕК ИД БР:65.
има уште 17 патентни барања

Слика АМГ: А34 концентрација и DIF инхибиција на рибна



Параметар	Средна вредност	95% CI
Мак инхибиција (%)	90.2	(90.92)
EC ₅₀ (ng/mL)	218	(49.387)
Сигнален инхибитор	2.04	(1.04, 4.82)

НАЧРТ 1

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) КодпоМеѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) КодпоМеѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8C12N15/113	8C12N15/113	10123	T1
8C07K16/28	8C07K16/34	10159	T1
8A61K31/4738	8C07D471/04	10162	T1
8A61K31/497	8C07D471/04	10162	T1
8H05B7/144	8H05B7/152	10124	T1
8H05B7/20	8H05B7/152	10124	T1
8A61P25/28	8C07K16/18	10134	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	10182	T1
8G05D11/13	8C02F1/66	10114	T1
8G06T15/20	8G06T15/20	10115	T1
8A61K31/404	8C07D209/42	10118	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	10137	T1
8A61P1/10	8A61K9/20	10137	T1
8A61K31/137	8A61K31/137	10166	T1
8A61K48/00	8C12N15/86	10127	T1
8C07D213/12	8C07D213/73	10178	T1
8C07D213/36	8C07D213/73	10178	T1
8C07D213/38	8C07D213/73	10178	T1
8C07D213/61	8C07D213/73	10178	T1
8C07D215/14	8C07D213/73	10178	T1
8C07D333/58	8C07D213/73	10178	T1
8C07D231/44	8C07D231/40	10180	T1
8C07D413/12	8C07D231/40	10180	T1
8C07D498/04	8C07D231/40	10180	T1
8A61K36/232	8A61K38/00	10185	T1
8C03B23/09	8C03B23/045	10171	T1
8A61K38/37	8A61K9/19	10190	T1
8A61K9/19	8A61K9/19	10190	T1
8C22C38/02	8C21D6/00	10195	T1
8C22C38/54	8C21D6/00	10195	T1
8C07D493/04	8A61K31/44	10196	T1
8C07D498/04	8A61K31/44	10196	T1
8A61K48/00	8A61K48/00	10198	T1

8C07K16/28	8C07K16/28	10203	T1
8A61K47/32	8A61K38/13	10206	T1
8A61K47/44	8A61K38/13	10206	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	10208	T1
8A61K31/454	8A61K31/416	10209	T1
8C02F1/52	8C02F1/52	10210	T1
8C02F1/56	8C02F1/52	10210	T1
8C02F1/76	8C02F1/52	10210	T1
8F03D9/00	8F03B13/12	10148	T1
8C07D493/04	8C07D493/04	10153	T1
8A61P25/28	8A61K39/395	10154	T1
8E06B3/90	8G07C9/02	10163	T1
8G07C9/02	8G07C9/02	10163	T1
8A61K8/97	8A61K8/37	10112	T1
8A61P3/00	8C07D471/04	10131	T1
8F01N3/00	8F01N9/00	10132	T1
8A61P25/14	8C12N15/113	10123	T1
8C07D417/04	8C07D241/42	10158	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	10160	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	10162	T1
8E04C5/06	8E04B5/32	10177	T1
8A61P37/00	8C07D401/14	10182	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	10182	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	10182	T1
8A61K31/5025	8C07D487/04	10183	T1
8A61P19/02	8C07D487/04	10183	T1
8A61P37/00	8C07D487/04	10183	T1
8C07D519/00	8C07D487/04	10183	T1
8A61K39/40	8A61K38/55	10199	T1
8A61P21/00	8A61K38/55	10199	T1
8A61P37/06	8A61K38/55	10199	T1
8A61P9/00	8A61K38/55	10199	T1
8C07K5/00	8A61K38/06	10201	T1
8A01P13/00	8A01N33/22	10113	T1



8A61K36/9068	8A61K36/9068	10119	T1
8A01N43/80	8A01N43/80	10120	T1
8A61K31/506	8C07D471/04	10121	T1
8A01N55/08	8C07F5/04	10164	T1
8C07F5/04	8C07F5/04	10164	T1
8A61K31/138	8A61K31/137	10166	T1
8A61K31/661	8A61K31/137	10166	T1
8A61K35/12	8C12N15/86	10127	T1
8A61K31/343	8C07D213/73	10178	T1
8A61K31/381	8C07D213/73	10178	T1
8A61K31/47	8C07D213/73	10178	T1
8C07D213/84	8C07D213/73	10178	T1
8E04C5/06	8E04B5/32	10179	T1
8E04C5/20	8E04B5/32	10179	T1
8A61P25/18	8A61K31/433	10128	T1
8C07D231/40	8C07D231/40	10180	T1
8A61K48/00	8A61K48/00	10181	T1
8A61P35/00	8A61K31/47	10140	T1
8C07D417/14	8A61K31/47	10140	T1
8C07K16/28	8A61K39/00	10169	T1
8C07K16/40	8C07K16/40	10129	T1
8A61K36/481	8A61K38/00	10185	T1
8A61M5/28	8C03B23/045	10171	T1
8A61K31/661	8A61K31/661	10133	T1
8A61K39/155	8A61K39/155	10191	T1
8A61K31/19	8A61K31/19	10197	T1
8A23L2/54	8B01F3/04	10202	T1
8A61P27/02	8A61K38/13	10206	T1
8A61K31/416	8A61K31/416	10209	T1
8A61K31/5377	8A61K31/416	10209	T1
8A61P29/00	8A61K31/416	10209	T1
8C02F1/00	8C02F1/52	10210	T1
8C02F1/66	8C02F1/52	10210	T1
8C02F1/78	8C02F1/52	10210	T1
8C12N15/10	8C12N15/861	10142	T1
8C12N15/12	8C12N15/861	10142	T1
8B22D41/02	8C04B14/00	10143	T1
8A61P37/00	8C07D401/04	10146	T1
8A61K31/5685	8A61K31/439	10151	T1
8A61K31/381	8C07D493/04	10153	T1
8A61K31/424	8C07D493/04	10153	T1

8C07D498/04	8C07D493/04	10153	T1
8A61K8/73	8A61K8/37	10112	T1
8A61P17/00	8C07D471/04	10131	T1
8B09B3/00	8B09B3/00	10122	T1
8A61K31/713	8C12N15/113	10123	T1
8C07D403/04	8C07D241/42	10158	T1
8C07D407/14	8C07D241/42	10158	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	10162	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10170	T1
8C12N15/13	8C07K16/28	10170	T1
8F27B3/28	8H05B7/152	10124	T1
8F27D11/08	8H05B7/152	10124	T1
8A61K31/472	8C07D217/24	10126	T1
8A61P37/00	8C07D217/24	10126	T1
8C07K16/18	8C07K16/18	10134	T1
8A61K38/46	8C12N9/22	10135	T1
8C07D291/06	8C07D291/06	10136	T1
8A61K31/401	8C07D401/14	10182	T1
8A61K31/52	8C07D487/04	10183	T1
8A61K38/55	8A61K38/55	10199	T1
8A61P31/12	8A61K38/55	10199	T1
8C07K19/00	8A61K38/55	10199	T1
8C07K16/40	8C07K16/40	10200	T1
8A61K38/06	8A61K38/06	10201	T1
8C07K2/00	8A61K38/06	10201	T1
8C07K7/00	8A61K38/06	10201	T1
8A01N43/82	8A01N33/22	10113	T1
8C07D209/42	8C07D209/42	10118	T1
8A01P13/00	8A01N43/80	10120	T1
8A61K31/444	8C07D471/04	10121	T1
8A61K31/4545	8C07D471/04	10121	T1
8C07F5/02	8C07F5/04	10164	T1
8A61K38/57	8C12N15/86	10127	T1
8A61K31/505	8C07D213/73	10178	T1
8G01N33/574	8G01N33/574	10138	T1
8A61P25/16	8A61K31/433	10128	T1
8A61P25/28	8A61K31/433	10128	T1
8C07D487/04	8C07D231/40	10180	T1
8A61K31/428	8A61K31/47	10140	T1
8A61K31/4436	8A61K31/47	10140	T1
8A61K31/4425	8C07D413/04	10141	T1

8C07D413/04	8C07D413/04	10141	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	10169	T1
8A61K36/69	8A61K38/00	10185	T1
8A61K45/06	8A61K38/00	10185	T1
8A61P9/10	8A61K38/00	10185	T1
8C22C38/42	8C21D6/00	10195	T1
8A61K31/34	8A61K31/44	10196	T1
8A61K31/44	8A61K31/44	10196	T1
8C07D239/24	8A61K31/44	10196	T1
8C07F9/535	8A61K31/44	10196	T1
8F17C1/06	8F17C1/06	10205	T1
8H04N19/46	8H04N19/70	10207	T1
8C07D231/56	8A61K31/416	10209	T1
8C02F11/12	8C02F1/52	10210	T1
8C02F9/00	8C02F1/52	10210	T1
8C04B35/00	8C04B14/00	10143	T1
8H01S3/038	8H01S3/03	10144	T1
8H01S3/223	8H01S3/03	10144	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	10145	T1
8C07K16/22	8A61K39/395	10145	T1
8A61P29/00	8C07D401/04	10146	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	10146	T1
8A61K31/407	8C07D513/04	10149	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	10150	T1
8A61P29/00	8C07D493/04	10153	T1
8C12P21/08	8A61K39/395	10154	T1
8E06B11/08	8G07C9/02	10163	T1
8A61K8/67	8A61K8/37	10112	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	10131	T1
8F01N1/16	8F01N9/00	10132	T1
8C07D401/06	8C07D241/42	10158	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	10161	T1
8A61K39/00	8C07K16/28	10170	T1
8C07K16/24	8C07K14/54	10125	T1
8C07D401/10	8C07D217/24	10126	T1
8A61P9/10	8A61K38/55	10199	T1
8A61K38/07	8A61K38/06	10201	T1
8A01N43/40	8A01N33/22	10113	T1
8C02F1/36	8C02F11/14	10116	T1
8C02F11/00	8C02F11/14	10116	T1
8C02F11/14	8C02F11/14	10116	T1

8B26F1/02	8B26F1/02	10117	T1
8A61K9/28	8A61K9/20	10137	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	10121	T1
8A23J3/14	8A23J3/14	10165	T1
8A61P37/06	8A61K31/137	10166	T1
8A61K35/28	8C12N15/86	10127	T1
8C07D213/73	8C07D213/73	10178	T1
8C07D239/26	8C07D213/73	10178	T1
8C07D413/04	8C07D213/73	10178	T1
8A61P37/00	8A61K31/433	10128	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	10184	T1
8C07D417/12	8A61K31/47	10140	T1
8A61P25/16	8C07D413/04	10141	T1
8A61K35/413	8A61K38/00	10185	T1
8A61K36/537	8A61K38/00	10185	T1
8A61P35/00	8C07D295/192	10187	T1
8C07K14/755	8A61K9/19	10190	T1
8C12Q1/68	8A61K39/155	10191	T1
8C07K16/38	8A61K39/00	10192	T1
8C12N9/12	8C07K14/47	10194	T1
8C21D6/00	8C21D6/00	10195	T1
8A61K31/505	8A61K31/44	10196	T1
8A61K31/506	8A61K31/44	10196	T1
8C07F9/6558	8A61K31/44	10196	T1
8B01F3/04	8B01F3/04	10202	T1
8C07D403/06	8A61K31/416	10209	T1
8C02F1/28	8C02F1/52	10210	T1
8F03B13/12	8F03B13/12	10148	T1
8F03B17/06	8F03B13/12	10148	T1
8C07D513/04	8C07D513/04	10149	T1
8A61K31/52	8C07D471/04	10150	T1
8A61K31/436	8A61K31/439	10151	T1
8C07K16/22	8A61K31/439	10151	T1
8A61P35/00	8A61K38/04	10152	T1
8C07K7/00	8A61K38/04	10152	T1
8A61K31/352	8C07D493/04	10153	T1
8A61K8/06	8A61K8/37	10112	T1
8A61Q19/10	8A61K8/37	10112	T1
8C07D241/42	8C07D241/42	10158	T1
8C07D241/44	8C07D241/42	10158	T1
8C07D403/12	8C07D241/42	10158	T1

8C07D413/14	8C07D241/42	10158	T1
8C07K16/34	8C07K16/34	10159	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	10160	T1
8A61P9/10	8C07D487/04	10161	T1
8F27B3/08	8H05B7/152	10124	T1
8C07K14/54	8C07K14/54	10125	T1
8A61P29/00	8C07D217/24	10126	T1
8A61K31/505	8C07D487/04	10183	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	10183	T1
8F03D3/06	8F03D7/06	10186	T1
8A61P19/02	8A61K38/55	10199	T1
8A61P31/00	8A61K38/55	10199	T1
8C02F1/68	8C02F1/66	10114	T1
8C02F1/68	8C02F11/14	10116	T1
8A61P35/00	8A61K36/9068	10119	T1
8A23L33/21	8A23J3/14	10165	T1
8A61P37/00	8A61K31/137	10166	T1
8C07D213/65	8C07D213/73	10178	T1
8C07D241/12	8C07D213/73	10178	T1
8C07D333/28	8C07D213/73	10178	T1
8A61P25/24	8A61K31/433	10128	T1
8C07D271/113	8A61K31/433	10128	T1
8A61K31/4155	8C07D231/40	10180	T1
8A61K31/4427	8A61K31/47	10140	T1
8A61K31/47	8A61K31/47	10140	T1
8C07D417/04	8A61K31/47	10140	T1
8A61K35/62	8A61K38/00	10185	T1
8A61K31/496	8C07D295/192	10187	T1
8C07D295/192	8C07D295/192	10187	T1
8F26B5/06	8A61K9/19	10190	T1
8A61K31/6615	8A61K31/661	10133	T1
8A61P7/04	8A61K39/00	10192	T1
8C23C14/06	8C23C14/56	10193	T1
8C23C14/56	8C23C14/56	10193	T1
8C21D8/02	8C21D6/00	10195	T1
8C22C38/58	8C21D6/00	10195	T1
8C07F9/655	8A61K31/44	10196	T1
8A61P37/00	8A61K48/00	10198	T1
8A61P35/00	8A61K31/4745	10204	T1
8A61K47/38	8A61K38/13	10206	T1
8C07D471/04	8A61K31/416	10209	T1

8B22C1/18	8C04B14/00	10143	T1
8H01S3/03	8H01S3/03	10144	T1
8A61K47/12	8A61K39/395	10145	T1
8C07D473/38	8C07D471/04	10150	T1
8C07K7/08	8A61K38/04	10152	T1
8A61P29/00	8C07D471/04	10131	T1
8C07D407/04	8C07D241/42	10158	T1
8C07D413/04	8C07D241/42	10158	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	10161	T1
8H05B7/152	8H05B7/152	10124	T1
8A61K39/395	8C07K14/54	10125	T1
8C07D405/10	8C07D217/24	10126	T1
8A61P29/00	8C07D487/04	10183	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	10183	T1
8A61P11/06	8A61K38/55	10199	T1
8A61P31/04	8A61K38/55	10199	T1
8G01N33/574	8C07K16/40	10200	T1
8A01N33/22	8A01N33/22	10113	T1
8B01F3/04	8C02F1/66	10114	T1
8C02F103/06	8C02F11/14	10116	T1
8C07D217/16	8C07D213/73	10178	T1
8C07D401/10	8C07D213/73	10178	T1
8A61K31/433	8A61K31/433	10128	T1
8A61K31/501	8A61K31/433	10128	T1
8C07D237/20	8A61K31/433	10128	T1
8C07D417/12	8C07D231/40	10180	T1
8A61K39/00	8A61K38/17	10184	T1
8C07K7/08	8A61K38/17	10184	T1
8C07D215/58	8A61K31/47	10140	T1
8A61K36/88	8A61K38/00	10185	T1
8A61P25/00	8A61K38/00	10185	T1
8A61M5/31	8C03B23/045	10171	T1
8C03B23/045	8C03B23/045	10171	T1
8C23C16/30	8C23C14/56	10193	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	10194	T1
8C22C38/06	8C21D6/00	10195	T1
8C22C38/44	8C21D6/00	10195	T1
8C07D405/06	8A61K31/44	10196	T1
8C07D491/052	8A61K31/44	10196	T1
8C07F9/54	8A61K31/44	10196	T1
8A61P17/06	8C07K16/28	10203	T1



8A61K31/4745	8A61K31/4745	10204	T1
8H04N19/61	8H04N19/70	10207	T1
8H04N19/70	8H04N19/70	10207	T1
8A61K31/7125	8C12N15/113	10208	T1
8C12N15/11	8C12N15/113	10208	T1
8C02F1/50	8C02F1/52	10210	T1
8C12N15/861	8C12N15/861	10142	T1
8A61K31/403	8C07D401/04	10146	T1
8C23C2/20	8C23C2/00	10147	T1
8F03B13/20	8F03B13/12	10148	T1
8C07D513/20	8C07D513/04	10149	T1
8A61K31/4162	8C07D471/04	10150	T1
8C07D473/34	8C07D471/04	10150	T1
8A61K39/00	8A61K31/439	10151	T1
8A61K38/04	8A61K38/04	10152	T1
8C07D495/04	8C07D493/04	10153	T1
8C12N15/02	8A61K39/395	10154	T1
8C04B18/30	8B09B3/00	10122	T1
8C07D401/14	8C07D241/42	10158	T1
8C07D417/12	8C07D241/42	10158	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	10160	T1
8C12N9/64	8C12N15/85	10160	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	10170	T1
8E04B5/32	8E04B5/32	10177	T1
8A61K31/4375	8C07D217/24	10126	T1
8A61K31/4725	8C07D217/24	10126	T1
8A61P25/00	8C07D217/24	10126	T1
8A61P35/00	8C07D217/24	10126	T1
8C07D471/04	8C07D217/24	10126	T1
8A61K39/395	8C07K16/18	10134	T1
8G01N33/577	8C07K16/18	10134	T1
8A23L27/30	8C07D291/06	10136	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	10183	T1
8F03D7/06	8F03D7/06	10186	T1
8A61P1/00	8A61K38/55	10199	T1
8A61P11/00	8A61K38/55	10199	T1
8A61P29/00	8A61K38/55	10199	T1
8A61P3/10	8A61K38/55	10199	T1
8A61P35/00	8A61K38/55	10199	T1
8C07K4/00	8A61K38/06	10201	T1
8C02F1/66	8C02F1/66	10114	T1

8A61P31/12	8C07D209/42	10118	T1
8A01N43/40	8A01N43/80	10120	T1
8A61K45/06	8C07D471/04	10121	T1
8A61K9/00	8C12N15/86	10127	T1
8A61K31/44	8C07D213/73	10178	T1
8C07D307/80	8C07D213/73	10178	T1
8A61K31/4245	8A61K31/433	10128	T1
8A61P35/00	8A61K31/433	10128	T1
8A61P35/00	8A61K38/17	10184	T1
8G01N33/50	8A61K38/17	10184	T1
8A61K31/4439	8C07D413/04	10141	T1
8A61K35/36	8A61K38/00	10185	T1
8A61K38/00	8A61K38/00	10185	T1
8C03B23/18	8C03B23/045	10171	T1
8A61P25/16	8A61K31/661	10133	T1
8C07D409/06	8A61K31/44	10196	T1
8C07D409/14	8A61K31/44	10196	T1
8C07D471/04	8A61K31/44	10196	T1
8C07D513/04	8A61K31/44	10196	T1
8A61P19/00	8A61K31/19	10197	T1
8A61K9/08	8A61K38/13	10206	T1
8H04N19/30	8H04N19/70	10207	T1
8C07D401/06	8A61K31/416	10209	T1
8C02F1/32	8C02F1/52	10210	T1
8C07D209/88	8C07D401/04	10146	T1
8C23C2/00	8C23C2/00	10147	T1
8A61P31/20	8C07D513/04	10149	T1
8C07D291/08	8C07D513/04	10149	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	10150	T1
8A61K31/439	8A61K31/439	10151	T1
8C07K16/18	8A61K39/395	10154	T1
8C07K16/46	8A61K39/395	10154	T1
8A61K8/37	8A61K8/37	10112	T1
8A61Q19/00	8A61K8/37	10112	T1
8A61P11/00	8C07D471/04	10131	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	10131	T1
8A61K31/506	8A61K31/506	10167	T1
8B03B9/06	8B09B3/00	10122	T1
8C07D401/04	8C07D241/42	10158	T1
8C07D401/12	8C07D241/42	10158	T1
8C07D403/06	8C07D241/42	10158	T1

8G01N33/68	8C07K16/34	10159	T1
8E04C5/065	8E04B5/32	10177	T1
8E04C5/20	8E04B5/32	10177	T1
8A61P9/00	8C07D217/24	10126	T1
8C07D217/24	8C07D217/24	10126	T1
8C12N9/22	8C12N9/22	10135	T1
8A61K31/416	8C07D401/14	10182	T1
8A61P11/00	8C07D487/04	10183	T1
8A61K39/395	8A61K38/55	10199	T1
8A61K39/42	8A61K38/55	10199	T1
8A61K38/00	8A61K38/06	10201	T1
8B26F1/40	8B26F1/02	10117	T1
8A61K33/04	8A61K9/20	10137	T1
8A61K31/4375	8C07D471/04	10121	T1
8A61K31/135	8A61K31/137	10166	T1
8E03D9/02	8E03D9/02	10168	T1
8C12N15/86	8C12N15/86	10127	T1
8C12N5/0775	8C12N15/86	10127	T1
8E04B5/32	8E04B5/32	10179	T1
8E04C5/065	8E04B5/32	10179	T1
8C07D285/12	8A61K31/433	10128	T1
8C07D417/06	8A61K31/433	10128	T1
8C07D417/14	8A61K31/433	10128	T1
8A61P9/00	8C07D231/40	10180	T1
8C07D231/50	8C07D231/40	10180	T1
8C07K7/06	8A61K38/17	10184	T1
8F24F12/00	8F24F12/00	10139	T1

8C07D401/12	8A61K31/47	10140	T1
8A61K36/65	8A61K38/00	10185	T1
8C07F15/00	8C07F15/00	10188	T1
8F26B11/04	8A61K9/19	10190	T1
8F26B3/12	8A61K9/19	10190	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	10192	T1
8C22C38/00	8C21D6/00	10195	T1
8C22C38/50	8C21D6/00	10195	T1
8C07D487/04	8A61K31/44	10196	T1
8C07D495/04	8A61K31/44	10196	T1
8F17C1/16	8F17C1/06	10205	T1
8A61K38/13	8A61K38/13	10206	T1
8A61K9/00	8A61K38/13	10206	T1
8A61K31/496	8A61K31/416	10209	T1
8A61P37/00	8A61K31/416	10209	T1
8C07D209/26	8A61K31/416	10209	T1
8C04B14/00	8C04B14/00	10143	T1
8C07D403/04	8C07D401/04	10146	T1
8F03B13/26	8F03B13/12	10148	T1
8C07D515/04	8C07D513/04	10149	T1
8A61K45/06	8A61K31/439	10151	T1
8C07K7/06	8A61K38/04	10152	T1
8A61P25/00	8C07D493/04	10153	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	10154	T1
8F01N9/00	8F01N9/00	10132	T1
8A61P25/00	8A61K31/506	10167	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носителнаправотонапатент

(51) кодпоМеѓународнатакласификацијанапатенти (МКП)

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот

(73)	(51)	(11)	(13)
4SC AG	A 61K 31/352	МК/Р/2019/1039	T1
4SC AG	A 61K 31/381	МК/Р/2019/1039	T1
4SC AG	A 61K 31/424	МК/Р/2019/1039	T1
4SC AG	C 07D 498/04	МК/Р/2019/1039	T1
4SC AG	A 61P 29/00	МК/Р/2019/1039	T1
4SC AG	C 07D 493/04	МК/Р/2019/1039	T1
4SC AG	C 07D 495/04	МК/Р/2019/1039	T1
4SC AG	A 61P 25/00	МК/Р/2019/1039	T1
AbbVie Inc.	A 61K 31/6615	МК/Р/2019/0454	T1
AbbVie Inc.	A 61K 31/661	МК/Р/2019/0454	T1
AbbVie Inc.	A 61P 25/16	МК/Р/2019/0454	T1
AbbVie Inc.	A 61K 39/00	МК/Р/2020/0024	T1
AbbVie Inc.	C 12N 15/13	МК/Р/2020/0024	T1
AbbVie Inc.	C 07K 16/28	МК/Р/2020/0024	T1
AbbVie Inc.	A 61K 39/395	МК/Р/2020/0024	T1
Achillion Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 413/14	МК/Р/2019/0974	T1
Achillion Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 405/14	МК/Р/2019/0974	T1
Achillion Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 401/14	МК/Р/2019/0974	T1
Achillion Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/416	МК/Р/2019/0974	T1
Achillion Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/401	МК/Р/2019/0974	T1
Achillion Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 37/00	МК/Р/2019/0974	T1
Akrapovic d.d.	F 01N 1/16	МК/Р/2019/0987	T1
Akrapovic d.d.	F 01N 3/00	МК/Р/2019/0987	T1
Akrapovic d.d.	F 01N 9/00	МК/Р/2019/0987	T1
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	C 07K 14/47	МК/Р/2019/0770	T1
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	C 12N 9/12	МК/Р/2019/0770	T1
Amgen Inc.	A 61K 39/00	МК/Р/2020/0025	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/28	МК/Р/2020/0025	T1
Amgen Inc.,	A 61K 39/395	МК/Р/2019/1025	T1
Amgen Inc.,	A 61K 47/12	МК/Р/2019/1025	T1
Amgen Inc.,	C 07K 16/22	МК/Р/2019/1025	T1
Apceth GmbH & Co. KG	A 61K 35/12	МК/Р/2019/0410	T1
Apceth GmbH & Co. KG	A 61K 35/28	МК/Р/2019/0410	T1
Apceth GmbH & Co. KG	A 61K 38/57	МК/Р/2019/0410	T1
Apceth GmbH & Co. KG	A 61K 48/00	МК/Р/2019/0410	T1

Apceth GmbH & Co. KG	A 61K 9/00	MK/P/2019/0410	T1
Apceth GmbH & Co. KG	C 12N 15/86	MK/P/2019/0410	T1
Apceth GmbH & Co. KG	C 12N 5/0775	MK/P/2019/0410	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/506	MK/P/2019/0451	T1
Astex Therapeutics Limited	C 07D 471/04	MK/P/2019/0451	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 45/06	MK/P/2019/0451	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/4545	MK/P/2019/0451	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/444	MK/P/2019/0451	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/4375	MK/P/2019/0451	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 401/12	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 403/04	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 417/12	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 401/06	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 401/04	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 417/04	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 241/44	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 241/42	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 413/14	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 413/04	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 407/14	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 407/04	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 403/12	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 403/06	MK/P/2019/0967	T1
Astex Therapeutics Ltd.	C 07D 401/14	MK/P/2019/0967	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/497	MK/P/2019/0854	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/4738	MK/P/2019/0854	T1
AstraZeneca AB	A 61P 35/00	MK/P/2019/0854	T1
AstraZeneca AB	C 07D 471/04	MK/P/2019/0854	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/519	MK/P/2019/0853	T1
AstraZeneca AB	A 61P 9/10	MK/P/2019/0853	T1
AstraZeneca AB	C 07D 487/04	MK/P/2019/0853	T1
Astrazeneca AB	C 07D 487/04	MK/P/2019/1023	T1
Astrazeneca AB	C 07D 498/04	MK/P/2019/1023	T1
Astrazeneca AB	C 07D 231/44	MK/P/2019/1023	T1
Astrazeneca AB	C 07D 231/40	MK/P/2019/1023	T1
Astrazeneca AB	C 07D 231/50	MK/P/2019/1023	T1
Astrazeneca AB	A 61K 31/4155	MK/P/2019/1023	T1
Astrazeneca AB	C 07D 417/12	MK/P/2019/1023	T1
Astrazeneca AB	C 07D 413/12	MK/P/2019/1023	T1
Astrazeneca AB	A 61P 9/00	MK/P/2019/1023	T1
BIAL - PORTELA & C ^a , S.A.	C 07D 413/04	MK/P/2019/0997	T1

BIAL - PORTELA & C ^a , S.A.	A 61P 25/16	MK/P/2019/0997	T1
BIAL - PORTELA & C ^a , S.A.	A 61K 31/4439	MK/P/2019/0997	T1
BIAL - PORTELA & C ^a , S.A.	A 61K 31/4425	MK/P/2019/0997	T1
BIO.LO.GA. S.r.l.	A 61K 8/06	MK/P/2019/0212	T1
BIO.LO.GA. S.r.l.	A 61Q 19/10	MK/P/2019/0212	T1
BIO.LO.GA. S.r.l.	A 61K 8/67	MK/P/2019/0212	T1
BIO.LO.GA. S.r.l.	A 61K 8/73	MK/P/2019/0212	T1
BIO.LO.GA. S.r.l.	A 61K 8/97	MK/P/2019/0212	T1
BIO.LO.GA. S.r.l.	A 61Q 19/00	MK/P/2019/0212	T1
BIO.LO.GA. S.r.l.	A 61K 8/37	MK/P/2019/0212	T1
BRIU GmbH	A 61K 36/9068	MK/P/2019/0980	T1
BRIU GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2019/0980	T1
Bavarian Nordic A/S	A 61K 39/155	MK/P/2020/0017	T1
Bavarian Nordic A/S	C 12Q 1/68	MK/P/2020/0017	T1
Bayer CropScience AG	A 01N 43/40	MK/P/2019/0213	T1
Bayer CropScience AG	A 01P 13/00	MK/P/2019/0213	T1
Bayer CropScience AG	A 01N 33/22	MK/P/2019/0213	T1
Bayer CropScience AG	A 01N 43/82	MK/P/2019/0213	T1
Bayer CropScience Aktiengesellschaft	A 01P 13/00	MK/P/2019/0215	T1
Bayer CropScience Aktiengesellschaft	A 01N 43/80	MK/P/2019/0215	T1
Bayer CropScience Aktiengesellschaft	A 01N 43/40	MK/P/2019/0215	T1
Bayer Healthcare LLC	C 07K 16/38	MK/P/2020/0018	T1
Bayer Healthcare LLC	A 61P 7/04	MK/P/2020/0018	T1
Bayer Healthcare LLC	A 61K 39/00	MK/P/2020/0018	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07K 14/755	MK/P/2020/0016	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 9/19	MK/P/2020/0016	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 38/37	MK/P/2020/0016	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	F 26B 5/06	MK/P/2020/0016	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	F 26B 3/12	MK/P/2020/0016	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	F 26B 11/04	MK/P/2020/0016	T1
Board of Regents, The University of Texas System	G 01N 33/574	MK/P/2019/0994	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07K 16/28	MK/P/2019/0782	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 17/06	MK/P/2019/0782	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07K 16/22	MK/P/2019/1036	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 45/06	MK/P/2019/1036	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 39/00	MK/P/2019/1036	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/5685	MK/P/2019/1036	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/436	MK/P/2019/1036	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/439	MK/P/2019/1036	T1
Bolton Manitoba SpA	E 03D 9/02	MK/P/2019/0964	T1
Braintree Laboratories, Inc.	A 61K 33/04	MK/P/2019/0992	T1

Braintree Laboratories, Inc.	A 61P 1/10	MK/P/2019/0992	T1
Braintree Laboratories, Inc.	A 61K 9/28	MK/P/2019/0992	T1
Braintree Laboratories, Inc.	A 61K 9/20	MK/P/2019/0992	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 403/04	MK/P/2019/0999	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 29/00	MK/P/2019/0999	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/403	MK/P/2019/0999	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 37/00	MK/P/2019/0999	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 209/88	MK/P/2019/0999	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 401/04	MK/P/2019/0999	T1
Calithera Biosciences Inc.	A 61P 25/24	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	C 07D 417/06	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	A 61K 31/4245	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	A 61K 31/433	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	A 61K 31/501	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	A 61P 25/16	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	A 61P 25/18	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	C 07D 417/14	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	A 61P 25/28	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	A 61P 37/00	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	C 07D 237/20	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	C 07D 271/113	MK/P/2019/0986	T1
Calithera Biosciences Inc.	C 07D 285/12	MK/P/2019/0986	T1
Carr, Roger	F 17C 1/16	MK/P/2019/0785	T1
Carr, Roger	F 17C 1/06	MK/P/2019/0785	T1
Celanese International Corporation	A 23L 27/30	MK/P/2019/0991	T1
Celanese International Corporation	C 07D 291/06	MK/P/2019/0991	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 31/4162	MK/P/2019/1033	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 31/52	MK/P/2019/1033	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	C 07D 471/04	MK/P/2019/1033	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	C 07D 473/34	MK/P/2019/1033	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	C 07D 473/38	MK/P/2019/1033	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	C 07D 487/04	MK/P/2019/1033	T1
Danieli Automation SPA	F 27B 3/08	MK/P/2019/0405	T1
Danieli Automation SPA	F 27B 3/28	MK/P/2019/0405	T1
Danieli Automation SPA	H 05B 7/20	MK/P/2019/0405	T1
Danieli Automation SPA	H 05B 7/144	MK/P/2019/0405	T1
Danieli Automation SPA	H 05B 7/152	MK/P/2019/0405	T1
Danieli Automation SPA	F 27D 11/08	MK/P/2019/0405	T1
E3Water LLC	C 02F 1/00	MK/P/2019/0790	T1
E3Water LLC	C 02F 11/12	MK/P/2019/0790	T1

E3Water LLC	C 02F 1/78	MK/P/2019/0790	T1
E3Water LLC	C 02F 1/76	MK/P/2019/0790	T1
E3Water LLC	C 02F 1/66	MK/P/2019/0790	T1
E3Water LLC	C 02F 1/56	MK/P/2019/0790	T1
E3Water LLC	C 02F 1/52	MK/P/2019/0790	T1
E3Water LLC	C 02F 1/50	MK/P/2019/0790	T1
E3Water LLC	C 02F 1/32	MK/P/2019/0790	T1
E3Water LLC	C 02F 9/00	MK/P/2019/0790	T1
E3Water LLC	C 02F 1/28	MK/P/2019/0790	T1
ECOGLOBAL SERVICES Limited	C 02F 11/14	MK/P/2019/0982	T1
ECOGLOBAL SERVICES Limited	C 02F 11/00	MK/P/2019/0982	T1
ECOGLOBAL SERVICES Limited	C 02F 103/06	MK/P/2019/0982	T1
ECOGLOBAL SERVICES Limited	C 02F 1/68	MK/P/2019/0982	T1
ECOGLOBAL SERVICES Limited	C 02F 1/36	MK/P/2019/0982	T1
ELI LILLY AND COMPANY	G 01N 33/577	MK/P/2019/0988	T1
ELI LILLY AND COMPANY	C 07K 16/18	MK/P/2019/0988	T1
ELI LILLY AND COMPANY	A 61P 25/28	MK/P/2019/0988	T1
ELI LILLY AND COMPANY	A 61K 39/395	MK/P/2019/0988	T1
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH	C 23C 2/00	MK/P/2019/1000	T1
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH	C 23C 2/20	MK/P/2019/1000	T1
Forma Therapeutics, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0866	T1
Forma Therapeutics, Inc.	A 61K 31/496	MK/P/2019/0866	T1
Forma Therapeutics, Inc.	C 07D 295/192	MK/P/2019/0866	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	A 61M 5/31	MK/P/2020/0023	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	C 03B 23/09	MK/P/2020/0023	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	A 61M 5/28	MK/P/2020/0023	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	C 03B 23/18	MK/P/2020/0023	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	C 03B 23/045	MK/P/2020/0023	T1
Gold&Green Foods Oy	A 23L 33/21	MK/P/2019/0860	T1
Gold&Green Foods Oy	A 23J 3/14	MK/P/2019/0860	T1
Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH	E 04B 5/32	MK/P/2019/1006	T1
Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH	E 04C 5/06	MK/P/2019/1006	T1
Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH	E 04C 5/065	MK/P/2019/1006	T1
Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH	E 04C 5/20	MK/P/2019/1006	T1
Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH	E 04C 5/20	MK/P/2019/1019	T1
Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH	E 04C 5/065	MK/P/2019/1019	T1
Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH	E 04C 5/06	MK/P/2019/1019	T1
Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH	E 04B 5/32	MK/P/2019/1019	T1
Henry,Terry	F 03B 17/06	MK/P/2019/1031	T1
Henry,Terry	F 03D 9/00	MK/P/2019/1031	T1
Henry,Terry	F 03B 13/26	MK/P/2019/1031	T1

Henry,Terry	F 03B 13/20	MK/P/2019/1031	T1
Henry,Terry	F 03B 13/12	MK/P/2019/1031	T1
Hutchison Medipharma Limited	C 07D 487/04	MK/P/2020/0019	T1
Hutchison Medipharma Limited	C 07D 519/00	MK/P/2020/0019	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61K 31/52	MK/P/2020/0019	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61K 31/519	MK/P/2020/0019	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61K 31/505	MK/P/2020/0019	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61P 11/00	MK/P/2020/0019	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61P 37/00	MK/P/2020/0019	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61P 35/00	MK/P/2020/0019	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61P 29/00	MK/P/2020/0019	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61P 19/02	MK/P/2020/0019	T1
Hutchison Medipharma Limited	A 61K 31/5025	MK/P/2020/0019	T1
IBIRCOM S.A.	B 09B 3/00	MK/P/2019/0983	T1
IBIRCOM S.A.	B 03B 9/06	MK/P/2019/0983	T1
IBIRCOM S.A.	C 04B 18/30	MK/P/2019/0983	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2019/0862	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 39/00	MK/P/2019/0862	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 7/06	MK/P/2019/0862	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/17	MK/P/2019/0862	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	G 01N 33/50	MK/P/2019/0862	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 7/08	MK/P/2019/0862	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 7/06	MK/P/2019/1037	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 7/08	MK/P/2019/1037	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 7/00	MK/P/2019/1037	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2019/1037	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/04	MK/P/2019/1037	T1
Index Pharmaceuticals AB	A 61P 37/00	MK/P/2019/0774	T1
Index Pharmaceuticals AB	A 61K 48/00	MK/P/2019/0774	T1
Inhibrx,LP	A 61P 31/12	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 35/00	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 37/06	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 9/00	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 9/10	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	C 07K 19/00	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 11/00	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 1/00	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61K 39/42	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61K 39/40	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61K 39/395	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61K 38/55	MK/P/2019/0777	T1



Inhibrx,LP	A 61P 3/10	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 29/00	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 21/00	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 19/02	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 11/06	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 31/00	MK/P/2019/0777	T1
Inhibrx,LP	A 61P 31/04	MK/P/2019/0777	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/506	MK/P/2019/0963	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 25/00	MK/P/2019/0963	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	A 61K 31/407	MK/P/2019/1032	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	A 61P 31/20	MK/P/2019/1032	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	C 07D 515/04	MK/P/2019/1032	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	C 07D 513/04	MK/P/2019/1032	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	C 07D 513/20	MK/P/2019/1032	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	C 07D 291/08	MK/P/2019/1032	T1
Katholieke Universiteit Leuven	A 61K 31/404	MK/P/2019/0189	T1
Katholieke Universiteit Leuven	C 07D 209/42	MK/P/2019/0189	T1
Katholieke Universiteit Leuven	A 61P 31/12	MK/P/2019/0189	T1
Laboratories THEA	A 61K 47/38	MK/P/2019/0786	T1
Laboratories THEA	A 61K 38/13	MK/P/2019/0786	T1
Laboratories THEA	A 61K 47/32	MK/P/2019/0786	T1
Laboratories THEA	A 61P 27/02	MK/P/2019/0786	T1
Laboratories THEA	A 61K 47/44	MK/P/2019/0786	T1
Laboratories THEA	A 61K 9/00	MK/P/2019/0786	T1
Laboratories THEA	A 61K 9/08	MK/P/2019/0786	T1
LifeArc	C 07K 16/40	MK/P/2019/0419	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 241/12	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 213/12	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 217/16	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 215/14	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 213/84	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 213/73	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 213/65	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 213/61	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 213/38	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 213/36	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 413/04	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 239/26	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	A 61K 31/505	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	A 61K 31/47	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	A 61K 31/44	MK/P/2019/1015	T1

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	A 61K 31/381	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	A 61K 31/343	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 307/80	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 333/28	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 333/58	MK/P/2019/1015	T1
MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE	C 07D 401/10	MK/P/2019/1015	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 405/10	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 471/04	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 401/10	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 217/24	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	A 61P 9/00	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/4375	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	A 61P 29/00	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	A 61P 25/00	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/4725	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/472	MK/P/2019/0985	T1
Merck Patent GmbH	A 61P 37/00	MK/P/2019/0985	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07D 471/04	MK/P/2019/0789	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07D 403/06	MK/P/2019/0789	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07D 401/06	MK/P/2019/0789	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07D 231/56	MK/P/2019/0789	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07D 209/26	MK/P/2019/0789	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61P 37/00	MK/P/2019/0789	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61P 29/00	MK/P/2019/0789	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 31/5377	MK/P/2019/0789	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 31/496	MK/P/2019/0789	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 31/416	MK/P/2019/0789	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	A 61K 31/454	MK/P/2019/0789	T1
Messer Group GmbH	C 02F 1/68	MK/P/2019/0214	T1
Messer Group GmbH	C 02F 1/66	MK/P/2019/0214	T1
Messer Group GmbH	B 01F 3/04	MK/P/2019/0214	T1
Messer Group GmbH	G 05D 11/13	MK/P/2019/0214	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 495/04	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 498/04	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 513/04	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 9/535	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 9/54	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 9/655	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 9/6558	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/34	MK/P/2019/0772	T1

Millennium Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/44	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/505	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/506	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 239/24	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 405/06	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 409/06	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 409/14	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 471/04	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 487/04	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 491/052	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 493/04	MK/P/2019/0772	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	G 01N 33/574	MK/P/2019/0778	T1
Millennium Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/40	MK/P/2019/0778	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 35/62	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/232	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/481	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61P 9/10	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/65	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/69	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/88	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 38/00	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 45/06	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61P 25/00	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 35/413	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 35/36	MK/P/2019/0863	T1
Moleac Pte Ltd.	A 61K 36/537	MK/P/2019/0863	T1
National Center of Neurology and Psychiatry	C 12N 15/113	MK/P/2019/0788	T1
National Center of Neurology and Psychiatry	C 12N 15/11	MK/P/2019/0788	T1
National Center of Neurology and Psychiatry	A 61K 31/7125	MK/P/2019/0788	T1
Nektar Therapeutics	A 61K 31/4745	MK/P/2019/0784	T1
Nektar Therapeutics	A 61P 35/00	MK/P/2019/0784	T1
Norinova Technology Transfer AS	G 01N 33/68	MK/P/2019/0989	T1
Norinova Technology Transfer AS	C 07K 16/28	MK/P/2019/0989	T1
Norinova Technology Transfer AS	C 07K 16/34	MK/P/2019/0989	T1
Novanta Corporation	H 01S 3/223	MK/P/2019/0850	T1
Novanta Corporation	H 01S 3/038	MK/P/2019/0850	T1
Novanta Corporation	H 01S 3/03	MK/P/2019/0850	T1
Novartis AG	A 61P 3/00	MK/P/2019/0453	T1
Novartis AG	A 61P 29/00	MK/P/2019/0453	T1
Novartis AG	A 61P 17/00	MK/P/2019/0453	T1
Novartis AG	A 61P 11/00	MK/P/2019/0453	T1

Novartis AG	A 61K 31/437	MK/P/2019/0453	T1
Novartis AG	C 07D 471/04	MK/P/2019/0453	T1
Novartis AG	A 61K 39/395	MK/P/2019/0984	T1
Novartis AG	C 07K 14/54	MK/P/2019/0984	T1
Novartis AG	C 07K 16/24	MK/P/2019/0984	T1
Novartis AG	A 61P 37/06	MK/P/2019/0998	T1
Novartis AG	A 61K 31/137	MK/P/2019/0998	T1
Novartis AG	A 61P 37/00	MK/P/2019/0998	T1
Novartis AG	A 61K 31/138	MK/P/2019/0998	T1
Novartis AG	A 61K 31/135	MK/P/2019/0998	T1
Novartis AG	A 61K 31/661	MK/P/2019/0998	T1
Novomatic AG	E 06B 3/90	MK/P/2019/0855	T1
Novomatic AG	E 06B 11/08	MK/P/2019/0855	T1
Novomatic AG	G 07C 9/02	MK/P/2019/0855	T1
Outokumpu Oyj	C 21D 6/00	MK/P/2019/0771	T1
Outokumpu Oyj	C 21D 8/02	MK/P/2019/0771	T1
Outokumpu Oyj	C 22C 38/00	MK/P/2019/0771	T1
Outokumpu Oyj	C 22C 38/02	MK/P/2019/0771	T1
Outokumpu Oyj	C 22C 38/58	MK/P/2019/0771	T1
Outokumpu Oyj	C 22C 38/42	MK/P/2019/0771	T1
Outokumpu Oyj	C 22C 38/44	MK/P/2019/0771	T1
Outokumpu Oyj	C 22C 38/50	MK/P/2019/0771	T1
Outokumpu Oyj	C 22C 38/54	MK/P/2019/0771	T1
Outokumpu Oyj	C 22C 38/06	MK/P/2019/0771	T1
Phosplatin Therapeutics LLC	C 07F 15/00	MK/P/2019/0867	T1
Prijavuvac:Electronics and Telecommunications Research Institute	H 04N 19/46	MK/P/2019/0787	T1
Prijavuvac:Electronics and Telecommunications Research Institute	H 04N 19/61	MK/P/2019/0787	T1
Prijavuvac:Electronics and Telecommunications Research Institute	H 04N 19/30	MK/P/2019/0787	T1
Prijavuvac:Electronics and Telecommunications Research Institute	H 04N 19/70	MK/P/2019/0787	T1
Pyrotek Engineering Materials Limited	B 22C 1/18	MK/P/2019/0849	T1
Pyrotek Engineering Materials Limited	B 22D 41/02	MK/P/2019/0849	T1
Pyrotek Engineering Materials Limited	C 04B 14/00	MK/P/2019/0849	T1
Pyrotek Engineering Materials Limited	C 04B 35/00	MK/P/2019/0849	T1
RA Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 2/00	MK/P/2019/0779	T1
RA Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 38/07	MK/P/2019/0779	T1
RA Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 38/06	MK/P/2019/0779	T1
RA Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 7/00	MK/P/2019/0779	T1
RA Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 5/00	MK/P/2019/0779	T1
RA Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 4/00	MK/P/2019/0779	T1
RA Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 38/00	MK/P/2019/0779	T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 9/64	MK/P/2019/0851	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/85	MK/P/2019/0851	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	MK/P/2019/0851	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/46	MK/P/2019/0851	T1
Rempex Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 5/04	MK/P/2019/0859	T1
Rempex Pharmaceuticals, Inc.	A 01N 55/08	MK/P/2019/0859	T1
Rempex Pharmaceuticals, Inc.	C 07F 5/02	MK/P/2019/0859	T1
Resolve Therapeutics, LLC	A 61K 38/46	MK/P/2019/0990	T1
Resolve Therapeutics, LLC	C 12N 9/22	MK/P/2019/0990	T1
STAYBLE THERAPEUTICS AB	A 61K 31/19	MK/P/2019/0773	T1
STAYBLE THERAPEUTICS AB	A 61P 19/00	MK/P/2019/0773	T1
Savo-Solar OY	C 23C 16/30	MK/P/2019/0766	T1
Savo-Solar OY	C 23C 14/56	MK/P/2019/0766	T1
Savo-Solar OY	C 23C 14/06	MK/P/2019/0766	T1
SodaStream Industries Ltd.	A 23L 2/54	MK/P/2019/0780	T1
SodaStream Industries Ltd.	B 01F 3/04	MK/P/2019/0780	T1
StemSynergy Therapeutics, Inc.	C 07D 417/12	MK/P/2019/0996	T1
StemSynergy Therapeutics, Inc.	C 07D 417/14	MK/P/2019/0996	T1
StemSynergy Therapeutics, Inc.	C 07D 401/12	MK/P/2019/0996	T1
StemSynergy Therapeutics, Inc.	C 07D 215/58	MK/P/2019/0996	T1
StemSynergy Therapeutics, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0996	T1
StemSynergy Therapeutics, Inc.	A 61K 31/47	MK/P/2019/0996	T1
StemSynergy Therapeutics, Inc.	A 61K 31/4436	MK/P/2019/0996	T1
StemSynergy Therapeutics, Inc.	A 61K 31/4427	MK/P/2019/0996	T1
StemSynergy Therapeutics, Inc.	A 61K 31/428	MK/P/2019/0996	T1
StemSynergy Therapeutics, Inc.	C 07D 417/04	MK/P/2019/0996	T1
Supervawt Limited	F 03D 3/06	MK/P/2019/0864	T1
Supervawt Limited	F 03D 7/06	MK/P/2019/0864	T1
THALES LAS FRANCE SAS	G 06T 15/20	MK/P/2019/0979	T1
Teijin Pharma Limited	A 61K 39/395	MK/P/2019/1040	T1
Teijin Pharma Limited	C 12N 15/02	MK/P/2019/1040	T1
Teijin Pharma Limited	C 07K 16/46	MK/P/2019/1040	T1
Teijin Pharma Limited	C 07K 16/18	MK/P/2019/1040	T1
Teijin Pharma Limited	C 12P 21/08	MK/P/2019/1040	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 25/28	MK/P/2019/1040	T1
The Regents of the University of California	C 12N 15/861	MK/P/2019/0848	T1
The Regents of the University of California	C 12N 15/12	MK/P/2019/0848	T1
The Regents of the University of California	C 12N 15/10	MK/P/2019/0848	T1
The Regents of the University of Colorado, A Body Corporate	A 61K 48/00	MK/P/2019/1024	T1
United States Gypsum Company	B 26F 1/40	MK/P/2019/0981	T1
United States Gypsum Company	B 26F 1/02	MK/P/2019/0981	T1



Zehnder Group International AG	F 24F 12/00	MK/P/2019/0995	T1
uniQure IP B.V.	A 61K 31/713	MK/P/2019/0476	T1
uniQure IP B.V.	C 12N 15/113	MK/P/2019/0476	T1
uniQure IP B.V.	A 61P 25/14	MK/P/2019/0476	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) **TM 2017/580** (220) 05/06/2017
(442) 31/03/2020

(731) **Philip Morris Brands Sarl Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

less smell 

(531) 26.11.03;27.05.01;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) **TM 2018/1119** (220) 08/11/2018
(442) 31/03/2020
(731) Друштво за трговија и услуги
**ДАТА МАСТЕРС ДОО Скопје ул. Орце
Николов бр. 206/1-44, Скопје, МК**
(540)



(591) црвена, црна
(531) 01.13.01;27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 компјутерско програмирање

(210) **TM 2018/1316** (220) 27/12/2018
(442) 31/03/2020
(731) Друштво за услуги **КАФЕ ПАУЗА
ДОО Скопје ул. Рајко Жинзифов
бр.18/приземје-локал бр. 3, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, бела
(531) 11.03.04;26.01.24;27.01.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2019/904** (220) 29/07/2019
(442) 31/03/2020
(731) Трговско друштво на големо и
мало **МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО**
експорт-импорт Скопје ул. Камник бб,
МК
(540)



(591) сребрена
(531) 27.05.13;27.07.00;29.01.06
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни
преработки;конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;желеа,
џемови, компоти;јајца, млеко и млечни

производи;масла и масти за јадење
 кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
 производи и зрнени производи што не се
 опфатени со другите класи;животни
 (живи);свежо овошје и зеленчук;семиња,
 билки и природно цвеќе;храна за
 животни;пивски слад

кл. 32 пиво;минерална и сода-вода и
 други безалкохолни пијалаци;пијалаци од
 овошје и овошни сокови;сирупи и други
 препарати за производство на пијалаци
 кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво),
 вино

кл. 35 рекламирање;водење на
 работењето;управување со
 работата;канцелариски работи;услуги при
 увоз-извоз и трговија на големо и мало со:
 ладен чај, минерална и сода-вода,
 безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје
 и овошни сокови;сирупи и други препарати
 за производство на пијалаци, пијалаци од
 овошје и овошни сокови, пиво, месо, роба,
 живина и дивеч;месни

преработки;конзервирано, смрзнато,
 сушено и варено овошје и зеленчук;желеа,
 џемови, компоти;јајца, млеко и млечни
 производи;масла и масти за јадење;кафе,
 чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
 замена за кафе;брашно и производи од
 жито, леб, производи од тесто и слатки,
 сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за
 печење;сол, сенф;оцет, сосови (како
 мирудии);мирудии, мраз, алкохолни
 пијалоци (освен пиво)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци;привремено сместување

(210) **TM 2019/1028** (220) 17/09/2019
 (442) 31/03/2020

(731) **Аријана Коскарова and Владимир
 Стајик ул. Орце Николов 206, 1000,
 Скопје, МК and ул. Њуделхиска 2/2-3,
 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, сина

(531) 27.05.25

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 организирање експо зона

кл. 41 организирање настан на бизнис и
 претприемништво

(210) **TM 2019/1133** (220) 14/10/2019
 (442) 31/03/2020

(731) **Hodja Cena Kjendresa (Hoxha Cena
 Qëndresa) ul. Tale Hristov 3-24, 1000,
 Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, бела

(531) 05.03.13;26.11.12;27.05.04

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
 ориз; тапиока и саго; брашно и производи
 од жита; леб; производи од тесто и слатки;
 сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
 прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
 (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 сирови и необработени
 земјоделски, градинарски и шумски
 производи; живи животни; свежо овошје и
 зеленчук, свежи билки; природни
 растенија и цвеќиња; храна и напитоци за
 животни; пивски слад; сирови и
 необработени зрна и семиња; луковици;
 садници и семе за садење

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2019/1212** (220) 04/11/2019
 (442) 31/03/2020
 (731) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**
Качанички пат бр. 158, 1000, МК
 (740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
 бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
 (540)

DAMIA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз

(210) **ТМ 2019/1222** (220) 06/11/2019
 (442) 31/03/2020
 (731) **ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.**
Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК
 (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
 (540)



(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена, црна

(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 кравјо кисело млеко - млечен производ

(210) **ТМ 2019/1223** (220) 06/11/2019
 (442) 31/03/2020
 (731) **ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.**
Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК
 (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, црна
 (531) 03.04.11;05.05.20;25.01.19;26.01.21
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 овчо кисело млеко - млечен производ

(210) **ТМ 2019/1224** (220) 06/11/2019
 (442) 31/03/2020
 (731) **ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.**
Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК
 (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, црна
 (531) 02.07.09;03.04.11;05.05.20;26.01.21

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 овчо кисело млеко - млечен
производ

(210) ТМ 2019/1225 (220) 06/11/2019
(442) 31/03/2020

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.
Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена,
црна
(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 пробиотики јогурт - млечен
производ

(210) ТМ 2019/1226 (220) 06/11/2019
(442) 31/03/2020

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.
Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена,
црна
(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 пробиотики јогурт - млечен
производ

(210) ТМ 2019/1227 (220) 06/11/2019
(442) 31/03/2020

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.
Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена,
црна
(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јогурт - млечен производ

(210) ТМ 2019/1228 (220) 06/11/2019
(442) 31/03/2020

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.
Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена,
црна

(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 свежо млеко - млечен производ

(210) ТМ 2019/1229 (220) 06/11/2019

(442) 31/03/2020

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена,
црна

(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 ајран млечен производ

(210) ТМ 2019/1230 (220) 06/11/2019

(442) 31/03/2020

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена,
црна

(531) 02.07.09;02.09.01;03.04.02;26.01.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 ајран млечен производ

(210) ТМ 2019/1231 (220) 06/11/2019

(442) 31/03/2020

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена,
црна

(531) 02.07.09;02.09.01;03.04.02;26.01.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 пробиотски јогурт - млечен
производ

(210) ТМ 2019/1232 (220) 06/11/2019
(442) 31/03/2020

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.
Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена,
црна

(531) 02.07.09;02.09.01;03.04.02;26.01.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 кравјо кисело млеко - млечен
производ

(210) ТМ 2019/1233 (220) 06/11/2019
(442) 31/03/2020

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.
Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена,
црна

(531) 02.07.09;02.09.01;03.04.11;26.01.21

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 овчо кисело млеко - млечен
производ

(210) ТМ 2019/1234 (220) 06/11/2019
(442) 31/03/2020

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул.
Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, МК
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена,
црна

(531) 02.07.09;02.09.01;03.04.02;26.01.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 јогурт - млечен производ

(210) ТМ 2019/1238 (220) 06/11/2019
(442) 31/03/2020

(731) КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул. 11-ти Октомври бр. 251/локал
251 ГТЦ-Приземје, Скопје, МК
(540)



(531) 27.05.14;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи
 кл. 25 облека, обувки, чевли и капи
 кл. 28 вртимушки [играчки], возила играчки, бебешки вежбални, балони за играње

(210) **ТМ 2019/1346** (220) 05/12/2019
 (442) 31/03/2020

(731) **Ибрахим Илази ул. 105 бр. 22, Тетово, МК**
 (540)

ЖФК ШКЕНДИЈА Тетово

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт
 кл. 41 образовни услуги; забава, спортски и културни активности

(210) **ТМ 2019/1347** (220) 05/12/2019
 (442) 31/03/2020

(731) **Ибрахим Илази ул. 105 бр. 22, Тетово, МК**
 (540)

KFF SHKENDIJA Tetovë

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт
 кл. 41 образовни услуги; забава, спортски и културни активности

(210) **ТМ 2019/1356** (220) 06/12/2019
 (442) 31/03/2020

(731) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

RIOT GAMES ARCANЕ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 филмови и телевизиски програми кои содржат епизоди на анимирани телевизиски серии кои се емитуваат по пат на видео запис на барање, кои што можат да се преземаат; однапред снимени DVD-дискови и компакт дискови кои содржат инфомации од област на компјутерски игри; дискови за компјутерски игри; софтвер за компјутерски игри; аудио и видео записи кои содржат анимирани ликови и анимиран телевизиски програм; уреди за стриминг (пренос) на дигитални медиуми; софтвер за компјутерски игри кој содржи дигитални сликички за разменување; компјутерски програми кои што се користат за следење на статуси на различни корисници на услуги на онлајн интерактивно играње на игри и онлајн поврзување на играчи со други играчи на сите нивоа на вештини; анимирани цртани филмови кои можат да се преземаат; програми за компјутерски игри кои можат да се преземаат; електронски публикации од област на стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови засновани на видео игри кои можат да се преземаат; фотографии кои можат да се преземаат; позадини и графички слики за екран, мобилни телефони, таблети кои можат да се преземаат; софтвер за електронски игри за безжични уреди; електронски табли за известувања; онлајн интерактивни програми за компјутерски игри за повеќе играчи; софтвер за видео игри; софтвер за видео игри за мобилни телефони; звучници; полначи за батерии за лаптопи, мобилни телефони, таблет

компјутери, и други преносливи уреди со USB; празни USB флеш мемории; компјутерски тастатури; компјутерски глумци; украсни магнети; слушалки-бубици; очила за вид; компјутерски додатоци, имено, заштитни фолии и футроли за мобилни телефони, компјутерски глумци, слушалки, таблет компјутери, USB приклучоци; слушалки; слушалки кои се користат за компјутери; едноножни стативи (моноподи) за рачни дигитални електронски уреди, имено, фотоапарати, мобилни телефони, таблет компјутери; подлоги за глумци; очила за сонце

кл. 14 нараквици; накит за тело; привезоци (накит); меморијални монети; часовници; часовници со вградени радио приемници; копчиња за манжетни; обетки; накит; кутии за накит; торбици за накит; привезоци за клучеви; украсни игли за ревери; медалјони (накит); ѓердани; привезоци; брош-игли; прстени како накит; ремени за часовници; рачни часовници; пластични привезоци за клучеви

кл. 16 стикери, постери, привремени тетоважи, транспаренти (банери) од хартија, белетристика, стрипови, графички романи, подметачи направени од картон; подметачи направени од хартија; пенкала; фломастер со врв од филц; ролери со гел мастило, пенкала со мастило (налив пера); комплекти на сликарски прибор за уметност и занаетчиство

кл. 18 повеќенаменски рачни торби; спортски торби; ранци; педеруши; торби за книги; актовки; футроли за визит карти; преносливи цврсти торби; новчаници за монети; околувратници за животни; козметички торбици кои се продаваат празни; костими за животни; торбици кои се носат дијагонално преку тело; мали

ранци; торби за пелени; ранец (вреќа) со врвка; цилиндрични текстилни торби; торбици за носење на колкови; рачни торбици; футроли за клучеви; торби за опрема; поводници за животни; багаж; ознаки за багаж; курирски торби; рачни чадори за сонце; џебни паричници; женски ташни; женски торбици; несесери кои се продаваат празни; торби за пазарење (тоте торби); сандачи (багаж); чадори за дожд; торбици кои се носат околу појас; ланци за паричник; паричници; свечени торбици

кл. 20 фигурички од винил; фигурички од пластика

кл. 21 повеќенаменски преносливи садови за домаќинство; садови за печење; тепсии, тавчиња; бенто кутии; садови за пијалоци; отварачи за флаши; садови (чинии); керамички топери за торти; стаклени топери за торти; порцелански топери за торти; свеќници; кујнски садови; даски за сечење; вилушки за раздвојување; држачи за стапчиња за јадење; стапчиња за јадење; чешли; украсни чинии; пудриери кои се продаваат празни; садови за употреба во домаќинство; ножеви за колачи (бисквити); тегли за бисквити; отварачи за чепови; четкички за шминка; шољи; конец за чистење на заби; сетови за ручавање (освен лажици, вилушки, ножеви); садови; стапчиња за јадење за еднократна употреба; флаши за пијалоци за спортови; плоски; чаши за пиење; електрични четки за заби; фигурички од керамика; фигурички од стакло; фигурички од порцелан; пенасти држачи за пијалоци (навлаки); четки за коса; кофи за лед; термос шољи, термос чаши; држачи за картонски амбалажи за сокови; кујнски ракавици; држачи за кујнски прибор; кутии за ручек; шољи; апарати за кафе, неелектрични; соковници, неелектрични;

ракавици за рерна; хартиени чаши;
хартиени чинии; касички “прасиња“;
бокали; пластични подметачи за маса;
пластични садови за складирање; чинии;
подметачи за тенџериња; сетови за сол и
бибер; флаќачи на сонце; термо изолирани
флаши; термо изолирани садови за храна;
термо изолирани флаши; термо изолирани
кутии за ручек; четки за заби; шољи за
патување; термоси; подметачи за чинии;
корпи за отпад; флаши за вода кои се
продаваат празни

кл. 24 банери (кои не се од хартија);
артикли за секојдневна употреба, имено,
шамивчиња; постелнина, имено,
прекривки за кревети; прекривачи;
прекривачи за душеци; постелнина;
ќебиња за кревети; крпи

кл. 25 облека, имено, пижами, дресови,
дуксери, маици, панталони, јакни, кратки
чорапи, долен веш, кравати и џемпери,
покривала за глава, шешири; чевли,
манжетни

кл. 26 токи за ремен; декоративни
привезоци за ранци; декоративни
привезоци за мобилни телефони;
акцесоари за коса, имено, траки, шноли,
машини, украсни чешли, штипки за коса,
укосници, гумички за коса, украсни гумички
за коса обложени со текстил; украсни
лепливи закрпи за јакни; декоративни
украсни копчиња; декоративни украсни
игли; декоративни привезоци за ташни;
стопери за врвки; врвки

кл. 28 пластични фигурички за играчки;
колекционерски фигурички за играчки;
полнети животни играчки; друштвени игри
кои се играат на табла; карти за играње;
антистрес топчиња

кл. 41 услуги на разонода во вид на
тековни телевизиски серии кои се
емитуваат на телевизија и онлајн интернет
стриминг во област на компјутерски игри;

услуги на забавен програм и содржини,
имено, услуги на емитување на
телевизиски програм во вид на анимирани
телевизиски серии; услуги на продукција
на телевизиски програми, имено,
создавање и развој на концепти за
анимирани ликови и анимирани
телевизиски серии; услуги на емитување
на филмови и филмски содржини, кои не
можат да се преземаат, по пат на видео
запис на барање; обезбедување на
информации од забавен карактер во врска
со анимирани ликови и анимирани
телевизиски серии преку интернет
страници; услуги на емитување на тековни
телевизиски програми во области на
компјутерски игри; услуги на разонода во
вид на емитување на аудио-визуелна
содржина, филмови, видеа, телевизиски
програми, анимирани серии и останати
мултимедијални материјали во област на
компјутерски и видео игри; услуги на
онлајн прикажување на анимиран
телевизиски програм; обезбедување на
онлајн компјутерски игри за други преку
глобални и локални компјутерски мрежи;
услуги на давање на информации преку
интернет во врска со онлајн компјутерски и
видео игри; услуги на интерактивно
играње на игри со повеќе играчи по пат на
интернет; организирање и водење на
натпревари за играчи на видео и
компјутерски игри; организирање на
онлајн натпреварувања на видео и
компјутерски игри за интерактивни играчи;
онлајн обезбедување на услуги на игри со
виртуелна реалност по пат на
компјутерски мрежи; дистрибуција на
филмови (која не вклучува транспорт);
продукција и изнајмување на филмови и
филмови на видео ленти; продукција на
анимирани филмови; дистрибуција на
долгометражни филмови; услуги на

емитување на филмови, кои не можат да се преземаат, по пат на видео запис на барање; пишување на сценарија, услуги на филмски студија; услуги на кина; ставање на располагање на објекти за емитување на филмови; прикажување на филмови преку компјутерски терминали; прикажување на филмови преку комуникациски мрежи; прикажување на филмови преку интернет; обезбедување на филмови преку интернет кои не можат да се преземаат

(210) **TM 2019/1357** (220) 10/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела, сите нијанси на црвена и златна

(531) 01.03.00;26.01.00;26.02.00;29.01.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни

машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(210) **TM 2019/1371** (220) 11/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)



(531) 26.03.00;27.05.00;29.01.08

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 9 звучници; компјутерски глумчиња; компјутерски програми кои се користат за следење на статус на разни корисници на услуги на онлајн интерактивно играње на игри и онлајн поврзување на играчи со други играчи од сите нивоа на вештини; софтвер за "проширена реалност" за играње на видео игри кој може да се преземе; софтвер за игри за мобилни телефони кој може да се преземе; подкасти кои можат да се преземат од областа на е-спорт и видео игри; софтвер за видео игри кој може да се преземе; видео игри кои можат да се преземат; софтвер за игри со виртуелна реалност кој може да се преземе за играње на видео игри; слушалки -

бубици;очила за вид;слушалки;интерактивни мултимедијални програми за видео игри;подлоги за глумчиња;снимен софтвер за “проширена реалност” за играње на видео игри;снимен софтвер за виртуелна реалност за играње на видео игри;очила за сонце;кертрици за видео игри;дискови за видео игри;софтвер за видео игри;софтвер за видео игри и прирачници во електронски формат кои се продаваат како целина;софтвер за видео игри кој може да се преземе преку глобална компјутерска мрежа и безжични уреди кл. 38 услуги на емитување и пренос (стриминг) на играње на видео игри и натпреварувања во играње на видео игри по пат на глобални комуникациски мрежи, Интернет и безжични мрежи;форуми (chatrooms) на друштвени мрежи;обезбедување на услуги на онлајн форуми за пренос на пораки меѓу компјутерски корисници кл. 41 организирање и водење на натпревари во живо, изложби и турнири кои се однесуваат на видео игри; услуги на разонода, имено, софтвер за видео игри кој не може да се преземе а кој им овозможува на корисниците да креираат, менуваат, вчитуваат, преземаат, споделуваат, прегледуваат и објавуваат содржина на интерактивни видео-игри кои се создадени од корисници, музика и други медиски датотеки по пат на глобални компјутерски мрежи, Интернет и безжични мрежи; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожаватели (фанови) и конференции во областа на разонода, гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, обезбедување на онлајн видео игри; услуги на разонода, имено, овозможување на привремено користење на видео-игри

кои не може да се преземат; услуги на организирање на натпревари во играње на видео игри, изложби и турнири; услуги на објавување на видео-игри; обезбедување на услуги на објавување на онлајн стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови базирани на видео-игри кои не може да се преземат; услуги на обезбедување на онлајн игри со “проширена реалност”; обезбедување на онлајн информации во врска со видео игри; обезбедување на онлајн услуги во врска со тривија игри (квизови), совети и стратегии за видео игри; обезбедување на услуги на онлајн играње на игри со виртуелна реалност

(210) **TM 2019/1374** (220) 11/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **Адвокат Даниел Иваноски ул. Филип Втори Македонски бр. 13/8, 7000, Битола, МК**
(540)



(531) 17.03.00;26.04.04;27.05.00;29.01.08
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 канцелариски работи

кл. 41 обуки

кл. 45 услуги при водење судски процеси;
услуги за изработка на правни документи

(210) **TM 2019/1381** (220) 12/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, Bageilar, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TIRECORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1382** (220) 12/12/2019

(442) 31/03/2020

(731) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

OXEZOLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1383** (220) 12/12/2019

(442) 31/03/2020

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET**
ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKISEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна и сите нијанси на црвена

(531) 01.03.00;27.05.00;29.01.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи
танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски
десерти, десерти базирани на брашно и
чоколадо, мус десерти, замрзнати
десерти;сладолед;мраз што се јаде

(210) **TM 2019/1411** (220) 17/12/2019

(442) 31/03/2020

(731) **ПЗУ „д-р Т. Каракамчев“ ул.**
Климент Охридски 15, Скопје, МК
(540)



(591) сива, зелена, бела

(531) 05.05.00;27.05.01;29.01.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки
материјали за шиене

кл. 41 образовни услуги; подготвување
настава; забава; спортски и културни
активности

кл. 44 медицинска услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните; услуги од
областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

(210) **TM 2019/1422** (220) 18/12/2019

(442) 31/03/2020

(731) **Друштво за издавачка дејност**
КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул. 11-ти
Октомври 33А, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, светло сина, зелена, темно зелена, портокалова, темно жолта, жолта
(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 Е-читачи, електронски читач на книги; преносни електронски уреди за прикажување на електронски објавени материјали, книги, списанија, весници, мултимедијални презентации;
компјутерски софтвер за е-читачи за пренос на текст, слика, звук и приказ;
кл. 35 промовирање на добра и услуги на други; услуги за малопродажба и услуги на мало преку Интернеттаблет компјутери, електронски читачи на книги, аудио и видео плеери, лични дигитални асистенти и уреди, прикажување на електронски објавени материјали, книги, списанија, весници, мултимедијални презентации, печатени материјали; деловни услуги, обезбедување на компјутерски бази на податоци во врска со купување и продажба на производи и услуги (електронски книги, електронски документи)
кл. 41 користење на веб-страница со мултимедијални информации за читање од електронски книги и други електронски документи; како и објавување на електронски книги и други електронски документи

(210) **TM 2019/1427** (220) 19/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **Тодорова Анета ул. Христо Татарчев-15 бр. 34 б, МК**
(540)



(531) 02.09.23;27.05.24;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека *(трикотажна облека, качулки, готова облека [конфекциска облека] , долна облека јакни, ремени, ракавици, водоотпорна облека, елечи, производи што се носат на глава [капи, шапки, украси за коса], облека за мотористи и др.)

кл. 42 дизајнирање на облека

кл. 43 кафетерии, снек барови, бифеа

(210) **TM 2019/1437** (220) 23/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **Друштво за трговија на големо и мало МАКО-МАРКЕТ ДОО Скопје ул. Првوماјска бб, Скопје, МК**

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, жолта

(531) 27.05.24;28.11.00;29.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед и меласа;

квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

(210) **TM 2019/1438** (220) 23/12/2019
(442) 31/03/2020

(300)

(731) **Друштво за производство,
трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје
ул. АВНОЈ бр. 74/3, Скопје, МК**

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул.
Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје
(540)

K-STORE 50

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со
навлажување и врзување, горива
(вклучително и течни горива за мотори) и
материи за осветлување, свеќи фитили за
осветлување

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување, апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање и контрола на
електрична енергија, апарати за снимање,
пренос и репродукција на звук или слика,
магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се
активираат со жетони, регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

кл. 12 возила, апарати за движење по
земја, воздух или вода

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање
патувања

(210) **TM 2019/1444** (220) 23/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ROSIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1445** (220) 23/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **Приватна установа за социјална
заштита на стари лица ГЕРОМЕДИКАЛ
ФЕНИКС с. Волково Скопје ул. 44 бр. 4,
Волково, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ
и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000,
Скопје
(540)



ФЕНИКС
ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА

(591) црвена, портокалова
(531) 03.07.24;28.05.00;29.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 старечки домови; служење храна и
пијалаци; изнајмување на времено
сместување; снек-барови; рецепциски
услуги за привремено сместување

(управување со
пристигнувања и заминувања)

(210) **TM 2019/1448** (220) 23/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, New
Jersey, 07936, US

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

OREO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млечни производи, особено млечни
десерти и ладни десерти, вклучувајќи
мусеви, кремове и производи од јогурт
кл. 30 сладоледи, замрзнати слаткарски
производи;десерти, ладни
десерти;миксови за печење;прпарати
направени од житарки, житарици за
појадок

(210) **TM 2019/1449** (220) 24/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET**
ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKİSEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, црна, жолта,
потокалова, кафена

(531) 27.01.00;27.05.25;29.01.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи
танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски
десерти, десерти базирани на брашно и
чоколадо, мус десерти, замрзнати
десерти;сладолед;мраз што се јаде

(210) **TM 2019/1450** (220) 24/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET**
ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKİSEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, црна, кафена

(531) 27.01.00;27.05.25;29.01.07

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи
танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски
десерти, десерти базирани на брашно и
чоколадо, мус десерти, замрзнати
десерти;сладолед;мраз што се јаде

(210) **TM 2019/1451** (220) 24/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKISEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, црна, сите нијанси на сина

(531) 27.01.00;27.05.25;29.01.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи
танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски
десерти, десерти базирани на брашно и
чоколадо, мус десерти, замрзнати
десерти;сладолед;мраз што се јаде

(210) **TM 2019/1452** (220) 24/12/2019

(442) 31/03/2020

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** Organize Sanayi Bolgesi
11.Cadde, ESKISEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, црна, сите нијанси на кафена

(531) 27.01.00;27.05.25;29.01.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи
танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски
десерти, десерти базирани на брашно и
чоколадо, мус десерти, замрзнати
десерти;сладолед;мраз што се јаде

(210) **TM 2019/1453** (220) 24/12/2019

(442) 31/03/2020

(731) **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD 283#, BBK Road, Wusha, Chang'AN, Dongguan, Guangdong, CN**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

iQOO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за обработка на податоци;
компјутерски софтвери, снимени;
компјутерски програми, кои што може да
се преземаат; лични дигитални асистенти
[PDA]; компјутерска софтверска
платформа, снимена или со можност за
преземање; графика за мобилни телефони
која што може да се презема;
телекомуникациски апарати во форма на
накит; апликативен софтвер за мобилни
телефони кој што може да се презема;
таблет компјутери; интерактивни
терминали со екран на допир; хуманоиден
робот со вештачка интелигенција; паметни
очила (обработка на податоци); зголемени
очила за реалност; очила за виртуелна
реалност; паметни часовници (обработка
на податоци); софтвер за игра со
виртуелна реалност; читачи на USB
картички; пенкала за екран на допир;
преносни компјутери; софтвер за
препознавање гестови; скенер на

отпечатоци; уреди за препознавање лице; инструменти за навигација; опрема за систем за глобално позиционирање (GPS); паметни телефони; мобилни телефони; ремени за мобилни телефони; преносни трагачи за активност; обвивки на мобилен телефон; заштитни обвивки на мобилни телефони; заштитни ленти прилагодени за екраните на мобилниот телефон; преносни паметни телефони; направа за користење на мобилен телефон без раце; потпорници прилагодени за мобилни телефони; места за поставување звучници; безжичен звучник; интелигентни звучници; звучници со вештачка интелигенција; слушалки; безжични слушалки; слушалки за виртуелна реалност; слушалки адаптирани за мобилни телефони; безжични слушалки за паметни телефони; тв поставка - топ бокс; селфи стапови [рачни моноподи]; селфи стапови за мобилни телефони; леќи за селфи; поврзана нараквица (мерен апарат); USB кабли; USB кабли за мобилни телефони; приклучок за конверзија; адаптери за напојување; екрани за мобилни телефони; преносни видео монитори; батерии, електрични; полначи за батерии; мобилни места за напојување (батерии што се полнат); безжични полначи; потпорници прилагодени за поставување телефони во автомобил; УСБ- флеш дискови; емотикони за мобилни телефони кои може да се преземаат; компјутерски софтвер за игри, кој може да се преземе

(210) **TM 2019/1454** (220) 24/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **SABA ILAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halkali Merkez Mah.Basin Ekspres Cad. No. i 34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Niosta

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1457** (220) 25/12/2019
(442) 31/03/2020

(731) **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 283#, BBK Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong , CN**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црна, бела
(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати за обработка на податоци, лични дигитални асистенти [PDA]; телекомуникациски апарати во форма на накит, софтверски апликации за мобилни телефони кои може да се преземаат, таблет компјутери, интерактивни терминали на екран на допир, паметни очила, паметни часовници, пенкала за екран на допир, преносни компјутери, уреди за препознавање на лице , инструменти за навигација, уред за систем за глобално позиционирање (GPS), паметни телефони, мобилни телефони, ремени за мобилни телефони, преносни трагачи за активност, обвивки на мобилен телефон, заштитни обвивки за мобилни телефони, заштитни ленти прилагодени за екраните на мобилниот телефон, преносни паметни телефони, потпорници прилагодени за мобилни телефони, места

за поставување звучници, безжични звучници, слушалки, безжични слушалки, слушалки за мобилни телефони, безжични слушалки за паметни телефони, селфи стапови што се користат како додатоци за паметни телефони, селфи леќи, USB кабли, USB кабли за мобилни телефони, адаптери за напојување, електрични батерии, полначи на батерија, батерии за полнење, безжични полначи, полначи за батерии за мобилни телефони, интелегентни слушалки, интелегентни слушалки, зголемени очила за реалност, зголемени слушалки за реалност, очила за виртуелна реалност, слушалки за виртуелна реалност, хардвер за виртуелна реалност, софтвер за виртуелна и додадена реалност, паметни звучници, паметен телевизор, лаптоп компјутери, компјутери, екрани за мобилни телефони, потпорници прилагодени за поставување телефони во автомобил, мобилни места за напојување, паметни нараквици, мерачи на масти во телото, вага со анализатори на масна маса, чипови [интегрирани кола], електронски чипови

(210) **TM 2019/1458** (220) 26/12/2019

(442) 31/03/2020

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Proksifam

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2019/1461** (220) 27/12/2019

(442) 31/03/2020

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан Чернотрински бр. 7, 2310, Винаца, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, бела, светло и темно кафена

(531) 08.01.00;27.05.25;29.01.02

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 30 колачи, чајни колачиња, бисквити, производи од тесто

(210) **TM 2019/1467** (220) 30/12/2019

(442) 31/03/2020

(731) **SIAM PTE LTD. 531 Upper Cross Street #03-15 Hong Lim Complex, Singapore, 050531, SG**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна, златна

(531) 05.03.14;26.02.00;27.05.25;29.01.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) **TM 2019/1468** (220) 31/12/2019

(442) 31/03/2020

(731) **БЕСИМ АЛИЈИ Матејче, Липково, МК**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.25;28.11.00;29.01.08

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2020/2** (220) 02/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **V.F. Corporation 105 Corporate Center Blvd. Greensboro, North Carolina 27408, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(531) 26.01.18;26.01.21;27.05.22

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 деловни услуги, имено, деловна администрација на компании и работење на малопродажни продавници со облека, додатоци за облека, обувки, багаж, ранци и опрема за на отворено; услуги за деловно управување и деловна администрација кои се однесуваат од областа на облека, додатоци за облека,

обувки, багаж, ранци и опрема за на отворено

(210) **TM 2020/4** (220) 03/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

GOLDEN HILLS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 масла и масти за јадење; путер; сирење и производи од сирење

(210) **TM 2020/10** (220) 03/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN, UK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GEOMAX MX14

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 гуми

(210) **TM 2020/11** (220) 08/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Qatar Airways Group (Q.C.S.C) Qatar Airways Tower, Airport Road P.O. Box 22550 Doha, QA**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 03.04.11;26.01.15;28.01.00

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 бизнис картички, списанија, билети, нотеси

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања, имено воздушен транспорт, организирање крстарења, организирање тури, резервирање места за патување, поштенски услуги, транспорт на патници, резервации за превоз, информирање за превоз

(210) **TM 2020/15** (220) 10/01/2020

(442) 31/03/2020

(731) **Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska cesta 56, 1000, Ljubljana, SI**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, темно сива

(531) 26.04.18;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; реосигурување; осигурување на живот; здравствено осигурување; осигурување од несреќи; поморско осигурување; осигурување од пожар; посредување при осигурување; советување и информации во врска со осигурување; осигурителни информации; статистички услуги; финансиски проценки (осигурување, банкарство, недвижности); проценка за надоместок на

штета (финансиска проценка); услуги за склучување договори за осигурување и проценка и оцена за целите на осигурување; финансиски анализи; финансиски услуги; финансиско управување; финансиско советување; капитални инвестиции; финансиски информации; порамнување, финасиско; услуги на осигурување на недвижности; осигурување на гаражи; осигурување на покуќнина; услуги на осигурување поврзани со имотот; осигурување поврзано со личен имот; обезбедување на лизинг; банкарско осигурување; осигурување на згради; финансиско преземање; осигурување на хипотеки; договарање анuitети; осигурување на производи; патничко осигурување; кредитно осигурување; осигурување за воздухопловство; осигурување за комбиња; осигурување за хотели; осигурителни услуги поврзани со моторни возила; осигурување на кредитен ризик; обезбедување на фондови; осигурување на бизниси; осигурување на хартии од вредност; приватно здравствено осигурување; осигурување на правни трошоци; осигурување на хотелско сместување; осигурување за канцеларии; договарање на гаранциски програми; осигурување на апарати за комуникација; осигурување на системи против кражби; агенции за осигурување на бродови; осигурување против загуба на кредит; осигурување за сопственици на имот; потпишување договори за продолжена гаранција; осигурување со продолжена гаранција; осигурување на хипотекарно банкарство; услуги на

осигурување поврзани со стоки во транзит;
 агенции за животно осигурување;
 осигурување на кредитен ризик
 (факторинг);
 преземање на ризик при осигурување на
 имот; финансиски услуги за
 осигурување на фондови; осигурување од
 загуба на документи; одредување
 оштета за неживотно осигурување;
 обезбедување на средства за купување на
 имот; преземање на ризик кај осигурување
 од автомобилска несреќа;
 регулирање на побарување за неживотно
 осигурување; посредување при
 осигурување на превоз; осигурување од
 одговорност на трето лице;
 осигурување од професионална
 одговорност; осигурување од ризик
 поврзан
 со пречекорување на роковите и
 трошоците; осигурителни услуги поврзани
 со
 живот; договорање на осигурување
 поврзано со превоз; превземање на ризик
 во врска со девизни трансакции (услуги за
 -); осигурување на полуги/плочки од
 скапоцени метали (услуги за-);
 осигурување од ризици поврзани со
 исполнување на рокови и трошоци;
 пензиско осигурување

(210) **TM 2020/16** (220) 10/01/2020

(442) 31/03/2020

(731) **Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska
 cesta 56, 1000, Ljubljana, SI**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, темно сива

(531) 26.04.18;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; реосигурување;
 осигурување на живот; здравствено
 осигурување; осигурување од несреќи;
 поморско осигурување; осигурување
 од пожар; посредување при осигурување;
 советување и информации во врска
 со осигурување; осигурителни
 информации; статистички услуги;
 финансиски
 проценки (осигурување, банкарство,
 недвижности); проценка за надоместок на
 штета (финансиска проценка); услуги за
 склучување договори за осигурување
 и проценка и оцена за целите на
 осигурување; финансиски анализи;
 финансиски
 услуги; финансиско управување;
 финансиско советување; капитални
 инвестиции; финансиски информации;
 порамнување, финасиско; услуги на
 осигурување на недвижности; осигурување
 на гаражи; осигурување на
 покуќнина; услуги на осигурување
 поврзани со имотот; осигурување
 поврзано
 со личен имот; обезбедување на лизинг;
 банкарско осигурување; осигурување
 на згради; финансиско преземање;
 осигурување на хипотеки; договарање
 ануитети; осигурување на производи;

патничко осигурување; кредитно осигурување; осигурување за воздухопловство; осигурување за комбиња; осигурување за хотели; осигурителни услуги поврзани со моторни возила; осигурување на кредитен ризик; обезбедување на фондови; осигурување на бизниси; осигурување на хартии од вредност; приватно здравствено осигурување; осигурување на правни трошоци; осигурување на хотелско сместување; осигурување за канцеларии; договорање на гаранциски програми; осигурување на апарати за комуникација; осигурување на системи против кражби; агенции за осигурување на бродови; осигурување против загуба на кредит; осигурување за сопственици на имот; потпишување договори за продолжена гаранција; осигурување со продолжена гаранција; осигурување на хипотекарно банкарство; услуги на осигурување поврзани со стоки во транзит; агенции за животно осигурување; осигурување на кредитен ризик (факторинг); преземање на ризик при осигурување на имот; финансиски услуги за осигурување на фондови; осигурување од загуба на документи; одредување оштета за неживотно осигурување; обезбедување на средства за купување на имот; преземање на ризик кај осигурување од автомобилска несреќа; регулирање на побарување за неживотно осигурување; посредување при осигурување на превоз; осигурување од одговорност на трето лице; осигурување од професионална одговорност; осигурување од ризик поврзан

со пречекорување на роковите и трошоците; осигурителни услуги поврзани со живот; договорање на осигурување поврзано со превоз; превземање на ризик во врска со девизни трансакции (услуги за -); осигурување на полуци/плочки од скапоцени метали (услуги за-); осигурување од ризици поврзани со исполнување на рокови и трошоци; пензиско осигурување

(210) **TM 2020/17** (220) 10/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TIREMIX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/18** (220) 10/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) Jamieson Laboratories Ltd. 1 Adelaide Street East, Suite 2200, M5C 2V9 Toronto, Ontario, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

JAMIESON NATURAL SOURCES

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски додатоци; хранливи додатоци; пробиотски додатоци; витамински додатоци; минерални додатоци

(210) **TM 2020/19** (220) 10/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Jamieson Laboratories Ltd. 1**
Adelaide Street East, Suite 2200, M5C 2V9
Toronto, Ontario, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

JAMIESON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци; хранливи
додатоци; пробиотици додатоци;
витамински додатоци; минерални
додатоци

(210) **TM 2020/20** (220) 10/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Jamieson Laboratories Ltd. 1**
Adelaide Street East, Suite 2200, M5C 2V9
Toronto, Ontario, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 05.03.14;26.11.13;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци; хранливи
додатоци; пробиотици додатоци;
витамински додатоци; минерални
додатоци

(210) **TM 2020/21** (220) 13/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Wuxi Kaiha Technology Co., Ltd**
Dongfeng Community, Qianqiao Street,
Huishan District, Wuxi City, Jiangsu
Province, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 07.01.24;26.02.07;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 рластични сидни панели;сидни
панели што не се од метал;градежни
материјали, што не се од метал;градежно
дрво;камен;гипс [градежен
материјал];цемент;бетонски градежни
елементи;плочки, што не се од метал, за
градење;градежно стакло

(210) **TM 2020/22** (220) 13/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Весна Чадо ул. Киро Крстевски**
Платник бр. 11/1/11, Скопје, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

PLX - Patient Luxury Experience

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи; консултирање
(професионално бизнис консултирање);
консултации за раководење со персонал;
советување за организирање на
работењето
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и

истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството;
 медицинска помош; болници; здравствена заштита; клиници (медицински клиници); медицински клиници; закрепнување (болници за закрепнување); здравствени центри; негување болни луѓе; терапија (физикална терапија) подготвување на рецепти во аптеки; забарство; ортодонски услуги; помош при породување (акушерство); фармацевтски совети; медицински совети за лица со инвалидитет; терапевтски услуги; услуги за советување за здравјето; физикална терапија

(210) **TM 2020/24** (220) 14/01/2020
 (442) 31/03/2020

(731) **ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR**
 (740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NORAMOX

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 хемиски производи што се користат во индустријата; хемиски сурфактанти што се користат во детергенти и формули за чистење за потрошувачи и/или професионалци
 кл. 3 супстанции за употреба на перење алишта; препарати за избелување, чистење и отстранување на дамки; додатни средства за текстилна и кожна индустрија; помошни средства за

парфимерија и сапуни; детергенти што се користат во домаќинство и индустриско чистење

(210) **TM 2020/25** (220) 14/01/2020
 (442) 31/03/2020

(731) **ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR**
 (740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

DINORAM

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 хемиски производи што се користат во индустријата; особено хемиски агенти за адхезија кои се користат за асфалт и во индустријата за поплочување
 кл. 3 детергенти кои се користат за чистење во домаќинствата и индустријата
 кл. 19 хемиски агенти за адхезија кои се користат за асфалт и во индустријата за поплочување; хемиски сурфактанти што се користат во детергенти и формули за чистење за потрошувачи и/или професионалци

(210) **TM 2020/27** (220) 15/01/2020
 (442) 31/03/2020

(731) **TripAdvisor LLC 400 1st Avenue, Needham Massachusetts 02494, US**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(531) 03.07.05;26.07.03

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 софтвер кој може да се симнува во вид на мобилна апликација која се користи за пристап до водичи и рецензии на обезбедувачи на патнички услуги, патни дестинации, тури и локални атракции; софтвер кој може да се симнува во вид на мобилна апликација која се користи за пристап до база со податоци која може да се пребарува во областа на транспорт, патувања и планирање патувања; софтвер кој може да се симнува за прикачување, манипулирање, чување и споделување фотографии, графика, видео и останата мултимедија преку интернет; софтверска апликација која може да се симнува за пристап до веб страна каде корисниците може да објавуваат рејтинзи, рецензии и препораки на листи со недвижности за одмор, привремени сместувања, настани, локации, бизниси, услуги и активности во областите на забава, патување, туризам и ресторани; софтверска апликација која може да се симнува за резервирање и закажување транспорт, патувања и ресторани

кл. 35 услуги на споредба на цени, во областа на патувањето и сместувањето за користење од страна на потрошувачите при одредување на цена на транспорт и сместување, достапни електронски преку компјутерски мрежи и глобални информациски мрежи; обезбедување кориснички информации за други за транспорт, патување и сместување, достапни електронски преку компјутерски мрежи и глобални информациски мрежи; услуги на рекламирање, имено, промоција и рекламирање на стоки и услуги од други преку електронски комуникациски мрежи; обезбедување веб страна со рецензии, рејтинзи и препораки од корисници за

хотели и други привремени сместувања за комерцијални цели

кл. 38 обезбедување онлајн електронски огласни табли и форуми за пренос на пораки и фотографии помеѓу корисници на компјутери во областа на патувањата; обезбедување пристап до интерактивни бази со податоци за пренос на пораки помеѓу корисници на компјутери и претплатници во врска со патувања, слободни активности, храна и пијалоци и ресторани; обезбедување онлајн соби за разговор, услуги на инстант пораки и електронски огласни табли; обезбедување пристап до компјутерски бази со податоци во областите на социјално вмрежување и социјално претставување; обезбедување онлајн заеднички форум за корисниците да споделуваат и објавуваат информации, звук, видео, забавни содржини или информации, да формираат виртуелни заедници и да се ангажираат во социјално вмрежување

кл. 39 услуги за информации за патување; обезбедување онлајн компјутерска база со податоци во областа на услуги за информации за патување; обезбедување рецензии на обезбедувачи на патнички услуги, патни дестинации, тури преку компјутерски мрежи и глобални информациски мрежи; обезбедување онлајн компјутерска база со податоци која може да се пребарува со информации за транспорт, патување и планирање на рути; обезбедување на патничко советување; обезбедување електронски информации во врска со патување; услуги на туристички агенции, имено, правење резервации и закажувања за транспорт и услуги за резервации за патувања; обезбедување информации, вести и рецензии на обезбедувачи на патнички услуги

кл. 42 компјутерски услуги, имено, обезбедување машини за пребарување за добивање патнички податоци и информации преку компјутерски мрежи и глобални информациски мрежи; обезбедување на интернет машини за пребарување; обезбедување онлајн компјутерски софтвер кој не може да се симнува за прикачување, манипулирање, чување и споделување фотографии, графика, видео, и останата мултимедија преку интернет; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрираните корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат реакции од други корисници и да формираат виртуелни заедници; обезбедување онлајн компјутерски софтвер кој не може да се симнува за резервирање и закажување транспорт, патувања и ресторани; услуги на софтвер како услуга (СааС) со компјутерски софтвер за пристап, разгледување и пребарување онлајн бази со податоци; услуги на платформа како услуга (ПааС) со компјутерски софтвер за пристап, разгледување и пребарување онлајн бази со податоци; услуги на софтвер како услуга (СааС) со компјутерски софтвер за пристап, надгледување, следење, пребарување, чување и споделување информации на теми од општ интерес, патувања, слободни активности, храна и пијалоци и ресторани; услуги на платформа како услуга (ПааС) со компјутерски софтвер за пристап, надгледување, следење, пребарување, чување и споделување информации за патувања, слободни активности, храна и пијалоци и ресторани; услуги на софтвер како услуга (СааС) со компјутерски софтвер за користење како интерфејс за програмирање апликации (АПИ); услуги на платформа како услуга

(ПааС) со компјутерски софтвер за користење како интерфејс за програмирање апликации (АПИ)
 кл. 43 обезбедување информациски услуги за сместувања и ресторани; обезбедување рецензии на хотелски сместувања и ресторани преку компјутерски мрежи и глобални информациски мрежи; обезбедување онлајн рецензии на локални атракции преку Интернет, имено, обезбедување онлајн рецензии на ресторани, хотели и ресорти кои обезбедуваат храна и сместување преку компјутерски мрежи и глобални информациски мрежи; услуги на туристички агенции, имено, помош при резервации и закажување за сместување преку компјутерски мрежи, глобални компјутерски комуникациски мрежи и мобилни мрежи; услуги на резервации за ресторани; обезбедување онлајн резервации, закажување и услуги за пребарување за привремено сместување, привремени смештаи и изнајмување привремени места за одмор

(210) ТМ 2020/28 (220) 16/01/2020
 (442) 31/03/2020

(731) СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз
**Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре,
 Куманово, МК**

(740) Николиќ Горан ул. 1, бр.219 Долно
 Коњаре, Куманово
 (540)



(591) темно сина, бела

(531) 26.04.22;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; смеши за гаснење и спречување пожар; препарати за калење и заварување метали; супстанции за штавење на животински кожи; адхезиви [лепливи материи] наменети за индустријата; кит [мека, леплива смеса] и други пасти и полнила; компост, природни и вештачки ѓубриња; биолошки препарати за употреба во индустријата и науката

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; мастила за печатење, маркирање и гравирање; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за примена во сликарството, уредувањето на просторот, печатарството и уметноста

кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни пасти; парфимерија, есенцијални масла; средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

кл. 6 обични метали и нивните легури, руда; метални градежни и конструкциски материјали; метални преносни конструкции; жици и кабли од обичен метал кои не се електрични; мали предмети од метал [железарија]; метални контејнери за складирање или транспорт; сефови

кл. 7 машини и машински алати, електрични алати; мотори и погонски машини [освен за сувоземни возила]; машински спојници и трансмисиски

елементи [освен за сувоземни возила]; земјоделски направи [кои не се рачни]; инкубатори за јајца; автоматски апарати за продажба

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење [готвење], ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 17 сурова и полупреработена гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и замена за сите тие материјали; пластика и смола во обликувана форма за користење во производството; материјали за подлошки, за заптисување и за изолација; свитливи неметални цевки и црева

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството; садови за готвење и прибор за јадење освен виљушки, ножеви и лажици; чешли и сунѓери; четки, освен сликарски четки; материјали за правење четки; производи што се користат за чистење; необработено и полуобработено стакло [освен градежно стакло]; стакларија, порцелан и грнчарија

кл. 24 текстил и замена за текстил; платно за домаќинства; завеси од текстил или пластика

(210) ТМ 2020/29 (220) 16/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре,
Куманово, МК

(740) Николик Горан ул. 1, бр.219 Долно
Коњаре, Куманово
(540)



(591) темно сина, црвена
(531) 01.03.13;26.11.03;27.05.01
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 37 градежни конструкции; инсталациони услуги
 кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања
 кл. 40 обработка на материјали
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2020/32 (220) 17/01/2020
 (442) 31/03/2020

(731) Друштво за производство трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-импорт Кочани ул., „Штипски пат“ бб, 2300, Кочани, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, зелена, црна, бела
 (531) 26.13.25; 27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 зеленчук конзервиран, зеленчук варен, зеленчук сушен, ферментирана зеленчукова храна (кимши), замрзнато овошје конзервирано овошје кандирано овошје, овошни желеа, туршија, туршија лута и многу зачинета, мармалад, овошни

салати, џемови, овошни каши, масти за јадење, масла за јадење, печурки конзервирани, месо, месоконзервирано, сланина, риба (производи за исхрана направени од риба), риба (филети од риба), риби во конзерви, морски алги, морски јастози што не се живи, морски ракови што не се живи, млеко, млечни пијалаци во кои преовладува млеко, сирење, тофу (сирење од соја), маслинки конзервирани, маслиново масло за исхрана

кл. 30 туршија од овошје, лути индиски зачини и шеќер (додатоци на исхрана), конзервирање храна (сол за конзервирање храна), сос (доматен сос), овошни желеа и сосеви, оцет, шеќер, чај, ориз, кечап, сосеви, брашно, леб, мед, сол, ароматични градинарски тревки конзервирани, шафран (зачини)

кл. 31 пиперки (растенија), зеленчук свеж, тиквички, зелена салата, винова лоза, овошје свежо, остатоци од овошје, каша од овошје, ситни овошја без семки во свежа состојба, цитруси (јужни овошја), билки свежи (градинарски билки свежи), семиња (растителни семиња), растенија, зрна (семе), семе од житарици, необработено, печурки свежи, мицелиум за размножување на печурки, тартуфи свежи, маслинки свежи, јаткасто овошје, ориз необработен

(210) ТМ 2020/33 (220) 17/01/2020
 (442) 31/03/2020

(731) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
 (540)

LENOCOR

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, имено селективни блокатори на калциевите канали со примарно васкуларен ефект

(210) **TM 2020/35** (220) 21/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола ул. Игњат Атанасовски бр. 66, Битола, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Aknefug Oxid Wash

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/37** (220) 22/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **NSAR GENERAL TRADING (L.L.C) P.O. BOX 171611-Dubai, AE**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(531) 03.01.01;24.09.12;26.01.18

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, производи од цигари, кибрити

(210) **TM 2020/38** (220) 23/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје (540)

BABY-G

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 паметни часовници; компјутери погодни за носење; уреди за следење на активности погодни за носење; монитори за видео приказ погодни за носење; батерии; полначи на батерии; кабли за полнење; електрични адаптери; слушалки за во уво и слушалки за на глава; превземачки мобилни апликации и софтвер за процесирање, прегледување и уредување податоци од паметни часовници и мобилни уреди што содржат глобален позиционирачки системи, компаси, барометри, алтиметри, педометри, мерачи за отчукувања на срцето, акцелерометри и термометри; паметни часовници што имаат радио-контролирана функција; делови и опрема за истите

(210) **TM 2020/39** (220) 24/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **CORPORACION HABANOS, S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768 (540)

MONTECRISTO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, пури, цигари, цигарилоси, сечен тутун за лулиња;прибор за пушачи,

имено пепелници, секачи за пури, кутии за кибри, кутии запури;кибрити;хумидори

(210) **TM 2020/40** (220) 24/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue East Hanover New
Jersey 07936, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

BELVITA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 печива; слаткарски производи; брашно и подготовки направени од житарки; леб; двопек; колачиња; плочки од колачиња; крекери; чоколадни и плочки за ужинка, имено житни плочки, плочки за појадок, чоколатца, плочки од јаткасти плодови, енергетски плочки, протеински плочки, ниско-нутритивни плочки, житни плочки кои содржат јогурт; житни плочки кои содржат млеко; житни плочки кои содржат овошје; плочки од јогурт и диетални плочки; житни плочки кои содржат чоколадо; бисквити; мраз; сладоледи; слаткарски производи од шеќер; замрзнати слаткарски производи; сладолед; десерти; замрзнати десерти; ладни десерти; торти; чоколадни трошки; пекарски производи

(210) **TM 2020/41** (220) 24/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue East Hanover New
Jersey 07936, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) жолта, светло зелена, темно зелена, портокалова, окер, бела, кафена

(531) 05.07.22;08.01.12;25.01.15

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 пекарски производи, тапиока и брашно, слатки и солени тартови и пити, обични или зачинети и/или полнети тестенини, подготовки направени од житарки, житарки за појадок, јадења направени од тесто од тарт, леб, двопек, слатки или солени бисквити, крекери, колачи, бисквити, напелитанки, житни плочки, вафли, торти, печива, и сите овие продукти се обични и/или обложени и/или полнети и/или зачинети, трошки, слатко или солено мезе кои содржи леб, бисквити или пекарско тесто, слаткарски продукти, мраз што се јаде, имено производи од сладолед, десерти, замрзнати печива и десерти, ладни печива и десерти

(210) **TM 2020/48** (220) 27/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС**
ДОО Скопје ул. Булевар 3-та
Македонска бригада бр. 60, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) црна, црвена, бела, сива
 (531) 27.05.12;27.07.11
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 инструменти за мерење
 кл. 16 книги, списанија
 кл. 35 помош во водењето бизнис,
 советување за бизнис работење и
 организација, консултации за раководење
 со персонал, бизнис истражување,
 советување за организирање на
 работењето, бизнис пребарувања,
 експерти за ефикасност, раководење
 (советодавни услуги за бизнис
 раководење), професионално
 бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги
 (поддршка на бизниси)
 кл. 41 онлајн публикување на електронски
 книги и списанија
 кл. 42 научно истражување

(210) ТМ 2020/49 (220) 27/01/2020
 (442) 31/03/2020
 (731) УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС
 ДОО Скопје ул. "Булевар 3-та
 Македонска бригада" бр. 60, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, црвена, бела, сива
 (531) 27.05.12;27.07.11
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 инструменти за мерење
 кл. 16 книги, списанија
 кл. 35 помош во водењето бизнис,
 советување за бизнис работење и
 организација, консултации за раководење
 со персонал, бизнис истражување,
 советување за организирање на
 работењето, бизнис пребарувања,
 експерти за ефикасност, раководење
 (советодавни услуги за бизнис
 раководење), професионално
 бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги
 (поддршка на бизниси)
 кл. 41 онлајн публикување на електронски
 книги и списанија
 кл. 42 научно истражување

(210) ТМ 2020/50 (220) 27/01/2020
 (442) 31/03/2020
 (731) УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС
 ДОО Скопје ул. "Булевар 3-та
 Македонска бригада" бр. 60, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, црвена, бела, сива
 (531) 16.03.17;27.05.12
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 инструменти за мерење
 кл. 16 книги, списанија
 кл. 35 помош во водењето бизнис,
 советување за бизнис работење и

организација, консултации за раководење со персонал, бизнис истражување, советување за организирање на работењето, бизнис пребарувања, експерти за ефикасност, раководење (советодавни услуги за бизнис раководење), професионално бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги (поддршка на бизниси)

кл. 41 онлајн публикување на електронски книги и списанија

кл. 42 научно истражување

(210) **TM 2020/58** (220) 28/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company, 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

REIGN INFERNO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци; безалкохолни пијалоци; спортски пијалоци

(210) **TM 2020/59** (220) 27/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde, Eskisehir, TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела, зелена, црвена, светло жолта
(531) 05.07.02; 27.03.11

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки печива; крекери; напелитанки; торти; тартови; десерти, имено, пекарски десерти; леб; експандирани интегрални житарки; овесни снегулки; житарки за појадок; сладолед; мраз што се јаде

(210) **TM 2020/62** (220) 29/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **BELUPO IJĖKOVİ İ KOZMETİKA d.d. Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)

LUPOCET

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/72** (220) 31/01/2020
(442) 31/03/2020

(731) **УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје ул. "Булевар 3-та Македонска бригада" бр. 60, Скопје, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)

VOX ORGANIZATIONIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 инструменти за мерење
кл. 16 книги, списанија
кл. 35 помош во водењето бизнис, советување за бизнис работење и организација, консултации за раководење со персонал, бизнис истражување, советување за организирање на работењето, бизнис пребарувања,

експерти за ефикасност, раководење
(советодавни услуги за бизнис
раководење), професионално
бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги
(поддршка на бизниси)

кл. 41 онлајн публикување на електронски
книги и списанија

кл. 42 научно истражување

(210) ТМ 2020/98 (220) 11/02/2020
(442) 31/03/2020

(731) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, сина, сива
(531) 25.01.19;27.05.02;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 шеќер во прав

(210) ТМ 2020/99 (220) 11/02/2020
(442) 31/03/2020

(731) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена,
златна, зелена, црна

(531) 08.07.04;25.01.19;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 флипс со вкус на пица

(210) ТМ 2020/100 (220) 11/02/2020
(442) 31/03/2020

(731) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена,
златна, сина, црна

(531) 08.03.12;25.01.19;27.05.02


(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 флипс со вкус на сирење

(210) ТМ 2020/101 (220) 11/02/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, црвена, златна, зелена
 (531) 08.07.25;25.01.19;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кечап

(210) **ТМ 2020/102** (220) 11/02/2020
 (442) 31/03/2020

(731) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, светло сина, зелена, црвена,
 сива, црна
 (531) 05.03.15;25.07.07;27.05.02
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 бонбони компримати (пеперминт
 бонбони)

(210) **ТМ 2020/103** (220) 11/02/2020
 (442) 31/03/2020

(731) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, црвена, светло и темно
 сина, зелена, кафена, црна
 (531) 05.03.15;11.01.02;25.01.19;27.05.24
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сода бикарбона

(210) **ТМ 2020/104** (220) 11/02/2020
 (442) 31/03/2020

(731) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, светло и темно кафена,
 црвена, црна
 (531) 25.01.19;26.04.18
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 црн бибер мелен

(210) ТМ 2020/105 (220) 11/02/2020
(442) 31/03/2020

(731) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно кафена,
црвена, црна
(531) 11.01.02;25.01.19;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 црн бибер во зрно

(210) ТМ 2020/106 (220) 11/02/2020
(442) 31/03/2020

(731) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, златна, светло и темно
кафена, црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 десерт од млечно и бело чоколадо
полнет со лешник крем

(210) ТМ 2020/107 (220) 11/02/2020
(442) 31/03/2020

(731) Прехранбена индустрија
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, светло и темно зелена,
портокалова, црвена, црна
(531) 11.01.02;25.01.19;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 лимонтус

(210) ТМ 2020/108 (220) 11/02/2020
(442) 31/03/2020

(731) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, светло и темно розева,
 кафена, црвена, црна
 (531) 11.01.02;25.01.19;26.04.18
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 ванилин шеќер

(210) **ТМ 2020/109** (220) 11/02/2020
 (442) 31/03/2020

(731) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, портокалова, кафена,
 црвена, црна
 (531) 11.01.02;25.01.19;26.04.18
 (551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 30 прашок за пециво

(210) **ТМ 2020/110** (220) 11/02/2020
 (442) 31/03/2020

(731) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, виолетова, кафена,
 црвена, црна, зелена
 (531) 25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 крцкави топчиња од житарки со вкус
 на чоколадо

(210) **ТМ 2020/111** (220) 11/02/2020
 (442) 31/03/2020

(731) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце
Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(591) бела, жолта, црвена, светло и темно
кафена, зелена, црна

(531) 08.07.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 смеса за инстант пире од компир

(210) **TM 2020/121** (220) 13/02/2020

(442) 31/03/2020

(731) **Kraft Foods Sverige Intellectual
Property AB c/o Kraft Foods Sverige AB
SE-194 86 Upplands Väsby, SE**(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сина, бела, црвена, портокалова

(531) 26.11.09;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;
екстракти од месо; конзервирано, сушено
и готвено овошје и зеленчук; желе,
џемови, мармалад, компоти; јајца, млеко и
млечни производи, јогурт; масти и масла
за јадење; доматно пире и доматен сок;чипсови и ужинки на база на компир,
зеленчук или овошје; печени, сушени,
посолени, пикантни и зачинети јаткасти
плодовикл. 30 кафе, замени за кафе, чај и какао,
кои вклучуваат пијалаци направени од
истите; шеќер и засладувачи
(природни); брашно и нутритивни
подготовки направени од житарки, житарки
за појадок, тестенини и други производи
од тесто, пици, руски печива, пити, леб,
печива и слаткарски производи кои
вклучуваат чоколади и слатки; сладолед,
сладолед од јогурт, замрзнат јогурт и
мраз; сол, сенф, кечап, оцет, сосеви
(мирудии), зачини, ужинки во форма на
пуканки и чипсови од пченка, исто така и
ужинки на база на пченка, ориз, јачмен, 'рж
или печива

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	МК/Т/2020/0024
1	МК/Т/2020/0025
1	МК/Т/2020/0028
2	МК/Т/2020/0028
3	МК/Т/2020/0024
3	МК/Т/2020/0025
3	МК/Т/2020/0028
4	МК/Т/2019/1438
5	МК/Т/2019/1381
5	МК/Т/2019/1382
5	МК/Т/2019/1444
5	МК/Т/2019/1454
5	МК/Т/2019/1458
5	МК/Т/2020/0017
5	МК/Т/2020/0018
5	МК/Т/2020/0019
5	МК/Т/2020/0020
5	МК/Т/2020/0033
5	МК/Т/2020/0035
5	МК/Т/2020/0062
6	МК/Т/2020/0028
7	МК/Т/2020/0028
9	МК/Т/2019/1356
9	МК/Т/2019/1371
9	МК/Т/2019/1422
9	МК/Т/2019/1438
9	МК/Т/2019/1453
9	МК/Т/2019/1457
9	МК/Т/2020/0027
9	МК/Т/2020/0038
9	МК/Т/2020/0048
9	МК/Т/2020/0049
9	МК/Т/2020/0050

9	МК/Т/2020/0072
10	МК/Т/2019/1411
11	МК/Т/2020/0028
12	МК/Т/2019/1438
12	МК/Т/2020/0010
14	МК/Т/2019/1356
16	МК/Т/2019/1356
16	МК/Т/2020/0011
16	МК/Т/2020/0048
16	МК/Т/2020/0049
16	МК/Т/2020/0050
16	МК/Т/2020/0072
17	МК/Т/2020/0028
18	МК/Т/2019/1356
19	МК/Т/2020/0021
19	МК/Т/2020/0025
20	МК/Т/2019/1356
21	МК/Т/2019/1356
21	МК/Т/2020/0028
24	МК/Т/2019/1238
24	МК/Т/2019/1356
24	МК/Т/2020/0028
25	МК/Т/2019/1238
25	МК/Т/2019/1346
25	МК/Т/2019/1347
25	МК/Т/2019/1356
25	МК/Т/2019/1427
26	МК/Т/2019/1356
28	МК/Т/2019/1238
28	МК/Т/2019/1346
28	МК/Т/2019/1347
28	МК/Т/2019/1356
29	МК/Т/2019/0904
29	МК/Т/2019/1222

29	МК/Т/2019/1223
29	МК/Т/2019/1224
29	МК/Т/2019/1225
29	МК/Т/2019/1226
29	МК/Т/2019/1227
29	МК/Т/2019/1228
29	МК/Т/2019/1229
29	МК/Т/2019/1230
29	МК/Т/2019/1231
29	МК/Т/2019/1232
29	МК/Т/2019/1233
29	МК/Т/2019/1234
29	МК/Т/2019/1448
29	МК/Т/2020/0004
29	МК/Т/2020/0032
29	МК/Т/2020/0121
30	МК/Т/2019/1133
30	МК/Т/2019/1212
30	МК/Т/2019/1383
30	МК/Т/2019/1437
30	МК/Т/2019/1448
30	МК/Т/2019/1449
30	МК/Т/2019/1450
30	МК/Т/2019/1451
30	МК/Т/2019/1452
30	МК/Т/2019/1461
30	МК/Т/2020/0032
30	МК/Т/2020/0040
30	МК/Т/2020/0041
30	МК/Т/2020/0059
30	МК/Т/2020/0098
30	МК/Т/2020/0099
30	МК/Т/2020/0100
30	МК/Т/2020/0101



30	MK/T/2020/0102
30	MK/T/2020/0103
30	MK/T/2020/0104
30	MK/T/2020/0105
30	MK/T/2020/0106
30	MK/T/2020/0107
30	MK/T/2020/0108
30	MK/T/2020/0109
30	MK/T/2020/0110
30	MK/T/2020/0111
30	MK/T/2020/0121
31	MK/T/2019/0904
31	MK/T/2019/1133
31	MK/T/2020/0032
32	MK/T/2019/0904
32	MK/T/2019/1133
32	MK/T/2019/1468
32	MK/T/2020/0058
33	MK/T/2019/0904
33	MK/T/2019/1467
34	MK/T/2017/0580
34	MK/T/2019/1357
34	MK/T/2020/0037
34	MK/T/2020/0039
35	MK/T/2018/1316
35	MK/T/2019/0904

35	MK/T/2019/1028
35	MK/T/2019/1374
35	MK/T/2019/1422
35	MK/T/2020/0002
35	MK/T/2020/0022
35	MK/T/2020/0027
35	MK/T/2020/0029
35	MK/T/2020/0048
35	MK/T/2020/0049
35	MK/T/2020/0050
35	MK/T/2020/0072
36	MK/T/2020/0015
36	MK/T/2020/0016
37	MK/T/2020/0029
38	MK/T/2019/1371
38	MK/T/2020/0027
39	MK/T/2019/1438
39	MK/T/2020/0011
39	MK/T/2020/0027
39	MK/T/2020/0029
40	MK/T/2020/0029
41	MK/T/2019/1028
41	MK/T/2019/1346
41	MK/T/2019/1347
41	MK/T/2019/1356
41	MK/T/2019/1371

41	MK/T/2019/1374
41	MK/T/2019/1411
41	MK/T/2019/1422
41	MK/T/2020/0048
41	MK/T/2020/0049
41	MK/T/2020/0050
41	MK/T/2020/0072
42	MK/T/2018/1119
42	MK/T/2019/1427
42	MK/T/2020/0022
42	MK/T/2020/0027
42	MK/T/2020/0029
42	MK/T/2020/0048
42	MK/T/2020/0049
42	MK/T/2020/0050
42	MK/T/2020/0072
43	MK/T/2018/1316
43	MK/T/2019/0904
43	MK/T/2019/1133
43	MK/T/2019/1427
43	MK/T/2019/1445
43	MK/T/2020/0027
44	MK/T/2019/1411
44	MK/T/2020/0022
45	MK/T/2019/1374



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
ARKEMA FRANCE	MK/T/2020/0024
ARKEMA FRANCE	MK/T/2020/0025
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	MK/T/2020/0062
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.	MK/T/2019/1444
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/2020/0033
British American Tobacco (Brands) Inc.	MK/T/2019/1357
CORPORACION HABANOS, S.A.	MK/T/2020/0039
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)	MK/T/2020/0038
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/2019/1383
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/2019/1449
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/2019/1450
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/2019/1451
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/2019/1452
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/2020/0059
Goodyear Tyres UK Limited	MK/T/2020/0010
Hodja Cena Kjendresa (Hoxha Cena Qëndresa)	MK/T/2019/1133
Intercontinental Great Brands LLC	MK/T/2019/1448
Intercontinental Great Brands LLC	MK/T/2020/0040
Intercontinental Great Brands LLC	MK/T/2020/0041
Jamieson Laboratories Ltd.	MK/T/2020/0018
Jamieson Laboratories Ltd.	MK/T/2020/0019
Jamieson Laboratories Ltd.	MK/T/2020/0020
Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB	MK/T/2020/0121
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/0004
NSAR GENERAL TRADING (L.L.C)	MK/T/2020/0037
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	MK/T/2019/1381
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	MK/T/2019/1382
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	MK/T/2020/0017
Philip Morris Brands Sarl	MK/T/2017/0580
Pozavarovalnica Sava, d.d.	MK/T/2020/0015
Pozavarovalnica Sava, d.d.	MK/T/2020/0016
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)	MK/T/2020/0011
Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company,	MK/T/2020/0058
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	MK/T/2019/1356
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	MK/T/2019/1371



SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MK/T/2019/1454
SIAC PTE LTD.	MK/T/2019/1467
TripAdvisor LLC	MK/T/2020/0027
V.F. Corporation	MK/T/2020/0002
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	MK/T/2019/1458
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD	MK/T/2019/1453
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.	MK/T/2019/1457
Wuxi Kaiha Technology Co., Ltd	MK/T/2020/0021
Адвокат Даниел Иваноски	MK/T/2019/1374
БЕСИМ АЛИЈИ	MK/T/2019/1468
Весна Чадо	MK/T/2020/0022
Владимир Стајик	MK/T/2019/1028
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1222
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1223
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1224
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1225
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1226
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1227
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1228
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1229
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1230
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1231
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1232
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1233
ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО	MK/T/2019/1234
Друштво за издавачка дејност КНИГОТЕКА ДОО Скопје	MK/T/2019/1422
Друштво за производство трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-импорт Кочани	MK/T/2020/0032
Друштво за производство, трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје	MK/T/2019/1438
Друштво за трговија и услуги ДАТА МАСТЕРС ДОО Скопје	MK/T/2018/1119
Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола	MK/T/2020/0035
Друштво за трговија на големо и мало МАКО-МАРКЕТ ДОО Скопје	MK/T/2019/1437
Друштво за услуги КАФЕ ПАУЗА ДОО Скопје	MK/T/2018/1316
Ибрахим Илази	MK/T/2019/1346
Ибрахим Илази	MK/T/2019/1347
КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	MK/T/2019/1238
МАКПРОГРЕС ДОО	MK/T/2019/1461
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	MK/T/2019/1212
ПЗУ „д-р Т. Каракамчев“	MK/T/2019/1411
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	MK/T/2020/0098
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	MK/T/2020/0099
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	MK/T/2020/0100



Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0101
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0102
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0103
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0104
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0105
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0106
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0107
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0108
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0109
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0110
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	МК/Т/2020/0111
Приватна установа за социјална заштита на стари лица ГЕРОМЕДИКАЛ ФЕНИКС с. Волково Скопје	МК/Т/2019/1445
СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/2020/0028
СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/2020/0029
Тодорова Анета	МК/Т/2019/1427
Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт- импорт Скопје	МК/Т/2019/0904
УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје	МК/Т/2020/0048
УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје	МК/Т/2020/0049
УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје	МК/Т/2020/0050
УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје	МК/Т/2020/0072

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):


- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **28369** (151) 03/03/2020
 (210) ТМ 2016/229 (220) 01/03/2016
 (181) 01/03/2026
 (450) 31/03/2020

(732) **Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ПЕГАСУС-ЕЛС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ул. „ЈНА“ бр. 86, Тетово, МК**

(740) Адвокатско друштво Даути и Симјаноски ул. Струшка бр. 25/1, Тетово
 (540)



(591) темно азурно плава, многу темна сива, бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28370** (151) 03/03/2020
 (210) ТМ 2016/887 (220) 16/09/2016
 (181) 16/09/2026
 (450) 31/03/2020

(732) **Purple Technologies (Europe) Limited 3rd Floor, 207 Regent Street London, W1B 3HH, GB**

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц 1/10, 1000, Скопје
 (540)

Purple.com

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски софтвер; компјутерски периферни уреди; опрема за обработка на електронски податоци; опрема за компјутерски мрежи и комуникации на податоци; компјутерски компоненти и делови; електронски мемориски уреди; електронски контролни апарати

кл. 38 услуги на телекомуникации и емитување на комуникации; трансмисија и стриминг на содржина на податоци преку компјутер и глобални информациски мрежи; работа со електронски комуникациски мрежи; овозможување на пристап до бази на податоци;

овозможување на пристап до он-лајн бази на податоци преку портали; електронска размена на податоци; телекомуникациски услуги за овозможување пристап до компјутерски бази на податоци;

овозможување на пристап до бази на податоци за даунлодирање на информации преку електронски медиуми

кл. 41 услуги на настава, образование, обука и забава; продукција и дистрибуција на телевизиски програми, емисии и филмови; обезбедување на услуги на филмови и телевизиски програми кои не можат да се даунлодираат преку услуги на видео-он -деманд; организирање и водење на работилници (образование), конгреси, лекции; организирање на изложби за културни и образовни потреби; он-лајн публикување електронски книги и списанија

(111) **28371** (151) 03/03/2020
 (210) ТМ 2017/632 (220) 20/06/2017
 (181) 20/06/2027
 (450) 31/03/2020

(732) **Друштво за трговија на големо и мало Л-ДЕЦИБЕЛ ДООЕЛ Скопје ул. Мајски манифест бр. 10/1, 1000, Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, сива, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање
кл. 37 поправки, инсталациски услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите: услуги за индустриски анализи и истражувања: проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер.

(111) **28364** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2017/663 (220) 04/07/2017
(181) 04/07/2027
(450) 31/03/2020

(732) **ГОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА ул. Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, МК and ул.Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **28425** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2018/1068 (220) 01/11/2018
(181) 01/11/2028
(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за услуги ЏАНГЛ Продакшн ДООЕЛ ул. Димче Мирчев 18, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

(111) **28426** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2018/1069 (220) 01/11/2018
(181) 01/11/2028
(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за услуги ИДЕА Плус 360' Комуникации ДООЕЛ ул. Димче Мирчев 18, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи

кл. 35 рекламирање; дизајнирање рекламен материјал; пишување рекламни текстови; телевизиско рекламирање; изнајмување рекламен простор;

изнајмување рекламен материјал;
 објавување рекламни текстови; рекламни
 огласи (ширење на рекламните огласи);
 агенции за рекламирање; рекламирање
 преку радио; рекламирање преку пошта;
 производство на рекламни филмови;
 директно рекламирање преку пошта;
 компјутерско рекламирање преку
 интернет; изнајмување билборди [паноа за
 рекламирање]; изнајмување време за
 рекламирање преку медиумите;
 организирање изложби за комерцијални
 или рекламни цели; консултации за
 стратегија на комуникации во
 рекламирање; услуги за дизајн на
 страници, за рекламни цели;
 организирање трговски саеми за
 комерцијални или рекламни цели;
 ангажирање манекени за рекламирање
 или промовирање на производи;
 продукција на програми за телевизиска
 продажба; маркетинг истражување;
 организирање изложби за комерцијални
 или рекламни цели; Организирање
 трговски саеми за комерцијални или
 рекламни цели
 кл. 39 логистички услуги за транспорт;
 организирање патувања
 кл. 40 печатење; офсет печатење;
 фотографско печатење; печатење на
 свила; печатење на примероци
 кл. 41 ставање на располагање на
 телевизиски програми, кои не можат да се
 преземат, по пат на услуги на пренос на
 видео записи на барање; ставање на
 располагање на филмови, кои не можат да
 се преземаат, по пат на услуги на пренос
 на видео записи на барање; изнајмување
 видеокамери; продукција на музика;
 продукција на шоу програми; продукција на
 радио и телевизиски програми;
 организирање балови; организирање
 спортски натпревари; организирање и

водење концерти; организирање и водење
 конференции; организирање и водење
 конгреси; организирање и водење
 симпозиуми; организирање и водење
 семинари; организирање натпревари
 [образование или забава]; организирање и
 водење работилници [обука];
 организирање шоу програми [импресарио
 услуги]

(111) **28424** (151) 20/03/2020
 (210) ТМ 2018/1273 (220) 12/12/2018
 (181) 12/12/2028
 (450) 31/03/2020

(732) **Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
 LEK-AM Sp. z o.o. ("LEK-AM") seated in:
 Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym,
 registered in District Court in Warsaw, XIV
 Commercial Division, State Court Register
 under number KRS 0000089602,
 NIP(taxpayer identification number): 531-
 14-95-443, PL**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

HISTAZIN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28432** (151) 20/03/2020
 (210) ТМ 2018/1278 (220) 14/12/2018
 (181) 14/12/2028
 (450) 31/03/2020

(732) **СКУП-МАКЕДОНИЈА ул. „11-ти
 Октомври“ бр. 2/5-4, Скопје, МК**
 (540)

PER.SCOOP

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 обработка на текстови; собирање статистички податоци

кл. 41 објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови

(111) **28375** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2018/1282 (220) 14/12/2018
(181) 14/12/2028
(450) 31/03/2020

(732) **Global Standard gemeinnützige GmbH Kernerplatz 2, D-70182 Stuttgart, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски супстанци и материјали за принтање; хемиски супстанци, хемиски материјали и хемиски препарати, и природни елементи; детергенти за употреба во производство и индустрија; филтри од хемиски и не-хемиски супстанци вклучени во оваа класа; смеси за китирање, и пополнувачи и смеси за употреба во индустрија; лепливи материи за индустријата; непроцесирана пластика; непроцесирана вештачка и синтетичка смола; хемиски и органски смеси и супстанци за третирање на кожа и текстил
кл. 2 премази; фарби, средства за бојосување, пигменти и мастила; сирови

природни смоли; бои и средства за миење; разредувачи и згуснувачи за премази, фарби и мастила; непросирни лакови и лакови

кл. 18 патни торби, торби, новчаници и други багажи; чадори и чадори за сонце

кл. 20 мебел и покуќнина; кревети, постелнина, душеци, перници и перничница; внатрешни ролетни, и арматури за завеси и внатрешни ролетни; контејнери, и затварачи и држачи за нив, неметални

кл. 22 материјали за полнење и фатирање; сирови текстилни влакна и замени; торби и вреќи за пакување, складирање и транспорт; мрежи; церади, тенди, шатори, и неприкачени прекривки; ремени и ленти; едра; јажиња и жици

кл. 23 врвци и конци

кл. 24 материјали за филтрирање на текстил; текстилни стоки, и замени за текстилни стоки; ткаенини

кл. 25 облека; производи што се носат на глава; обувки

кл. 26 додатоци за облека, артикли за шиене и украсни текстилни артикли; привезоци, различни од накит, алки за клучеви и привезоци за клучеви; вештачко овошје, цвеќе и зелчук

кл. 28 играчки, игри, предмети за играње и евтини играчки; празнични декорации и вештачки Божиќни дрва; спортски артикли и опрема

кл. 35 комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи]; услуги на бизнис консултирање и советување; малопродажба на мебел и покуќнина; Услуги на малопродажба и големопродажба на стоките: хемиски супстанци и материјали за принтање; хемиски супстанци, хемиски материјали и хемиски препарати, и природни елементи;


детергенти за употреба во производство и индустрија; филтри од хемиски и не-хемиски супстанции вклучени во оваа класа; смеси за китирање, и пополнувачи и смеси за употреба во индустрија; лепливи материи за индустријата; непроцесирана пластика; непроцесирана вештачка и синтетичка смола; хемиски и органски смеси и супстанции за третирање на кожа и текстил; премази; фарби, средства за бојосување, пигменти и мастила; сирови природни смоли; бои и средства за миење; разредувачи и згуснувачи за премази, фарби и мастила; непросирни лакови и лакови; патни торби, торби, новчаници и други багажи; чадори и чадори за сонце; мебел и покуќнина; кревети, постелнина, душеци, перници и перничница; внатрешни ролетни, и арматури за завеси и внатрешни ролетни; контејнери, и затварачи и држачи за нив, неметални; материјали за полнење и фатирање; сирови текстилни влакна и замени; торби и вреќи за пакување, складирање и транспорт; мрежи; церади, тенди, шатори, и неприкачени прекривки; ремени и ленти; едра; јажиња и жици; Врвци и конци; материјали за филтрирање на текстил; текстилни стоки, и замени за текстилни стоки; ткаенини; облека; производи што се носат на глава; обувки; додатоци за облека, артикли за шиене и украсни текстилни артикли; привезоци, различни од накит, алки за клучеви и привезоци за клучеви; вештачко овошје, цвеќе и зелечнук; Играчки, игри, предмети за играње и евтини играчки; празнични декорации и вештачки Божиќни дрва; спортски артикли и опрема
кл. 42 тестирање, автентификација и контрола на квалитет

(111) 28416

(151) 12/03/2020

(210) ТМ 2018/1289 (220) 17/12/2018
(181) 17/12/2028
(450) 31/03/2020

(732) **Златевски Љубиша ул.
Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, МК**
(540)



(591) сина, темно сина, бела и зелена-беж
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци

(111) 28368 (151) 03/03/2020
(210) ТМ 2019/84 (220) 21/01/2019
(181) 21/01/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за трговија,
производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ
Кирил Тодоровски
ул. Круме Волнароски бр. 10, 7500,
Прилеп, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, бела, темно и светло
кафена, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало и услуги при увоз и извоз на кафе

(111) **28366** (151) 03/03/2020
(210) ТМ 2019/124 (220) 29/01/2019
(181) 29/01/2029
(450) 31/03/2020

(732) **НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ**

ул. Козле бр. 80, Скопје, МК

(740) Ана Гичевска ул. Козле бр. 80,
Скопје
(540)



(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 обезбедување онлајн пазар за
купувачи и продавачи на стоки и услуги
кл. 38 услуги со електронски огласни
табли [телекомуникациски услуги]
кл. 41 електронско издаваштво

(111) **28367** (151) 03/03/2020
(210) ТМ 2019/125 (220) 29/01/2019
(181) 29/01/2029
(450) 31/03/2020

(732) **НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ**

ул. Козле бр. 80, Скопје, МК

(740) Ана Гичевска ул. Козле бр. 80,
Скопје
(540)



(591) жолта, црна, бела, сина, црвена,
жолта, портокалова, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 обезбедување онлајн пазар за
купувачи и продавачи на стоки и услуги
кл. 38 услуги со електронски огласни
табли [телекомуникациски услуги]
кл. 41 електронско издаваштво

(111) **28433** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/165 (220) 07/02/2019
(181) 07/02/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за аудио и видео**
податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

360 GRADË

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

(111) **28434** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/166 (220) 07/02/2019
(181) 07/02/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за аудио и видео**
податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

360 СТЕПЕНИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **28418** (151) 20/03/2020

(210) ТМ 2019/195 (220) 12/02/2019

(181) 12/02/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Бул. 3-та Македонска Бригада ББ, 1000, Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ЕНИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, руди

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запписување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се

однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28419** (151) 20/03/2020
 (210) ТМ 2019/196 (220) 12/02/2019
 (181) 12/02/2029
 (450) 31/03/2020

(732) **Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Бул. 3-та Македонска Бригада ББ, 1000, Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје (540)



(591) зелена и сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, руди
 кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи

(кои не се рачни), инкубатори за јајца
 кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети
 кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
 кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени
 кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки
 кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал
 кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка
 кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги
 кл. 40 обработка на материјали
 кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28374** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2019/202 (220) 12/02/2019
(181) 12/02/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Shtepiaku Sh.p.k. Rexhep Krasniqi, Prishtine, Republika e Kosoves, ZB**
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
(540)



(591) портокалова, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

(111) **28413** (151) 12/03/2020
(210) ТМ 2019/332 (220) 15/03/2019
(181) 15/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Друштво затрговија на големо и мало и производство НЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Кеј 13 Ноември 3/23 ГТЦ, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) црна, сина, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце; стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало на облека, обувки и капи, кожа и имитација на кожа и производите

(111) **28380** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/333 (220) 15/03/2019
(181) 15/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, темно сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерални и газирани води, негазирани води; безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови

(111) **28402** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/335 (220) 15/03/2019
(181) 15/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела, зелена, црвена, сребрена, жолта и сите нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко, млечни производи, имено млеко за пиење, ферментирано млеко, матеница; јогурт, овошен јогурт, пијалаци од јогурт, чоколаден или јогурт од какао; без-алкохолни мешани млечни производи, кефир, павлака, урда сирење, урда сирење од овошје и билки; десерти направени главно од млеко, кои што содржат ароми со желатин и/или скроб како средства за спојување на смеса; путер; сирење и подготовки од сирење; млеко и сурутка во прав како прехранбени производи, двете со или без адитиви; намази (кои што содржат масти); милкшејкови; сурутка (вклучена во класа 29)

(111) **28443** (151) 20/03/2020

(210) ТМ 2019/336 (220) 15/03/2019

(181) 15/03/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Christian Louboutin 1, rue Volney, F-75002 Paris, FR**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)

Louboutin

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација од кожа, и производи од овие материјали кои не се вклучени во други класи; куфери и патни торби; паричници; женски ташни без рачка (клас ташни); големи торби; торбици (обвивки, футроли) од кожа; ранци; кожни ремени за на рамо; актовки; кутии од кожа или вештачка кожа; женски ташни; торби за пазарење

кл. 25 обувки, каиши

(111) **28396** (151) 11/03/2020

(210) ТМ 2019/341 (220) 18/03/2019

(181) 18/03/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за производство трговија и услуги СИМФОНИ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје ул.СКУПИ ЗА , 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери и компјутерска опрема; софтвер; тестирање софтвер; компјутерски софтвер; софтвер за сите индустрии; датабази; електронски датабази; систем за обработка на датабази и податоци; сервери за компјутерски датабази; складирање на податоци; медиуми за податоци; апарати и медиуми за снимање; зачувување;



обработка; репродукција и добивање информации; делови од сите горенаведени стоки
 кл. 38 телекомуникации; комуникациски услуги; електронска пошта; обезбедување пристап до бази на податоци; пренување слики и пораки со помош на компјутери; обезбедување пристап со глобална компјутерска информациска мрежа; најмување на време за пристап на глобална компјутерска мрежа
 кл. 42 компјутерски услуги; заштита на компјутери и вируси; инсталирање компјутерски програми; компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); изработка на компјутерски програми; програмирање компјутерски системи; умножување компјутерски програми; советување за компјутерски програми; компјутерско програмирање; компјутерски хардвер; обновување компјутерски бази на податоци(обновување на компјутерски бази на податоци); одржување компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; изнајмување и најмување на компјутерски софтвер; компјутерски бази на податоци; размена на компјутерски програми и податоци; креирање и одржување веб страници за други; изнајмување веб [интернет] сервери; софтвер како услуга; надоградба на компјутерски софтвер; конверзација на податоци или документи од физички до електронски медиуми; дизајн и развој на компјутерски системи; советување за безбедност на интернет; информациски; советодавни; и консултантски услуги поврзани со сите напреднаведените услуги

(111) **28398** (151) 11/03/2020
 (210) ТМ 2019/342 (220) 18/03/2019

(181) 18/03/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за производство трговија и услуги СИМФОНИ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје ул.СКУПИ ЗА , 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

СИМФОНИ СОЛУШНС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери и компјутерска опрема; софтвер; тестирање софтвер; компјутерски софтвер; софтвер за сите индустрии; датабази; електронски датабази; систем за обработка на датабази и податоци; сервери за компјутерски датабази; складирање на податоци; медиуми за податоци; апарати и медиуми за снимање; зачувување; обработка; репродукција и добивање информации; делови од сите горенаведени стоки

кл. 38 телекомуникации; комуникациски услуги; електронска пошта; обезбедување пристап до бази на податоци; пренување слики и пораки со помош на компјутери; обезбедување пристап со глобална компјутерска информациска мрежа; најмување на време за пристап на глобална компјутерска мрежа

кл. 42 компјутерски услуги; заштита на компјутери и вируси; инсталирање компјутерски програми; компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); изработка на компјутерски програми; програмирање компјутерски системи; умножување компјутерски програми; советување за компјутерски програми; компјутерско програмирање; компјутерски хардвер; обновување компјутерски бази на

податоци(обновување на компјутерски бази на податоци); одржување компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; изнајмување и најмување на компјутерски софтвер; компјутерски бази на податоци; размена на компјутерски програми и податоци; креирање и одржување веб страници за други; изнајмување веб [интернет] сервери; софтвер како услуга; надоградба на компјутерски софтвер; конверзација на податоци или документи од физички до електронски медиуми; дизајн и развој на компјутерски системи; советување за безбедност на интернет; информациски; советодавни; и консултантски услуги поврзани со сите напреднаведените услуги

(111) **28400** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/345 (220) 19/03/2019
(181) 19/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TIGERFIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **28399** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2019/346 (220) 19/03/2019
(181) 19/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Novartis AG 4002 Basel, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TORNETIS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **28395** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2019/347 (220) 19/03/2019
(181) 19/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Dopadren

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28435** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/351 (220) 20/03/2019
(181) 20/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, МК**
(540)



(591) темно сина, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и

инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **28441** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/352 (220) 20/03/2019
(181) 20/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги **НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО** експорт-импорт Скопје ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, МК
(540)

NEPTUN

(591) темно сина, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и

инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **28436** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/353 (220) 20/03/2019
(181) 20/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги **НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО** експорт-импорт Скопје ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, МК
(540)



(591) темно сина, портокалова, бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **28437** (151) 20/03/2020

(210) ТМ 2019/354 (220) 20/03/2019

(181) 20/03/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, МК**

(540)

NEPTUN
OUTLET

(591) темно сина, портокалова, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **28444** (151) 20/03/2020

(210) ТМ 2019/356 (220) 21/03/2019

(181) 21/03/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Тодоровски Богдан ул. Народен Фронт бр. 31, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) светло сина, зелена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 ракија

(111) **28401** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/358 (220) 22/03/2019
(181) 22/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **GABA International Holding GmbH**
Grabrtsmattweg, 4103 Therwil, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ELMEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 четки за заби, конец за заби,
интердентални чистачи

(111) **28384** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/359 (220) 22/03/2019
(181) 22/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **JT International SA Rue Kazem-**
Radjavi 8, 1202, Geneva, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

Liggett Ducat

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или
непреработен; тутун за пушење, тутун за

лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за
џвакање, снус тутун; цигари, електронски
цигари, пури, цигарилоси; бурмут;
предмети за пушачи вклучени во класа 34;
хартија за цигари, филтери за цигари и
кибрит

(111) **28438** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/360 (220) 22/03/2019
(181) 22/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **SALUS Haus Dr. med. Otto Greither**
Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24,
83052 Bruckmühl, DE

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

ФЛОРАДИКС

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризивање; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите;
дезодорански за лична употреба;
хигиенски производи што се тоалетни
производи
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјали за
пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,
хербициди; хигиенски производи за лична
хигиена, што не се што не се тоалетни
производи; дезодорирачки средства што
не се за лична употреба; цигари без тутун
за медицинска употреба

кл. 32 пиво, минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци; безалкохолни пијалоци

(111) **28439** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/361 (220) 22/03/2019
(181) 22/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24, 83052 Bruckmühl, DE**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

ФЛОРАДИКС КИНДЕРВИТАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите; дезодорански за лична употреба; хигиенски производи што се тоалетни производи

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди; хигиенски производи за лична хигиена, што не се што не се тоалетни производи; дезодорирачки средства што не се за лична употреба; цигари без тутун за медицинска употреба

кл. 32 пиво, минерална и сода-вода и

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци; безалкохолни пијалоци

(111) **28440** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/362 (220) 22/03/2019
(181) 22/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24, 83052 Bruckmühl, DE**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

АЛПЕНКРАФТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите; дезодорански за лична употреба; хигиенски производи што се тоалетни производи

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди; хигиенски производи за лична хигиена, што не се што не се тоалетни производи; дезодорирачки средства што не се за лична употреба; цигари без тутун за медицинска употреба

кл. 32 пиво, минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци;
безалкохолни пијалоци

(111) **28423** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/367 (220) 25/03/2019
(181) 25/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Atlantic China Welding
Consumables, Inc No.1, Danyang Street,
Ziliujing District, Zigong, Sichuan, CN**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ATLANTIC

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 заштитни гасови за заварување
кл. 6 заварување (метални шипки за
заварување); жица за лемење од метал

(111) **28420** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/368 (220) 25/03/2019
(181) 25/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **SAILUN GROUP CO., LTD No.588,
Maoshan Road, Huangdao District,
Qingdao City, Shandong, CN**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

RXFRÖST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; гуми за
автомобилски тркала; надворешни гуми за
пневматски возила; пневматски гуми;
цврсти гуми за автомобилски тркала;
внатрешни гуми за велосипедски гуми;
внатрешни гуми за пневматски гуми;

шилци за тркала; шарки на вулканизирани
гуми; опрема за поправка на внатрешни
гуми

(111) **28421** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/369 (220) 25/03/2019
(181) 25/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **SAILUN GROUP CO., LTD No.588,
Maoshan Road, Huangdao District,
Qingdao City, Shandong, CN**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

RXMOTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; гуми за
автомобилски тркала; надворешни гуми за
пневматски возила; пневматски гуми;
цврсти гуми за автомобилски тркала;
внатрешни гуми за велосипедски гуми;
внатрешни гуми за пневматски гуми;
шилци за тркала; шарки на вулканизирани
гуми; опрема за поправка на внатрешни
гуми

(111) **28422** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/370 (220) 25/03/2019
(181) 25/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **SAILUN GROUP CO., LTD No.588,
Maoshan Road, Huangdao District,
Qingdao City, Shandong, CN**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

RXQUEST

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; гуми за автомобилски тркала; надворешни гуми за пневматски возила; пневматски гуми; цврсти гуми за автомобилски тркала; внатрешни гуми за велосипедски гуми; внатрешни гуми за пневматски гуми; шилци за тркала; шарки на вулканизирани гуми; опрема за поправка на внатрешни гуми

(111) **28397** (151) 10/03/2020
(210) ТМ 2019/371 (220) 25/03/2019
(181) 25/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт Гостивар ул. „Мара Угриновска“ бр. 144, Гостивар, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Tyrocain-M

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28417** (151) 12/03/2020
(210) ТМ 2019/372 (220) 26/03/2019
(181) 26/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво Лола Рибар бр. 51, Скопје, МК (540)

AMCM

(591) црна, бела и жолта (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 превезување
кл. 41 образовни услуги

(111) **28429** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/376 (220) 26/03/2019
(181) 26/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **HELLENICA COSMETIC PRODUCTS EXPLOITATION S.A. 7, Chimaras str., Maroussi, Athens, GR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје (540)

**M O N
R Ê V E**

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапун; тоалетен сапун; сапуни за лична употреба; сапун за бричење; шампони; шампони-кондиционери; средства за миене на телото; етерични масла; масла за чистење; масла за козметичка намена; козметика во форма на креми; базна крема; крема за бричење; креми за лице за козметичка употреба; крема за тело; лосиони за козметичка намена; гел за бричење; козметика во форма на гелови; козметика; козметика и козметички препарати; средства за лична хигиена; пудра за шминка; пудра за лице; талк пудра; за тоалетна употреба; мејк-ап препарати за лице и тело; колор козметика за очите; шминка за очи; сјај за усни; моливи за усни; премази за усни [козметика]; премази за усни [не-медицински]; лак за нокти; лак за нокти за козметичка намена; препарати за зајакнување на нокти; бои за коса; козметика за употреба на косата; лосиони за коса; препарати за третман на косата; препарати за стилизирање коса; тоник за коса; креми за потемнување на кожата;

препарати за сончање [козметика];
 бронзери; козметика за употреба во
 третманот на збрчкана кожа; препарати за
 нега на кожата за отстранување брчки;
 анти-перспирант деодоранси; анти-
 перспиранти [средства за лична хигиена];
 колонска вода; парфеми; козметички
 комплети; лак за козметичка намена;
 шминка; туш за очи; бои за образи; боја за
 лице, глитери (светки) за лице и тело;
 козметика за усни; коректори; козметика во
 форма на руменила; козметика во форма
 на сенка за очи; тушеви [козметички] за
 очи; маски за убавина; козметички пудри
 за лице; козметички креми; кармини; креми
 за сончање; маскара; маскара за веѓи;
 моливи за очи; мејк-ап моливи; моливи за
 очни капаци; препарати за отстранување
 шминка; глитери (светки) за козметичка
 намена; сенка за очни капаци; пудра за
 веѓи

(111) **28383** (151) 23/03/2020
 (210) ТМ 2019/377 (220) 26/03/2019
 (181) 26/03/2029
 (450) 31/03/2020

(732) **MEGA DISPOSABLES S.A. 148
 Dekelias street, 13678, Aharnes, GR**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(591) нијанси на сина, темно сина, нијанси
 на црвена, црвена, светло зелена, темно
 зелена, бела, сива

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 бебешки марамчиња; производи за
 нега на бебиња (немедицински)
 кл. 5 бебешки пелени; бебешки пелени за
 еднократна употреба; бебешки пелени за
 еднократна употреба од хартија или
 целулоза; бебешки пелени-гаќички за
 еднократна употреба; бебешки пелени-
 гаќички од хартија или целулоза (за
 еднократна употреба)

(111) **28414** (151) 12/03/2020
 (210) ТМ 2019/378 (220) 26/03/2019
 (181) 26/03/2029
 (450) 31/03/2020

(732) **Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, NY
 10017 New York, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

LORVIQUA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за
 лекување на рак

(111) **28415** (151) 12/03/2020
 (210) ТМ 2019/379 (220) 26/03/2019
 (181) 26/03/2029
 (450) 31/03/2020

(732) **Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, NY
 10017 New York, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

LORBRENA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за
 лекување на рак

(111) **28442** (151) 20/03/2020
 (210) ТМ 2019/380 (220) 27/03/2019

(181) 27/03/2029

(450) 31/03/2020

(732) Друштво за трговија и услуги
ФЛОРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.
 Партизански Одреди бр. 101, Скопје, МК
 (540)



(591) црна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на продажба на големо и мало на градежни материјали и соодветни пропратни средства кои се потребни за вградување на истите (вклучително и сите видови подови и соодветни пропратни средства потребни за вградување на истите)

кл. 37 изведба на сите видови градежни работи

(111) **28403**

(151) 23/03/2020

(210) ТМ 2019/382

(220) 27/03/2019

(181) 27/03/2029

(450) 31/03/2020

(300) 2018-123032 28/09/2018 JP

(732) **Dynabook Inc. 6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, Tokyo 135-8505, JP**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 АС адаптери; машини и апарати за дистрибуција и контрола на електрична енергија; батерии што се полнат; батерии и келии; батерии за компјутер; снимачи на настани; дигитални камери; уреди за безжичен радио пренос;

телекомуникациски машини и апарати; делови и додатоци за телекомуникациски машини и апарати; мобилни телефони; паметни телефони; полначи за батерии за мобилни телефони и паметни телефони; делови и додатоци за мобилни телефони и паметни телефони; обвивки и футроли за мобилни телефони и паметни телефони; компјутерски мрежни адаптери, свичеви, рутери и хабови; ТВ тјунери за компјутери; персонални дигитални асистенти; паметни очила; отстранливи компјутери; компјутери погодни за носење; персонални компјутери; компјутерски сервери; други електронски машини; компјутерски сигурносен софтвер (што се превзема/снимен); софтвер за управување со компјутерски систем (што се превзема/снимен); компјутерски софтвер на облак (што се превзема/снимен); друг компјутерски софтвер (што се превзема/снимен); уреди за прикажување за компјутери; тастатури за компјутери; глумчиња за компјутери; дигитизер пенкала; компјутерски стилуси; единици за репликатори на порти; мемориски плочи за компјутери; компјутерски периферии и додатоци; датотеки со слики, видео датотеки, филмски датотеки што се превземаат преку интернет; електронски публикации

кл. 35 обезбедување информации што се однесуваат на комерцијална продажба; посредување при продажба на нарачки по пошта преку интернет; обезбедување



информации што се однесуваат на
комерцијална продажба преку интернет и
електронска пошта; обезбедување
информации и спроведување консултации
што се однесуваат на иновации во
информатичката технологија; услуги за
малопродажба или услуги за
големопродажба за електрични машини и
апарати; управување со компјутеризирани
датотеки; компјутеризирано управување со
база на податоци; компилација и
систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци
кл. 37 инсталација, одржување и поправка
на компјутерски хардвер; поправка или
одржување на електронски машини и
апарати; поправка или одржување на
телекомуникациски машини и апарати
кл. 40 собирање, сортирање,
рециклирање и отстранување на
индустриски отпад и ѓубре

(111) **28376** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2019/383 (220) 27/03/2019
(181) 27/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

TIMELESS TIME

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;цигари;пури;бурмут;хартии за
цигари;лулиња за тутун, не од благородни
метали;филтри за цигари;кутии за цигари,
не од благородни метали;торбички за
тутун;запалки за цигари, не од благородни
метали;кибрити;чистачи за лулиња за
тутун;пепелници за пушачи, не од
благородни метали;секачи за пури

(111) **28377** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2019/384 (220) 27/03/2019
(181) 27/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

BLOOMING

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;цигари;пури;бурмут;хартии за
цигари;лулиња за тутун, не од благородни
метали;филтри за цигари;кутии за цигари,
не од благородни метали;торбички за
тутун;запалки за цигари, не од благородни
метали;кибрити;чистачи за лулиња за
тутун;пепелници за пушачи, не од
благородни метали;секачи за пури

(111) **28378** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2019/385 (220) 27/03/2019
(181) 27/03/2029
(450) 31/03/2020

(732) **KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, KR**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

CARNIVAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;цигари;пури;бурмут;хартии за
цигари;лулиња за тутун, не од благородни
метали;филтри за цигари;кутии за цигари,
не од благородни метали;торбички за
тутун;запалки за цигари, не од благородни
метали;кибрити;чистачи за лулиња за
тутун;пепелници за пушачи, не од
благородни метали;секачи за пури

(111) **28404** (151) 23/03/2020
 (210) ТМ 2019/391 (220) 29/03/2019
 (181) 29/03/2029
 (450) 31/03/2020

(300) 76033 04/10/2018 JM

(732) **ADP, LLC, One ADP Boulevard,
 Roseland, New Jersey 07068, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

ALWAYS DESIGNING FOR PEOPLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, вклучувајќи и компјутерски софтвер за употреба во деловниот менаџмент, сметководство, администрација на плата, управување со надомест на невработеност, водење на евиденција за време и присутност на вработени лица, лизинг на вработените, електронска трговија, управување со човечки ресурси и таленти, надоместоци за вработените и администрација на пензиски план, здравствено осигурување и осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци; компјутерски хардвер, вклучувајќи компјутерски хардвер за употреба од страна на работодавците во деловниот менаџмент, сметководство, администрација на плата, управување со надомест на невработеност, задржување на евиденција на вработените и присутност, лизинг на вработените, електронска трговија, управување со човечки ресурси и таленти, надоместоци за вработените и администрација на пензиски план, здравствено осигурување и осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци; електронски публикации за

симнување, подкасти, видео и мултимедијални програми во областа на деловното управување, сметководство, администрација на плата, управување со надомест на невработеност, водење на евиденција на вработените и присутност, лизинг на вработените, електронска трговија, управување со човечки ресурси и таленти, бенефиции на вработените и администрација на план за пензионирање, здравствено осигурување, осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци кл. 35 анализа на бизнис и човечки ресурси, консултации, информации, управување, планирање и истражување; консултантски услуги во областа на регрутирање на вработените, вработување, проверка во заднина, управување со перформансите, управување со надомест и управување со успех; консултантски услуги и услуги за евиденција во областа на планирање на вработените, време, присутност, одмор и отсуство; услуги за чување, обработка, плаќање, администрирање и управување со платен список; услуги за обработка на податоци; истражување, истражување и ревизорски услуги поврзани со човечки ресурси и персонал; бенефиции за вработените и служби за евиденција за надомест за невработеност, администрација и управување; обезбедување на веб-страница, онлајн база на податоци и интернет портал во областа на бизнисот, човечките ресурси, платен список, бенефиции за вработените, компензација за невработеност, регрутирање на вработените, вработување, управување со перформансите, компензација и наследување, распоред на вработените, време, и отсуство; информации и

советодавни услуги поврзани со наведените услуги

кл. 36 консултации за осигурување, истражување, информации, планирање, управување и административни услуги; финансиски консалтинг, истражување, информации, планирање, управување, администрација и услуги за известување; обезбедување на консултантски, компјутерски и податочни услуги за работодавците во полето на задолжување и усогласување со данокот на плати, администрација на финансиски бенефиции, администрација на барања за надомест на штета; администрација на фондови за пензионирање на вработените; обезбедување на веб-страница, онлајн база на податоци и интернет портал во областа на осигурување, финансиски прашања и пензиски фондови

кл. 41 услуги за обука и обука, вклучувајќи ги и услугите за едукација и обука во деловното работење, сметководство, администрација на плата, управување со надомест на невработеност, водење на евиденција за време и присуство на вработените, лизинг на вработените, електронска трговија, управување со човечки ресурси и таленти, администрација на пензиски планови, здравствено осигурување и осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци, управување со платен список, усогласеност со даноците, чување на евиденција на вработените и посетеност, администрирање на бенефиции, закуп на вработените и обука на вработените; организирање, организирање, спроведување и презентирање на семинари, работилници, часови, webinars, конференции, онлајн настава и програми

за учење на далечина; објавување на книги и периодични изданија; обезбедување на он-лајн непрекинати електронски публикации, подкасти, видео и мултимедијални програми во областа на деловниот менаџмент, сметководство, администрација на плата, управување со надомест на невработеност, водење на евиденција за време и присуство на вработените, лизинг на вработените, електронска трговија, управување со човечки ресурси и талент, надоместоци за вработените и администрација на пензиски планови, здравствено осигурување и осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци, управување со плати, усогласување со даноците, задржување на време на вработените и посетеност, администрирање на бенефиции, закуп на вработените и обука на вработените

кл. 42 дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; ажурирање, изнајмување, одржување и имплементација на компјутерски софтвер; услуги за поддршка на компјутерски софтвер; обезбедување на привремена употреба на не-преземање компјутерски софтвер, вклучувајќи компјутерски софтвер за употреба во бизнис менаџмент, сметководство, обработка на плата и управување, управување со надомест на невработеност, чување на вработените време и посетеност евиденција, за вработените лизинг, електронска трговија, управување со човечки ресурси и талент, вработен придобивки и пензиски планови, здравствено осигурување и осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци; обезбедување на веб-страница со

технологија за човечки ресурси, финансиски менаџмент, вработување, регрутирање, управување со податоци, платен список и надомест, бенефиции и пензиски планови и осигурување; облак компјутери и онлајн не-преземање на софтверски услуги со софтвер за употреба во човечки ресурси, финансиски менаџмент, вработување, регрутирање, управување со податоци, платен список и надомест, бенефиции и пензиски планови и осигурување

(111) **28386** (151) 11/03/2020

(210) ТМ 2019/637 (220) 14/05/2019

(181) 14/05/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)



(591) црна и сите нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апликација за мобилни телефони, апликации за мобилни уреди кои можат да се преземат

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за

тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити кл. 35 услуги на трговска промоција, рекламирање; дистрибуција на рекламен материјал; маркетинг и промотивни услуги; маркетинг услуги кои се обезбедуваат преку дигитални мрежи; управување со програми за наградување на лојалноста

(111) **28385** (151) 11/03/2020

(210) ТМ 2019/670 (220) 17/05/2019

(181) 17/05/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК** (540)



(591) сина и нијанси, бела, жолта, магента, зелена, сива, црна,

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; додатоци во исхраната; минерални додатоци во исхраната; витамини и витамински додатоци во исхраната; диететски производи за деца; капки за нос за медицинска употреба; спрееви за нос за медицинска употреба; спрееви за деконгестија на нос; додатоци во исхраната кои содржат аминокиселини
кл. 10 медицински апарати и инструменти; назални аспиратори

(111) **28365** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2019/693 (220) 22/05/2019
(181) 22/05/2029
(450) 31/03/2020

(732) Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје
ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, зелена и тиркизна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли;

дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **28360** (151) 06/03/2020
(210) ТМ 2019/724 (220) 28/05/2019
(181) 28/05/2029
(450) 31/03/2020

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TROMBOCEN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28361** (151) 06/03/2020
(210) ТМ 2019/725 (220) 28/05/2019
(181) 28/05/2029
(450) 31/03/2020

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TROMBOSIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28362** (151) 28/02/2020
(210) ТМ 2019/766 (220) 12/06/2019
(181) 12/06/2029
(450) 31/03/2020

(732) **ТД ХЕЛИУМ ДООЕЛ Скопје бул.
Борис Трајковски бр. 73, МК**
(540)



(591) жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 продажба на противпожарни
апарати

кл. 45 одржување на противпожарни
апарати

(111) **28388**

(151) 11/03/2020

(210) ТМ 2019/789

(220) 18/06/2019

(181) 18/06/2029

(450) 31/03/2020

(732) **LINE FRIENDS Corporation and
BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.
(ITAEWON-DONG) 5TH FLOOR, ITAEWON-
RO 200 YONGSAN-GU, SEOUL, KR and
(CHEONGGU BLDG., NONHYEON-DONG)
2ND FLOOR, 13-20 DOSAN-DAERO 16-GIL
GANGNAM-GU, SEOUL, KR**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BT21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 самолепливи сликички и албуми за
самолепливи сликички, печатени
материјали, нотеси (бележници),

механички моливи, хемиски пенкала,
канцелариски материјал, печатени
едукативни материјали, лепила за
канцелариски материјали и за домашна
употреба, машини за пишување и
канцелариски реквизити (освен мебел),
кутии од картон за пакување, пластични
материјали за пакување, хартиени
примероци, хартиени кеси за отпад,
сребрена хартија, транспаренти (банери)
од хартија, хартија, штипки за пари,
хартиени кутии, кредитни картички со
безмагнетно кодирање, боици, тврди кутии
за обични и хемиски моливи, календари,
картички, корици за пасоши, марамици од
хартија, книги за боење (сликовници),
глина од полимер за моделирање,
декорации за маса од хартија, маси за
читање

кл. 18 преносни козметички торби (кои се
продаваат празни), околувратници за
животни, облека за домашни миленици,
торби, ранци, портмонеа, куфери и патни
торби, кутии направени од кожа, кутии од
вулканизирани влакна, торби (пликови,
кеси) од кожа за пакување, кожни
додатоци за мебел, прекривки од кожа,
чадори, чадори за сонце и бастуни,
поводци од кожа, ознаки за багаж,
паричници за картички, кожа и имитација
од кожа, чадори за деца, торби за хранење
на животни, поводци за водење на деца,
торби за домашни миленици

кл. 21 кутии за употреба во домаќинство
или кујна, садови за пијалоци, преносни
држачи за садови за пијалоци, кутии за
ужина, стапчиња за јадење, отворачи на
шишиња, електрични и неелектрични,
садови, освен ножеви, вилушки и лажици,
чешли и сунѓери, преносен прибор за
готвење за употреба на отворено, прибори
за кујна, сунѓери за капење, крпчиња за
чистење на очила, штедни касички,

украсни маски за кутии за марамии, термоси, кутии за лажици, алатки за чистење и садови за перење (освен електрични), канти за ѓубре, четки за заби, козметички прибори

кл. 25 облека, маици, капи (покривала за глава), долги чизми, обувки, спортски обувки, сандали во јапонски стил (зори), влечки, сандали за плажа, ракавици со проводни прсти кои може да се носат при користење на рачни електронски уреди со екран на допир, чорапи и доколеници, ракавици, шалови, штитници за уши (облека), маски за спиење, облека за бебиња, јакни за заштита од ветер, обувки за бања, внатрешни влошки за чевли, кабаници

кл. 28 игри и предмети за играње, шатори за играње, велосипеди, играчки за деца освен за транспорт, игри, скејтборди, топки за играње, сетови за игра за акциски фигури, играчки фигури, артикли за гимнастика и спорт, играчки за домашни миленици, играчки (предмети за играње), играчки роботи, машини за забавни игри, тарот карти (карти за играње), машини за видео игри, друштвени игри, коцки, сложувалки, украси за новогодишни елки, освен предмети за осветлување и кондиторски производи, кукли и облека за кукли, стапчиња со светлосни карактеристики за навивачи и за забава (новитети)

(111) **28359** (151) 05/03/2020

(210) ТМ 2019/791 (220) 18/06/2019

(181) 18/06/2029

(450) 31/03/2020

(300) 018001700 18/12/2018 EM

(732) **Sheraton International IP, LLC One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги за рекламирање; услуги за франшизи, имено нудење поддршка во управувањето со бизнисот во воспоставувањето и работата на хотели, ресторани, ноќни клубови, барови, спа центри, рекреативни и фитнес објекти, продавници за малопродажба, кондоминиуми, станбени објекти, центри за конференции, и ресорти со временски поделен престој за други; услуги за управување со бизнис, имено, управување и работење на хотели, ресторани, ноќни клубови, барови, спа центри, рекреативни и фитнес објекти, продавници за малопродажба, кондоминиуми, станбени објекти, центри за конференции, ресорти со временски поделен престој, рекреативни клубови во ресорти, клубови за одмори, клубови со неподелена заедничка сопственост, приватни станбени клубови, клубови со право на користење, и проекти за долготраен закуп за други; услуги за продавници за малопродажба, малопродажни каталози и онлајн продавници за малопродажба, имено, услуги за продавници за подароци, сувенири и ланец продавници од областа на производи за забавување, производи за лична хигиена, машини за домашна употреба, рачни алати, оптички производи,

камери, ЦД-а, ДВД-а, домашна електрична и електронска опрема, вклучително бела техника, накит, часовници, рачни часовници, канцелариски материјал, публикации, чадори, чадори за сонце, патни торби, торби; услуги за продавници за малопродажба, малопродажни каталози и онлајн продавници за малопродажба, имено, услуги за продавници за подароци, сувенири и ланец продавници од областа на мебел, додатоци за бања, садови и прибор за домаќинство, кујнски прибор и опрема, градинарска опрема и прибор; услуги за продавници за малопродажба, малопродажни каталози и онлајн продавници за малопродажба, имено, услуги за продавници за подароци, сувенири и ланец продавници од областа на покуќнина, кревети, душеци, креветски чаршави, постелнина, крпи, текстил, облека, обувки, капи, галантерија, играчки и игри, спортска опрема, прехранбени производи, пијалаци, вина, цвеќиња и кожни производи, имено, обележувачи за книги, торби, рачни торби, паричници, мали чанти, патни торби, картички за патни торби, футроли за клучеви и привезоци; услуги за онлајн малопродажба; услуги за малопродажни каталози; обезбедување простории за користење на канцелариска опрема и машинерија; консултациски услуги за управување со бизнис; услуги за работење со бизнис

кл. 36 услуги за недвижен имот, имено, управување, финансирање, брокерство, лизинг, продажба и маркетинг на апартаменти, станови, кондоминиуми, станбени имоти; управување, изнајмување и лизинг на канцелариски и малопродажен простор; услуги за недвижен имот, имено, управување, финансирање, брокерство, лизинг, продажба и маркетинг на имоти со

временски поделен престој; услуги за одмор во недвижен имот со временски поделен престој; договарање размени на имот со временски поделен престој; договарање одмори во имот со временски поделен престој

кл. 43 услуги за привремено сместување; хотелски услуги; услуги на ресторан, кетеринг, бар и коктел салон; услуги за сместување во ресорти; обезбедување објекти за општа намена за состаноци, конференции и изложби; обезбедување објекти за банкет и социјални работи за специјални прилики; и услуги за резервации за хотелски сместувања за други

(111) **28389** (151) 11/03/2020
 (210) ТМ 2019/809 (220) 25/06/2019
 (181) 25/06/2029
 (450) 31/03/2020

(732) **SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan, Perak, MY**
 (740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
 Пиринска 66, 7500, Прилеп
 (540)

SPARTON

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун; предмети за пушачи; кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; држачи за цигари; хартија за цигари; врвови за цигари; мушкетки; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници за пушачи; запалки за пушачи

(111) **28390** (151) 11/03/2020
 (210) ТМ 2019/810 (220) 25/06/2019
 (181) 25/06/2029
 (450) 31/03/2020

(732) **SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan, Perak, MY**
 (740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
 Пиринска 66, 7500, Прилеп
 (540)

REGO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун; предмети за пушачи; кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; држачи за цигари; хартија за цигари; врвови за цигари; муштики; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници за пушачи; запалки за пушачи

(111) **28391** (151) 11/03/2020
 (210) ТМ 2019/811 (220) 25/06/2019
 (181) 25/06/2029
 (450) 31/03/2020

(732) **SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan, Perak, MY**
 (740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
 Пиринска 66, 7500, Прилеп
 (540)

MAXTRO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун; предмети за пушачи; кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; држачи за цигари; хартија за цигари; врвови за цигари; муштики; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници за пушачи; запалки за пушачи

(111) **28405** (151) 11/03/2020
 (210) ТМ 2019/812 (220) 26/06/2019
 (181) 26/06/2029
 (450) 31/03/2020

(732) **СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ ул. Борис Кидрич бр. 164, Прилеп, МК**

(540)



(591) светло и темно сина, зелена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 газирана вода; безалкохолни пијалоци; минерални води (пијалаци)
 кл. 35 рекламирање

(111) **28387** (151) 11/03/2020
 (210) ТМ 2019/814 (220) 27/06/2019
 (181) 27/06/2029
 (450) 31/03/2020

(732) **Philip Morris Brands Sàrl Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

BOND STREET ALWAYS GOT YOUR BACK

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретец цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за

електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **28354** (151) 05/03/2020

(210) ТМ 2019/815 (220) 28/06/2019

(181) 28/06/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр. 53, Битола, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)

X3M Games

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет];

компјутерски програми за играње;

компјутерски програми, снимени;

компјутерски софтвер, снимен

кл. 35 компјутерски бази на податоци

(систематизација на информации во

компјутерски бази на податоци);

компјутерски бази на податоци (собирање

информации во компјутерски бази на

податоци); компјутерско рекламирање

преку интернет; комуникациски медиуми

(презентација на стоки преку

комуникациски медиуми), за

малопродажба; консултации за

раководење со персонал

кл. 36 изнајмување канцеларии

[недвижности]; изнајмување станови;

инвестиции (капитални инвестиции);

инвестициони фондови; информации

(осигурителни информации); информации

(финансиски информации); капитални инвестиции; кирија (наплаќање кирија);

кредити со отплата на рати;

кл. 38 комуникации со телефон;

комуникација со мобилни телефони;

комуникација со помош на компјутерски

терминали; комуникација со помош на

мрежи со оптички кабли; комуникација со

телеграми; обезбедување интернет соби

за разговор; обезбедување кориснички

пристап на глобалната компјутерска

мрежа [провајдери на услуги];

обезбедување пристап до бази на

податоци; обезбедување

телекомуникациски врски на глобалната

компјутерска мрежа; обезбедување

телекомуникациски канали за телевизиско

купување [телешопинг]; повикување

[радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]

кл. 42 алатки за пребарување

(обезбедување алатки за пребарување),

за интернет;

бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; дизајн (индустриски дизајн);

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на

амбалажи); дизајнирање [индустриски

дизајн]; давање простор за веб [интернет]

страници; заштита на компјутери од

вируси (услуги за заштита на компјутери

од вируси); изнајмување веб [интернет]

сервери; изнајмување компјутери;

изнајмување компјутерски програми;

изработка на компјутерски програми;

индустриски дизајн; инженерство;

инсталирање компјутерски програми;

истражувања (биолошки истражувања);

истражувања во техниката; истражувања

на полето на заштита на животната

средина; компјутерски бази на податоци

(обновување компјутерски бази на

податоци); компјутери (изнајмување

компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми);

компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми);

компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги

(111) **28355** (151) 05/03/2020
(210) ТМ 2019/816 (220) 28/06/2019
(181) 28/06/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр. 53, Битола, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

X3M Entities

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен
кл. 35 компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; консултации за раководење со персонал
кл. 36 изнајмување канцеларии [недвижности]; изнајмување станови; инвестиции (капитални инвестиции); инвестициони фондови; информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); капитални инвестиции; кирија (наплаќање кирија); кредити со отплата на рати;
кл. 38 комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на

мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]
 кл. 42 алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет;

бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; дизајн (индустриски дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање [индустриски дизајн]; давање простор за веб [интернет] страници; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; истражувања (биолошки истражувања); истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми);

компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми);

компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги

(111) 28356 (151) 05/03/2020

(210) ТМ 2019/817 (220) 28/06/2019

(181) 28/06/2029

(450) 31/03/2020

(732) Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС

**ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа
бр. 53, Битола, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

X3M Cluster

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен
кл. 35 компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; консултации за раководење со персонал
кл. 36 изнајмување канцеларии [недвижности]; изнајмување станови; инвестиции (капитални инвестиции); инвестициони фондови; информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); капитални инвестиции; кирија (наплаќање кирија); кредити со отплата на рати;
кл. 38 комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на

податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]
кл. 42 алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет;
бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; дизајн (индустриски дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање [индустриски дизајн]; давање простор за веб [интернет] страници; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; истражувања (биолошки истражувања); истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми);

компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги

(111) **28357** (151) 05/03/2020

(210) ТМ 2019/818 (220) 28/06/2019

(181) 28/06/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр. 53, Битола, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)

X3M Labs

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет];

компјутерски програми за играње;

компјутерски програми, снимени;

компјутерски софтвер, снимен

кл. 35 компјутерски бази на податоци

(систематизација на информации во

компјутерски бази на податоци);

компјутерски бази на податоци (собирање

информации во компјутерски бази на

податоци); компјутерско рекламирање

преку интернет; комуникациски медиуми

(презентација на стоки преку

комуникациски медиуми), за

малопродажба; консултации за

раководење со персонал

кл. 36 изнајмување канцеларии

[недвижности]; изнајмување станови;

инвестиции (капитални инвестиции);

инвестициони фондови; информации

(осигурителни информации); информации

(финансиски информации); капитални

инвестиции; кирија (наплаќање кирија);

кредити со отплата на рати;

кл. 38 комуникации со телефон;

комуникација со мобилни телефони;

комуникација со помош на компјутерски

терминали; комуникација со помош на

мрежи со оптички кабли; комуникација со

телеграми; обезбедување интернет соби

за разговор; обезбедување кориснички

пристап на глобалната компјутерска

мрежа [провајдери на услуги];

обезбедување пристап до бази на

податоци; обезбедување

телекомуникациски врски на глобалната

компјутерска мрежа; обезбедување

телекомуникациски канали за телевизиско

купување [телешопинг]; повикување

[радио, телефонски или други средства за

електронска комуникација]

кл. 42 алатки за пребарување

(обезбедување алатки за пребарување), за интернет;
 бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; дизајн (индустриски дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање [индустриски дизајн]; давање простор за веб [интернет] страници; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; истражувања (биолошки истражувања); истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за

други; метеоролошки информации; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги

(111) **28358** (151) 05/03/2020
 (210) ТМ 2019/819 (220) 28/06/2019
 (181) 28/06/2029
 (450) 31/03/2020

(732) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр. 53, Битола, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
 ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
 Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина и портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен
 кл. 35 компјутерски бази на податоци

(систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; консултации за раководење со персонал

кл. 36 изнајмување канцеларии [недвижности]; изнајмување станови; инвестиции (капитални инвестиции); инвестициони фондови; информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); капитални инвестиции; кирија (наплаќање кирија); кредити со отплата на рати;

кл. 38 комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]

кл. 42 алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет; бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; дизајн (индустриски дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање [индустриски дизајн]; давање простор за веб [интернет]

страници; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; истражувања (биолошки истражувања); истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на

компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги

(111) **28363** (151) 28/02/2020
(210) ТМ 2019/824 (220) 28/06/2019
(181) 28/06/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Ертан Омеров бул. Туристичка бр. 94/3-26, Охрид, МК**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЦО. КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул.

Македонски просветители 8, Охрид

(540)



(591) сина, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 забарство

(111) **28372** (151) 04/03/2020
(210) ТМ 2019/859 (220) 10/07/2019
(181) 10/07/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Инфопроект ДОО ул. Иво Рибар Лола бр. 70/16, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 уреди за мониторирање и мерење на загаденост на воздухот и рана детекција на пожар

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со уредите за мерење на загаденост на воздухот и рана детекција на пожар
кл. 37 услуги за сервисирање на уредите за мерење на загаденост на воздухот и рана детекција на пожар

(111) **28406** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/862 (220) 11/07/2019
(181) 11/07/2029
(450) 31/03/2020

(300) 88/351,140 21/03/2019 US

(732) **Kite Pharma, Inc. 2400 Broadway Santa Monica, California 90404, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(540)



(591) корална, пурпурна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за употреба во третманот на рак; фармацевтски препарати за имунотерапија, вклучувајќи клеточна терапија и генска терапија; биолошки препарати за третман на рак
кл. 44 овозможување медицински информации и информации за здравствена нега; овозможување медицински информации од областа на фармацевтици и клеточна терапија

(111) **28407** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/877 (220) 15/07/2019
(181) 15/07/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG****Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

BOTTE DEI CONTI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива), особено вина

(111) **28408** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/878 (220) 15/07/2019
(181) 15/07/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG****Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

CASALE AI CAMPI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива), особено вина

(111) **28409** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/879 (220) 15/07/2019
(181) 15/07/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG****Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

GIULIO PASOTTI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива), особено вина

(111) **28379** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/997 (220) 02/09/2019
(181) 02/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.****Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi****No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,****Bageilar, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

NIMOKAIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28431** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/1002 (220) 03/09/2019
(181) 03/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Mc Donald's Corporation 110 N.****Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, US**

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје (540)

MCCAFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, замена за кафе

(111) **28381** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/1004 (220) 02/09/2019
(181) 02/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp. One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

ZEMVETIS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **28382** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/1005 (220) 02/09/2019
(181) 02/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp. One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

RECARBRIO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **28428** (151) 17/03/2020
(210) ТМ 2019/1006 (220) 02/09/2019
(181) 02/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp. One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

PREVYMIS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **28427** (151) 20/03/2020

(210) ТМ 2019/1007 (220) 03/09/2019
(181) 03/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp. One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

PEXETINEM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **28394** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2019/1013 (220) 04/09/2019
(181) 04/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **ЗД ПАНОРАМА ДООЕЛ л. 15ти КОРПУС 66, 6000, Охрид, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) сина, бела, сива, жолта, портокалова, кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 пржен лупен сончоглед; семки, подготвени; јаткасто овошје, подготвено
кл. 31 зрнести производи; семиња и билки; семе од житарици; зрнеста храна; јаткасто овошје; семки од сончоглед
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со

работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со зрнести производи и прехранбени продукти

(111) **28430** (151) 20/03/2020
(210) ТМ 2019/1016 (220) 05/09/2019
(181) 05/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FERICOSE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28393** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2019/1017 (220) 06/09/2019
(181) 06/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(540)

VIGANTOLETTEN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и медицински препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓе и бебиња; фластери и медицински лепенки; витамини и витамински препарати; минерални додатоци за исхрана за

медицински цели; пробиотски бактериски препарати за медицински цели

(111) **28392** (151) 11/03/2020
(210) ТМ 2019/1018 (220) 06/09/2019
(181) 06/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(540)

VIGANTOLVIT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и медицински препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; додатоци во исхрана за луѓе и бебиња; фластери и медицински лепенки; витамини и витамински препарати; минерални додатоци за исхрана за медицински цели; пробиотски бактериски препарати за медицински цели

(111) **28410** (151) 23/03/2020
(210) ТМ 2019/1032 (220) 16/09/2019
(181) 16/09/2029
(450) 31/03/2020

(732) **The Coca-Cola Company One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела и сите нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалаци, вклучувајќи вода за пиење, вода со вкус, минерална и газирана вода; други безалкохолни пијалаци; вклучувајќи безалкохолни пијалаци, енергетски пијалаци и пијалаци за спортисти; овошни пијалаци и џусеви вклучувајќи кокосова вода; сирупи, концентрати, прашоци и други препрати за подготовка на пијалаци, вклучувајќи вода со вкус, минерална и газирана вода, безалкохолни пијалаци, енергетски пијалаци, пијалаци за спортисти, овошни пијалаци и џусеви; зеленчукови пијалаци и џусеви

(111) **28373** (151) 11/03/2020

(210) ТМ 2019/1072 (220) 26/09/2019

(181) 26/09/2029

(450) 31/03/2020

(732) **Пливачки Клуб Вардар 2018 Бул. Кочо Рацин бр. 33, Центар, Скопје, МК**

(740) Ѓорѓе Стаменов Бул. Климент Охридски 63/12, Центар, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 спортски торби

кл. 25 спортски чевли; спортски обувки; спортски дресови; спортски трегер-маици

кл. 28 костими за пливање; даски за пливање на стомак

кл. 35 деловно управување на спортисти

кл. 41 изнајмување спортски терени;

организирање спортски натпревари; услуги на спортски кампови; организирање време на спортски натпревари; обезбедување спортска опрема

(111) **28411** (151) 23/03/2020

(210) ТМ 2019/1143 (220) 17/10/2019

(181) 17/10/2029

(450) 31/03/2020

(732) **MEDI SEI S.A. 47, PYTHAGORA Str.- P. PHALIRO, P.O. 175-63, GR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сина, бела, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметика за нега на кожа;

производи за нега на кожа; производи за нега на лице, тело, коса; препарати за

нега на кожа; лак за нокти; сапуни;

козметички сапуни; течни сапуни за тело и лице; парфеми; есенцијални масла;

производи за орална хигиена

кл. 5 фармацевтски препарати;

фармацевтски производи за

дерматолошка употреба; средства за

дезинфекција; сирупи за кашлица;

антисептички производи за човечка употреба; бонбони за медицински цели; витамински бонбони; инсектициди; препарати за тестирање на бременост за домашна употреба

кл. 8 алатки за маникир и педикир; ножици [рачни инструменти]; ножици за потстрижување на добиток [рачно управувани]; рачни ножици (рачно управувани); џебни ножици; бричеви; жилети; рачни алати, рачно управувани; ножици за сечење (Snips) [рачно управувани алатки]

кл. 10 ортопедски производи; торби [наменети] за употреба од страна на лекарите; медицински маски; термометри за медицински цели; медицински столици за лекување на пациенти; столици за медицински процедури; столици за масажа; апарат за масажа; апарат за физиотерапија; опрема за физиотерапија и рехабилитација

кл. 35 деловна помош, услуги за управување и администрација; деловни анализи, истражувачки и информативни услуги; услуги за комерцијална трговија и информативни услуги за потрошувачи; рекламирање, маркетинг и промотивни услуги: услуги на големо во врска со козметика и производи за лична хигиена; малопродажни услуги во врска со козметика и производи за лична хигиена, нудење помош во областа на управување со бизнисот во рамки на договор за франшиза

(111) **28412** (151) 23/03/2020

(210) ТМ 2019/1144 (220) 17/10/2019

(181) 17/10/2029

(450) 31/03/2020

(732) **MEDI SEI S.A. 47, PYTHAGORA Str.-
P. PHALIRO, P.O. 175-63, GR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сина и сите нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 прибор за лична хигиена, креми за лице и лосиони за козметичка употреба; креми за сончање и лосиони; препарати за лице и навлажнувачи за нега на кожа

кл. 5 препарати и производи за дерматолошка употреба

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број

(510)	(111)
1	28375
1	28423
2	28375
3	28383
3	28411
3	28412
3	28429
3	28438
3	28439
3	28440
5	28360
5	28361
5	28364
5	28365
5	28379
5	28381
5	28382
5	28383
5	28385
5	28392
5	28393
5	28395
5	28397
5	28399
5	28400
5	28406
5	28411
5	28412
5	28414
5	28415
5	28424
5	28427
5	28428

5	28430
5	28438
5	28439
5	28440
6	28418
6	28419
6	28423
7	28418
7	28419
8	28411
8	28418
8	28419
9	28354
9	28355
9	28356
9	28357
9	28358
9	28370
9	28371
9	28372
9	28386
9	28396
9	28398
9	28403
9	28404
9	28418
9	28419
9	28435
9	28436
9	28437
9	28441
10	28385
10	28411
11	28418

11	28419
11	28435
11	28436
11	28437
11	28441
12	28420
12	28421
12	28422
16	28388
16	28425
16	28426
17	28418
17	28419
18	28373
18	28375
18	28388
18	28413
18	28443
19	28418
19	28419
20	28375
21	28388
21	28401
22	28375
23	28375
24	28375
25	28364
25	28373
25	28375
25	28388
25	28413
25	28443
26	28375
28	28364

28	28373
28	28375
28	28388
28	28418
28	28419
29	28394
29	28402
30	28364
30	28368
30	28431
31	28394
32	28380
32	28405
32	28410
32	28416
32	28438
32	28439
32	28440
33	28407
33	28408
33	28409
33	28444
34	28376
34	28377
34	28378
34	28384
34	28386
34	28387
34	28389
34	28390
34	28391
35	28354
35	28355
35	28356



35	28357
35	28358
35	28359
35	28362
35	28366
35	28367
35	28368
35	28372
35	28373
35	28374
35	28375
35	28386
35	28394
35	28403
35	28404
35	28405
35	28411
35	28413
35	28425
35	28426
35	28432
35	28433
35	28434

35	28435
35	28436
35	28437
35	28441
35	28442
36	28354
36	28355
36	28356
36	28357
36	28358
36	28359
36	28404
37	28371
37	28372
37	28374
37	28403
37	28418
37	28419
37	28442
38	28354
38	28355
38	28356
38	28357

38	28358
38	28366
38	28367
38	28370
38	28396
38	28398
38	28433
38	28434
39	28417
39	28425
39	28426
40	28403
40	28418
40	28419
40	28425
40	28426
41	28364
41	28366
41	28367
41	28369
41	28370
41	28373
41	28404

41	28417
41	28425
41	28426
41	28432
41	28433
41	28434
42	28354
42	28355
42	28356
42	28357
42	28358
42	28369
42	28371
42	28375
42	28396
42	28398
42	28404
42	28418
42	28419
43	28359
44	28363
44	28406
45	28362



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговски марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
ЗД ПАНОРАМА ДООЕЛ	28394	MK/T/2019/1013
ADP, LLC,	28404	MK/T/2019/0391
Atlantic China Welding Consumables, Inc	28423	MK/T/2019/0367
BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.	28388	MK/T/2019/0789
Christian Louboutin	28443	MK/T/2019/0336
Dynabook Inc.	28403	MK/T/2019/0382
GABA International Holding GmbH	28401	MK/T/2019/0358
Global Standard gemeinnützige GmbH	28375	MK/T/2018/1282
HELLENICA COSMETIC PRODUCTS EXPLOITATION S.A.	28429	MK/T/2019/0376
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	28360	MK/T/2019/0724
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	28361	MK/T/2019/0725
JT International SA	28384	MK/T/2019/0359
KT & G Corporation	28376	MK/T/2019/0383
KT & G Corporation	28377	MK/T/2019/0384
KT & G Corporation	28378	MK/T/2019/0385
Kite Pharma, Inc.	28406	MK/T/2019/0862
Lidl Stiftung & Co. KG	28380	MK/T/2019/0333
Lidl Stiftung & Co. KG	28407	MK/T/2019/0877
Lidl Stiftung & Co. KG	28408	MK/T/2019/0878
Lidl Stiftung & Co. KG	28409	MK/T/2019/0879
MEDI SEI S.A.	28411	MK/T/2019/1143
MEDI SEI S.A.	28412	MK/T/2019/1144
MEGA DISPOSABLES S.A.	28383	MK/T/2019/0377
Mc Donald's Corporation	28431	MK/T/2019/1002
Merck Sharp & Dohme Corp.	28381	MK/T/2019/1004
Merck Sharp & Dohme Corp.	28382	MK/T/2019/1005
Merck Sharp & Dohme Corp.	28428	MK/T/2019/1006
Merck Sharp & Dohme Corp.	28427	MK/T/2019/1007
Novartis AG	28400	MK/T/2019/0345
Novartis AG	28399	MK/T/2019/0346
Pfizer Inc.	28414	MK/T/2019/0378
Pfizer Inc.	28415	MK/T/2019/0379
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.	28379	MK/T/2019/0997
Philip Morris Brands Sàrl	28387	MK/T/2019/0814
Philip Morris Products S.A.	28386	MK/T/2019/0637



Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ("LEK-AM")	28424	MK/T/2018/1273
Purple Technologies (Europe) Limited	28370	MK/T/2016/0887
SAILUN GROUP CO., LTD	28420	MK/T/2019/0368
SAILUN GROUP CO., LTD	28421	MK/T/2019/0369
SAILUN GROUP CO., LTD	28422	MK/T/2019/0370
SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG.	28438	MK/T/2019/0360
SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG.	28439	MK/T/2019/0361
SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG.	28440	MK/T/2019/0362
SMS Tobacco Trading	28389	MK/T/2019/0809
SMS Tobacco Trading	28390	MK/T/2019/0810
SMS Tobacco Trading	28391	MK/T/2019/0811
Sheraton International IP, LLC	28359	MK/T/2019/0791
Shtepiaku Sh.p.k.	28374	MK/T/2019/0202
The Coca-Cola Company	28410	MK/T/2019/1032
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	28395	MK/T/2019/0347
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	28430	MK/T/2019/1016
Zott SE & Co. KG	28402	MK/T/2019/0335
Друштво за аудио и видео податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје	28433	MK/T/2019/0165
Друштво за аудио и видео податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје	28434	MK/T/2019/0166
Друштво за производство трговија и услуги СИМФОНИ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје	28396	MK/T/2019/0341
Друштво за производство трговија и услуги СИМФОНИ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје	28398	MK/T/2019/0342
Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт Гостивар	28397	MK/T/2019/0371
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ПЕГАСУС-ЕЛС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	28369	MK/T/2016/0229
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје	28365	MK/T/2019/0693
Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	28418	MK/T/2019/0195
Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	28419	MK/T/2019/0196
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	28354	MK/T/2019/0815
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	28355	MK/T/2019/0816
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	28356	MK/T/2019/0817
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	28357	MK/T/2019/0818
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	28358	MK/T/2019/0819
Друштво за трговија и услуги ФЛОРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28442	MK/T/2019/0380
Друштво за трговија на големо и мало Л-ДЕЦИБЕЛ ДООЕЛ Скопје	28371	MK/T/2017/0632



Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодоровски	28368	МК/Т/2019/0084
Друштво за услуги ЏАНГЛ Продакшн ДООЕЛ	28425	МК/Т/2018/1068
Друштво за услуги ИДЕА Плус 360' Комуникации ДООЕЛ	28426	МК/Т/2018/1069
Друштво затрговија на големо и мало и производство НЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	28413	МК/Т/2019/0332
Ертан Омеров	28363	МК/Т/2019/0824
Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје	28417	МК/Т/2019/0372
Златевски Љубиша	28416	МК/Т/2018/1289
Инфопроект ДОО	28372	МК/Т/2019/0859
МАРИЈА КОСТОВСКА	28364	МК/Т/2017/0663
НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ	28366	МК/Т/2019/0124
НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ	28367	МК/Т/2019/0125
Пливачки Клуб Вардар 2018	28373	МК/Т/2019/1072
СКУП-МАКЕДОНИЈА	28432	МК/Т/2018/1278
СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ	28405	МК/Т/2019/0812
The Procter & Gamble Company	28393	МК/Т/2019/1017
The Procter & Gamble Company	28392	МК/Т/2019/1018
ТД ХЕЛИУМ ДООЕЛ Скопје	28362	МК/Т/2019/0766
Тодоровски Богдан	28444	МК/Т/2019/0356
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје	28435	МК/Т/2019/0351
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје	28441	МК/Т/2019/0352
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје	28436	МК/Т/2019/0353
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје	28437	МК/Т/2019/0354
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28385	МК/Т/2019/0670



ПРЕНОС

(111) 6289

(732) **ARLANXEO Deutschland GmbH Alte Heerstr. 2, 41540 Dormagen, DE**

(111) 6600

(732) **A.T. Cross Company, LLC 10990 Wilshire Blvd., Suite 440 Los Angeles, CA 90024 , US**

(111) 13574

(732) **British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, GB**

(111) 13082

(732) **The Goodyear Tire & Rubber Company 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, US**

(111) 23992

(732) **SIAM PTE LTD 531 Upper Cross Street #03-15 Hong Lim Complex, Singapore, 050531, SG**

(111) 26775

(732) **Акционерско Друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА - Скопје ул. 808 бр. 8, Скопје, МК**

(111) 27340

(732) **Border I.P. Limited Global House, 5 Castle Street, Carlisle, CA3 8SY, GB**

ПРЕНОС (Претходен носител)

(111) 23464

(732) **Valeant Holdings Ireland 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, IE**

(111) 23464

(732) **LEO Pharma A/S Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK**

(111) 23464

(732) **AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US**

(111) 23464

(732) **Valeant Pharmaceuticals Luxembourg S.a.r.l 13-15 Avenue de la Liberte, 1931 Luxembourg, LU**

(111) 23464

(732) **Valeant Holdings Ireland, Luxembourg Branch 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, IE**

(111) 23464

(732) **AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US**

(111) 23465



(732) Valeant Holdings Ireland 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, IE

(111) 23465

(732) AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US

(111) 23465

(732) LEO Pharma A/S Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK

(111) 23465

(732) AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US

(111) 23465

(732) Valeant Pharmaceuticals Luxembourg S.a.r.l 13-15 Avenue de la Liberte, 1931 Luxembourg, LU

(111) 23465

(732) Valeant Holdings Ireland, Luxembourg Branch 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, IE

ПОМЕНИ

(111) 4105

(732) LENNOX INDUSTRIES INC. 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 75080 , US

(111) 4306

(732) ANGOSTURA INTERNATIONAL LIMITED c/o C.Paul W.Smith 44 Chipman Hill, Suite 1000, P.O Box 7289, Stn."A" Saint John, N.B. E2L 4S6, CA

(111) 4307

(732) ANGOSTURA INTERNATIONAL LIMITED c/o C.Paul W.Smith 44 Chipman Hill, Suite 1000, P.O Box 7289, Stn."A" Saint John, N.B. E2L 4S6, CA

(111) 3234

(732) Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPORATION) 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP

(111) 4627

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI

(111) 6796

(732) MEGA DISPOSABLES S.A. 148 Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR

(111) 6797

(732) MEGA DISPOSABLES S.A. 148 Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR

(111) 6799

(732) MEGA DISPOSABLES S.A. 148 Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR

(111) 9242

(732) De La Rue Holdings Limited De la Rue House, Jays Close, Viabes, Basingstoke Hampshire RG22 4BS, GB



(111) 9166

(732) PASABAHCE CAM SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI İçmeler Mah.
D-100 Karayolu Caddesi, No: 44/A 34947
Tuzla, Istanbul, TR

(111) 9293

(732) I.TERPOUIKIDIS & SON S.A. 3,
Nileos Str. KAVALA 65404 , GR

(111) 8688

(732) Wyeth Holdings LLC 235 East 42nd
Street, 10017 New York, NY , US

(111) 9207

(732) Albaugh Europe Sàrl World Trade
Center, Avenue Gratta-Paille 2, 1018
Lausanne, 1018, Lausanne, CH

(111) 9597

(732) Amazon Europe Core S.à.r.l. 38
avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, LU

(111) 13082

(732) Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o
Škofjeloška 6, 4000, Kranj, SI

(111) 14515

(732) Wrangler Apparel Corporation 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, US

(111) 16053

(732) Сојуз на стопански комори на
Македонија ул. Црвена Скопска
Општина бр. 10, 1000, Скопје, МК

(111) 15543

(732) Forest Laboratories UK Ltd.
Whiddon Valley, Barnstaple, Devon EX32
8NS, UK

(111) 15969

(732) Image PR ул. Никола Вапцаров бр.
2, Скопје, МК

(111) 15970

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, KR

(111) 15926

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, KR

(111) 16019

(732) Адвокатско друштво КНЕЗОВИЌ И
СОРАБОТНИЦИ ул. Коста Шахов бр.10,
Скопје, МК

(111) 16018

(732) Адвокатско друштво КНЕЗОВИЌ И
СОРАБОТНИЦИ ул. Коста Шахов бр.10,
Скопје, МК

(111) 21067

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

(111) 17332

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

(111) 15857

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

(111) 15858

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

(111) 18732



(732) **Various, Inc., a California corporation 910 E. Hamilton Avenue, 6th Floor, Campbell, California 950008, US**

(111) **17626**

(732) **Друштво за издаваштво и маркетинг АМСМ УСЛУГИ - АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51, Скопје, МК**

(111) **17308**

(732) **Друштво за трговија и услуги ДЕКSIKO ДООЕЛ увоз-извоз Богданци ул. Изворски бр. 1, 1484, Богданци, МК**

(111) **18689**

(732) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG Boesch 37, 6331 Huenenberg, CH**

(111) **18690**

(732) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG Boesch 37, 6331 Huenenberg, CH**

(111) **18691**

(732) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG Boesch 37, 6331 Huenenberg, CH**

(111) **18692**

(732) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG Boesch 37, 6331 Huenenberg, CH**

(111) **18688**

(732) **Russian Standard Intellectual Property Holding AG Boesch 37, 6331 Huenenberg, CH**

(111) **18924**

(732) **Stamm International Corporation P.O. Box 1929, Fort Lee, New Jersey 07024, US**

(111) **21903**

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, B37 7YN, GB**

(111) **23157**

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, B37 7YN, GB**

(111) **24077**

(732) **Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Паризански Одреди бр. 14/1-29, 1000, Скопје, МК**

(111) **23938**

(732) **Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Паризански Одреди бр. 14/1-29, 1000, Скопје, МК**



СПОЈУВАЊЕ

(111) **3009**

(732) **Eaton Hydraulics Inc. 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, US**

ОБНОВУВАЊА

(111) 3089	(186) 29/12/2028
(111) 6311	(186) 14/10/2028
(111) 6313	(186) 05/12/2028
(111) 3361	(186) 22/11/2028
(111) 2937	(186) 20/10/2028
(111) 1881	(186) 14/10/2028
(111) 3009	(186) 14/10/2028
(111) 4105	(186) 20/11/2028
(111) 1088	(186) 15/12/2029
(111) 2965	(186) 04/04/2030
(111) 2967	(186) 10/05/2029
(111) 4279	(186) 29/11/2028
(111) 4280	(186) 25/11/2028
(111) 4306	(186) 06/12/2028
(111) 2046	(186) 24/05/2030
(111) 3251	(186) 25/11/2028
(111) 2094	(186) 23/11/2028
(111) 1376	(186) 29/11/2028
(111) 2161	(186) 21/12/2028
(111) 4514	(186) 09/12/2028
(111) 4517	(186) 10/10/2028
(111) 3234	(186) 01/11/2028
(111) 3276	(186) 01/11/2028
(111) 2205	(186) 20/11/2028
(111) 4599	(186) 25/05/2030
(111) 2337	(186) 10/10/2028
(111) 4627	(186) 01/11/2028
(111) 2352	(186) 05/05/2029



(111) 2353	(186) 05/05/2029
(111) 2354	(186) 05/05/2029
(111) 2355	(186) 05/05/2029
(111) 2356	(186) 05/05/2029
(111) 2357	(186) 28/06/2029
(111) 2358	(186) 28/06/2029
(111) 2360	(186) 20/12/2029
(111) 8106	(186) 08/11/2026
(111) 9242	(186) 06/05/2028
(111) 9175	(186) 22/05/2028
(111) 9166	(186) 09/07/2028
(111) 8172	(186) 19/08/2028
(111) 8473	(186) 28/08/2028
(111) 8475	(186) 28/08/2028
(111) 8474	(186) 28/08/2028
(111) 8472	(186) 28/08/2028
(111) 9146	(186) 28/09/2028
(111) 9293	(186) 08/10/2028
(111) 8310	(186) 14/10/2028
(111) 8327	(186) 14/10/2028
(111) 8411	(186) 22/10/2028
(111) 9371	(186) 28/10/2028
(111) 9359	(186) 28/10/2028
(111) 8761	(186) 03/11/2028
(111) 8512	(186) 04/11/2028
(111) 8368	(186) 10/11/2028
(111) 9172	(186) 02/12/2028
(111) 8767	(186) 07/12/2028
(111) 8397	(186) 08/12/2028
(111) 8688	(186) 11/12/2028
(111) 9314	(186) 30/12/2028
(111) 8812	(186) 20/09/2029
(111) 9207	(186) 07/02/2030
(111) 9597	(186) 10/02/2030
(111) 9602	(186) 21/02/2030
(111) 9201	(186) 03/03/2030



(111) 9540	(186) 24/03/2030
(111) 9551	(186) 03/04/2030
(111) 10281	(186) 07/04/2030
(111) 9632	(186) 17/04/2030
(111) 9920	(186) 07/07/2030
(111) 9917	(186) 07/07/2030
(111) 9916	(186) 07/07/2030
(111) 15543	(186) 10/12/2027
(111) 15563	(186) 02/05/2028
(111) 15561	(186) 02/05/2028
(111) 15566	(186) 02/05/2028
(111) 15567	(186) 02/05/2028
(111) 20901	(186) 22/05/2028
(111) 20902	(186) 22/05/2028
(111) 15609	(186) 13/06/2028
(111) 16194	(186) 03/07/2028
(111) 15884	(186) 15/07/2028
(111) 15883	(186) 15/07/2028
(111) 16179	(186) 16/07/2028
(111) 15969	(186) 28/07/2028
(111) 16064	(186) 31/07/2028
(111) 16065	(186) 31/07/2028
(111) 15970	(186) 19/08/2028
(111) 15926	(186) 19/08/2028
(111) 16705	(186) 22/08/2028
(111) 16707	(186) 22/08/2028
(111) 15656	(186) 22/08/2028
(111) 16204	(186) 26/08/2028
(111) 15905	(186) 27/08/2028
(111) 16499	(186) 12/09/2028
(111) 16513	(186) 18/09/2028
(111) 16374	(186) 23/09/2028
(111) 16019	(186) 25/09/2028
(111) 16018	(186) 25/09/2028
(111) 21067	(186) 01/10/2028
(111) 17332	(186) 01/10/2028



(111) 15857	(186) 01/10/2028
(111) 15858	(186) 01/10/2028
(111) 16424	(186) 03/10/2028
(111) 16317	(186) 07/10/2028
(111) 16564	(186) 07/10/2028
(111) 16558	(186) 07/10/2028
(111) 16533	(186) 14/10/2028
(111) 18732	(186) 20/10/2028
(111) 16345	(186) 24/10/2028
(111) 16731	(186) 03/11/2028
(111) 16625	(186) 03/11/2028
(111) 16592	(186) 05/11/2028
(111) 16669	(186) 10/11/2028
(111) 17163	(186) 17/11/2028
(111) 17164	(186) 17/11/2028
(111) 16740	(186) 20/11/2028
(111) 16550	(186) 24/11/2028
(111) 16724	(186) 12/12/2028
(111) 16719	(186) 12/12/2028
(111) 25755	(186) 17/12/2028
(111) 20936	(186) 17/12/2028
(111) 20686	(186) 17/12/2028
(111) 17626	(186) 25/12/2028
(111) 16850	(186) 10/02/2029
(111) 17818	(186) 17/02/2029
(111) 17023	(186) 12/03/2029
(111) 16950	(186) 24/03/2029
(111) 17308	(186) 18/08/2029
(111) 17825	(186) 14/01/2030
(111) 18224	(186) 01/02/2030
(111) 17767	(186) 09/02/2030
(111) 17774	(186) 09/02/2030
(111) 17768	(186) 09/02/2030
(111) 17746	(186) 10/02/2030
(111) 17747	(186) 10/02/2030
(111) 17749	(186) 10/02/2030



(111) 17740	(186) 10/02/2030
(111) 17734	(186) 10/02/2030
(111) 17732	(186) 10/02/2030
(111) 17792	(186) 16/02/2030
(111) 17794	(186) 16/02/2030
(111) 18689	(186) 22/02/2030
(111) 18690	(186) 22/02/2030
(111) 18691	(186) 22/02/2030
(111) 18692	(186) 22/02/2030
(111) 18688	(186) 22/02/2030
(111) 18469	(186) 12/03/2030
(111) 17885	(186) 16/03/2030
(111) 18373	(186) 25/03/2030
(111) 18372	(186) 25/03/2030
(111) 18375	(186) 25/03/2030
(111) 18374	(186) 25/03/2030
(111) 18377	(186) 25/03/2030
(111) 18376	(186) 25/03/2030
(111) 18369	(186) 25/03/2030
(111) 18370	(186) 25/03/2030
(111) 18371	(186) 25/03/2030
(111) 18518	(186) 25/03/2030
(111) 18307	(186) 18/06/2030
(111) 19079	(186) 19/07/2030
(111) 19254	(186) 17/09/2030
(111) 18859	(186) 20/10/2030
(111) 18858	(186) 20/10/2030
(111) 19053	(186) 12/11/2030
(111) 19054	(186) 12/11/2030
(111) 19055	(186) 16/11/2030

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2020/2**

(45) 31/03/2020

(22) 24/02/2020


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Joe Wentworth and Simon Donald

(73) **JOSEPH JOSEPH LIMITED 100 Union Street, London, SE1 0NL, UK**

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(51) 07-99

(54) **"ДРЖАЧ ЗА КУЈНСКИ ПРИБОР"**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
07-99	МК/II/ 2020/2

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
JOSEPH JOSEPH LIMITED 100 Union Street, London, SE1 0NL, UK	МК/II/ 2020/2



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **882**

(45) 31/03/2020

(21) ID 2019/11

(22) 10/07/2019


(18) 10/07/2024

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Ивица Геговски (ул. Братфорска 2-10, Скопје) and Петар Орданоски (ул. Иво Рибар Лола бр. 70/16, Скопје)

(73) **Инфопроект ДОО ул Иво Рибар Лола, бр. 70/16, Скопје, МК**

(51) 23-04

(54) **Сензорска цевка**

(11) **881** (45) 31/03/2020
(21) ID 2019/16 (22) 27/08/2019
(18) 27/08/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Рушев Трајче (ул. Вера Циривири бр. 21, 2000, Штип)
(73) **Трајче Рушев ул. Вера Циривири бр. 21, 2000, Штип, МК**
(51) 23-03
(54) **"Мобилен шпорет"**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
23-04	882
23-03	881

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Инфопроект ДОО ул Иво Рибар Лола, бр. 70/16, Скопје, МК	882	МК/И/ 2019/11
Трајче Рушев ул. Вера Циривири бр. 21, 2000, Штип, МК	881	МК/И/ 2019/16

ОБНОВУВАЊЕ

(111) **633**

(186) **27/05/2025**

ВПИШУВАЊЕ

237. Владимир Стојкоски, адвокат

ул. Маршал Тито бр. 56, Комплекс Св. Ѓорѓија/1/кат-1-5

Струга, Република Северна Македонија

моб. 072222254

е-маил. adv.vladimir.stojkoski@gmail.com